

**ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“**

ISSN 0025-1089

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ГОДИНА LXIII 2012

СКОПЈЕ
2012

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Излегува еднаш годишно

Pregakција:

Светлана Давкова-Горгиева
Олгица Додевска-Михајловска (заменик одговорен уредник)
Веселинка Лаброска (одговорен уредник)
Љупчо Митревски (секретар)
Катаџа Трајкова

Уредувачки одбор:

Кирил Конески
Коста Пеев
Влогимјеж Пјанка
Трајко Стаматоски
Рина Усикова
Виктор Фридман
Гизела Хавранек

Лекција:

Веселинка Лаброска
Љупчо Митревски
Катаџа Трајкова

Agresca:

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, пошт. фах 434

Број на жиро-сметка:

40100-788-1242

Тираж:

300 примероци

Печат:

Винсент-графика, Скопје

Финансирано од Министерството за култура на Република Македонија

СОДРЖИНА

СТАТИИ

Илија Чашуле	
Македонски лексички соодветства со бурушаскиот јазик*	7
Андрей Н. Соболев	
О македонском говоре села Требиште, Голо Бордо, Албания ...	42
Емилија Бојковска	
Поимна и терминолошка поделба на речениците: надреченица, подреченица и надреченичен остаток	72
Лилјана Митковска и Елена Бужаровска	
Типови модалност во неменливите има да-конструкции	83
Марија Кусевска	
Дискурсниот маркер ама: прагматичка анализа на неговата употреба во говорните Чинови на несогласување	104
Биљана Мирчевска-Бошева	
Зафразеосемантичкото поле <i>гнев</i> во македонскиот јазик	119
Олгица Додевска-Михајловска	
Биелементните фразеологизми со симетрични структури во македонскиот јазик	131
Виолета Николовска	
Од семантиката на фати и фатален	143
Елизабета Бандиловска-Ралповска	
Семантичкиот систем на боите во рамките на парадигматските односи	154
Александра Ѓуркова	
Речениците со директен и индиректен говор во македонските црковнословенски ракописи	166
Наталија Андријевска	
Образувањата со без- во македонските црковнословенски ракописи од аспект на антонимијата	177

Мери Џубалевска	
Глаголската префиксација во Ваташкиот мињеј	187
Марија Чичева-Алексиќ; Елка Јачева-Улчар	
Интервенциите на Павел Божигропски во текстот на Кониковското Евангелие	197
Васил Дрвошанов	
Изразување на семемата „стрмен“ во македонските говори	204
Светлана Давкова-Ѓорѓиева	
Околу етимологијата на поимот <i>сад/посадка</i>	219
Гоце Цветановски	
Влијанието на урбаната средина врз јазичниот израз на поединецот и на колективот	227
Бранислав Геразов; Зоран Ивановски	
Систем за синтеза на говор на македонски јазик базиран на квази-двогласи	234
Наташа Стојановска-Илиевска	
Македонските предлози–индикатори на причинската релација и нивните англиски преводни еквиваленти	242
Јасминка Делова-Силјанова	255
Чешките фраземи со компонента <i>їєїїица</i> во преводите на македонски јазик	255
Елена Јованова-Грујовска	
Изразување субјективност при именувањето на храната	268

ПРИКАЗИ

Димитар Пандев	
Промоција на Толковен речник на македонскиот јазик	274
Емилија Џрвенковска	
Учебник за македонскиот јазик и за Македонија	280
Елизабета Бандиловска-Ралповска	
Современите лингвистички истражувања во македонистиката и придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик	285

Бојан Петревски	
Синтаксичка монографија од примарно значење	291
Гоце Цветановски	
Уште еден труд во прилог на комплетирањето на дијалектниот мозаик на македонската јазична карта: „Штипскиот говор“ од Билјана Маленко	297
Бисера Павлеска	
Нов прилог кон проучувањето на македонската писмена традиција.....	302
Катица Трајкова	
„Деклинација на именките во црковнословенските ракописи од македонска редакција“ од Марија Паунова	310
Љупчо Митревски	
Звонко Танески, Македонско–словачки компаративни согледби (студии и интерпретации)	314
Звонко Танески	
Деловната комуникација и етика низ призмата на новите научни и академски истражувања	318

ИН МЕМОРИАМ

Весна Миовска	
М-р Маринко Митков (1941 – 2012)	322
Елена Јованова-Грујовска	
м-р Петре Ристујчин (15.3.1937-19.8.2011)	326

Илија Чашуле

811.163.3'373
811.371'373

МАКЕДОНСКИ ЛЕКСИЧКИ СООДВЕТСТВА СО БУРУШАСКИОТ ЈАЗИК*

Апстракт: Во рамките на генетската сродност на бурушкиот јазик со индоевропските јазици, се разгледуваат лексичките врски меѓу бурушкиот и македонскиот јазик, кои, главно, се однесуваат на основниот зборовен фонд, кој, во принцип, е помалку подложен на позајмување. Анализата покажува дека среде балканските словенски и несловенски јазици има специфична и директна врска на бурушкиот со македонскиот јазик. Иако точниот идентитет на балканскиот супстрат сè уште е непознат, сепак, според анализата, може да се утврди дека бурушкиот јазик е поврзан со него.

Клучни зборови: македонски, бурушки, балкански супстрат, лексички соодветства, јазичен контакт

1. Вовед

Во последните десетина години во повеќе мои трудови (Чашуле 1998а, 2003а, 2003б, 2004, 2009а, 2009б, 2010, 2012а и 2012б) го споредивме и го поврзвавме бурушкиот јазик¹ со индоевропскиот. Во нашата етимолошка анализа откривме систематски лексички, фонолошки и, што е најважно, опсежни и фундаментални граматички соодветства (за последните види го прегледот во трудовите на Чашуле 2003б: 69-79). Врз основа на анализите на преку петстотини и педесет етимологии и извонредно значајни соодветства на повеќе од шеесет најчесто граматички, но исто така и деривациски морфеми (именски падежни наставки, глаголски префиксии, суфиксии и наставки, целокупниот инфинитен систем, сите придавски суфиксии како и целокупниот систем на личните и показните заменки, постпозиции, прилози итн.), заклучивме дека бурушкиот е индоевропски јазик, генетски поврзан со северозападната индоевропска група, особено со палеобалканските јазици (в. во трудот на Чашуле 2004 за можната корелација со фригискиот).

Бурушкиот фонолошки систем, внатрешните варијации и фонолошките соодветства со праиндоевропскиот јазик се системат-

тизирани кај Чашуле (2003б: 24-42; 2004: 55-67). Соодветствата (осумдесетина) во основната лексика на имињата за деловите од телото и функциите, исто така, може да се најдат во трудовите на Чашуле (2003а и 2009б).

Во трудот на Чашуле (2003б) даваме опширна анализа на бурушаските ларингали и нивните систематски и директни соодветства со индоевропските ларингали. За поново вреднување и за образложена поткрепа на овие докази видете во трудот на Алонсо де ла Фуенте (Alonso de la Fuente 2006).

Близкиот сооднос на бурушаскиот броен систем со индоевропскиот може да се види во анализата во трудот на Чашуле (2009б).

Во трудот на Чашуле (2012а) целиот бурушаски заменски систем, заедно со исцрпна фонолошка и граматичка споредбена анализа, се доведува во блиска корелација со индоевропскиот.

Во трудот на Чашуле (2010) се сосредоточуваме посебно на извornата бурушаска индоевропска лексика (не од индоиранско потекло), која ги содржи рефлексите на индоевропските гутурали. Книгата дава целосна етимолошка анализа на околу сто и педесет автохтони бурушаски корени (со многу деривати) и воспоставува корелации со различни индоевропски гранки. Овој труд уште повеќе го зацврстува нашиот став дека бурушаскиот не е изолат туку северозападен индоевропски кентум² јазик кој покажува најблиски афинитети со албанскиот, балтословенските и германските јазици, од една страна, а меѓу палеобалканските јазици со бригискиот, тракискиот и старомакедонскиот, од друга страна.

Опсежното и целосното споредување на бурушаските термини кои означуваат сродство (триесет и два термина) со праиндоевропскиот е обработено кај Чашуле (2012б).

Ерик П. Хемп (Eric P. Hamp (R), во неговата рецензија на англиската верзија на оваа статија, врз основа на нашите докази, тврди: „Бурушаскиот е во неговата суштина индоевропски – поточно во релација со индоевропскиот или индохетитскиот, а можеби, но потребни се повеќе докази, е дел од индобрешки“ и понатаму продолжува: „Се прашував дали бурушаскиот е креолизиран дериват, сега се прашувам (Чашуле 2009а) дали е овчарски креолски јазик? (како во древна Британија)“. Ова тврдење е во согласност со нашиот условен заклучок дека бурушаскиот би можел да е „јазик кој типолошки се трансформирал во одредена фаза од неговиот развој преку јазичен контакт“ (Чашуле 2010а: 70).

Од особена важност за пристапот во оваа статија е опсежната анализа како и споредбата на бурушаската лексика од овчарската терминологија со индоевропската во трудот на Чашуле (2009a) каде што заклучуваме дека таа е речиси во целост автохтоно индоевропска. Пронајдовме триесет и два овчарски термини од индоевропско (но не индиранско) потекло во бурушаскиот, од кои десет, што е најважно, имаат директно соодветство со супстратната (тракиска?) овчарска лексика во албанскиот, романскиот, ароманскиот и македонскиот.

Палеобалкански соодветства можат, исто така, да се најдат во трудот на Чашуле (1998a: 13-18, 21-36). Иако таа монографија е надмината во повеќе аспекти, сознанијата и хипотезите се сè уште валидни. Укажуваме и на рецензиите на Башир (Bashir 1999) и на Врабје (Vrabie 2000: 210), кој беше прв што ги прифати нашите рани сознанија во 1993 година и забележа подоцна дека „хевристичката важност на оваа книга за идниот развој на проучувањата на сите индоевропски (но пред сè балканските јазици) како и за бурушаскиот е очигледна“. Ја наведуваме и оценката на специјалистот за фригискиот јазик Нерознак (Neroznak 1998: xi) за големата важност на оваа книга за палеобалканските и индоевропските проучувања³.

Студијата на Чашуле (2004) е опсежна студија за бројните непосредни соодветства меѓу бурушаскиот и фригискиот, кој е изворно палеобалкански јазик, и тоа на полето на митологијата, ритуалите, погребните обреди и ономастиката (осумдесет проценти од сите фригиски гласи соодветствуваат со бурушаскиот јазик).

Земајќи ги предвид многуте специфични живи легенди за потеклото на бурушаскиот народ од војниците на Александар Македонски и нивните персиски жени (Sidky 1999) и особено бурушаско-палеобалканските јазични соодноси (со фригискиот и тракискиот) во трудот на Чашуле (2012b), се разгледуваат можни зборови од старомакедонско потекло во бурушаскиот јазик.

Изворите за бурушаскиот јазик се значителни. Најзначаен и најавторитетивен е Бергеровиот труд (Berger 1998) во три тома на дијалектот на Хунза-Нагар (граматика, текстови и бурушаско-германски речник). Сè уште е релевантен и постариот пионерски труд во три тома на Лоример за бурушиските дијалекти на Хунза-Нагар (1935-1938) и Јасин (1962). Многу е корисен и компактниот основен бурушаски речник на Вилсон (Willson 1999). Во Бакстрем и Радлоф (Backstorm - Radloff 1992) има многу корисно социолингвистичко истражување за зачувувањето на бурушаскиот јазик и се

дадени основни споредбени податоци со околните јазици, како шинашки, домаки, вахански и балти. Кај Варма (Varma 1941), описот на дијалектните разлики меѓу бурушаските дијалекти на Хунза и Нагар е од особена корист. Фундаментални за изучувањето на јасинскиот бурушаски се и граматиките и речниците на Бергер (Berger 1974), Тифу и Песо (Tiffou and Pesot 1989), Тифу и Морин (Tiffou and Morin 1989) и Зарубин (1927).

За утврдувањето на аспектите од историската фонологија и морфологија на бурушаскиот јазик и неговата внатрешна реконструкција многу значајна е Бергеровата постхумно објавена синтеза (Berger 2008).

Извори за индоевропскиот материјал даваат и трудовите на: Покорни (Pokorný 1959), Воткинс (Watkins 2000), Малори и Адамс (Mallory and Adams 1997, 2006) и Бак (Buck 1949). Во однос на словенските јазици ги користев ЕССЈ (1974-), Скок (Skok 1974), Глухак (Gluhak 1993), БЕР (1971-) и Фасмер (Vasmer 1986-1987), а за македонскиот јазик РМЈ (1961-1966), Димитровски и др. (1987-) и Пеев (1999-).

Важно е да се спомене дека материјалите за бурушаскиот јазик се внимателно проверени во однос на персиски, урду и индоариски заемки од страна на Бергер, Лоример, Моргенстерн, Зарубин, Едельман, Климов, Варма, Тифу, Будрус, Тиканен и други научници кои го имаат проучувано јазикот и чии сознанија се упатно вклучени во Бергер (Berger 1998). Главниот извор што го користевме за натамошна споредба со индоариските јазици е Тарнер (Turner 1966) а за персискиот, Стайнгас (Steingass 1999) [1892].

За утврдените фонолошки соодветства меѓу бурушаскиот јазик и (пра)индоевропскиот, со примери, дискусија и анализа, како и за интерната варијација, види во трудовите на Чашуле (2003б: 24-42; 2003а или 2004: 55-67; 2010), и посебно за граматичките корелации во трудот на Чашуле (2012а).

2. Бурушаско-македонски и јужнословенски лексички соодветства

Утврдената поврзаност на бурушаскиот јазик со супстратната албанска, ароманска и романска лексика и општо со албанскиот јазик како и со старобалканските јазици, ни даваат право да се запрашаме дали и некој друг од балканските јазици покажува такви корелации.

Вистинскиот идентитет на балканскиот супстрат сè уште не е откриен во балканистиката. Во македонската област во антиката Георгиев (Georgiev 1981: 147-48) разликува „прото-фригиска група

(во северна и централна Македонија, сливот на Црна Река)“ и „македонска група (јужна Македонија, сливот на реката Бистрица) и Тракија на исток“. Исто така треба да ги додадеме Пајонците, коишто Хомер ги поврзува со Фригијците, и кои „били одделна етничка целина меѓу Илирија, Тракија и Македонија“ и „кои се населиле на реката Аксиус [Вардар]“ (Katičić 1976: 117-18, кој забележува дека „Пајонија е празен простор на лингвистичката мапа на Балканот“).

Според тоа, најважниот извор за супстратните остатоци во македонскиот јазик треба да се бара меѓу пајонскиот, тракискиот, бригискиот (фригискиот), или старомакедонскиот (за старомакедонскиот Хемп претпочита да го употребува терминот „хеленски“).

Општо е познато дека податоците за сите старобалкански јазици се многу ограничени и се однесуваат, главно, на ономастиката во случајот со тракискиот и пајонскиот и на помалку од сто и педесет зборови во случајот со старомакедонскиот. При нивното проучување се наидува на големи тешкотии. Сепак, да го парафразираме Јакобсон: „Јас сум проучувач на старобалканскиот супстрат и јазици; сите релевантни докази ќе бидат земени предвид“ (Friedrich 1966: 31). Какви-где нови извори на податоци за старобалканските јазици треба многу внимателно да се испитаат, па макар и биле оневозможени со сериозни ограничувања.

Во оваа статија фокусот е на македонскиот јазик, најбалканизираниот јужнословенски јазик во центарот на Балканскиот јазичен сојуз (*Sprachbund*). Пronајдовме околу петнаесет лексеми, кои главно му припаѓаат на основниот зборовен фонд на македонскиот јазик и кои немаат цврста словенска етимологија и не можат да се објаснат како заемки од грчкиот, албанскиот, ароманскиот или од турскиот јазик. Од овие, единаесет директно се поврзуваат со бурушаскиот јазик. Тука вклучуваме и некои зборови што можат да се најдат единствено во јужнословенските јазици и каде што македонскиот семантички развој најблиску се совпаѓа во значењето со бурушаските зборови. Се разбира, етимони со поширока словенска распространетост не спаѓаат овде.

И покрај тоа што секогаш има опасност од случајни совпаѓања, да се утврди дека околу седумдесет проценти од сите зборови во македонскиот јазик што се супстратни или во некои случаи архаизми се совпаѓаат со автохтони бурушаски зборови е надвор од секоја случајност.

Некои од соодветствата што се анализирани тука, претходно биле накратко дискутирани на пр. македонските глаголи *бара*

(Чашуле 1998а: 30), (2001: 50-51), (2009а: 185-86) и (2009б: 6-7); *вика се* (Чашуле 2003б: 61-62); и *врне* (детална анализа за последниов глагол има во трудот на Чашуле [1998б], но исто и во [2009а: 185-86]). Во статијава нивните етимолошки анализи се значително проширени.

Најпрвин ги анализираме [1-4] зборовите кои единствено ги има во македонскиот јазик ([4] делумно и во бугарскиот) без веродостојна прасловенска етимологија и со докази од палеобалканските јазици.

[1] бурушаски⁴ *barén-*, *bare-* „гледа, бара“: македонски *бара*:
Хесихиј *bôroi* „ophthalmoi“ („очи“)

Ова е најцврстото соодветство бидејќи имаме тринасочна корелација помеѓу бурушаскиот, македонскиот и една стара (негрчка, предгрчка?) гlosa кај Хесихиј.

Бурушаскиот глагол *barén-*, *baré* „гледа, гледа кон; бара, пребарува; гледа, разгледува“ (L 70-71) (В 40) (Willson 20: „1. гледа кон нешто, набљудува, забележува, погледнува. 2. бара, побарува, пребарува 3. обрнува внимание; внимава; слуша; има на ум; зема предвид; размислува; е свесен за. 4. проценува; пресудува; гледа колку добро некој нешто прави; проверува колку добро нешто е направено; открива; тестира 5. одгледува; се грижи, варди (деца); заштитува; има нешто на око. 6. како сврзник : „тогаш, потоа“ (поврзува дејство од коешто резултира некое открытие) и *barénc*. „јазик за глувонеми“ (во L „предзнак, гледање, внимавање“), *baré* (имп.) „покажи!“ размисли!, мора да знаеш дека...“, и *baré ke* (на крајот од реченицата) „несомнено!, па, се обложувам дека“ (В 40), како и *d-waran-* „бара, има потреба од“ (В 465). Би можело тука да се вклучи и бур. *bar gán-* „да шпионира, дознава, набљудува, дава“ (*gán-* „земе“) (В 144), и покрај тоа што Бергер го дава под *bar* „збор“.

Во една условна интерпретација⁵, ако ја претпоставиме општата промена *b* > : *m* (В I: 82), а Бергер (Berger 2008: 3.21) истакнува дека насоката на промената не може да се одреди), бур. *d-ú-mar-* „прашува, бара, побарува“ (В 280-81) би можело исто така да припаѓа тука⁶.

Ако се земе предвид добро потврдената бурушаска промена од ие. *w-* > *b-* (в. околу триесет примери во трудот на Чашуле 2010а: 6-8), несомнено е дека бурушаските зборови се поврзани со индоевропскиот корен **wer-* „забележува, внимава“ (Pfeifer 1993 II: 1532): *ue. *wer-(e)-*: ст.ирски *cð(a)ir* „соодветно, правилно“, лит. *vērt* „гледа, забележува, испитува“, ствн. *gi-war-* „внимателно“, ствн. *wara*

„грижа, внимание“, гот. *wars* „внимателно, трезвено“, стнорд. *vari* „грижа, внимание“, стангл. *warian* „внимава“, стнорд. *vari* „грижа, внимание“, стангл. *warian* „внимава“, *wær* „внимателен“, англ. *ware* и *wary*, хет. *werite-* „страв“ (> „внимава на нешто“, според М-А), грч. *oráō* „гледа“ и, што е најважно, гласата кај Хесихиј (која всушност не е грчка, со *w->b-*) *bōroi* „ophthalmoi“ = „очи“ Фик, Курциус, цитирани кај Буасак (Boisacq 1950: 710), тох. АБ *wär-* „мириса“ (IEW 1164) (М-А2 327) и суфиксираната (статична) форма **wer-ē-*, Lat *verērī* „почитува, се воодушевува“ (Wat 99-100). М-А (417) забележуваат дека коренот е „извонредно широко распространет и секако стар во индоевропскиот јазик“.

Додека пслов. **varati* „држи, варди“ би можело да се разгледува тука, Скок (Skok 1974 III: 565-66) го смета за заемка во јужнословенските јазици од старофранкискиот јазик *waron* „aufmerken, beachten“. Да ги споменеме и српското и хрватското *var* (16-ти век) „внимание, стражарење“, *obariti* (15-ти век) „држи, варди, брани“, *obariti* „држи“ и *obarovati* „заштитува“ (*ob + varovati* „custodire“).

Треба да го разгледаме и алб. *ruaj~ruej* „варди, чува, набљудува“ > *rojë*, „стражар“ (Orel 1997: 374), што Јокл (Jokl 1911: 75-76) го спореди со грч. *oráō* „гледа“ и ствн. *wara* „внимание“ (подоцна поддржано од Бариќ (Barić 1919: 88) и Чабеј (Çabej 1974 II: 82-83) (т.е. од истиот ие. **wer-8* како погоре). Посебно треба да се одбележи алб. *vrej* „набљудува“, коишто Мејер (Meyer 1891) го смета за универбација на *vē* „става“ + *re* „внимание“ и кое Камарда (Camarda 1864: I 45) исто така го поврзува со грч. *oráō* „гледа“, исто *vē, rej* „обрнува внимание“, каде *re* (indecl.) значи „внимание“.

Можеби исто така треба да укажеме на македонското *варка* „обрнува внимание, се грижи, варди“ (Димитровски 1983: I, 222) или *варај, варајше* (императив) во македонската и бугарската народна поезија „пази, биди внимателен“, како и во современиот македонски збор *варај* „слушни! пази!“ (за изразување на тага, воодушевување - ох! ау! оф!) коишто БЕР (I 119) ги поврзува со српското/хрватското *varati, varovati* „се грижи за, варди“ и интересно, но неубедливо го смета за можна заемка од герм. *wahren* „чува, штити“. (Забележете ја паралелата со императивната употреба во бурушаски.)

Особено важен и релевантен за изјаснувањето на бурушаскиот глагол е македонскиот глагол *бара* „бара, побарува, пребарува; изискува, побарува, сака, замолува“, дијал. „бара, претресува“, дијал. „се смешува (во)“, дијал. „допира, чувствува“ (рефлек.), арх. дијал. „се грижи за нечие здравје, си бара лек за себе си, се <обидува> да

се излечи себе си“ (за последното значење, в. кај Андоновски (1950: 240) и (PMJ I: 22) обработен кај Чашуле (1998: 30) и (2001: 50-51). Од особена важност за нашата етимолошка анализа е семантичниот развој во македонските јugoисточни егејски дијалекти каде *бара* го има и со значење на „гледа“ (Пеев 1999: 112-13). Тука припаѓаат исто така и дијалектните форми *барва*, *барнува* и *барне* а можеби и макед. *убара* „бара потамина“ (со експресивниот префикс ч-).

ECCJ (I: 158-59) го реконструира прасловенскиот глагол **barati*. Покрај македонските примери, даден е и буг. *барам* „допира“ и „работи“ и дијал. (се мисли на македонските дијалекти) „бара, прашува“, словн. *barati* „прашува“, словк. *barat* „крши, буши“, и ст.рус. **barati* „бори се“ и предлага морфолошка етимологија, т.е. дека **barati* е итеративен облик од **boriti*/ **boriti sę* „бори се“ (етимологија предложена од Голомб (Gołab 1963: 213-15), т.е. од ие. **bher-* „сече, буши, дупчи“ (Wat 10), кој наведува дека има семантичка иновација во јужнословенските јазици. Бернекер (Berneker (цит. во ECCJ I: ибид) и Садник и Аицетмилер (Sadnik и Aitzetmüller 1955 IV: 237, цит. во ECCJ, ибид) сметаат дека овие словенски зборови немаат јасна етимологија. БЕР (I: 33) точно одбележува дека семантичките корелации меѓу словенските јазици не се јасни во овој етимон а ние би додале дека се целосно нетипични. Иако морфолошката анализа на Голомб е прифатлива, семантичката ширина е препролема, особено за толку тесно поврзана гранка како што е словенската. Треба да се забележи дека таквата семантичка трансформација не се наоѓа воопшто во индоевропските јазици – во нив зборовите за „бара, пребарува“ се одразени во смисла на „се разодува, оди по, трага, бара, гледа“ (Buck 1949: 764).

Особено е важен фактот дека постои широка семантичка дивергенција меѓу македонското значење и значењето во останатите словенски јазици како и меѓу словенечкиот и македонскиот и источнословенските и западнословенските јазици, што дава тежина на идејата за супстратно потекло, посебно во случајот со македонскиот јазик.

Кaj лексикографот Хесихиј од голема важност е гласата *bōroi* „ophthalmoi“ = „очи“ (IEW 1164), каде го имаме истиот бетализам како во бурушаскиот, бригискиот, старомакедонскиот и тракискиот. Од овој аспект треба да се спомене и старо-македонско-фригиската изолексема *bédu* „вода“ < IE **wed-* „вода“ (Neroznak 1978: 172) – исто така во бурушаски *buđoo* „вода за миење, вода која се стоплува на сонцето“ (В 61). Исто така треба да се забележат и двата примери на овчарски зборови кои ја покажуваат истата фонолошка промена:

бур. jas. *beskáret* „брав, овен (над двегодишна возраст, скопен)“ (В 42) и бур. jas. (DC) *bešké*, исто *bišké*, Hz Ng *bišké* „влакна (од животни), крзно“ < IE *wes- „облекува“ (Wat 101) + -ka, во корелација со алб. *bashkë* „волна од овца“ и ром *basca* „овчо руно“ (за целосната анализа в. кај Чашуле [2009a: 163-66]. Бурушаскиот исто така го има глаголот *-wási-* „става нешто на или облекува“ (за у-ед. предмети *bišá-*) „облекува; носи; става (облека); поправа, додава; вклопува; закачува, обесува“ (Will 121).

Ова укажува дека продуктивниот, основен македонски глагол *бара* нема реална словенска етимологија и е супстратен остаток. Ако се земе предвид високо баланизираниот карактер на македонскиот јазик, ова не би требало да дојде како изненадување.

Во сите пројавувања наведени погоре, најблиското и уникатно семантичко, деривациско и фонолошко соодветство е меѓу современите македонски глаголи *бара*, *барне*, *барнсва* и бурушаските *barén-*, *baré-* кои во основа произлегуваат од изворното значење „гледа, внимава“ набљудува, му фаќа окото“, кои и во двата јазици понатаму се развиле во „бара, побарува, има потреба од“ како и во „се грижи за“. Промената *w->b* и многу веројатното редување *w- : b-* е од голема древност – на пример во современиот македонски *варка*, *варај* наспроти *бара*, *барне*, *барнува*; а во бурушаскиот *d-waran-* : *barén-*, *bare-*. Не можеме да ја исклучиме можноста македонските форми со *v-* да не се од исто потекло како формите со *b-*.

[2] Бурушаски *bambulá* „~ машки“: македонски *бамбал* „дебел, мрзелив човек“, како *бамбал* „потечен“ (како *бамбал*) : бригиски *bambalun* „пенис“; бурушаски *bambulá bus* Ng „мачор“ (*bus* „мачка“) (L 68) (B 35).

Зборот *bambulá* што овде означува „машкост, од машки пол“ може да се поврзе со удвоената основа во фригиската гlosa *bambalun* „пенис“ (изведен од **bhal-bhal* [Нерознак 1978: 139], т.е. од ие. **bhol-*, **bhel-* „дува, отекува; со деривати кои се однесуваат на различни тркалезни предмети и на идејата на набрекната машкост“, на пр. грч. *phallós* „фалус“ или ст.англ. *beallucas* „тестиси“ (Wat 9) и поблиску со лит. *bambalos* „дебел маж, момче“ *bambti* „набрекнува“ [IEW 120]).

Наоѓаме соодветство меѓу макед. *бамбал* „дебел, мрзелив човек“, макед. *дијал.* како *бамбал* „отечен“ (збор што го нема во другите јужнословенски јазици) и фригиските и литванските зборови со бурушаскиот. Сите овие зборови се самите по себе експресивни – в. го понатаму и буг. *дијал.* *брамбало* „дебела личност“ (Банско

[западнобугарски /источномакедонски] дијалект), обележан како „нејасен“ во БЕР (I:99).

Дополнителна потврда за постоењето на оваа индоевропска основа во бурушаскиот јазик наоѓаме во зборот *balk* „талпа, штица, полица“ (L 68) (В 34-35), што го изведуваме од ие. **bhel-ğ-* или **bhel-ķ-* „грела, талпа“, на пр. грч. *phálagks* „трупец, цепеница; борбена линија, борбен поредок“, *phálkēs* „штици на брод“, лат. *fulciō* „потпира (се)“, лит. *balžiena* „попречна греда“, прасл. **bolzina* „дрвена основа, талпа; перница“ (од ие. **bholgh-īn-ā*), ст.англ. *balca* „мал насип меѓу бразди, греда, носач“ (Клајн - Klein 1966 I: 143) (G 134-35), којашто понатаму се изведува од ие. **bhel(ə)-* „напумпува, надувува, отекува“, на пр. грч. *phallós, phálēs* „пенис“ итн. Во бурушаскиот би имале развој од ие. **bholgh* > **bolg* > **balg* >*balk* (со карактеристичното обезвучување на согласката на крајот од зборот во изворни бурушаски зборови).

Бурушаскиот ги има и зборовите *bam* „сilen (маж)“ (В 35) и *bambú* НХ, исто така и *bamphú* „топка; балон“ а и *bambúto* НХ „голема и тркалезна (топка)“ (В 36). Во ие. имаме и сооднесување со латв. *bamba* „сфера“, исто *bumba* „топка, бомба, сфера“ и санск. *bimba-* „сфера, џуле, диск, заоблен дел од телото“, коишто можат да бидат од експресивно потекло (Buck 1949: 907-08).

Конечно, во бурушаскиот имаме *balbál* „карпа што е испакната на надвор, карпа која надвиснува“ (L 67) (В 31), а овој збор Бергер го изведува од *bal man-* „виси надолу, надвисува“ (можеби имаме тука контаминација на два корена). Имаме удвоена основа иста како онаа реконструирана за етимологијата на фриг. *bambalun*.

Можеби исто е поврзано и бур. *búmbalten* „глужд; зглоб на стапалото, испакнување на скочната коска“ (LYs 44), „испупчување, испакнување, глужд“ (Зарубин 1927: 331), „зглоб на прст, глужд“ (BYs 135). Бергер и Лоример сметаат дека е сложенка каде што втората компонента е *ten (-lten?)* „коска“. Овој збор може да се поврзе со ром. *bumbăreáză*, (со варијантите *bumbăreásă, bumbăreáťă* „опашна коска, опашка“ (Illyes 1988: 231), каде што значењето на „(коскена) испакнатост“ се појавува како основно и се верува дека е дел од супстратното наследство на овој јазик. Погирк (Poghirc 1969: 329) и Нерознак (Neroznak 91978: 197) ги споредуваат романските зборови со фриг. *bambalun* и предлагаат оригинално значење на „потечен“, „заоблен предмет“, кое соодветствува со македонскиот.

Фонетското соодветство со првата компонента на бурушаскиот збор е непосредно. Фурне (Furnée 1982: 29) го поврзува буру-

шаскиот збор со грч. *boúbalis* „'рбетен мозок, скочна коска“ (Хесихиј), што би можело да е заемка во грчкиот јазик, иако фонетиката не е толку прецизна. *Búmbalten* затоа може да се анализира како *<*bo/am-bal-lten* (дисимилација *l-l : m-l*) < **bhol+bhal+lten* (дисимилација *a : a > o : a*).

Среде јужнословенските и балканските јазици единствено македонскиот јазик го зачувал зборот *бамбал* кој има директно формално и семантичко соодветство со бригискиот и бурушаскиот, и поради тоа овој збор е многу силен кандидат за супстратен остаток.

[3] Бурушаски *harált* „дожд“, *war man-* „(за дожд) врне поројно“: македонски *врне*, фригиски *Litwersas* „божество на дождот“

Го одбележуваме бур. *hará-*,jac. *hariá-*, нег. хунза *oóara-* „уринира“, *-wara-* „*pissen lassen*“ и *harás*. „урина“; Бергер тута го вклучува и *harált* „дожд“ (L 196) (В 191-92).

Понатаму имаме бур. *hér-* „липа, плаче, жали“ *hers.* „плачење“ (L 199) (В 197). Според Вилсон (Willson 1999: 64), негативната форма од *héras* „плаче“ е *oówaras*, којашто е идентична со негираниот облик од *hará-* „уринира“. Има и бур. *war man-* „(за дожд) да врне поројно“ (В 464) (иако оваа последна конструкција би можела да е од индоариско потекло).

Несомнено е дека бурушаските форми се изведени од пие. (или можеби ие. (Hamp (R) **h₁wers-*, **h₁wer-* „дожд“ (>,уринира“) (М-А 477); грч. *ouréō* „уринира“, лат. *urina* „урина“ кои некои етимологози ги поврзуваат со санск. *varsā-* „дожд“, *var-*, *vāri-* „вода“ (Ernout, Meillet 1959: 1137, Buck 1949: 237), (во IEW 81 од ие. **wer-s-*) и понатаму ср.ирски *fras* „врнеж“, грч. *eérsē* „роса“, хет. *warsa* „врнежи од дожд“ авест. *abi-varšta-* „наврнат“. Присуството на ларингалот, семантичкото проширување во „уринира“ и вокалот на основата *-e-* ја исклучуваат можноста ова да е заемка од староиндискиот или индоариските јазици. Почетниот ларингал го оневозможил бетализмот.

Деривацијата и етимологијата на основниот македонски глагол *врне* несв. „лаѓа дожд“ се поопстојно дискутирани во трудот на Чашуле (1998б). Глаголот и коренот не можат да се најдат никаде во јужнословенските јазици, освен кај имиња на места за кои се смета дека се од супстратно потекло (Павловиќ - Pavlović 1993: 435) ниту пак во современите балкански јазици, што овој глагол го прави силен кандидат за стар супстратен остаток. Глаголот го изведовме од истиот индоевропски корен забележан погоре. Среде старобалканските јазици го одбележавме фригискиот збор *Litwersas* „бог на

дожdot; ритуална песна“, каде што втората компонента е исто така изведена од ИЕ **h₁wers-*, **h₁wer-* (Neroznak 1978: 150).

Во овој случај немаме цел да воспоставиме и да утврдиме ексклузивна корелација меѓу македонскиот и бурушаскиот (и покрај тоа што фонетското соодветство е најдобро ако се изземе староиндискиот јазик), туку да се покаже дека постои тринасочна споредба меѓу овие два јазика и фригискиот.

[4] Бурушаски *du* „јаре“ (до едногодишна возраст независно од кој пол)“, (исто *dúdo*) : македонски *дујак* „јаре“, *дуде* „детенце“, буг. *дуде* „галовен начин за обраќање кон дете“

Бурушаскиот збор *du* „јаре“ (до едногодишна возраст независно од кој пол)“, НХ исто така *dúdo* (L 139) (В 123) може внатрешно да се поврзе со гнездо од бурушаски зборови кои во трудот на Чашуле (2003а: 36-37) ги изведовме од ие. **dhē(i)-* „дои“ (IEW 242), исто така со *-l-* формант, т.е. < ие. **dheh₁ileha-* „цицка, града, брадавица“, **dheh₁lus* „хранење, цицање“ (М-А 82, кои ја сметаат оваа форма за северозападен и подоцнежен индоевропски збор за „цицка, града“).

Коренот е широко застапен во бурушаскиот и не може да се изведе ниту фонетски ниту пак семантички од индиските или иранските јазици: (1) бур. јас. *-dil* (BYs 142), хунза-нагар *-ndil* „града, гради“ (L 276) (В 302), (сп. со ср.ирски *deil* „цицка“, ст.в.немски *tila* „женска града“, ст.англ. *delu* „града, цицка“, ст.норд. *dilkr* „јагне“) и понатаму со (2) Јасин *dúlas* „момче, младич“ (BYs 142), Хунза и Нагар *hilés* „момче, младич, ерген; дете, детенце“ (L 201-02) (В 198) (последната форма Бергер (Berger 2008: 55) ја смета за секундарна, изведена од формата со *d-*) (сп. со латв. *déls* „син“, алб. *djalë* „момче, млад маж, син“ (реконструирано од Чабеј 1976 [в. кај Десницкаја 1984], од ст.алб. **delās* „момче“), лат. *filius* „син“; (3) бур. *díltar* „сурутка“ (пр., алб. *dhallë* „сурутка“ (Hamp 1998b), исто алб. *dele* „овца“ како и илир. *dalm-* „овца“ (IEW 242), и веројатно (4) *dúno* „брадавица од виме“ (В 125) (сп. со ст.ирски *denaid* „брадавица“ (<**dhi-na-ti*) од истиот корен: *dīti* „јагне“). За дискусијата за промената *i* : *u* / *_l*, *r*, пројавена тука, видете кај Бергер (Berger 2008: 2.10).

Сите овие примери укажуваат на тоа дека е голема веројатноста бурушаското *du* да му припаѓа на истото гнездо.

Има интересна паралела меѓу бурушаската удвоена форма *dúdo* наведена од НХ и илир. *deda* „маќеа“, за која Покорни (Pokorný - IEW 235) укажува дека можеби доаѓа од ие. **dhē(i)-* „цица“, а не од детски-

от збор за „баба и дедо“. Бурушаскиот го има и женското име *Dudábai* и машкото име *Dído*, сп. со фригиското име *Dudes* (Petrova 1996:185).⁷

Од посебен интерес е сооднесувањето меѓу бур *du* „јаре“ и *Mcd* (дијал.) *дујак* „јаре“ (-*(j)ak* е суфикс), (Пеев 1988:41) (испитаникот објаснува дека се нарекува *дујак* од *дуј-* „цица, дои“).

Го одбележуваме понатаму и македонскиот збор *gude* „милозлив термин (обично) за детенце“ (Димитровски 1987: 187) што би можел да биде деминутив/хипокористик на *-e* од основната форма **dudo* (како, на пр., *татче* (дем. хип.) : *татто* (основно) „татко“) или пак со независен развој. *Gude/guga* исто така го има и во бугарскиот јазик: *guga* „мало девојче кое сè уште не е крстено“, *гудана* „дебело дете или жена“ (копривштички дијалект), *gude*, *гудке*, *гуденце* „нежна форма за обраќање кон дете“ (бански и тетевенски дијалекти) (БЕР I: 442) каде што за овие експресивни форми бугарските етимологзи предлагаат етимологија од турски *dudu* „дебела жена“.

Следната категорија на соодветства [5-6] вклучува зборови кои се застапени во јужнословенските јазици, романскиот и албанскиот, и за кои се смета дека се од балканско супстратно потекло. [6] има поширока карпатска дистрибуција.

[5] Бурушаски *ćok* „остар (планински) врв“ : македонски *чука* „каменест планински врв“, бурушаски *ćik ét* - „набива нешто во нешто“ *ćuk-* *ćik ét-* „сече на мали парчиња“: македонски *чука*, *чукне* „тропа, удира, заковува во; става, пика“.

Бурушаското *ćok* наг. бур. „остар врв“, исто јас. бур. *ćok* „највисока точка, планински врв“ (Т-М 1989: 17), *ćoko* „вертикален, висок, исправен, стрмен“ (исто и во јазикот шина) (L 100) (В 90) и *ćoóko Ng* „со прави и шилесто развиени рогови; (за мажи) со тесна, долгманеста глава“ (В 90).

Овие зборови може да се споредат со широко распространетиот балканизам кој се смета од супстратно потекло: ром. *ciuca* „врв на планина“ алб. *cukë* „исто“, буг., срп., хрв. *čuka* „рид“, макед. *чука* „каменест планински врв“ (PMJ III: 552), н.грч. *tsoïka* „планински врв“ (со неодредена етимологија, Brâncuș: 1983: 62-63). Како што е сумирано од Бранкуш - Мејер, Младенов, Селишчев и Јокл сметале дека овој збор потекнува од словенските јазици (во поново време, исто и Orel 1998: 53), но сепак без вистинска прасловенска етимологија), а Филипиде пак предлага грчко потекло.

Скок (Skok 1974 I: 340) забележува дека *čuka* е „многу распространет ороним и топоним во Србија и Македонија“ и дека е балкански збор веројатно од медитеранско потекло. Бернекер

(цитиран во ECCJ IV: 131) неубедливо предлага дека има ономатопејско потекло.

Треба да го одбележиме и литв. *čiukuras* „врв (на планина), точка (слеме на кука)“ и латв. *čikurs* „снопче, кластер“ исто „насип, гребен, слеме“ кои се од неодредено потекло (Buck 855).

Нерознак (1978: 205) ги вклучува во оваа група на семантички разгранивања (за коишто е голема веројатноста дека одделно се развивале): ром. *cioc* „клун“ и алб. *cikit* „колва со клунот“. Во македонскиот го наоѓаме глаголот *чука*, *чукне* „тропа, удира, заковува; става, пика, додава; удри со чекан; скопува животни (со смачкување)“, и понатаму *чукајдрвец* „клукајдрвец“ (РМЈ III: 352), исто така буг. *чукам* „удира, удира две тврди површини, крши“.

Интересно е дека наоѓаме соодветство со македонскиот семантички развој како и директен фонетски сооднос со јасинската бурушаска глаголска конструкција *čik ét* - „да внесе нешто во нешто (како фиксирање на носечки камен во воденичкото тркало)“ (Л исто така дава шина *čik thoiki* „поставува, пика, напикува“) (LYs 60). Имаме и јас. бур. *čik-čik-ét-* „сече на мали парчиња“ (Т-М 1989: 17).

За промената *u > o*, в. кај Морин и Дагене (Dagenais 1977: 341), кои посочуваат на таква трансфонемизација на замките од урду во бурушаскиот каде што *u /_x, g, q > o* (пр., урду *sanduq* – Bur *sandoq*) и каде што и акцентот игра улога.

[6] Бурушаски *bač* „трло, бачило за кози и овци“: македонски *бачило* „трло, заграден простор на планините“ (со балканска и карпатска дистрибуција)

Во бур. јас. *bač* „трло за кози, трло за овци“ (LYs 398) наоѓаме близко соодветство со балкански збор кој се смета дека е од старо супстратно автохтоно потекло и има карпатска распространетост (Нерознак 1978: 204, Алинеи 2003: 51): ром. мегром. *baci* „постар овчар, сирењар, што прави сирење“, аром. *baciū, bagiu*, алб. *bac* „постар брат, чичко, вујко“, макед. *бач* „овчар што е одговорен за летно планинско пасиште“, *бачило* „трло, заграден простор каде што се молзат животните и каде што се прави сирење“, исто така српски и хрватски *bač* „овчар“ *bačija* „трло за овци“ пол. *basza* „планински овчар од Татрите“, „водач на помладите овчари, рег. чешки *bača* „овчар“, унг. *bacs, bacsa* „исто“ (Skok 1974 I:85, кој претполага тракиско потекло). Орел (Orel 998:13) смета дека ова е *Lallwort* или од албанско (< прарлб **batja*-) или од словенско потекло (< пслов. **bat'a* ~ **batja* „постар брат, татко“).

Бранкуш (Brâncuș 1983: 32) истакнува дека овој збор е типичен пасторален термин од автохтоно потекло во романскиот, што според него е крајниот извор од кој понатаму се проширил во словенските јазици, албанскиот, унгарскиот итн. Има дури и сугестии дека можеби од печенешко или куманско потекло (Хасдеу, Вајганд, Денсусиану) или од унгарско потекло (Tamás [исто БЕР I: 37], цитирани кај Бранкуш (Brâncuș [ибид.]).

И покрај тоа што корелацијата со бурушаскиот јазик претпоставува мала семантичка промена, а балканскиот и карпатскиот збор останува без дефинитивна етимологија, ова е сепак интересно соодветство, особено бидејќи и во балканските јазици и во бурушаскиот, пасторалната компонента излегува на прв план. Видете исто и во трудот на Чашуле (2009a: 177-78).

Следната група на лексички совпаѓања [7-9] се состои од зборови кои имаат ограничена дистрибуција во јужнословенските јазици, но каде што значењето во македонскиот (во [7] исто во голема мера и во бугарскиот) најдобро соодветствува со бурушаскиот.

[7] Бурушаски *-ik⁸* „име“, *iik dilá* „некој вели, кажано е“ : македонски *вика* „вели; се дере“ (исто во бугарски), *вика се* „неговото име е“

Во бурушаскиот имаме *-ik* (Cunningham „goyak“, Hayward „gúyek“ – последното <*gu-yék „твоето име“), во јас. бур. - yék, Хунза и Нагар бур. „име; добро име, добар углед“, *iik dilá* нагар „некој вели, кажано е“, -é...-ík ét-, oos- „... именува, вика, дава име“ (L 42) (В 211) (-k веројатно е обезвучено -g на крајот од зборот.)

Бурушаската именка најверојатно е изведена од пие. *h₁eǵ̂ или *h₁eh₁ǵ- „вели“ (IEW 290 : *ē”-): лат. *īō* „вели“, *adāgium* „изрека“, *axāre* „+/- вика по име, дава име на“, грч. ē „вели“ ерм. *asem* „вели“, тох.АБ *āks-* „објавува, прогласува, упатува“ (М-А 535, кои наведуваат дека е широко распространет и стар во индоевропскиот). Латинскиот семантички развој е идентичен со бурушаскиот.

Возможно е и уште едно етимолошко толкување, со условна врска со јужнословенските јазици и уште подиректно со макед. *вика* „нарекува, именува: вели, зборува, се дере“, *се вика Никола*, т.е. *ѓо викаай Никола*, т.е. „неговото име е Никола“ *викаай* дека е *шака* (в. ги нагарските примери погоре), исто *вик* „повик, дерене“ (PMJ I: 65) позајмено во алб. *vikás*, *vikát* „јас викам“, и во другите јужнословенски јазици: српски, хрватски *vikati* „се дере“, слвн. *vikniti* „исто“, буг. *викам* „викам, повикувам“ и многу важно *икам* „исто“

(БЕР II: 62). Во разговорниот бугарски и во неговите дијалекти го наоѓаме и значењето на *викам* „вели“ и *викаї* „моето име е“. Во другите словенски јазици имаме деривации од пслов. **uyti*, т.е. без *-k-*. Јужнословенските зборови се доведуваат во корелација со литв. *ap-ūokas* „Athene noctua indigena“, латв. *auka* „бура“ и се изведуваат од ие. **ū-ko-* (можеби < **ū-k-*), и конечно од ие. описано **u-* (како во ст.инд. *ūtih* „вик“) (БЕР I 146-47, 158-59) (G 670). Треба да го одбележиме и бригискиот збор од натписите: **ko-* „(веројатно) да повикува“ (D-N 118), што сосема условно може да се поврзе тука (в. и кај Чашуле (2003b: 61-62)).

Непосредното и подробно семантичко соодветство меѓу бурушаскиот и многу балканализираните македонски и бугарски јазик, а можеби и со бригискиот е многу значајно. И бурушаскиот и современиот македонски и бугарски јазик го имаат значењето „нарекува (именува)“ и „е кажано“. Меѓу јужнословенските јазици само македонскиот и бугарскиот го имаат зачувано значењето „вели; именува“ коешто е исто со бурушаскиот. Фактот што словенските форми се ограничени само кај балканословенските јазици е исто така показател за можно супстратно влијание. Фонетски би имале *u* > *i* во бурушаски, со протетично *-y-* (забележете го протетичното *v-* во словенските јазици) во јасинскиот бурушаски. Има одредени примери каде хунза-нагарското *i* се совпаѓа со јасинското *e* (видете во Чашуле 1998: 63), при што не е веднаш јасно која од нив е постарата форма. Во овој случај, можеби се работи за едноставна промена *-uk* или *-ūk* > *-ik* (како во јужнословенските јазици).

[8] Бурушаски (Јасин) *pretiš ét-* „удира, мавта со крилја“: македонски *īreīta* „мрда, замавнува, размрдува, покрива“

Бурушаскиот ја има конструкцијата *pretiš ét-* „удира, замавнува со крилја“ (BYs 169) - сп. со ие. **sp(h)er-* „фрла, замавнува, клоца, оттурнува“ (IEW 992) : особено со пслов. **pretati* на пр. макед. *īreīta* „(за човек, животни), ги мрда нозете, клоца, замавнува со крилјата; меша; стружи; тарашка; се бори; покрива“ (РМЈ II: 486), а во останатите словенски јазици со значења „покрива (со земја); рамни; крие; собира“ (БЕР V: 678-79).

Само македонскиот меѓу јужнословенските јазици го има зачувано архаичното, т.е. извортото индоевропско значење, коешто можеби укажува на влијание од друг извор (од супстратот?) врз македонскиот јазик.

Во индоевропските јазици од истиот корен среќаваме и ст.англ. *spurnan* „клоца, одбива“, англ. *spurn* „клоцне, нагази, оттурне“,

ст.внемски *spurnan* „исто“, лат. *spernō* „одделува, одбива“, лит. *spirti* „се спротивставува, пркоси“, латв. *spert* „клоцне“, грч. *spaírō* „пулсира, започнува“, хет. *ispar-*, „газува, уништува, разнесува“, авест. *spar-* „потскокнува, цапа“, ст.инд. *sphurati* „скокнува, клоца, нагазува, цапа, трга“, со праиндоевропски статус (М-А 329).

Бурушаската форма фонолошки се сооднесува со коренот со *-d(h)* проширувањето, во IEW **sp(h)erd(h)-*, *(s)p(H)red(h)-*, како и назализираното **sp(h)rendh-*, на пр. ст.инд. *spárdhatē* „се натпреварува, се бори“, авест. *spərəd-* „готовност“, и особено ст.исл. *spretta* „поттурне нагоре, изрипне, изгрева (за сонцето)“, швед. *sprata* „клоца“ (IEW 993). Индиските и иранските значења се премногу оддалечени за да бидат извор за бурушаскиот збор. Суфиксот *-(i)s* може да се поврзе со бурушаската продуктивна наставка *-eéš* за изведување на апстрактни именки, кои главно се користат во перифрастични глаголски форми, кои ги имаме споредено со индоевропските глаголски *-sk-* формации (в. кај Чашуле 2003б: 78-79).

Вокализмот со *-e-* во бурушаскиот и *-t* проширувањето (со промената *dh > t*) најмногу го доближуваат до македонскиот јазик среде словенските јазици.

[9] бурушаски *bar* „кажување, говор, збор; ветување; работа, состојба, дејност“ : македонски *збор* „збор; договор, говор, право на говор“, српски и хрватски (ограничено) *zboriti* „зборува“

Во бурушаскиот имаме *bar* „кажување, говор, збор; ветување; работа, состојба, дејност“, *bar ét-*, „зборува“ *bar -či-* „ветува“, *han bar ne* „дава изјава, едногласно“, *bar ét-*, „зборува“ *bárči man-* „работи во склад со, се согласува, е послушен“ *bárči -t-* „убедува, тера на послушност“, *bárčimo* „послушен“, *barinkis* „дрдорко, раскажувач, лажго“, (L 69, 70, 71) (В 38). Исто така и *bar gán-*, „шпионира, дознава, набљудува, расправа“, би можело да е поврзано со бур. *barén-* *baré-*, „гледа, бара“ (в. [1]).

Постојат две можни индоевропски етимологии за овој збор.

Можеме целосно и специфично да го поврземе со македонскиот *збор* „збор; договор; говор, право да зборува“, исто дава *збор* „ветува“ и *зборува* (гл.) 1. „говори, општи, разговара, кажува, вели; 2. *phič*. наведува, предлага, сведочи; 3. *razč*. клевети, озборува; 4. ветува (обично за брак)“, *зборува се* „се вели, велат“ (DeBray et al. 1998:161-62, врз основа на РМЈ).

Со поограничена дистрибуција и употреба (и стилистички маркирано) го имаме српското и хрватското *zboriti* „зборува, говори на состанок“, *zbor* „говор“ *zbor zboriti* „да се изјасни, да зборува на

собир“ (*Речник* 1967 II: 264-65) (Šonje 2000: 1421-22). Интересно е што Скок (Skok 1974: 201-02) ја наведува само употребата на *zbor* „збор, говор, разговор“ во Космет, иако ова може да се однесува и на македонскиот горански дијалект во Косово. Зборот е позајмен во влашкиот како *zburi* „зборува“ (Skok : ибид.).

Традиционално, македонските, српските и хрватските зборови се изведуваат од пслов. **sūborū* „собир, заседание“ со развој, на пр. како во макед. *збор*, *зборува*, а тоа од пслов. **sūbirati* < **bīrati*bhr-ā-* < ие. **bher-* „носи, зема, сноси“ каде што словенските јазици го имаат зачувувано постарото значење на коренот („збира, собира“) (G 147, 536-37). Наоѓаме семантичка калка во јазиците од Балканскиот јазичен сојуз, на пр. лат. *conventus* „состанок, собир“ > ром. *cuvint*, алб. *kuvënt* „говор; совет, собир“, нгрч. *koubénta* „исто“, а за семантиката за одбележување е и грч. *omilia* што значи „заедница“ и „проповед“ (Skok 1974 I: 201-202).

Во поново време, Хемп (Hamp 2004) убедливо предложи дека во однос на македонскиот *збор* се работи за непрепознаен, т.е. погрешно обработен индоевропски корен, имено ие. **(ẽgs)- *bher-(H)-* „изјавува, објавува, вели, сериозно вели, кажува“, како во ст.ирски *as beir* „вели“ (и во современите ирски и шкотски гелски наследници), велш. *barnu*, ирс. *bráth*, велш. *brawd* „став, суд“, ст.ирски *brithem* „суди“ (в. исто и кај Hamp 1976, 1982) како и лат. *ut ferunt* „како што велат“. Тој исто така укажува на деривации во српскиот и хрватскиот (исто и во македонскиот) *брак* „connubio < *bhor-ki“ и во некои од значењата на пол. *brać*, *zbierać*, во смисла „свечно изјавува“ (Hamp 2004: 105).

Ако ја претпоставиме, меѓутоа, промената *w* > *b*, друга можност би била да се спореди бурушаскиот збор со широко распространетиот индоевропски корен **(s)wer-* „вели, зборува“ (Wat 100: *wer-*, *werə-*) (BK 492: **war-/ *wər-*) (GI 200: **wer-*) : ст.prus. *wertemmai* „ние се колнеме“, рус. *вру* „лажам“, грч. *heirō* „вели“, хет. *wer(i)ue* „вика, повикува“, пали *wērti* „повикува“ како и ст.англ. *word* > англ. *word*, гот. *waúrd* „збор“, литв. *vārdas* „име“ и од **werh,-* : грч. *rhēma* „збор, фраза, говор“, авест. *urvāta-* „закон“ (М-А 535) и со *-k* проширувањето **wer-k-* : **wor-k-* : **wr-ek-* особено во фригиската форма **wrekos* „завет“, рус. *врака* (< **wor-k-ā*) „празнословие, измислица“, (исто во пслов. **rota* „заклетва“) (D-N 143). Бурушаскиот семантички развој е најблизок до словенските и балтичките јазици. Бурушаската форма *bárči* всушност можеби е форма со *-k* проширување (*k* > *č* / *_i*).

Повторно, македонскиот најдиректно се сооднесува со бурушаскиот јазик⁹.

Во следната група соодветства [10-12] бурушаските лексеми се во корелација со зборови кои ги има во јужнословенските јазици, но каде што македонското значење и целосниот семантички опсег е најблизок со бурушаскиот.

[10] Бурушаски *turú* - „урива“: македонски *турне* „турка, урива“

Во бурушаскиот имаме *turí*- „урне се, распарча се, уништува“, исто *-ltúr-* „(за куќа) да се урне покривот, се распарува (за шев, вез); се кине на парчиња, распарува“ (L 45) (В 433). Исто така и бур. *trúu man-* ‘НХ „брзо оди, ита“ (В 431) и *tur -t-* „некој да јаде сè во куќата“ и *turkin* „алчно пие, со големи голтки (неучтиво)“ (В 433). Бурушаската форма можеби е изведена внатрешно од *-lt-* +*-ur-*, при што коренот може да се поврзе со бурушаскиот глагол *do-ór-*, Ys *do-hór-*¹⁰ „паѓа (за карпа, камења, куќа)“, *d- 'ur-* „турка, урива (куќа), (човек) тресне на земја“ во нагер бур. исто така „уништи, упропасти (работа)“ (В 308) - можеби со значење на „крши на два дела“ (спореди со *-ltán-*: *tan-* „крши“ (на два дела) - префиксот *-lt-* означува двоина кај некои од именките).

Но ако коренот е *-tur-*(т.е. < *-lt*, + *-tur-*), што е повеојатно, може директно да се поврзе со пслов. **turati*, од каде што доаѓа македонското *турне* св., *турка* несв. „турка, турка (на земја), турка (куќа), соборува, урива“, *тури* - св. *tura* - несв.: *тура/туре* се „се направи нешто прекумерно (особено за јадење и пиење); има добра жетва (пр. се *тури* од јадење), и *тури*, *тура* („тура во нешто; става“) и бројни префиксирани форми (PMJ III : 413-14) и понатаму во словенските јазици: словн. *turati* „турка“, буг. *turjam* „ставам“ срп. и хрв. *turiti (se)* „турка, тера, збира (се) во толпа, судира (се)“, рус. *турий* „да брза, да ита“, блрус. *turyć* „повјасува, тргнува“ (G 645). Скок (Skok III: 525) укажува дека нема балтички или индоевропски паралели, но го цитира албанскиот пример на Meyer *turr turrem* „laufe, stürzelos“ што, од своја страна, би можел да е заемка од македонскиот јазик.

Македонските примери покажуваат најблиско и најдиректно семантичко и фонолошко соодветство со бурушаските зборови, што е исто така случај со *d-ur-* „урива“ –Mcd *урне*. Македонските значења „урива“, „турнува“, „тура“ „јаде, пие прекумерно“, „турка на земја“ (со префиксот *рас-* : *ратури* „растура; предизвикува неред; уништува“ итн.) се исти со оние во бурушаскиот. Можно е некои од значењата што се среќаваат само во македонскиот да се резултат на

вкрстување на словенски збор со збор од балканскиот супстрат. Хемп (Hamp (R) смета дека може да е калка во дел од значењето.

Не постои сигурна етимологија за словенските зборови иако Глухак (Gluhak 1993: 645) предлага врска со ие. **twer* (**twer-/*tur-*), (и **twr-*, исто и **tru-*) „врти, меша, се свртува“ : ст.инд. *tvárate*, *turáti* „брза, ита“ – во индоариските јазици: во бенгалски *turā*, хинди *turāi*, *túrant* „брзо, одеднаш, веднаш“, синхалски *tura* „брзо“, грч. *otrypō* „забрзувам, принудувам, итам“, *otraléōs* „брзо“, лат. *trua* „мистрија“, ст.внем. *dweran* „меша, пробркува“ со бројни деривации во индоевропските јазици, пр. лат. *turba* „немир, врева, пиштење, урнебес; неред, толпа луѓе“ (Tucker 1931: 247). Семантиката во индоариските јазици не е во корелација со состојбата во бурушаскиот јазик што е цврст доказ за независниот развој во бурушаскиот јазик, а кој мошне значајно е паралелен со македонскиот.

[11] бурушаски *baðalík* „мал метален сад (за пиење)“, наг. „голем сад за вода“ : македонски *vadalka* „сад за полевање, за вадење“, бугарски *vaduлик* „мала брана“

Бурушаскиот збор *baðalík* (во шинаски *baðulík*) означува „мал метален сад (за пиење)“ (L 64) (В 29 кој го дава во Нагар значењето „голем сад за вода“. Би можеле да го анализираме бурушаскиот збор како *bad-al-ik*¹¹ (заради тоа што и *-al* и *-ik* се суфиксални морфеми во именки што означуваат видови посатки или садови, на пр. *-sūndal* (*-sūnd-al?*) во *pfatasūndal* „чинија, сад за храна“ (L 288), сродно со ислов. **sodū* „чинија, сад“, *hánik* (*han-ik?*) „сад“ : исто и дублетот *-sar*, *-sariik* (*sar-i-ik*) „конец“ (В 375). *-al* би можел да биде деминутивен суфикс, кој се споредува со ие. **-lo* – секундарен именски и придавски и деминутивен суфикс. Видете понатаму и во *pétal* „ливче од цвет од кајсија“ (BYs 169), пример [4] и примерите и дискусијата во трудот на Чашуле (2010а: 61).

Можната етимологија на *baðalík* (со вообичаената промена во бурушаски на *w->b*) можеме да ја побараме во пsl. **vaditi* „влече, извлекува, вади“, ст.цслов. *navajdaītī* „вади“, макед. *vadi* „навадува; извлекува, наводнува, полева“ застапено во бугарскиот, српскиот и хрватскиот и именката *vada* „одвод, бразда, мала цевка за дотек на вода до воденицата“ (БЕР I:111).

Особено интересно е директното соодветство меѓу бурушаскиот збор и бугарскиот дијалектизам *vadulik* „мала бразда, мал протек“. Прасловенскиот збор **vaditi* некои етимолози го изведуваат од глаголот **voditi* „води“, кој има паралели во индоевропските јазици, на пр. литв. *vadýti*, латв. *vadīt* „води“, авест. *vādayeiti* „исто“ (така и

во индоариските јазици, но со семантика на „води жена (сопруга)“, на пр. ст.инд. *vadhu* „невеста“) (G 660, 677).

Уште еднаш, семантичката и деривациската корелација на бурушаското *badalik* „голем сад за вода“ е најблиска до македонското *vadalka* „сад за наводнување“ (PMJ I: 52).

Натамошна споредба е можна со фригискиот збор *bedu* „бунар (?)“, извор, бокал (?) (D-N 98) „сад, извор(?)“, (N 139), иако деривацијата на Ѓаконов и Нерознак на фригискиот збор е од ие. **bhedhu-*, пр. литв. *bedú* „удира, копа“ итн. Семантичката, деривациската и фонолошката корелација меѓу фригискиот, бурушаскиот и јужнословенските јазици (бугарскиот, македонскиот, српскиот и хрватскиот) е многу значајна. Уште еднаш, македонската семантика е најдирекно поврзана со бурушаскиот.

Во наредната категорија обработуваме честица која ја има и во македонскиот, но и во другите јужнословенски јазици.

[12] бурушаски *le*, *lēe*, *lēei* ‘О!’ (при обраќање кон машко лице):

ле македонска и јужнословенска вокативна честица за обраќање некому

Во овој пример се забележува сооднесување не само со македонскиот јазик туку и со сите јужнословенски јазици, а според едно етимолошко толкување може да има широк опсег на употреба и дистрибуција и во индоевропскиот јазик воопшто.

Бурушаската честица *le*, *lēe*, *lēei* е извик што се користи за обраќање кон машко лице или лица, и најчесто е проследен со нивното име или титула’ (В 265), на пр. *Lēi padša* „О, кралу“, а исто и со значењето на „еј ти таму!“ (L 249).

Има директна корелација со јужнословенската (вокативна) честица **le-* која се користи при обраќање некому, а потекнува од индоевропската дистална деиктичка честица *-*le* (Berneker, наведен во ECCJ 1974, XIV: 171-73), (Lehmann 2002: 91), на пр. македонската честица што се користи со вокативна форма (особено во народната поезија): *мајко ле*, *стара ле мајко*, потоа бугарската честица *ле* која се користи за обраќање некому“ (исто така посебно во народната поезија), а и српското и хрватското *le* „исто“ и со функција на истакнување, и словенечкото *le* - „само, толку“, кое се додава како суфикс (ретко и како предлог) на показните заменки, како на пример *to – tole* „тоа“, *tle – tlele* „таму“.

Словенската честица е споредувана со балтичката пермисивна честица (и со други форми за истакнување и модалност)

laī во литванскиот и латвискиот јазик, а Топоров (цит. во ECCJ XIV: 172) предлага врска со волунтативниот начин на хетитскиот јазик I. ед. *ašallu* „да бидам“ и герундивната форма *-l-* во тохарскиот јазик, за кои се смета дека сите потекнуваат од општата ие. форма со *-l-* со ненеутрална семантика. Ерменските и словенските минати партиципи образувани со *-l-* исто така ги вклучуваат овде¹², како и честицата *le* во албанскиот збор *pale* „дури, иако, и покрај што“¹³.

Фактот што употребата на честицата *le* за обраќање е карактеристична само за јужнословенските јазици може да биде показател за нејзиното можно супстратно потекло, иако во овој случај може да се работи и за архаизам.

Мошне е важно тоа што во бурушаскиот јазик *-le* се користи како локативна честица во показниот систем. Бурушаската честица / суфикс *-le* (што ја има и во *khóle* – „тука“, *èlè* – „таму“ и *itèlè-* „таму“ < *it* + *èlè*) (В 217) може да се поврзе со индоевропската честица *-le* која означувала деиксис на оддалеченост, како на пример во лат. *il-le-* „тоа“ и *alius* „друг“ (Brugmann, цит. кај Lehmann 2004: 91). Посебно е интересна истата употреба на честицата во словенечкиот и во бурушаскиот јазик.

Во овој контекст треба да се одбележи дека од истиот индоевропски корен **h₂ol* – „надвор, далеку од, од таа страна“ (Wat 2-3) или **h₂èljos* – „друг“, во бурушаскиот јазик се изведуваат зборовите *hóle*, *hólo* – „надвор, надвор од“ и *hólum* – „надвор, друго, туѓо“ (В 201 – 202) (анализирано кај Чашуле 2003b: 50-51) и најверојатно коренот на бројот „2“: *alto* уз бур. јасин (Зарубин) *haltó*, *altán h*, *altá* и *altáć x* (Berger 2008: 10.4, Чашуле 2009b). (Споредете и со македонскиот збор *лани* (минатата година) „**h₂ol* – *ni-*.“).

Во последната категорија вклучуваме честица / сврзник што широко се користи во словенските јазици, но со специфичен балканословенски развој што се споредува со бурушаскиот јазик.

[13] бурушаски: *dáa* сврзник – „тогаш; и; исто така; згора на тоа; инаку“ : македонски и во словенските јазици: *да* – „и, и така, така што, и тогаш, со цел“

Во овој пример имаме општа корелација со словенските јазици, но ги издвојуваме македонскиот, бугарскиот, српскиот и хрватскиот поради широката употреба на *да* во разни конструкции во јужнословенските јазици, посебно каде што го заменува старословенскиот инфинитив.

Во бурушаскиот имаме сврзник *dáa*, бур. јасин *dā* – ’1. повторно; 2. тогаш, и тогаш; 3. понатаму, дополнително; 4. исто така; и 5. друго‘ и дознаваме „дека оваа честица е еден од најчесто употребуваните зборови во [бурушаскиот] јазик. Има толку многу нијанси во своето значење што преминуваат една во друга, така што во секој одделен случај точното значење често тешко може да се одгатне“¹⁴ (L 103-04) (В 108).

Каж Вилсон (Willson 1999: 33) го имаме сврзникот *dáa* со значење „тогаш; и; исто така; згора на тоа; во спротивно / инаку; покрај тоа“ и извикот *daá* со значење „нели (си)?; нели (е)?; нели (беше)? Оф! (обично се јавува на крајот на исказот), прилогот *daá²* со значење „повторно; повеќе; дополнително; исто така; навистина“ и придавката *daá¹* со значење ’уште еден; друг‘. Извикот *daá¹* подразбира развој на потврдно значење на „да? (нели? / така?)“.

Бергер (В 108) укажува на тибетското *da*, но според Лоример (L 534), јазикот балти, соседниот тибетски јазик кој е во контакт со бурушаскиот, го нема овој збор, па најверојатно станува збор за изворен бурушаски збор, а и нема објаснување за должината на самогласката.

Обратете внимание и на показната (проксимална) морфема *d-* кај *akhíl* наспроти *dakhíl, dakhí* – „како ова; слично на ова; од овој вид“ (В 14).

Земајќи ја предвид продуктивната употреба, семантиката и функциите на бур. *dáa*, оваа зборовна форма може да се поврзе со т.н. комплексен „историски“ бурушаски глаголски префикс *d-*, кој најчесто се однесува на дејност насочена кон говорникот, понекогаш со функција на истакнување, која на историски план потекнува од деиктично значење (како што истакнува Bashir 2004) (Чашуле 1998а: 40).

Може да се направи директна споредба со пслов. **da* – „и, за да, да“ и македонското *da* – „и, и така, така; (за / со цел) да; со функција на воведување наредби, желби, барања: воведување прашања; ако, воведува условни реченици, ги поврзува модалните и помошните глаголи со главниот глагол; и се употребува во сложени сврзници (PMJ 1, 125), со широка употреба во сите словенски јазици. Земете го предвид дополнителното значење на *da* во старорускиот јазик – „тогаш, во тој случај“ или во долно лужичкосршки *da* „така, исто така“ (ECCJ IV: 180). Тука треба да го спомнеме и прасловенскиот префикс и предлог **do-* „до, покрај“, кој како глаголски префикс означува завршување, комплетирање, активност насочена кон

говорникот, и сл. (Skok I: 418 – 19), а се изведува од индоевропската показна заменка **do*, варијација на **to*, староперсиската заменка *dim* – „него, неа“, ст.пруски *din, dien* – „него, неа“, лат. *demque* – „тогаш, потоа“ (ECCJ IV: 180) (IEW 181 – 82). Глухак (Gluhak 186) укажува на тоа дека овој словенски збор потекнува од ие. **dā* (исто како и бурушаскиот јазик), и укажува на ностратични паралели (на пр. алтајското **dā* – „исто така, и“). Постои мошне интересна директна поврзаност меѓу лат. *demque* – „тогаш“ и бур. *dóon ke* – „сеедно, сепак“ (L 146) (В 121 -22), која најверојатно спаѓа во овие соодноси.

Ова соодветство треба дополнително да се проучува, посебно на синтаксички план, каде првичната анализа покажува дека многу од начините на употреба на бурушаското *dāa* може да се поврзат со развојот на балканските словенски јазици. Како што знаеме, во балканските словенски јазици *da* воведува лични глаголски форми во конструкции што го замениле старословенскиот инфинитив, и се користи како елемент на аналитичка модалност и како условен сврзник. Загубата на инфинитивот е средишен балкански синтактички процес и е една од главните одлики на Балканскиот јазичен сојуз.

Да го разгледаме следниов пример: „*dā mène barín èti nē gusè har ka bóšo kháčičimi*“, преведен од Тифу и Песо (Tiffou, Pesot 96) како „qui dirait un mot, enfermerait le taureau et la veau“, каде што на македонски *да* го изразува истото условно значење: „да каже некој еден збор, ќе ѝ затвори и волош и телешо“.

Уште повеќе, бурушаските дефиниции покажуваат дека постои семантички развој во означувањето на потврдност, како и во прашална употреба (на крајот од исказот). Последнава употреба може да се поврзе со македонското *дали*, срpsкото *дали* и бугарското *да ли*, кои се користат како прашални честици во *да / не* прашања.

3. Дискусија и заклучоци

Анализираните лексички врски меѓу бурушаскиот и македонскиот јазик речиси во целост се однесуваат на основниот зборовен фонд, кој во принцип, (но не секогаш - како што е случајот со ароманскиот јазик) е помалку подложен на позајмување. Згора на тоа, во споредбите има сосема мала, или пак воопшто нема семантичка распливнатост.¹⁴

Македонските зборови што се директно поврзани со бурушаскиот јазик спаѓаат во неколку категории:

(1)Зборови што се уникатни за македонскиот јазик, без вистинска прасловенска етимологија и со соодветна потврда во палеобалканските јазици: *бара* (1), *бамбал* (2), *врне* (3), *дујак* (4).

(2)Зборови што ги има во македонскиот јазик, но и во јужнословенските јазици, романскиот и албанскиот јазик, а се смета дека се од балканско супстратно потекло: *чука* (5), *бачило* (6).

(3)Зборови што имаат ограничена распространетост во јужнословенските јазици, при што архаичното значење на македонските зборови е исто како во бурушаскиот: *вика* (7) (исто и во бугарскиот), *йрећа* (8), *зборува* (9) (исто и во српскиот и хрватскиот јазик).

(4)Зборови што ги има во јужнословенските јазици, при што во македонскиот јазик нивното основно значење и семантички опсег е најблиско до бурушаскиот: *турне* (10), *вадалка* (11).

(5)Зборови што ги има само во јужнословенските јазици: *ле* (12).

(6)Зборови што се распространети во словенските јазици, но со специфичен балканословенски развој што ги сооднесува со бурушаскиот: *да* (13).

Општо земено, македонската лексика што спаѓа во овие категории е мошне ограничена и овој список ги содржи повеќето вакви зборови. Фактот што речиси сите може да се поврзат со бурушаскиот јазик е од посебно значење и ја исклучува можноста од случајно совпаѓање. Исто така, од посебно значење е и тринасочната поврзаност меѓу македонскиот јазик и некој од старобалканските јазици и бурушаскиот.

Згора на тоа, уникатната поврзаност на бурушаскиот јазик со зборови со ограничена распространетост кај јужнословенските јазици, а не со општа словенска застапеност, во голема мера упатува на тоа дека овие зборови може да се остатоци од балканскиот супстрат или архаизми, а не иновации.

Во контактната лингвистика, запазувањето на основната лексика од супстратот е одлика на таканареченото „несовршено учење јазик“ во текот на јазичното изместување (*language shift*). На Балканот, ова значи дека словенскиот јазик бил суперстрат, кој го учело и научило автоhtonото балканско население, а кое преминало (се изместило, се префрлило) на овој јазик од својот прв јазик (тракиски?, старомакедонски? [хеленски, според Натр (R)], пајонски? итало-келтски?). Во вакви ситуации, се јавува значително

граматичко позајмување / трансфер и ограничен трансфер на (основната) лексика. На Балканот, контактот веројатно се случил меѓу јазиците кои припаѓале на северозападната гранка на индоевропскиот јазик, и, како што е познато, трансференцијата меѓу сродни јазици (во помала или поголема мерка) е поголема и подлабока. Зачувувањето на супстратните зборови што се дел од основната (а не културна) лексика на јужнословенските јазици, покрај синтаксичките балканизми, го поддржува и го зајакнува објаснувањето за несовшеното учење јазик.

Значаен пример за заедничкиот развој и на лексичкото и на граматичкото (синтаксичкото) значење е сврзникот *да* (13), каде забележуваме мошне блиска поврзаност меѓу бурушаскиот и балканските словенски јазици.

Македонскиот јазик се смета за еден од „најбалканизираните“ јазици во центарот на балканскиот *Балканскиот јазичен сојуз* па така можеби и треба да се очекува во овој јазик да се пројават такви блиски соодветства. Исто така, треба да се земе предвид и укажувањето на Хемп дека македонскиот јазик е „маргинален, односно архаичен словенски“.

Сознанијата од овој труд се во мошне тесна врска со нашите компаративни проучувања во кои ги откривме и ги анализираме врските меѓу бурушаскиот јазик и палеобалканските супстратни елементи забележани во албанскиот, ароманскиот и романскиот јазик (Чашуле 1998, 2004, 2009a). Граматичките изоглоси меѓу албанскиот и бурушаскиот јазик во показниот (Чашуле, 2012a) и бројниот систем (Чашуле, 2009b) и во дел од термините што означуваат сродство, повторно упатуваат во истиот правец.

Анализите спроведени во оваа студија не се исцрпни. Не е исклучено да има и други соодветства со балканските и јужнословенските јазици¹⁶.

Зборовите обработени во оваа статија покажуваат дека среде балканските словенски и несловенски јазици има специфична и директна врска на бурушаскиот со македонскиот јазик. И покрај тоа што точниот идентитет на балканскиот супстрат сè уште е непознат, може со сигурност да се рече дека бурушаскиот јазик е поврзан со него.

Се надеваме, а со нас е согласен и Ерик Хемп, дека овој увид во можни балкански супстратни и архаични зборови во македонскиот и во бурушаскиот јазик ќе помогнат да се расветлат процесите на јазичен контакт на Балканот, но и историјата на бурушаскиот јазик.

Кратенки на цитирани извори

- БЕР = Георгиев, Владимир, и сор. 1997-
- ECCJ = Трубачев, Олег, и сор. 1974-
- ХХ = Насирудин Хунзаи, главниот информатор на Х. Бергер.
- PMJ = Речник на македонскиот литературен јазик, 1961 – 1966 (I-III).
- B = Berger, Hermann, 1998.
- BK – Bomhard, A., I.C. Kerns, 1994.
- BYs = Berger, Hermann, 1974.
- Cunn = Cunningham. A. 1854.
- DC/T-M = Tiffou, Ètienne, Yves Charles Morin, 1989.
- G = Gluhak, Alemko, 1993.
- Hay = Hayward, G.W, 1871.
- IEW = Pokorny, Julius, 1959.
- L – Lorimer, David, L.R. 1938.
- LYs = Lorimer, David L.R. 1962.
- M-A – Mallory, J.P. & D.Q Adams (eds). 1997.
- M-A2 = Mallory, J.P. & D.Q. Adams, 2006.
- T = Turner, Ralph L. 1996.
- T-P = Tiffou, Ètienne & Jurgen Pesot. 1989.
- Wat – Watkins, Calvert, 2000.
- Will – Willson, Stephen R. 1999.

Литература

- Андоновски, А. 1950. Зборови од Дебарско. *Македонски јазик*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 240-243.
- Георгиев, В. и сор. 1971. *Български етимоложичен речник*. Софија: Бугарска академија на науките.
- Димитровски, Тодор и др. 1987. *Речник на македонската народна поезија*. том 2. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Эдельман Джой И. 1997. Бурушаски языки. Во: Володин, А. П. и др. *Палеоазиятские языки*. Серия Языки мира. Стр.204-220. Российская академия наук. Москва: Индрик.

- Эдельман Джой И. и Климов, Г. А. 1970. *Язык бурушаски*. Москва: Наука.
- Пеев, Коста. 1988. *Кукушкиоӣ ҳовор*. Скопје: Студентски збор.
- 1999. *Речник на македонскиот ҳовори во југоисточниот езески дел*. Скопје: Студентски збор.
- Речник на македонскиот литеатурен јазик (I-III)* 1961-1966. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Речник српскохрватског књижевног језика*. 1967. Novi Sad: Матица српска и Загреб: Матица хрватска.
- Трубачев, Олег. 1974-. *Этимологический словарь славянских языков*. Москва: Наука.
- Фасмер, Макс. [Vasmer, Max] 1986-1987. [I-IV]. *Этимологический словарь русского языка*. Москва: Прогресс.
- Чашуле. И. 1998b. За етимологијата на македонскиот глагол *врне*. *Прилози на Одделениешто за лингвистичка и литеатурна наука*. XXIII, 1-2, Скопје: МАНУ, 121-136.
- 2001. *Основни бурушаски етимологии*. Скопје: ТРИ.
- Alinei, Mario. 2003. Interdisciplinary and Linguistic Evidence for Palaeolithic Continuity of Indo-European, Uralic and Altaic Populations in Eurasia, with an Excursus on Slavic Ethnogenesis. *Quaderni di semantica*. 26. 1-57. (retrieved from Internet).
- Alonso de la Fuente, Jose Andres. 2006. El burušaski, ¿una lengua aislada? *Revista Española de Lingüística*. Vol. 35/2. 551-579.
- Backstrom, P.C., Radloff, C.F. 1992. *Languages of Northern Areas*. Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan. Vol. 2. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University and Summer Institute of Linguistics. (Series editor: C. F. O’Leary).
- Barić, Henrik. 1919. *Albano-rumanische Studien*. I. Sarajevo: Institut für Balkanforschung.
- 1948. *Ilirske jezičke studije*. Radovi JAZU, V. 272. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Bashir, Elena 1999. Review of Čašule (1998). *Pakistan Study News* (Newsletter of the American Institute for Pakistan Studies. New Series № 3: 5, 12).
- 2004. Le préfixe d- en Bourouchaski: deixis et point de référence. In: Tiffou, É. (ed.) *Bourouchaskiana*. Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain. No. 113: 17-62. (French translation of “The d-prefix in Burushaski: Deixis and Viewpoint” originally presented at the 36th International Congress of Asian and North African Studies, Montreal, 2000.)
- Berger, Hermann. 1974. *Das Yasin Burushaski (Werchikwar)*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz

- 1990. Burushaski. In *Encyclopaedia Iranica*. Ehsan Yarshater ed. London and New York: Routledge and Kegan Paul. Vol IV: 567-568.
- 1998. *Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager*. Teil I. *Grammatik*. Teil II. *Texte*. Teil III. *Wörterbuch*. Burushaski-Deutsch; Deutsch-Burushaski. Neuindische Studien 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- 2008. *Beiträge zur historischen Laut- und Formenlehre des Burushaski*. Neuindische Studien 15. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Boisacq, Émile. 1950. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
- Bomhard, A. & I. C. Kerns. 1994. *The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship*. New York: Mouton de Gruyter.
- Brancuș, Gr. 1983. *Vocabularul autohton al limbii Române*. Bucharest: Editura Științifică și Enciclopedică.
- Buck, C. D. 1949. *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*. Chicago-London: University of Chicago Press.
- Cabej, E. 1976. *Studime etimologjike në fushë të shqipes*. Studime gjuhësore. I. Prishtinë.
- Camarda, D. 1864. *Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese*. Livorno: Successore di Egisto Vignozzi.
- Čašule, Ilija. 1998a. *Basic Burushaski Etymologies*. (The Indo-European and Paleobalkanic Affinities of Burushaski). Munich-Newcastle: Lincom Europa.
- 2003a. Burushaski Names of Body Parts of Indo-European Origin. *Central Asiatic Journal*. 47/1: 15-74.
- 2003b. Evidence for the Indo-European Laryngeals in Burushaski and Its Genetic Affiliation with Indo-European. *The Journal of Indo-European Studies*. 31/1-2: 21-86.
- 2004. Burushaski-Phrygian Lexical Correspondences in Ritual, Myth, Burial and Onomastics. *Central Asiatic Journal*. 48/1: 50-104.
- 2009a. Burushaski Shepherd Vocabulary of Indo-European Origin. *Acta Orientalia*. Vol. 70: 147-195.
- 2009b. Burushaski Numerals of Indo-European Origin. *Central Asiatic Journal*. 53/2: 163-183.
- 2010. *Burushaski as an Indo-European “Kentum” Language* (Reflexes of the Indo-European Gutturals in Burushaski). Munich: Lincom GmbH.
- 2012a. Correlation of the Burushaski Pronominal System with Indo-European and Phonological and Grammatical Evidence for a Genetic Relationship. *The Journal of Indo-European Studies*. Vol. 40, 1-2: 59-154.
- 2012b. Possible Words of Ancient Macedonian Origin in Burushaski. 10 pp (во ыодъоиовка).

- DeBray, Reginald. P. Hill. S. Mircevska & K. Windle. 1998. *The Routledge Macedonian-English Dictionary*. London: Routledge.
- Demiraj, Shaban. Albanian. Bo: Ramat 1998: 480-502.
- Diakonoff, I. M., Neroznak, V. P. 1985. *Phrygian*. New York: Caravan Books Delmar.
- Du Nay, André. 1977. *The Early History of the Roumanian Language*. Edward Sapir Monograph Series in Language, Culture and Cognition 3. Lake Bluff: Jupiter Press.
- Edel'man, D. I. 1997. Burušaski jazyk. In: Volodin, A.P. et al. *Paleoaziatskie jazyki*. Series *Jazyki mira* : 204-220. Rosijskaja akademija nauk. Moscow: Indrik.
- Edel'man, D. I., Klimov, G. A. 1970. *Jazyk burušaski*. Moscow: Nauka.
- Ernout, A., Meillet, A. 1959. *Dictionnaire étymologique de la langue latine*. Paris: Librairie Klincksieck.
- Friedrich, P. 1966. Proto Indo-European Kinship. *Ethnology*. 5: 1-36.
- Frisk, H. 1960-1973. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.
- Furnée, E. J. 1982. Lexicalische Beziehungen zwischen Baskisch, Burušaski, Kartvelisch und Vorgriechisch. *Georgica*. 5: 27-31.
- Georgiev, Vladimir 1981. *Introduction to the History of the Indo-European Languages*. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences.
- Gluhak, Alemko. 1993. *Hrvatski etimološki rječnik*. Zagreb: A. Cesarec.
- Gołab, Zbigniew. 1992. *The Origins of the Slavs (A Linguist's View)*. Columbus: Slavica.
- Haas, Otto. 1966. *Die Phrygischen Sprachdenkmäler*. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences.
- Hamp, Eric. 1976. Barnu Brawd, *Celtica* 11. 68-75.
- 1982. The Indo-European Root *bher-in the Light of Celtic and Albanian, *Zeitschrift für celtische Philologie* 39. 205-218.
- 1998a. Whose were the Tocharians? Linguistic Subgrouping and Diagnostic Idiosyncrasy. In V. Mair (ed.), *The Bronze Age and Early Iron Age Peoples of Eastern Central Asia*, 2 vols. Washington: Institute for the Study of Man: 307-346.
- 1998b. Two regular milk products. In Jasanoff, Jay, H. Craig Melchert & Lisi Oliver, eds. 1998. Mír Curad: *Studies in Honor of Calvert Watkins*. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, University of Innsbruck, 1998. pp. xviii, 715.
- 2004. Збop ‘word’: An Un/misrecognized Indo-European Root in Slavic. *Papers from the Fifth International Conference on Macedonian Studies*.

- 1-4 May 2003 at The Ohio State University. *Working Papers in Slavic Studies*, Vol. 4, Joseph, Brian and M.A. Johnson (eds). Columbus: The Ohio State University: 103-106.
- 2009. Handout of University of Chicago lecture.
- Huld, Martin E. 1984. *Basic Albanian Etymologies*. Columbus: Slavica.
- Illyes, Elemér. 1988. *Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area*. Eastern European Monographs. CCXIX. New York: Columbia University Press.
- Jokl, Norbert. 1911. *Studien zur albanischen Etymologie und Wortbildung*. Wien: A. Hölder.
- Katičić, Radoslav. 1976. *Ancient Languages of the Balkans*. The Hague: Mouton.
- Klein, Ernest. 1966. *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Amsterdam: Elsevier.
- Lehmann, Winfred, P. 2002. *Pre-Indo-European*. Journal of Indo-European Studies Monograph Number Forty One. Washington: Institute for the Study of Man.
- Lorimer, D.L.R. 1935. *The Burushaski Language*. Vol. 1. *Introduction and Grammar with a preface by G. Morgenstierne*. Oslo: Institutet for Sammenlignende Kulturforskning. H. Aschehoug&Co.
- 1938. *The Burushaski Language*. Vol. 3. *Vocabularies and Index*. Oslo: Institutet for Sammenlignende Kulturforskning. H. Aschehoug&Co.
- 1962. *Werchikwar-English Vocabulary*. Oslo: Norwegian Universities Press.
- Mallory, J.P., Adams, D.Q. (eds.) 1997. *Encyclopedia of Indo-European Culture*. London - Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Mallory, J. P., Adams, D.Q. 2006. *The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World*. Oxford: University Press.
- Martirosyan, Hrach K. 2010. *Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon*. Leiden: Brill.
- Meyer, Gustav. 1891. *Etymologisches Wörterbuch der albanischen Sprache*. Strassburg: K.J. Trübner.
- Morgenstierne, Georg. 1945. Notes on Burushaski Phonology. *Norsk Tidsskrift for Sprogvitenskap*. 13: 61-95.
- Morin, C. Y., Dagenais, L. 1977. Les emprunts ourdous en bourouchaski. *Journal Asiatique*, 265: 307-343.
- Neroznak, Vladimir. 1978. *Paleobalkanskie jazyki*. Moscow: Nauka.
- Neroznak, Vladimir. Foreword to Čašule (1998): ix-xiii.
- Orel, Vladimir. 1997. *The Language of Phrygians*. New York: Caravan Books, Delmar.

- 1998. *Albanian Etymological Dictionary*. Leiden: Brill.
- Pavlović, Zvezdana. 1993. Toponimi sa osnovom **vrm-** / **vrn-**. *Govori prizrensko-timočke oblasti i susednih oblasti i susednih dijalekata*. (Zbornik referata sa naučnog skupa. Niš: Filozofski fakultet, 423-439.
- Pfeifer, Wolfgang. 1993. *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*. I-II. Berlin: Akademie Verlag.
- Poghirc, Cicerone. 1967. Considérations sur les éléments autochtones de la langue Roumaine. *Revue Roumaine de Linguistique*. XII: 19-36.
- 1969. *Istoria limbii Române*. (Vol. 2) Bucharest.
- Pokorny, Julius. 1959. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern-Munich.
- Ramat, Paolo & Ana Giacalone Ramat (eds) 1998. *The Indo-European Languages*. London and New York: Routledge.
- Russu, Ion I. 1967. *Limba traco-dacilor*. 2nd edition. Bucharest.
- 1970. *Elemente autohtone în limba română. Substratul comun româno-albanez*. Bucharest.
- Sadnik, L., Aitzetmuller, 1955. *Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten*. Heidelberg.
- Sidky, Homayun. 1999. Alexander the Great, the Graeco-Bactrians and Hunza: Greek descents in Central Asia. *Central Asiatic Journal*. 43/2: 232-248.
- Skok, Petar. 1974 (I-IV). *Etimolijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Šonje, J. 2000. *Rječnik hrvatskoga jezika*. Zagreb: Školska knjiga i Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
- Steingass, Francis Joseph. 1999 [1892]. *A Comprehensive Persian-English Dictionary*, [orig. edition: London: Routledge & K. Paul], reprint: Lahore: Sang-e-Meel Publications.
- Tiffou, É. 2004. *Bourouchaskiana*. Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain 113. Louvain-La-Neuve: Peeters.
- Tiffou, É., Morin, Y.C. 1989. *Dictionnaire complémentaire du Bourouchaski du Yasin*. AMI 17. SELAF 304. Paris: Peeters/Selaf.
- Tiffou, É., Pesot, J. 1989. *Contes du Yasin*. (Introduction au bourouchaski du Yasin avec grammaire et dictionnaire analytique). Paris: PEETERS/SELAF.
- Tomaschek, Wilhelm. 1893-1894 / 1980. *Die Alten Thraker (Eine ethnologische Untersuchung)*. Reprinted: Vienna: Austrian Academy of Sciences.
- Trubačev, Oleg. 1974-. *Etimologičeskij slovar' slavjanskih jazykov*. Moskva: Nauka.

- Tucker, T. G. 1931. *A Concise Etymological Dictionary of Latin*. Halle (Saale): Max Niemeyer Verlag.
- Turner, Ralph L. 1966. *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages*. London: Oxford University Press.
- Varma, S. 1941. Studies in Burushaski Dialectology. *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*. (Letters) 7: 133-73.
- [Vasmer, Max] Fasmer, Maks. 1986-1987. *Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka*. (I-IV). Moskva: Progress.
- Vrabie, Emil. 2000. Review of Čašule (1998). *Balkanistica* 13 (Special Millenial Issue): 208-210.
- Walde, Alois and Pokorný, Julius. 1927-32. *Vergleichendes Wörterbuch der indo-germanischen Sprachen*. 3 vols. Berlin: de Gruyter.
- Watkins, Calvert. 2000. *The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots*. (2nd edition). Boston: Houghton Mifflin.
- Willson, Stephen, R. 1999. *Basic Burushaski Vocabulary*. Studies in Languages of Northern Pakistan, Vol. 6. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies/ Summer Institute of Linguistics.
- Zarubin, I. 1927. Veršikskoe narečie kandžutskogo jazyka. *Kollegija vostokovedov. Zapiski* 2: 275-364.

Забелешки

*Овој ракопис беше предложен за печат и рецензиран од индоевропеистот и балканологот професор Ерик П. Хемп на кого сум му длабоко благодарен за многуте коментари и сугестиии од кои што повеќето ги вклучив во текстот. Неговите коментари од таа рецензија се цитирани како Hamp (R). Исто така сум им благодарен и на трите анонимни рецензенти на англиската верзија, објавени во американското списание *Балканистика* (Balkanistica) [Macedonian and South Slavic Lexical Correspondences with Burushaski. 2012. Vol. 25: I, 221-256] за забелешките во однос на податоците за романскиот и бугарскиот јазик. Од голема помош ми беа и укажувањата на професор Елена Башир од Универзитетот во Чикаго, посебно во врска со соседните индоариски јазици на бурушаскиот и на јазикот урду.

¹ Бурушаскиот јазик го зборуваат околу 90 000 зборувачи (Berger 1990: 567) во областа Каракорам во Северозападен Пакистан на крстопатот меѓу три јазични семејства: индоевропското (индоариски и ирански), синотибетски и туриското. Дијалектните разлики се незначителни. Има три тесно поврзани дијалекти: Хунза и Нагар со минимални разлики и дијалектот Јасин, кој покажува диференцијални разлики, но сепак е заемно разбиралив со другите два. Краток преглед за бурушаскиот има кај Чашуле (2003б: 21-24) или Бергер (Berger 1990). За преглед на досегашните проучувања и изворите за бурушаскиот јазик в. кај Чашуле (2010: 1-3).

² За дискусијата за јазично групирање во индоевропскиот в. кај Хемп (Hamp 1998a).

³ „Лексичките паралели што ги предлага авторот меѓу бурушаскиот и фригискиот јазик се многу убедливи“. Нерознак (Neroznak. 1998: x) и „Истражувањето спроведено од Илија Чашуле отвора нова страница во споредбено-историските проучувања“ (Ибид: xi).

⁴ Џа репродуцираме Бергеровата (1998: 13) табела за фонолошкиот систем на Хунза-Нагар бурушаски која важи и за јасинскиот дијалект (Јасин бурушаски ја нема фонемата *c.h*).

	a				š	š	s
e	o		qh	kh	þh	th	çh
i		u	q	k	t	t	ç
			g	g	d	d	ç
y	h	l	r		n	j	j
						z	p
							b
							m

а. Сите пет самогласки можат да бидат фонетски долги. б. Ретрофлексните согласки се означени со потточка. в. *w* и *y* се алофони на *u* и *i*. г. *c=ts* кај Лоример и *c* кај Тифу и Песот (Tiffou and Pesot 1989). д. *g = y* кај Лоример и Тифу и Песот (1989). Гласот е звучен фрикативен велар /ɣ/. ѓ. *n = [ŋ]* или [ng] [nk]. Постериорното *q* е слично со арапското *qāf*. е. Аспирираното постериорно *qh* го има само во Хунза и Нагар. Во Ys тоа се совпаѓа со беззвучен веларен фрикатив *x*, сличен на германското *ch*, како во *Bach* (Tiffou 2004: 10). ж. *u* е ретрофлексно, артикулирано некаде помеѓу „*r grasséeyé*“ и *u* или пак фрикативно *r* со јазикот во ретрофлексна позиција“ (Morgenstierne 1945: 68-69). Цртичката пред зборот покажува дека се користи само со заменски префикс.

⁵ Споредете со Hz Ng *biráq-* „копа, копа каде било, без оглед спрема жителите“, Ys (DC) *braq ét-* и *birág ét-* „копа“ (В 42) (L 82) и со *b > m* : Ys *di-míraq-* „се ископа“ (Тифу цитиран кај Berger 2008: 3.21).

⁶ За деривацијата од IE **mar-* „да добие в рака“ (од IE **h₁em-*, **meh₁-* „зема, ги става рацете на, зграОчува“ [IEW 740], в. ја целосната дискусија кај Чашуле (2003б).

⁷ Има околу 20 лични имиња и 7 теоними во кои наоѓаме директно соодветство меѓу фригискиот и бурушаскиот (Чашуле 2004: 85-95)

⁸ Овој пример според Хемп (Hamp (R), е „двоосмислено краток“.

⁹ Тука го одбележуваме ерм. *bar* „збор; јазик, говор, мелодија, напев“ и покрај тоа што оваа форма се изведува условно од IE **bheh₂-s-ri* и внатрешно се поврзува со *bam* „зборува, вели“ (Martirosyan 2010: 164-65, 168-69).

¹⁰ Овој глагол е изведен од PIE **h₂erhx-* „уништува, се распаѓа; губи“ (M-A 58) кај Чашуле (2003б: 51, пр. [14]).

¹¹ Хемп (R) укажува дека можеби има премногу сегментација во оваа анализа.

¹² Според Hamp (R), ова е несигурно, бидејќи се работи само за една согласка без синтакса.

¹³ Можеби можат тука да се поврзат бурушаските глаголски форми со *-l-* само во 3. лице единина за у- класата која означува „аморфни супстанции и апстрактни идеи“, како на пр. во 3. лице единина сегашно време од у класата: *bila* „тоа е“, што се изведува од бурушаскиот глагол *bá-/b-* „сум“ (од ие. **bheu* „сум“ [Wat 11] или мината *y* форма *bilum* „беше“ [Berger I: 144-46]).

¹⁴ Секој проучувач на балканските словенски јазици може да се послужи со дефиницијата на Лоример и да ја примени врз комплексноста на балканословенскиот сврзник *да*.

¹⁵ Можеби треба да се повтори дека овие зборови се однесуваат на специфични совпаѓања и се меѓу 550-те бурушаски корени за кои покажавме дека се од автохтоно индоевропско потекло. Македонските корени од прасловенско потекло, со општа словенска дистрибуција, кои соодветствуваат со бурушаскиот (неколку стотици на број), не се вклучени во оваа статија.

¹⁶ Земете го предвид, на пример, специфичното соодветство меѓу Јасин бур. *gó-r-*, *gurc-*, *gorc-*, хунза *gurc-*, *gurci-* „потонува (во вода, земја); (за луѓе) нурнува под (ненамерно), нурнува во“ (В 180-81) од ие. **gour-* <**geu-* „витка“ и пслов. **gurati* „турка“ и особено диј. буг. *guram (se)* „нурка; капе дете; оди, заминува“, срп. и хрв. *gurati* „турка (се), метеж, се турка во“, грч. *gyros* „свиткан, тркалезен“, латв. *gurat* „бавно се движи“ (Г 253) (БЕР I: 295). Видете кај Чашуле (2010: 28).

Ilija Čašule

Macedonian Lexical Correspondences with Burushaski Summary

Within the wider frame of the Indo-European genetic affiliation of Burushaski, the author analyzes lexical correspondences between Burushaski and Macedonian belonging essentially to the basic vocabulary. The discussion shows that among the Balkan Slavic and non-Slavic languages there is a specific and direct relationship between Burushaski and Macedonian. Even though the specific identity of the Balkan substratum still remains unknown, it can be concluded that Burushaski may correspond with it.

Professor Eric Hamp concurs with the author that this insight into possible Balkan substratal and srhaic words in Burushaski and Macedonian can shed more light on some of the processes of language contact in the Balkan and the history of the Burushaski language.

Keywords: Macedonian, Burushaski, Balkan substratum, lexical correspondences, language contact

Андрей Н. Соболев

811.163.3'282(496.5)

О МАКЕДОНСКОМ ГОВОРЕ СЕЛА ТРЕБИШТЕ, ГОЛО БОРДО, АЛБАНИЯ

Апстракт: Во статијата се презентира и се анализира од дијалектолошка гледна точка автентична јазична граѓа од македонскиот говор на исламизираното население во Голо Брдо, Албанија. Се стигнува до заклучок, дека јазичната компетенција на зборувачите е целосна, албанското влијание во фонетиката, морфологијата и морфосинтаксата мошне слабо и дека монографскиот опис на голобрдскиот говор кој денес не се „покрива“ (герм. überdacht) од ниту една словенска јазична норма е една од ретките најактуелните, најинтересните и најблагодарните задачи на македонистите и на балканолозите. Во фаза на публикување се транскрипции на дијалектните текстови.

Клучни зборови: македонски јазик, западни македонски дијалекти, говори во Албанија, голобрдски говор на исламизираното население во селото Требиште, историска фонетика, фонологија, морфологија, морфосинтакса и синтакса, јазични контакти, меѓујазични влијанија, дијалектни текстови.

Summary. The paper „On the macedonian idiom of Trebishte, Gollobordë, Albania“ presents authentic dialectal data collected recently by a member of the russian research team. The Moslem macedonian-speaking population is nowadays still fully competent in its idiom, while the albanian influence in phonetics, phonology an morphosyntax is extremely weak. A future full monographic description of the regional dialect is needed, which is not „covered“ (germ. überdacht) by any of the modern standard south slavonic languages.

Введение. Село Требиште (алб. Trebisht) расположено на албанской государственной территории в микрорегионе-краине Голо Брдо (алб. Gollobordë, на литературном македонском языке – Голо Брдо) – одном из районов многовекового языкового и культурного

взаимодействия славян и албанцев, христиан и мусульман. В 20 и 21 в. интерес к краине и ее языковому ландшафту проявляли многие авторы [Видоески 1998; Дрвошанов 1995; Sadikaj 1999; Нестор 2001; Христова 2007; Тончева 2009; Велковска 2011], но наиболее актуальное, углубленное и хорошо документированное исследование южнославянской языковой составляющей здесь осуществил Джеляль Юллы (Xhelal Ylli) в соответствующем томе мюнхенской серии „Славянские меньшинства Албании“ [Steinke, Ylli 2008: 9-247]. Албанский лингвист привел достоверную и наиболее актуальную информацию о точных местах проживания всех групп населения в настоящее время (в частности, рассмотрена структура населения Голо Бордо и ее динамика, этническая идентичность и религия, образование и культура), об основных признаках фонетики и морфологии македонского говора и о некоторых аспектах межъязыкового взаимодействия (например, Юллы первые доказательно описал взаимное соотношение языковых и конфессиональных групп в районе и обратил внимание на стратегии выбора языка общения в семье при экзогамии); в книге приведены диалектные тексты из всех 15 македоноязычных сел албанской части Голо Бордо.

Тем не менее, классической диалектологической монографией о македонском говоре Голо Бордо мы пока еще не располагаем. Албанский говор краины также не описан монографически, но все же его место в континууме среднегегских говоров известно по работе Бахри Беци, где, в частности, изучен и картографирован материал из сел Zërqani и Okshtuni [Beci 1987], а село Tërbaç включено в Албанский диалектологический атлас как пункт № 95 [Gjinari et al. 2007].

В 2008-2010 гг. сотрудники и аспиранты Российской академии наук¹ предприняли ряд экспедиций в эту краину, по результатам которых в мюнхенском издательстве Otto Sagner Verlag готовится к изданию книга „Голо Бордо / Gollobordë, Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН“.² Экспедиция базировалась в самом

¹ А. С. Дугушина, Д. С. Ермолин, М. С. Морозова, А. А. Новик и А. Н. Соболев.

² Рукопись содержит сведения об экспедиции, общую информацию по истории изучения албанско-славянского пограничья в западной Македонии, информацию о лингвистических и этноконфессиональных группах в регионе Дебар и Голо Бордо, некоторые сведения по македонскому говору Голо Бордо (фонетика и грамматика, обзор лексических особенностей, терминология животноводства, система терминов родства, фитонимия), некоторые сведения по традиционной материальной и духовной культуре (быт, народный календарь, родинная и погребальная обрядность), а также некоторые сведения по албанскому говору и культуре района.

селе Требиште, в квартале *'uno mala* (алб. *Çelebi*), в подквартале *pr'ekofci*,³ населенном обширным семейством Садику, члены которого были нашими главными консультантами и информантами. Цель экспедиционной работы состояла в сборе необходимого и достаточного материала по лингвистической и этнокультурной интерференции для ответа на вопрос, является ли обследуемый микрорегион местом этнической, лингвистической и культурной конвергенции и синтеза в целом и в каких сферах в частности.

Настоящая публикация преследует гораздо более скромную цель—представить собранный автором аутентичный материал по фонетике и грамматике македонского говора села Требиште, населенного исключительно мусульманами-суннитами (локальный этноним – *turci*, лингвоним – *po n'aše, naš j'ozik, n'ašata turština*).⁴ Мужская часть населения как минимум двуязычна и владеет помимо местного идиома еще и албанским, а часто и греческим языком, в то время как среди женщин обычен монолингвизм.

Потребность представить ниже некоторые банальные с точки зрения славистики и македонистики языковые сведения вызвана сомнениями части албанской публики в полноте лингвистической компетентности жителей Голо Бордо в их родном македонском идиоме.⁵ Сомнения эти, по крайней мере касательно речи наших информантов в селе Требиште и широкого круга жителей других обследованных сел, оснований под собой не имеют. В самом общем плане о говоре можно сказать, что он не только полностью витален, но и отмечен всеми типичными характеристиками македонского языка, включая диалектные. Предлагаемое ниже описание является вынужденно неполным, но, вместе с данными наших предшественников, оно приближает нас к знанию и пониманию не только общей структуры говора, но и многих его частностей.

Степень вариативности в речи информантов, по нашим наблюдениям, высока. Тем не менее, нужно отметить, что в

³ Ср. названия других подкварталов там же – *kadr'iosci, abd'iosci, v'ejzofci, n'a corkof*.

⁴ О православных в Голо Бордо говорится в небольшой любительской книжке Кристофора Бедули [Beduli 2008].

⁵ Албанское влияние, если судить по материалам Юлли, охватывает от лексических и лексико-грамматических заимствований (*djath, gjyshot, važdovjame, pārdorvame, ose, sepe; do kopaš temeli be*) до калькирования грамматических конструкций (*i na toj den G'urg 'evden ode žene vo celovo bez deleni se ot vera*) [Steinke, Ylli 2008: 35-38].

описании наших предшественников говор иногда предстает как несколько более смешанный, чем он есть на самом деле.⁶

Специального интервьюирования информантов по фонетическим и грамматическим вопросникам не проводилось, а приводимый в публикации языковой материал извлечен из спонтанной речи носителей говора, транскрипции которой приводятся ниже. В публикации использована транскрипция Общеславянского лингвистического атласа. Дублеты и варианты приводятся под знаком //.

Грамматические пометы и перевод лексемы на русский язык даются лишь тогда, когда идентификация формы и значения представляется для читателя неочевидной.

О просодии. Ударение в говоре пропарокситонное, оформляющее как лексему (*kōpito, kop'itoto; pūstin'a; star'icata*), так и грамматические сочетания полнозначных лексем друг с другом (например в атрибутивном сочетании: *věcerta*, но *drugat'a večer; ot drugi'bт mesec*) и с клитиками (предлог: *ne: go d'ava so p'ari, b'les pari; go d'eram s'b roci; n'a corkof; pr'et sonce*; частица отрицания: *i 'oko n'ě faštaš n'i koj pot. āma ti n'ě znaež da kāžeš*; краткая форма местоимения: *što če m'u pra:m s'ega.; ne s'e plašit ta: n'i što*). Отмечены мотивированные отклонения от общего механизма, например невозможность акцентирования союза *da* (*da z'emat*) или этимологически корректное место ударения в некоторых заимствованиях (*dem'ek, žen'aze; mot'orče*), но чаще всего среди отклонений встречается сохранение места ударения по аналогии с иными формами конкретной лексемы (*do b'ci; n'osal'ka и n'osal'kata, n'osal'kava; kōtn'iци и kōtn'icite; t'rbuska: и t'rbuskata; čereva и čerevata, но и čerlevana; mom'ičin'ata*). Во многих, если не во всех подобных случаях возможны колебания вроде *na gr'odi // n'a grodi; t'eneke // tenek'eto*. Тем не менее, некоторые отклонения кажутся немотивированными (*kor'ita, pom'in'it, rastolari, senbto, zaf'ati*) и заслуживают более детального исследования в будущем.

Об исторической фонетике и некоторых вопросах фонологии. Рефлексы **tj* в говоре разнообразны: *n'i škula; f'a řtaše, z'afa řta; pl'a řtame; se tr'řštaet; id'e: řti; řti: pl'a řtame rr'uga, řti im d'avame.*; возможно, в топониме *radoš*; но и *kūća:, vr'ěći; n'bke // nbće, sv'bnoć;*

⁶ В частности, например, и потому, что в качестве рефлексов **tj* ошибочно подаются формы, содержащие **stj*, **skj*, **d'ysk-* и **čyto:* *tr'ěbišta, s'ěbišta, p'uščeno, ogn'išteto, zašto, řtica, n'ěšča, n'iščo* [Steinke, Ylli 2008: 57-58], или не очень доказательно постулируется форма 3 л. мн.ч. глагола “быть” *ije* наряду с обычным *se* [Steinke, Ylli 2008: 106, 109].

v'eći, p'beće; ēa m'otime; а также str'ečno; str'ečniot č'oe; str'ečen. Несколько меньше разброс отражений в случае *d̥j: *páždat, páždal, iſpaždat; rboždat, rboždaet; nabždaše; vlaždame; v'iždaš*, но и *vlag'am, vlag'ame*. Часть их очевидно лексикализована, часть, возможно, появилась под внешним диалектным влиянием, но базовые рефлексы -št- и -žd- в общеславянских глаголах очевидно специализировались как маркеры несовершенного вида.

В области вокализма интересен вопрос о фонологическом статусе [ɛ], [ə], [ɔ] и [ə], для решения которого необходимо провести специальное исследование.⁷

Рефлекс носового *ø на удивление стабилен (при единичности примеров с [ə] как в *šuma od d'obot*), если не учитывать фонетическую вариативность [o] ~ [ɔ]: *dop // dɔp; globi* 3 л. ед.ч. „тонуть“; *gos; grødite; røka, sbo roci; k'osn'iš, skøsime; køtn'icite; mødin'a; møtkata* опр.ф. „маслобойка“; *møško; bskøpe* аор. 3 л. ед.ч. „подорожать“; *pøtče, n'i koj pot; sbođot* опр.ф. „сосуд“; *strøga; vnøtre // vnøtre, nøtra;; zøbi, zøpčin'a;* спр. также *j'odrej* „январь“.⁸ Тем не менее, особое, иногда лексикализованное развитие находим в: *bøbrek; kłuki; pruće;* далее в: *obrać; vaper; vnøatre*, и, конечно же, в *ća b'iđit* 3 л. ед.ч., буд. вр. „быть“; а грамматикализованное обнаруживаем в глагольном суффиксе однократности действия: *tornaf, skøknal, slušnal* и проч.

Носовой *ę имеет закономерный рефлекс в абсолютном большинстве позиций (*čedo; stęgn'i!; žętvar*), лишь в положении после палatalьных совпад с отражением *ø (ср. *jbože; iogl'enčina* и *j'ozik, j'ozikot*).

Типичные рефлексы праславянских редуцированных *ъ > o, *ъ > e и т.наз. „вторичных еров“ позволяют однозначно отнести наш говор к македонскому диалектному континууму, спр. *boz; dboždoj; tuisse klapilo f s'one; r'ekol; n'a corkof; p'esoł; bgoñ*, с одной стороны, и *d'ene, d'eneska, v'ezden; l'eništa; pes; t'emona; eden, tležeg, p'etel*, – с другой. Сюда же отнесем отражения балканских лексем и морфем (например *møsk'i* сущ. мн.ч. „мул“ или *z'asevlok* „предсвадебный обряд замешивания теста“, *p'islok* „грязь“ из алб. *pisllëk*), следовавших

⁷ Для окончательного решения этого вопроса нашего материала недостаточно. Приведем здесь ряд примеров ударенного [ə]: *m'žik'i n'aši rabote; s'žlte; tr'žndafil'* „роза“; *t'ždici* мн.ч. „правда; истина“; особый пример – *nar'žcāte* 1 л. мн.ч. (i će a *nar'žcāte, da i'mame ubaina, strēća*). Создается впечатление, что для реализации [ə] небезразлично наличие сонантного окружения (как это имеет место в юго-западных говорах македонского языка *znam < znam* 1 л. ед.ч. „знать“).

⁸ Метонимическое обозначение по дню св. Андрея, хорошо известное неславянским языкам западной части Балкан [МДАБЯ 2005: 18-19].

славянским историко-фонетическим закономерностям. Естественны как рефлексы напряженных еров (*š'ija*), так и особое развитие в старых дублетах (например *iđinlaeset* или *k'asno*).

Рефлекс ятя преимущественно экавский (если не учитывать фонетическую вариативность [e] ~ [ɛ] как в *sen'oto*), но есть интересные дублетные формы, отсылающие к первоначально широкому его отражению в [a] хотя бы в части лексем:ср. *izl'egveme*, но *izl'agvaet mom'ičin'ata*; *izlagveme*; *vlagvet*. В описании Джеляля Юллы приводятся как рефлексы ятя примеры *djete*; *mjesto*; *tj'esno*; *ml'jekoto* но и *ml'akoto* [Steinke, Ylli 2008: 55];⁹ они открывают помимо прочего вопрос о фонологическом статусе возможных дифтонгов или признака палатализованности согласных и сонантов. Возможно, в этом же контексте следует рассмотреть частичное дистрибуционное ограничение на реализацию инициального *j*- перед гласными переднего ряда (*i'esti* // *ësti*, *i'eden* // *ëden*, *ëmiš*, но *j'ebam*).

Отражение слогообразующего **r* в ряде примеров указывает в направлении дублетности [ə] ~ [o]/[ɔ] в соседстве с -r: *cərn* // *corn*; *cørvena* // *cørveno*; *dørva* // *dørva*, *dørven'i*; *førlaɪ* // *førliit*, *førlam*; *tørgame* // *tørga*, *tørnam*; *vørn'it* // *vørn'it*; *vørvet* // *vørvet*; *vørzime*, *vørzveme* // *vørzam*. Большое количество лексем зафиксировано, тем не менее, лишь с одним отражением -or- или преимущественно с ним, указывая на закономерность и типичность именно этого рефлекса: *n'a corkof*, *čørvekot*, *d'ørža* // *dors!*, *gørcija*, *kørf*, *snop od brš*, *bršta*, *pørvi magišnark'i*, *pøržiš*, *sørceto*, *tørbuška*; *tørgam*, *tørlo*, *tørnaf*, *vørfca*, *se vørtam*, *svørši*. Все же, есть и основа, демонстрирующая лишь -ør- (*tørbuška*; *tørbuškata*; *tørbufcek*).

Отражение **l* аналогичным образом свидетельствует об изофункциональности [ə] ~ [o]/[ɔ] в соседстве с -l: *dølg'i*; *mølza*, *mølzi* // *mølzeè*; *pøln* // *pølnu*; *vølk*; *žølčta* // *žølčta*, но закономерным и типичным рефлексом следует признать -ol-: *stølpot*, *kolk od jare*, *žølto*. Особое развитие демонстрируют лексема *j'abulko* // *jabolka*, древний дублет *gl'itat* 3 л. ед.ч. „глотать“, и вероятно, проникшая в говор под внешним влиянием форма *s'unce* (ср. более закономерную форму, отражающую упрощение группы сонантов, – *s'ønčlavø vr'eme*).

Возможно, об изофункциональности [ə] ~ [o]/[ɔ] в соседстве с -/ говорят и единичные случаи вроде *plot* // *plot* „забор“; *zdølnata v'il'ica* (при наречии *zd'ola*); аналогичные мены в соседстве с сонантами находим для [a]: *pørčule*; *møjki' n'aši rabote*. Из частностей вокализма

⁹ Ошибочно сюда же отнесено и *ti'ele*.

обратим внимание еще на вариативность форм *čakai!* и *čekai!* и на единичный пример протетического *u*: *tátko mi ně e uoden ná mera*.

Группы *čr- и *čr- имеют два разных рефлекса, как с инициальным č- (*čerevo, čereva, čerevata, čer'vana* „кишки“; *čer'epn'ite, čerepn'arica; črvrekot*), так и с инициальным c- (*cərn* // *corn; ná corkof; c'rvena* // *c'rveno*); их распределение, похоже, лексикализовано. Индивидуально развитие праюжнославянской группы *cv- в *cut, cut'bite* „цветок“.

Особо яркий колорит звучанию речи на нашем говоре придает реализующаяся по трудно установимым правилам утрата интервокального -v- или его сохранение в части позиций. Ярки лексикализованные примеры ресинтеза основы определенной формы существительных с артиклем -v- *gla:* (из *glava*), *mleća:* (из *mlećava*), *błakla* (из *błaklava*), порождающего новые определенные формы *gl'a:ta, błaklata* (не **baklayata*) и т.п.¹⁰ Морфонология этого и других сходных явлений явления пока не изучена, но некоторые ограничения на утрату могут объясняться стремлением избежать появления трехчленных вокалических рядов (например *preživeat*), другие носят более очевидный морфологический характер (например стремление к сохранению основы указательного местоимения 'v- „этот“ и, возможно, однокоренного определенного артикля, как, например, в *trapb:ive* мн.ч. „ручей“). Морфологизована утрата -v- в формах мн.ч. односложных существительных м.р. типа *tr'apoi*. Ниже приводятся некоторые примеры, иллюстрирующие кажущуюся произвольность утраты в сходных или идентичных фонетических условиях, таких как *i-e: pbbkrien, но rogbive; prez'iveat; e-i: kōšeи, но brevi; e-e: n'estata, но nevlestata; e-o: dr'eo, но čerevo, jarevo; e-a: prez'iveat, но z'evame, z'evaet; a-i: kuk'ajcata; n'apraiš, но 'ubavi; pr'avime; a-e: pr'ae:me, но pr'ave:t; a-a: dorž'a:ta, но d'avam; arif'in'ava; a-u: jlavuet; o-i: al'imbite, dail'oite; br'egoi, rogbite, trapb:ive, но n'bžovi; ps'bvisat; o-e: čbek, pbeče; o-a: k'bam, k'bat se, rastolari, но k'vam; o-o: gbtovo; u-a: čluame, kip'uanо, но p'oduvalam, b'luvaše.*

В целом, говор производит впечатление богатого разными вокалическими сочетаниями и фонетическими долготами на месте эмфизы (например *sl'eze:nka*), контракций (например *izgn'i:; ne: mn'ogu; što če m'u pra:m s'ega; gl'a:ta*) и элиминаций -h (особенно в формах имперфекта вроде *se v'ikae, mb'lze:, 'ide:; če i pr'ae:me k'ukurek; če i m'iğe:me, če i j'ade:me.*). Сюда же отнесем лексикализованные

¹⁰ Ср. также прилагательные вроде *cərvenl'ika: (k'bza)* втемно-рыжая (коза)г.

элизии *d*, *g*, *ž*, *m* в высокофреквентных лексемах вроде: *j'ait*; *k'lai!*; *će pbiš*, *pojt*, *ojt*; *s'eit*; *stluit* // *stludit*; *tr'ieset*; *k'oa* „когда“, *s'ea* // *s'ega*, *n'ekoa*, *n'koas*; *tbeme*, *n'e moel*, но: *moža:te*; *n'eame*.

Этимологический *h* сохраняется лишь в единичных апеллятивных лексемах и, возможно, лишь в позиции после гласного заднего ряда *u* (*p'azuha*), факультативно в ориентальных именах собственных вроде *'ibrahim* // *'ibraim*, а также в междометиях и частицах вроде *hm*: „хм“; *ha* // *ha* „да“; *he!* „эй“; *aħa*: „ага“. Помимо утраты *h* (например в *bdi!*; *grēota*; *zd'iot*; *siromlaite*; в личном имени *lsan* и проч.) обычны и его субSTITУции: *klažavme*; *breyi*; *straf*; *mara graf*, также *mara ot gr'aō*; *brei* // *bref* (в форме *bres* „греческий орех“ обобщен результат палатализации из формы мн.ч.); *r'aymet da si imae!*; *avmet*.

Инвентарь сонантов и консонантов говора типично западномакедонский. Точный статус [j], [i], [l], [í], [n], [ń], [k], [č], [g], [ǵ], [ž] и [γ] может быть определен лишь после специальных артикуляторных и акустических исследований и фонологического анализа. Правила комбинаторики согласных фонем (консонантов и сонантов) в говоре зачастую индивидуальны и придают его звучанию яркий локальный колорит. Наряду с широко распространенными метатезами и антиципациями палатальности (вроде *nbtki* / *nftki* мн.ч. „ногти“; *gr'bize* „виноград“, *gr'bizer* „сентябрь“; *kbn'ot* // *kbiŋ'ot*; *m̥kaiŋ'e* // *m̥caiŋ'e* и т.п.) отмечены упрощения и усложнения групп, ассимиляции и диссимилияции по месту и способу образования:

группа *hv-* > *f-*: *f'ati*;

группа *-dn-* > *-n-*: *ćna po ćna*; *z'aeno*; *'ispadna*; *oñesiš*, *oñesime*, но *edno*; *'ispadna*; *sédn'i!*; причем *z'adna*; *z'adnića*, как кажется, только с *-dn-* под воздействием инициальной аффрикаты;

группы *str-* и *zdr-* сохраняются: *straf*; *zdr'avje*; в то время как группа *sr-* усложняется в *str-*: *mi e stram da klažam*; *živo str'ebro*; *da go str'abotaš*;

группа -(*m/n*)*stv-* может упрощаться: *kłumstvo* // *kłumsto* (*kłumstoto se j'ait*); *peliv'ansto*;

группа *-sk-* обычно сохраняется (*sk'ośime*; *d'eneska*) за исключением положения после сонанта, где *-s-* уподобляется взрывному *-k-* (*personalcki*, *selcki*; *bugarcko*, *płazarcko*, *türcko*; *kłomcka*; *albancki*, *kristijancko*, *makedoncko*, *stancko*, *żencki*); сп., однако, и формы *słelski*; *turskiye*; *vɔrska*; *albansk'i*; *rāmazānski*; *żensko*; сп. также *-tsk-* > *-ck-* *arnałucko*;

группа *-db-* переживает метатезу и диссимиляцию в *vd:* *sv'ayda*;

группа *kv- > kl-*: *klaseno*, но ср. *takvi*; *n'ikakva*; *se: žd'ukyelo*;

группа *cv- > sv-*: *sv'ečin'a* // *cvlečin'a*;

группа *mn- > ml-*: *t'oe se v'ardit mlogu kai n'ami*; но ср. также и *mn'ogu*; *t'emna*;

группа *vn- > mn-*: *l'iistomn'ik*, *g'uvno* // *g'umno*, также *g'umnar*; *r'amn'inia*;

группа *sc > fc*, *zč > fč*, *žčlšč > fč*: *go r'afcepa*; *želefče*; *gr'adefče*; возможно, сюда следует отнести и пример *tərbliček* с субституцией исторического *h*.

Оппозиция по палатализованности ожидаемым образом характеризует сонанты (*sol'*; *k'onče* „веревочка“ и *k'on'če* „конек“). Смешений аффрикат не наблюдается, равно как и их полного устранения из инвентаря (*n'bzine*; *n'bogata z'adna*; *m'blzi*; также *v'ərзvaj*; *zv'iska* // *zv'iska*; *z'izdar* // *z'idar*). Новые юнктуации реализованы (*br'ača*; *pr'uče*; *l'uže* // *l'uge*).

Оппозиция по глухости ~ звонкости нейтрализуется не только типичным образом (*gos* ~ *g'bzon* *esti pokrien so bpaš*), но и в положении перед сонантами (*pomožn'ici*; *za da se zblerid ml'ekoto.*; *od bfcite*, *što 'imaed r'odeno.*). Встречаются примеры подвижных рефлексов редуцированных (*k'e zn'aeme m'ie odo što b'eše?*).

Прогрессивная ассимиляция по глухости *pv*, *tv*, *sv*, *kv > pf*, *tf*, *sf*, *kf* отмечена в примерах *sf'arime*, *sve* // *sf'ekoi*; *se r'asifet*, *küpfeđ*; *na borbica t'ikfi v'arime*. i *t'ikfi ča sf'arime*; *takfa z'elena esti*; *btforiš* (но *sv'orši*) и свидетельствует, возможно, о тенденции к ограничению дистрибуции *v* и к усилению его консонантного статуса. Противоположное явление можно видеть в *braç* (*braf*, *br'avot*) и *graf* // *gr'aō*.

Большинство из этих процессов албанским говорам региона не свойственны. Влияние албанских гегских говоров или албанского литературного языка можно усмотреть в расширении инвентаря фонем за счет единиц в заимствованных лексемах (например /q:/, /ul/, /ð/: *n'q:na m'bja 'imat k'azveno.*; *b'ureci*; *la'ki i la'ki mi nd'oðe*). В целом представляется, что в области фонетики и фонологии говора (инвентарь звуков, инвентарь фонем, правила их дистрибуций в исконной славянской или в интегрированной иноязычной лексике) следы конвергентного развития в речи компетентных информантов малозаметны и это хорошо видно, в частности, из публикуемых в приложении транскрибированных текстов.

Морфология и морфосинтаксис. Категория падежа существительного редуцирована до типичного для западномакедонских говоров минимума. При общем господстве формы *casus generalis* всех типов существительных во всех синтаксических ролях, у личных (и тем самым одушевленных) имен существительных имеется в ед.ч. форма *casus obliquus*, отмеченная в нашем материале при предлогах (*kej l'ułzima, 'adetof; p'išano mi e od gospoda; bde: se mble: na gospoda t'amu.*). Оказываясь в функции прямого объекта, существительные одушевленные иногда сопровождаются предлогом *na* (*a t'a: gu 'iskara na mart* „А она обругала март“; *'imat d'el'veno na d'eši*¹¹ „Они делили баранов“; ср. *'idet da plasat na žagurin'a*¹² [Steinke, Ylli 2008: 34; Sobolev 2008]). Особыми флексиями ед.ч. (-и и -ое) маркируется падеж косвенного объекта, выраженного именем собственным м.р. (*pbr'dni mu aprilu na br'adina!*; *pbrdn'i mu aprilu na br'adina. – m'artoe. – bvomu m'artoe.*); вообще же в этой функции обычна балканославянская конструкция с предлогом *na* (*na sv'ekoj č'oveg go v'vrzveme.; i im d'avame na bfcite so sol'.*; *k b'sla d'oma im kǎzala p'osle taè na l'udite rekla.*). Таким образом, этот предлог грамматикализован для двух центральных синтаксических ролей – прямого и косвенного объекта. Отмечена, как кажется, петрифицированная форма локатива ед.ч. м.р. (*mu se kl'apilo f s'one.*). Несинтаксический падеж вокатив располагает маркерами -о и -е, употребляющимися как в мужском роде (*l'uło:!* от албанского личного имени *Lulëzim; lajde, v'el'it, s'inko, lajde...; br'atučedø!*, но и *br'atučet!*, а также *što ja znam bre, brat!*; *aprile r'il'e, z'ajmi mę tr'in'i, če ti znam za tri god'in'i! e, gospode, daj mi en š'in'ig glava!* *s'le:di, č'il'e!*), так и в женском (*bri n'evesto; s'evdo glema!*; *bri vr'ango p'alava; daj, m'amø, ja da ti kǎzam! kumice, l'isice; o ž'ule!* от личного имени *Xhulia*). Из обращений употребляются *m'bre! // m'ori!* и *bre! // bri!* (к женщине – *m'bre, k'ede je mbtkata?*; *kumice, bri l'isice!*; к мужчине – *f'ati o m'bre!*; *bre!*); женщина может обратиться к значительно более молодому мужчине субстантивированным притяжательным прилагательным ср.р. *m'ajkino!* (ср. алб. *o, bir i n'enës!*).

¹¹ Албанское лексическое заимствование *daš* < *dash* sg., *desh* pl., как видим, интегрировано в наш говор с типичной для албанской морфонологии апофонией корневой морфемы во мн.ч.; таким образом помимо формы ед.ч. *daš* возникла контаминированная форма мн.ч. *deš-i*. Некоторые заимствования в говоре сохраняют свою албанскую фонетику и албанские грамматические формы, например мн.ч. типа *bektašijane*.

¹² В работе Юллы этот пример неудачно использован для демонстрации якобы имеющих место „ошибок“ в речи македоноязычных жителей Голо Бордо на с. 34.

Отметим полную изофункциональность македонских синтагм с предлогом *od* албанскому „артиклевому“ генитиву (*zm'ija od voden'icata; ibraim brat od n'ezir; sajb'ijata ot k'on'ot; sajb'ijata od voden'ica^a; s'aibija od zm'ijata; d'enot ot borbica; v'ečerta ot k'adar (nata e kadrit); st'a^vlo od b'fcite, klet ot b'fcite; cut'b'i od jabolka; kolk od jare, n'osal'kata ot gla:na, pod'b:lo ot br'avot, l'ušpa ot kromit; snop od orš; ēeskata ot mbkaijn'e // ot mbčaijn'e*).

Категория числа существительных реализуется в противопоставлении форм ед.ч., мн.ч., форм паукала и собираательных форм, причем неодинаково у разных грамматических классов и лексико-грамматических разрядов слов. Существительные мужского рода во мн.ч. по известным славянским морфонологическим правилам обретают флексии (*k'on'i, bvn'i, n'a corkof k'auri!*; *b'si i p'opo*i*; a tri pi'eso*i* drug'i p'odel'vet po siromla*i*; *k'bšei, lebbote, brei, rogbote*) или супплетивные формы (*l'uže // (umren'i) l'udi // l'udi^je*), причем прежде всего формы на *-oi* и *-ei* придают звучанию говора особый колорит. Отмечено соотношение *k'am'en ~ k'am'en'a*. Единична контаминированная албанско-македонская форма мн.ч. *deš-i* „бараны“.*

Паукал ожидаемым образом засвидетельствован для существительных м.р. (*dva sm'bka; na dv'ate d'en'a; dva k'b'n'a*; но ср. *dva sa:t; 'imaet po pet šez br'ai s'ölte.*, а также *mn'bgu p'bèti*.), хотя имеются примеры нарушений в его употреблении (*tej nabždaše b'ne dve ž'ivin'a spl'eten'i. dve ž'ivin'e dve sm'bko*i**.).

Стандартной флексией мн.ч. ж.р. является *-i* (*tri god'in'i, kbbl'i*i*, t'orl'ark'i, ž'en'ite*), в том числе и в старых дуальных формах, отягощенных еще праславянской морфонологией (*n'bžine n'aprežn'i, bvie n'bži; go d'eram sb roci*); тем не менее, встречается и флексия *-e* (*žinajlak'e, žadik'i^je; sapunbice*).

По аналогии с формой мн.ч. (историческим дуалом) образована форма ед.ч. *uše* „ухо“. Стандартными флексиями мн.ч. ср.р. являются *-a* (*jaganca; s'irena; m'esa*; ср. также *r'ebro ~ r'ebja*), *-išta* (*jar'ištava; k'ucišta*), *-ina* (*joglenčina*) и *-in'a* (*'imin'a; ar'ifin'a; j'arin'a; žagur'in'ata; m'odin'a*; в том числе и *sv'ečin'a // cv'ečin'a*), причем последнее очень характерно обобщено для существительных с финальным *-če* в ед.ч. (*k'atčin'a; kučin'ata; l'ekčin'a; položn'ičin'a; rokčin'ata; topačin'a; z'opčin'a*). Вопрос о вариативном или дублетном статусе форм вроде *jarišta ~ j'arin'a* пока остается открытым.

В говоре сосуществуют формы сингулятивов мужского и среднего рода типа *k'auring ~ k'aure* (первая с нейтральным, вторая –

с деминутивным или пейоративным значением), каждая со своим множественным числом – *kauri* ~ *kauriñ'a* (*nékoe ot kauriñ'e bëše?*). Аналогичным образом нейтральная по значению форма ж.р. ед.ч. *nøga* противопоставлена диминутивной форме ср.р. ед.ч. *nøze* (*s'ega ée o krëna malo za da mu tòrna ènono nøze*). В говоре существуют также формы мн.ч. женского рода и собираательные формы среднего рода типа *nøzi* ~ *nøzë*, *nøzeto*; последние, как представляется, в ряде случаев обобщены в роли стандартного множественного числа (*pret os'umdesed g'bdiñ'e; grëzeto; n'i vijeto; lësi rëboçi; k'e livagëto maks'udoi*); то же, возможно, имеет место и в форме ср.р. *vr'açë* „двери“. Существительные ед.ч. с „плюральной“ семантикой согласуются и координируются в говоре во мн.ч.: *n i rabbætæ n'arodot, bde; v g'orcija*. В целом можно сказать, что вопрос о взаимодействии категорий множественности, собираательности и деминутивности в нашем говоре – один из самых привлекательных для будущих исследователей.

В сфере категории рода отмечено согласование существительных типа *hbža* „ходжа, имам“, *ćala* „хозяин большого числа овец; кехая“ с атрибутом в ж.р. (*na èdna hbža; ćala g'bëma*). Женского рода существительные типа *klet, loj, var, želc* (*će r'odit tuka vo klëtta.; imat loj, ève, ène b'namu e b'elana.; s'amo ć'ista var mu klavam. samo ć'ista v'arta.; želcta ja m'etname.*).

Морфология определенного артикля выглядит в говоре ожидаемым образом (*nøžot, zd'iot; stolof; ćénkata, m'asna, b'fcine; bel ʒ'ig'er ~ b'eliod ʒ'ig'er*), демонстрируя некоторые отклонения лишь в албанских заимствованиях (*babai* // *babaia n'ležin b'sol vod'en'ici*). Неопределенный артикль может функционировать как интенсификатор значения существительного (*èna m'ëca:, èna f'ortuna!*), имеет форму мн.ч. (*za èni st'ari, za èni st'ari na s'eloto... i t'iže b'ile ž'adi: t'ëski.; će i z'aležit pod èni b'uk'i.*), совпадая с неопределенным местоимением (*se d'elvet po siromaitë... napr'imer vo s'elovo zn'aime m'ie èni n'ëmaed br'ai.; i će se ft'urit na b'fcite, i će a f'atit èna.*), а при вещественных существительных обретая значение порции вещества (*dai èdna v'bda da se n'apija!*).

Из полных форм личных местоимений стоит упомянуть падеж субъекта 1 л. мн.ч. *m'ie*,¹³ падеж косвенного объекта типа *v'ami* (*i v'ami da vi d'adid g'ospot!* „И вам пусть даст господь!“), падеж прямого

¹³ Широко распространено мнение о том, что по этому местоимению часть македоноязычного населения региона Дебар получила экзоним *Miјaџijë*.

объекта типа *n'ami* (*sl'i kai ne nami!* „Сфотографирай нас!“), а также предложно-падежный способ выражения прямого объекта (*t'ie n'i pr'enovet* (из алб. *pranoj*) *i z'emja na n'im*. „Их и земля не принимает“.). Возможно, формы типа *nam* и *n'ami* свидетельствуют о контаминации форм падежей прямого и косвенного объекта с формой падежа инструмента или обобщенной формой падежа при предлогах.¹⁴ Приведем примеры припредложных падежных форм местоимений: *k'e n'ami; t'oe se v'ardit ml'ogu kai n'ami.; kai nam n'ema takvi.; t'ie sm'okoi, da im m'etniš n'ešto nad n'im.*

Инвентарь клитик, с одной стороны, полон отчетливо противопоставленных друг другу по роду и числу форм (акк. ед.ч. м.р. *će o v'or zam* // *će go t'ornam*; акк. ед.ч. ж.р. *i zm'ijata ja* *'utepa*; дат. ед.ч. м.р. *mu n'osam n'emu t'amo*; дат. ед.ч. ж.р. *ne mož n'išto da i n'apraiš*; дат. мн.ч. *im d'avam č'enka*; *i im d'avame na b'fcite so sol'*; акк. мн.ч. *do kej lašiko n'i i t'rgame n'bzite*.), но с другой стороны, в их дистрибуции заметно ожидаемое влияние албанского языка, которое как раз заключается в неразличении рода и числа ряда клитик (*lađid, v'el'id, da a z'emam p'uškava da go* *'utepam zm'ijata*).

Вопросительно-относительное одушевленное и указательные местоимения располагают формами датива для функции косвенного объекта (*i kb'mu će mu p'anit l'ekot, toj go mal k'ismetot v'elime.; p'ordn'i mu aprili na br'adina. – m'artoe. – b'vomu m'artoe.*); в той же функции встречается и контаминированная форма *na* + датив (*na kb'mu će mu p'anit l'ekceto, toj k'ismetl'ijata*.).

Приведем еще вынужденно разрозненные сведения о некоторых формах местоимений и местоименных прилагательных – указательных (м.р. и ж.р. ед.ч. *'ovo e tin*, *'ova ja m'otka*), отрицательных („никогда“: *i b'ko n'e faštaš n'ikoi pot*.), вопросительных („чей“: *b've j'aice č'ivo e?* *b've 'esti 'asanovo, b've č'ive?* *ramazanovo*.), неопределенных („что бы то ни было; что угодно“: *što b'ilō* // *lep, l'epče m'ara, što da b'ilō*.; „кто угодно“: *koi b'ide*), обобщительных („все“: *se* // *sve*; *ja pr'aveèt sv'ešte n'ešte*; *za d'enot ot bor'bica k'e si napr'aime sv'ešte n'ešte, m'eso, j'aden'e, p'ien'e*; „каждый, любой“: *sf'ekoi braf*). Интересны притяжательные местоимения, образованные на базе указательных (*i sk'a t'ie se tri d'ena apr'il'oi što v'brn'it ovogbi od mart, apr'il'oi, 'ama mart i z'evat.; ž'enata ov'ogova*.); в целом для притяжательных местоимений, как кажется, характерна постпо-

¹⁴ Сходное этому явление наблюдается в некоторых албанских говорах, где форма датива обобщена для иных участков парадигмы, например *n'eve* (= *ne*) *jet'ojm n'e l'eshnje. ishte hysmeq 'ar kët'u tek j'uve* (= *ju*). [Юллы, Соболев 2002: 80-81].

зиция к определяемому (по типу *městovo n'a:še*;ср. *dajxho ot moža mi moj; babaj tu negof; babaj tu ovogof; stari babaj ovojzin* [Steinke, Ylli 2008: 35, 97, 102]). В значении „один – другой“ отмечено: *èna* *tu t'ornaf i bva druga*. В обобщенно-личном значении употребляется личное местоимение 2 л. ед.ч. (*na sv'ekoj č'vieg go v'bzveme, pol'binata da ne te b'bli za c'ela g'dina.*) и полнозначная лексема *č'bek* „человек“ (*a drug'ite, t'orbluškava i bvie, da i z'amiet č'bek, se j'adat.*).

Категория степени сравнения помимо обычных форм включает сложный компаратив прилагательных и наречий (*p'oveče arno ja j'adet.; p'oveče č'isto 'esti, n'e faštat č'orvekot.*), а также распространила свои показатели на финитные формы глагола (*a da im ja f'brliš so sv'e dorvo, po: ne mbed da j'ade:t br'aite.*).¹⁵ В синтаксической конструкции компаратива мера сравнения вводится без предлога: *'brahim je po star od mene č'etiri g'bini*.

Из морфологии и морфосинтаксиса глагола имеет смысл упомянуть:

формы глагола „быть“ (1 л. ед.ч. *su // sum*; 2 л. мн.ч. *sve; zdr'avo sve! zdr'asve!*; 3 л. ед.ч. *estti // et; ista et mas.*);

отрицательные формы глаголов „хотеть“ (1 л. ед.ч. *n'eća*) и „иметь“ (3 л. ед.ч.: *go č'istam so n'bžod da n 'ima n'ekoe k'lamče.; s'ea n 'imaed rabbano. ne se rabbota:n'i n'ivjeno.*);

безличные глаголы различных типов (*z'late v'brn'it bvie tri d'ena s'ega.; z'ime v'brn'it sneg do bvde.; otvor'ite mi, mi st'udit!; mu se kl'apilo f s'bne.; mi e stram da k'lažam.*);

сохранение финального *-t* в формах презенса обоих чисел (ед.ч. *m'bškono 'imat m'bđin'a.; go to'arel k'b'not i v'k'e 'idet ot k'e grob'ištana.; i od'vde č'e a, č'e a v'l'ezit so gl'a:na l'a:k'i i č'e a otlegn'it, i bva se b'eri[t] t'a:ka.; i č'e si b'stan'it tluje.; мн.ч. s'ea r'abotet bvie.; r'ebja bvie se v'ikaet*);

формы аориста (*i č'e r'ećiš te r'a:zbif.*), в том числе глаголов несовершенного вида (*toj v'ečerta si spa, n'išto n'e ču.; si m'le br'ašno i si oj.*), которые могут употребляться в „перфектоподобном“ обобщенно-фактическом значении (*'imat 'eden bažžer bnde... – e, b'i:vme kaij n'ego...*);

формы имперфекта (3 л. мн.ч. *k'lažvee*);

частицы футура *č'e // č'a // šti (č'e i p'luštame.; i č'a m'btime n'a nego.; čea i p'ečime z'aeno v'n'atra., но также и šti: pl'aštame rr'uga, šti im d'avame mit.*;ср. при отрицании *n'emat... da st'anvit ta:.; toj k'b'not se isp'otil v'eći, n'emat da ojt.*);

¹⁵ Ср. *n'e para kup'uaet.* „Не очень-то (активно) покупают“.

формы будущего в прошедшем синкетичные кондиционалу (*ké ide; t'orlarkíte, a blabo naš v'adel gore f k'orišta*) и употребляющиеся помимо прочего в хабитуальном значении (*i sprbtí t'eje što ča d'bržuijaf, če z'evaf plata.*);

формы императива (простой, глаголов обоих видов: 2 л. ед.ч. *poi! p'omoži! v'idi! dorš // d'brži! k'ažvi! f'ati o n'žof! dai! – na! z'emaři ti en tin!*; 2 л. мн.ч. *s'ega kr'evaite bvde!*; со вспомогательной частицей: 3 л. ед.ч. *n'ěka doit telefon!*; *n'ěka ispani do k'adro bva d'etevo!*; *k'ene bna n'ěka ti k'ažit!*; *a be, v'eli, n'ěka esti!*; удвоенный: 2 л. ед.ч. *bdi s'edni! id i m'olzi! éla f'ati mu go!*; усиленный частицей *dai!*: *dai ti uzni dr'ugo, so m'ačkata...*; при отрицании (прохихитив): *kr'bce, ne g'azi tuj!*); особо отметим возможность использования императива в функции претерита (*a to, š'etale t'eje, i is k'ukíte t'ie l'egn'i l'udi... t'ie l'egn'i s'ega, onde k'e ... zaf'ati 'eno ... bam bum bam bum. što pr'avi t'a:k'e...*);

формы императива частиц (в конкретном случае 2 л. мн.ч. албанской отрицательной частицы *nuk* „нет“: *ej, n'ukaite!*, подобно албанскому императиву *mosni!*);

особое „имперфективное“ причастие ренарратива (*pr'aele m'aži!; ak si r'ečel, i če ti d'a del*; но ср., с одной стороны, обычный общефактический свидетельский перфект: *ja sum 'odel s 'ofci, koprat'ivata. i:, sum p'asel bfcite, i m'olzi i d'avař go t'amu..*, а, с другой стороны, – ренарратив на базе „свидетельского“ причастия: *id'e:sti od vod'enici se k'ačil 'eden v'aper na k'on'ot.*);

возвратный пассив при личном пациенте: *ove se v'ikat šaml'ija što se p'okrivot žag'určeto.*;

медиий и пассив без маркера (*za z'ima ta: čea s'lušit na s'unce.; – da o t'ornam ž'ig'erot n'a se? – t'orn'i o be! ne p'ecit ž'ig'erot vnbtra.; cp. blubrečine se p'ecet so 'bve jarevo.*);

косвенно-объектный рефлексив (*so r'adio če si p'eiš, če si 'igras.; si sp'iet.*);

причастный пассив (презенс: *g'bzon 'esti p'okrien so bpaš*; футур: *če mu a 'isečiš ž'ilata, ž'ilata i t'be če 'esti z'aklano.*);

страдательные причастия, в том числе от лабильных глаголов (*'umren'i l'udi*), часто используемые в односубъектных полипредикативных конструкциях одновременности (*toj l'egnad zd'bla na krev'etčeto, ušte n'e beše z'aspan, e, m'ačkata, v'elit, g'olema zm'ija.; 'i toj 'isfərl'ena gl'ačeta is top'l'ite...*);

формы деепричастия (в разносубъектной полипредикативной таксисной конструкции одновременности: *id'e:sti t'ije od vod'enici... id'e:sti od vod'enici se k'ačil 'eden v'aper na k'on'ot.*);

отглагольные существительные, функционально эквивалентные финитным формам (*sáka tri četiri k'ila da im dáiž na e:no davan'e.; d'oma laku da: im ja r'bniš, d im ja r'bniš so r'bneňe, poveče arno ja jadet.; s'éa ēsti gótovo e za podluvan'e.*;ср. с финитной конструкцией: *poduváneno se prait za l'esno da se d'erit.*), сохраняющие переходность (*će o t'orn'it m'aikana žag'ureno ot p'azuha, ot ciclajnenó m'lekono.*) и формирующие полипредикативные таксисные конструкции следования (*zévan'e plúškata i zm'ijata ja ūterap.*).

Лабильность категории глагольной переходности иллюстрируют глаголы "гореть; жечь" (*gu 'izgorel.*), "умереть; убить" (*da a umrit d'émek star'icata so sve br'aite!*); "влезть; засовывать" (*i od'ovde će a, će a v'l'ezit so gl'a:na 'a:ki i će a ot'egn'it, i 'ova se b'eri[t] t'a:ka.*), "лететь; уносить" (*si p'a:na zm'ijata v'b voda i ja l'etna vodata.*), "лять; облаивать" (*samo si ja l'aet bkulu n'ea.*), "спадать; снимать" (*so n'bže, ne ja 'ispaždat kb'zata, 'imat zlašto loj.*), "помогать" (*gb'spot da me spom'bžit.*). Приведем еще несколько глаголов в разных диатезах и с разными моделями управления: "бросить камень; броситься камнем" (*toj en k'amen, en k'amen zel i toj po n'im. – ke im tr'oset po n'im. – im se t'orsil i t'ie zag'inai.*); "сесть на коня" (*v'aper mu se kačil.*).

Для модальных глаголов отметимнейтрализацию значений "хотеть" ~ "быть нужным; долженствовать" в глаголе *s'akaet* (*as'an'ica s'akaet da a v'ikn'ime m'ie.* "Нужно позвать жену Асаны") и перифрастические конструкции (*eve so rkata, ne e tr'ebno so n'bžot.*).

Грамматическая категория глагольного времени формируется в македонском языке в целом и в нашем говоре в частности противопоставлением большого числа темпоральных форм, из которых особый интерес представляют многочисленные формы перфекта (действия в прошлом с результатом в настоящем). Набор форм перфекта в нашем говоре носит типичный западномакедонский характер, в него входят:

полноспрягаемый вспомогательный глагол "быть" + действительное причастие прошедшего времени на *-l* переходного глагола, согласуемое по роду и числу с подлежащим (*ja sum b'del s b'fc'i, koprat'ivata. i:, sum p'asel b'fcite, i m'olzi i d'avač go t'amu.; da l'i... da l'i 'imaš... si v'idel n'ejde si slušnal ti za... ar si v'idel sam so b'či sm'bkoi pléten'ica? n'emaž v'iden. dva sm'bka... ja 'imam pr'ano.* – в обобщенно-фактическом значении; *a e, v'elit, zm'ijata e j'adela b've s'ega ka.* – в значении умозаключения; *e, k'a:ko, v'eli si mi ja ūtepal zm'ijata, ta: b'eše m'oya zm'ija od voden'icata.* – возможно, в ренarrативном значении);

полноспрягаемый вспомогательный глагол "иметь" + стратительное причастие переходного глагола в "безличной" форме ср.п. ед.ч. (*ot k'e bfc i go 'imat z'edeno.; 'imat pr'aeno.; bve l'esti gorčman'ikot što 'imat gl'itano jareto.; ti 'imaet klažveno: stlarite.; zəš bvd e 'imat 'imano p'orano i žamija.; 'ima 'imano br'avi p'orano toj, bla b'a 'imaše*);

полноспрягаемый вспомогательный глагол "иметь" + стратительное причастие непереходного глагола в "безличной" форме ср.п. ед.ч. (*gorčman'ikot. što gl'itat, što se r'anit brau, što se 'imat r'anato jareto.*);

полноспрягаемый вспомогательный глагол "быть" + стратительное причастие непереходного глагола, согласуемое по роду и числу с подлежащим (*jas sum v'iden ja, 'ama vo g'osti vo t'etovo, vo p'azar.; ja p'orano su 'iman br'a:vi, t'atko mi e 'iman.; kučin'ata su 'iman ot klučki mbi.; bvie čerevo l'esti g'ozno čerevo. k'e g'ozon što mu skit, i: što se... što l'esti izrabbano lepuškana na gr'ebuški.; po v'ekof bfcite se 'iman'i b'oles.*);

полноспрягаемый вспомогательный глагол „быть“ + стратительное причастие непереходного глагола, согласуемое по роду и числу с подлежащим (*t'luva ja: mal su b'iden.; a: t'atko mi n'e e ubden n'a mera.; bla b'i:den trim.; l'esti b'deno so bfc i.; v'i:stina e bve b'iden!; izv'orite se oslušen'i što se b'iden'i od z'ima.*);

Глагольная категория статуса основана на противопоставлении говорящим достоверной (свидетельской) и недостоверной (несвидетельской) информации. В первом случае формы аориста и имперфекта маркируют убежденность говорящего в соответствии сообщаемого факта реальному положению вещей (*š'etae po n'apred v'aperi, š'etae.*), в то время как во втором используются ряды глагольных форм на базе славянского перфекта с причастием *-l*, употребляемые в нескольких субкатегориальных значениях:

адмиратив (презенс: *i t'ake si zn'ael ti, o!* „И это ты тоже знаешь, ого!“; *i: t'uje si pr'ašvel, le!* „И там ты расспрашивал, ух-ты!“; *t'egn'i na v'etkata! na t'bja, stblpot. t'eško b'il o be!* „Потяни за ветку! За этот, за ствол! Тяжело!“; *k'ismetod b'il o!* „Удача!“; претерит: *v'aper. da se bpn'it. kbn'on n'ema da dojt, t'eško. a t'eško b'eše b'il o.* "Вампир. Вскочил. Конь не шел, тяжело. Потому что было тяжело");

ренарратив и дубитатив (презенс: ...*t'uku g'orcija l'esti vo ēvropa. - a:, n'emat v'orska, ka b'il a vo ēvropa.; ot mlačka c'orna toj p'aždal, go r'ušvela t'a:ja.; mlačka j'adena. i.: v'operot t'eje j'adel ma:s.*; претерит: *k'e 'ide: t'orlark'ite, a bla naš v'adel g'ore f k'orišta.; go tolarel k'lon'ot i v'ek'e 'idet ot k'e grob'ištana.; vo l'eno vr'eme se st'orile dve žadiki:je.; n'evrus*

em'išive z'evalé 'izin.; будущее: *ak si r'ečel, i če ti d'adel.*; в нефактивных конструкциях: ...za da ne stanel vaper.; *i k'e i pl'etet k'osmi so jónža, za da im r'astele, k'osata da im r'astit.*).).

Глагольная категория фактивности опирается на серию так называемых *da*-конструкций, которые являются стандартным "заместителем инфинитива", т.е. дополнением модальных и фазовых глаголов (в том числе и с опущением *da*: *t'ie m'bie da se j'adet i m'bie ne se j'adet.*). В них включаются различные темпоральные формы глагола, например формы презенса (в значении претерита: *'idet ot k'e grob'ištana i: vop! na k'ón'ot ēden. v'aper. da se bpn'it. k'ón'on n'ema da dojt, t'ěško.*; в императивном значении: *dai, m'amo, ja da ti k'ážam!*; *ja da ti k'áža za t'ěje?*; *gbspot da me spombžit.*); формы славянского перфекта (в модальном значении необходимости: *d'eka da si v'ardil k'boga bil n'evrus...*). Частотны *da*-конструкции в протасисе условных конструкций, как ирреальных (без союзов: *da sme d'oma, če i pr'ae:me k'ukurek.*; *bvie j'aganca... d' bde: so bfcí, če zag'ined, m'ali se;*; с союзом *ak*: *z'bopčin'a zd'bola 'imat, a zg'bora n'emat. ag da 'imat n'e moj da p'asit!*), так и реальных (без союзов: *da a k'bsniš, če te btruijet.*; с союзом *ak*: *te btruvjet, ag da a iz'ieš.*; *aku da n'e e potk'bano ve če k'ucat.*; *aku -d'aeš š'aeg!¹⁶ – da si r'ečel, em'išite k'e če se sv'brtle da z'evaet 'izin.*). Тем не менее, протасис возможен и без *da* (*ak si r'ečel, i če ti d'adel.*).

Из предлогов укажем временные "до" и "после" (*bove 'esti pre sto g'odin'e.*; *p'o ena n'edela 'ide sajb'ijata od voden'i ca'a.*) и пространственные "по" и "у, рядом" (*izlégvaet momič'in'ata si 'igraet iz l'iv'ažeto.*; *kai češmata.*). Предлог цели и местопребывания может опускаться (*babai n'ežin b'sol voden'ici.*), и в то же время удвоение предлогов совершенно обычно (*go toarel k'ón'ot i v'ek'e 'idet ot k'e grob'ištana.*). В предложной конструкции определенный артикль не опускается (*tuje na p'otot; k'e v'ide po p'otot dve žen'i so k'obliči.*).

Приведем некоторые наиболее частотные наречия места (*k'ede* "где", *bvde // ūvde // bvdeka // ovd'ake* "здесь", *od'bvde // ot'ovden // oto'ade* "отсюда", *t'ue // t'uje // t'uja // tuj* "здесь", *otuje* "отсюда; оттуда", *bnde ka // bnde* "там", *odbnde* "оттуда", *dobnde* "дотуда", *bnamu // bnamo* "там", *n'adro* "наружу", *zd'bola* "снизу", *zg'bora* "сверху", *amti* "там; туда"), образа действия (*t'ake* "так", *la:kí* "так"), причины ("почему": *zaž ne go z'ede ti?*; "потому что": *toi se n'al'util z'ašto april'.*; *zaž, so n'oze, ne ja 'ispaždat kožata, 'imat z'ašto loi.*), обобщительно-отрицательное ("вообще":

¹⁶ Согласно поверию, в день Невруза можно просить о богатстве: *e, gbospode, dai mi ēden š'inik altan!*

...l'ama s'ega n'emaе ml'eko ič.), модальные (*b'elk'i; d'emek; i to se j'avuet d'emek n'avečer k'e si j'aiš.*).

Междометия особого своеобразия не демонстрируют: *a!: a be, d'bbro 'utro! što ja znam bre, brat.; i: tluče si pr'ašvel, le!: lele b'zebnaf!*, но отметим возможность их употребления в предикативной функции: *'idet ot k'e grob'ištana i: vop! na kbn'ot 'eden.* Кошек подзывают *mac!*, овец подгоняют *aít! š!: pr:i!*

Указательные частицы управляют падежом прямого объекта: *eve ja, eve ja 'vde! eve ja m'otkata bva j'esti.; eve go! 'ene go stbmak.* В утвердительном значении "да" отмечены частицы *da, ha! / ya!, e!:* и албанская *po!*

В сфере синтаксиса именной синтагмы обратим внимание на разнотипные аппозитивные конструкции (*bvo l'esti z'adn'ica n'bga so sve k'olkot.; ar si v'idel sam so b'ci sm'okoi pl'eten'ica?; l'na košan'ica l'epče;* в том числе и с неизменяемым обобщительным местоимением: ...*so sve k'olkot.; da a 'umrit d'emek star'icata so sve br'aite!*) и на редуплицированные количественные (*e, k'atoi k'atoi, eve s'ea, i v'iždaš. p'arcin'a p'arcin'a. eve, 'edno, dve, tri, četiri, eve o, 'imat pet, šest, 'ene o, s'edum, b'sum, k'atoi.*). Для сочетаний с указательным местоимением отмечена редундантная дефинитность (*našive starcite; našijot popot; toj popot* [Steinke, Ylli 2008: 74-75, 82]), детальное изучение которой в будущем представляется перспективным (*n'eka 'ispan'i do k'adro bva d'letevo! vo voden'icata b'vija st'ariof si: sp'ižeše tluče:.; i, b'voj 'idet 'idet kbn'ot, 'idet 'idet 'idet, a, v'el'it toj saib'ijata* от *kbn'ot, uznamarim, v'aper mu se k'acil.; toj kbn'ot se ispbtil v'eći, n'emał da ojt.; da v'brziš 'emiš od'onde s'ea dobnde, i p'osle ta ne r'boždala ž'enata.*).

Что касается союзов, то отмечено заимствование албанского разделительного *bse* "или" (*i če pom'in'it od'bvde m'ěčka, bse v'olk.*), в то время как союз *lri* "или; ли" (*na žurden i j'aganca k'olime, a? k'olime i jaègne. za m'eso. lri ja:re.*) вводит изъяснительные предложения при отрицании (*p'ozopka n'le znam lri ja znaite.*). В значении "или... или" отмечен союз *a... a* (*a če se tr'otet, a č'edo n'emaet.*). Временные придаточные вводятся помимо прочего союзом *dur* "пока; пока не..." (без отрицания: *dorš tuj, dorš laki, d'brži, dur da go bderam.; r'efica, i dur umrela ta: r'efica i v'ikale...;* с отрицанием в обеих частях: *dur ne umri ta:, ta: ne r'boždala ž'agore.; dur ne izgn'i: r'okata n'elzina ta: ne...*). Из причинных союзов интересны *bte* и *p'ošto* (*če i k'bse:t saib'i:te, bte p'osle če se p'luštit i t'ba p'asime.; p'ošto sme m'ie 'vde v 'brman, ne sme d'oma za da a m'ižeme t'rbuškata, t'rbuškana če a m'etn'ime.*). Относительные союзы омонимичны вопросительным местоимениям *koi* и *što* (*k'osuła.*

t'ova b'ilō ubavo za: koi ne r'bždat d'eca.; pol'bzn'ica što se k'bat d'rvata.). Целевая конструкция в говоре стандартна (...za da se vr'atet 'fcite.; ...za b'erićed da 'imat.).

Порядок слов в атрибутивном словосочетании свободный (*z'adna n'bga // n'bogata z'adna.*), но с тенденцией к постпозиции атрибута (*z'adi: t'eški. izlegla l'na m'ačka cbrna.*;ср. *deteto golemo tamo e pojdeno* [Steinke, Ylli 2008: 83]).

Синтаксис местоименных клитик достаточно стандартен (*i če o p'boduvam.; za da o z'b'eriž m'asloto.; f'ati o d'etevo!; k'azi mu!; el'a f'ati mi go!*), с учетом возможности обретения ими ударения и вариативности позиции при отрицании (*ja n'e znam, n b: tam č'ueno o t'ože.*). В говоре возможно удвоение тематического, но неопределенного прямого объекта (неспецифический объект: *bvoj bvde što k'esti b'elovo, k'esti loj. loj m'alo go 'imaet.*; специфический объект: *en k'amen v r'oci če go 'imaet momič'in'ata, n'išaj s'ea b'ide:; i l'no jaice go č'uvame. go č'uvame za f' klučata.*; *bvde l'na v'ečer ja l'tepaf l'na zm'ija.*). Отсутствие удвоения тематического и определенного объекта также возможно (*dai n'bžot! t'amo l'ete z'emaj n'bžon!*, ср. *n'bžod z'emaj go t'amo!; slamo si ja l'aet b'kulu n'ea, a n'išto ne pr'aet na m'čkana.*).

Бытийные конструкции образуются на базе глаголов "быть" (в том числе и с его опущением *dai n'bžot! k'ede be n'bžot?*) и "иметь" (*za l'etnič n'emaet bvde last'ojk'i.; l'ne go t'el'ot, imad da 'imat.*). Повтор предиката с целью подчеркивания длительности или интенсивности действия вполне обычен (*i, bvoj 'idet 'idet k'on'ot, 'idet 'idet 'idet, a, v'ečit toj sajb'ijata ot k'on'ot...*).

В простом глагольном предложении встречается рассогласованность между подлежащим и сказуемым в ед.ч. ср.р., что делает всю конструкцию безличной: *što si b'ilā p'ip'liva, bri k'lumice... k'ako te j'unak d'bržalo? bri vr'ano p'alava, k'ade si v'ezden t'alalo?*

О словообразовании. Из основных словообразовательных средств упомянем прежде всего диминутивные суффиксы существительных – *-ule* (производящая основа м.р.: *ček'ičule*; ж.р.: *batan'iile, kac'ileto, kož'ileno, m'ajule, vr'atule*); *-c-* (м.р.: *j'aganca*); *-če* (м.р.: *k'amče, k'b'nče, k'b'nče, l'ukče, r'b'kče, z'etčeto*; ж.р.: *plan'inčevo*; ср.р.: *d'br'če*); *-e* (м.р.: *n'bže, st'olce*; ж.р. *n'bze*); *-ček* (м.р.: *t'erb'ufček*); *-ička* (ж.р.: *tr'avicička*), *-ica* (ж.р.: *g'ozica*); и аугментативные суффиксы существительных – *-ište* (*furk'ištata; rot'išteno* "предмет одежды"; *starč'ištata; v'bdište*) и *-ina* (*br'adina*).

Помимо них интересны суффиксы патронимические *-o(v)i-* // *-ofci-* (*al'im'bite, dail'oite; abd'i ofci, kadr'i ofci, pr'ek ofci, v'ež ofci*) и

андронимический *-ica-* (*as'an'ica*, *da'il'ica*, *kəmbkəl'ica*, *rēfica*, *šer'ifica*). Функционирование последних хорошо иллюстрирует приводимый ниже пример дискуссии наших информантов о том, из какой именно семьи женщины, о которых идет речь в быличке: – *a be*, *bn'ie*, *vēlit*, *žen'ite*, *vēlit*, *od al'im'bine d̥blu?* *kako be?* *ne!* – *dai'l'bite!* – *al'im'bite!* – *dai'l'bite žen'i.* – *al'im d̥ulo*, *bre!* – *a bre*, *dai'l'bite žen'i.* – *da'il'ica.* – *e*, *koj b'ide!* Среди средств имперфектификации глагола встречаются как синкопированные (*isč'istvam*, *klažya*, *st'anyit*), так и нетривиальные удвоенные суффиксальные формы (*taka n'i klaža...* *n'i klažyavala mlaika n'aša...*).

Заключение. Приведенные здесь историко-фонетические, некоторые фонологические и грамматические характеристики говора свидетельствуют в целом о его полной витальности, полной системности и комплексности, о полноте и неограниченности лингвистической компетенции его носителей, о его сложной и многосоставной восточноюжнославянской генетической базе, о полной общности развития с другими македонскими диалектами, но также и о специфике развития на периферии македонского языкового континуума, включая сюда и некоторое, в сущности, незначительное прямое албанское влияние. Полное, исчерпывающее и системное монографическое описание всех языковых уровней говора Голо Бордо представляется нам насущной, актуальной, интересной и исключительно благодарной исследовательской задачей, в частности и потому, что этот говор не "перекрыт" (нем.überdacht) ни одним из современных стандартных южнославянских языков.

Образцы диалектных текстов. Тексты записаны на видео и архивированы в 5 файлах 2008 г. и 12 файлах 2009 г., которые содержат в целом более 10 часов звучания и видеоряда; файлы архивированы в МАЭ Кунсткамера РАН, первые пять – также в венском аудиоархиве. Ниже публикуются избранные транскрипции.¹⁷

Свадебная песня: исполняется на *z'asevlok*

kłumice, bri l'isice,
ubavo sej go br'ašnoto (вариант: *ž'itoto*)
za da e ubavo kłumstoto.
da e ubao kłumstoto.

¹⁷ Реплики интервьюера устраниены, гипотетические расшифровки заключены в квадратные скобки, паузы обозначены многоточием.

*tri s'ela če go j'adet,
da ne mu n'ešto n'ađdeet,
da ne mu n'ešto n'ađdeet,
m'ori, da ne zob'ine skbršeet.
k'lumice, bri l'isice,
m'ori, ubavo sej go ž'itoto,
ubavo sej go ž'itoto,
daleko če go p'uštame
da go bend'isat nev'estata.*

Фајтима Садику, около 50 лет

Свадебная песня: исполняется на *z'asevlok*

*što si b'ilā p'ipl'iva, bri k'lumice,
što si b'ilā p'ipl'iva, bri k'lumice,
o što si aber n'emala, aji bri l'isice,
što t'aja gl'ava k'ošmava (вариант: koštrava),
n'ikogaš ne izm'ienā,
i n'ikogaš ne isčešlana? iji bri l'isice!
so t'ie r'oci 'irlai
n'ikogaš ne izm'ieni,
i so t'ie n'btk'i (вариант: n'bftk'i) g'ol'emi,
n'ikogaš ne islečen'i,
kak te j'unak d'oržalo?*

Фајтима Садику, около 50 лет

Свадебная песня: исполняется при введении невесты в дом
жениха

*zdr'ava n'i došla so l'arna n'bga f klućava!
ako e l'arna nev'estata, l'arna če b'idit svek'rvata.
l'air ti č'inel b'abač ti, što te g'lema p'orastil.
n'i z'aradva l'udive, i n'i go z'aradva z'etčeto.
što n'i gi z'aradva, s'evdo g'lema!
zdr'ava n'i došla, bri n'evesto...*

Фајтима Садику, около 50 лет

Мифология: ведьмы спустили луну с неба

*vo ēno vr'eme se st'brile dve ž'adik'ije. r'ekle: a ūrivame meseč'inana.
meseč'inana od na n'ebo. tak so mag'ijata t'ie i na g'umnoto ta: pram!
p'anala. ka zaf'atila da r'ika, m'ore, m'ajk'ino... v'i:stina e b've b'iden!*

ka v'iždat n'arodot, t'ě:ka, meseč'inata n'a zemi. e, n'a zemi ūbo:... s'ea što če pr'avat b'vie? t'aje b'zi se b'eret sv'ite b'zi tlučka p'et... meseč'inata za da st'anvit, n'emata... da st'anvit ta:.

t'aje, mlaikino, dur ne kbsnala od než'inoto da mi prost'ite što v'ela, ot s t'ea, lajnoto nežino, i t'aje si kbsnala i t'aje zast'anvela meseč'inata. žad'ijetu t'olku.

...kbsnala ot te što n'apravi m'agija ot te: što se s'erit, l'a:n'o. ya! dur ne kbsna, taj ne mbeše da oj meseč'inata ugore v'eci, do tej gr'ado.

b've za meseč'ina ēsti vərt'etno. vərt'etno e, gr'eota mn'ogu. k'ako 'ima onak'i: p'orvi mag'išnarki.

Разия Садику, около 76 лет

Мифология: как могут сглазить невесту

-za mag'i:ve s'ea klažvejte, b've v'azno e. n'evestite k'e se pr'ai sv'avyda. t'oe se v'ardit ml'ogu kai n'ami, laku k'e ojt nev'estata da a v'orzeve ēden 'emiš.

- e:!

- ēden 'emiš.

- od'onde ēden, ēden od'ovde.

- da i v'orziš.

- da i v'orziš i t'ie n'emaet ubaina v'eci.

- t'ie n'emaet ubaina, t'ie ne... d'eca ne r'b'zaet.

- lama ot k'oya str'ana da v'orziš.

- e, n'ejde dve...

- k'ej če najš. k've s'ea, b'n'ja od'onde i bvija od'ovde, i v'orzi... i n'emata. t'ue ubaina n'emata.

- tluč n'emata t'oe. f'br'laed n'ešto vo n'zite, k'ej če v'orvid nev'estata napr'imer po... v'orzano n'ešto. če pr'omin'it ta: nev'estata tluč, i toj v'orzan k'ismetot ēsti:, andrea. i n'e možet tluč n'išto posle, t'aje n'emata ubaina. ari če se v'orzet, [da l] če se tr'botet. če se skaraet.

- a če se tr'botet, a čedo n'emaet. čedo n'emaet.

Рамазан Садику, 1959 г.р., Разия Садику, около 76 лет

Мифология: оживший покойник

n'a:na m'oja 'imat klažveno, 'eto, daž žem'el' b'ndai n'ekai što bil, bablai n'ekizin b'sol vod'ěnici. go toarel k'bn'ot i v'ke 'idet ot k'e grob'ištana. 'idet ot k'e grob'ištana i: vop! na k'bn'ot ēden.

v'aper. da se bpni't. k'ón'on n'ema da dojt, t'ěško. a t'ěško b'eša b'il.

i, bvoj 'idet 'idet k'bn'ot, 'idet 'idet 'idet, a, v'eřit toj sažb'ijata ot k'bn'ot, ūznamarim, v'aper mu se k'hačil.

'idet, lajde, v'elit, s'inko, lajde, lajde, lajde... go d'bnese d'bma. d i: pustel'ija, go rastoori br'ašnoto, i toj lajde i pum! i t'je kako [tərbuške s'egnal bvoj] v'aperon. sk'knal ot t'je. sk'knal i v'legol vn'atre f' kuki' toj v'aper. što će mu pra:m s'ega r'ekol bvie. koga v'idit toj... snop od orš. i 3er, toj sk'ka i slamata. gu 'izgorel, gu 'izgorel so snopof, 'inaku n'emaše toj v'eki.

so snop ot br'sta i go 'izgorel. se žd'ukve.

Разия Садику, около 76 лет

Мифология: оживший покойник

– a to, kej zna ja, m'ore, ti 'imaet k'ažvenoè st'arite. t'ba st'analo jo što so k'ón'od... id'e:sti t'je od vod'énici... id'e:sti od vod'énici se k'ačil 'eden v'aper na k'ón'ot. ma toj bil... toj bil t'ezeg ml'ogu, v'aperot. toj k'ón'ot se ispotil v'eci, n'emal da ojt. n'emal da ojt. 'izlegla 'ena m'ačka c'orna. ot m'ačka c'orna toj plaždal, go r'ušvel... go r'ušvela ta:ja. i toj ka planal n'azem i se turil kako v'odište s'ate t'ujeka, k'ón'ot se l'irovjel. k' b'sla d'bma im k'ažala posle ta: na l'udite r'ekla, 'aki i 'aki mi nd'bde, n'a corkof ot, mu b'še k'ačen na k'ón'ot. i te:...

– n'koe ot k'aurin'e b'še?

– k'e zn'aeme m'ie odo što b'še?

– n'a corkof k'auri!

– t'uje b'še k'ačen na k'ón'ot.

Сервејка Садику (Асаница), около 60 лет, Разия Садику, около 76 лет

Змея-охранительница

i: što v'i kažvam. po:rano, 'imat b'kulu, pret os'umdesed g'odin'e, 'eden st'arez mi k'ažveše, 'imal vod'énica da m'el'id br'ašno. vo voden'icata bvija st'ariof si: sp'iješe t'je:. n'bćta si sp'ieše. i k'e 'imaše ž'ito, si m'el'eše. i, mu: pladaše te: sbnot, si l'egveše vo kr'evetot, si sp'ieše. 'ubo:, 'amaè v bveje, vo voden'ica: s'edeje zmi. zm'ite si j'ade:, si ž'ive: so glufci, t'je, i si st'bje: so bvej čb'ekof. 'uba'o, si st'je:. n'emu mu v'orve: kraj n'ego, a n'išto ne go bor'ave:. i n'a nego se k'ačv'uvae i n'išto ne go bor'ave:. i si šetae po gr'ězeto zg'bora vo voden'icata. n'a 'eno vr'eme 'imaše 'ena sv'avda toj. i mu vel'it, br'atučed go 'imaše. k'e:, br'atučed, m'bra da mi ja čuvaš voden'icana 'ena n'edela. da, mu v'elit, će ti ja čuvam. mu a d'ava... vel... mu a d'adof p'uskata. i, na n'bćta toj ja čuvaše i d'ene si: m'el'eše br'ašnoto. 'ena n'edela. na dv'ate d'ena k'e z'afatid da r'abotid bratlučedof mu 'ispazdat bva: zm'ijava. ja v'idvet vo gr'ědata g'ore, si b'it po gr'ědata, toj l'egnad zdbla na krevl'et'eto, ušte n'e beše z'aspan, e, m'ajkata, v'elit, g'olema zm'ija. ma g'olema k'e t'i vel'a, 'epeten g'olema. lajd, v'el'id, da a z'émam p'uskava da go 'utepam zm'ijata.

z'evan'e puškata i zm'ijata ja štupa. si p'a:na zm'ijata v'o voda i ja l'etna vodata. i, nema zm'ija. toj v'ečerta si spa, n'išto n'e ču. k'oa drugat'a večer, po kr'evetot, po gr'ežeto skbkaet glufci:. n'e:mat, a e, v'ešit, zm'ijata e jadela bvie šega ka. a be, v'eši, n'eka šesti. pb ena n'edela 'ide sajb'ijata od voden'ica'a, e:, br'atučedo, ari r'abota šrno, r'abota, v'ešit. e, šrno, v'ešit, si m'le br'asno i si oj. k'oa toj sajb'ijata legna vo voden'icata, i se si r'abotat, a legna, i glufcite mu isplanae. i toj ja 'imaše puškata na gla:, lama što će:, čuvaše toj voden'icata, toj ne a t'epaše zm'ijata. k'oa glufci mu isplanae ml'ogu. dr'ug'iod den mu v'ešit, e, br'atučet, stanae glufci ml'ogu, mi isplanae mene. t v'ešit, što ja znam bre, brat, ti: bvde šna v'ečer ja štepaf šna zm'ija. běše šepen g'b'ema. e, ka:ko, v'eši si mi ja štepali zm'ijata, ta: běše mbja zm'ija od voden'icata. i ot t'amu pr'eku n'emaše što da pr'ašit, zm'ija ne 'ispana, a glufcite mu šetae. e, bve běše.

bve šesti pre sto gđodin'e. mi 'imaet kažveno šeden stari. češkov n'emaše, s'ajbija běše tluje od zm'ijata i ta: si šetaše i n'ego ne oborlaveše. i tluje běše.

Асан Садику, 1953 ə.p.

Народный календарь: er'émija

na er'émija da b'operiž, da b'operiž zm'ija, da ja z'emaž glavata, glavata da a potk'in'iš so k'amen, o, so žel'ezo. so žel'ezno n'ešto. ari so k'amen. ta: glavata da a z'emaš i da a čuvaš za d'eca m'ali, za da ne se p'laše:t. da mu a z'avi:ž v n'ešto, i to si ja čuvat. e, vo n'ešto, vo n'ešto će si a z'avi:š, će a b'sušiš tluje za da ne: se r'asifet, će se b'sušit. i p'osle ta: mbže n'ekoe d'ete da si ja čuvaet. čuvaes ti:, landrea. da si a bb'esit, da ne se p'lašid d'eteto.

Рамазан Садику, 1959 ə.p.

Народный календарь: žurden

...i će izlegveme pr'et sonce t'amu kuk'ajcata da a razb'ijeme. ta: kuku, kuk'ajcata, će izlezime t'amu, od n'autru. ako da čueš pb ruček, ta:, e, ne razbi, ne t'i ojdid d'obro god'inata. napret, će 'izleziš pr'et sonce t'amu da a čueš, i će r'eciš te r'a:zbif.

Рамазан Садику, 1959 ə.p.

Народный календарь: v'ešigden

- m'ie za v'ešigden v'ešime...
- j'ajca v'arime.
- j'ajca će v'apcame.
- će v'apcame j'ajca.
- v'apcame j'ajca.
- so l'ušpa ot kromit.

— so l'ušpa ot kr'bomit j'aice če v'arime i t'ie če se v'apcaet. i:, i t'ie če im d'el'ime, če im d'avame na decata.

— i 'eno, 'eno j'aice... i 'eno j'aice go čuvame. go čuvame za f klućata.

— k'eno, k'be b'ilo.

— 'eno j'aice če... ...ot t'be što če go z'eame, če go čuame za f klućata, če, če stbet 'ena g'dina. ča mu klaiš, bve j'aice č'ivo e? bve 'esti 'asanovo, bve č'ive? ramazanovo. bve 'esti ot klućata. i te ot klućana se, če o čuvaš. po god'inata n'išto. če o t'orniš, n'emat. pak, drugata g'dina. če o f'orl'ime iz n'ivata, n'aša. n'ivata n'aša če o f'orl'ime.

— na n'ivata.

— n'ivata n'aša.

— za b'erićed da 'imat.

— da 'imad b'erićed, da se b'avad mnogu.

— k'ej b'ilo, v n'ivata če o, če o f'orl'ime, za d 'imat, arno da mu 'ispan'it na: n'ivata. da d'ait...

— da d'aid b'erićet mnogu.

Рамазан Садику, 1959 ə.p., Асан Садику, 1953 ə.p., Фатима Садику (Рамазаница), около 50 лет.

Народный календарь: b'abite

— a:, tak'i 'imam čueno:, ə: b'abite se p'okasno. b'abite se tri. tri d'ena. i na b'abite obav'eznu s'e f koj n'e možid da ne z'avarnit. i s'ega! e, t'oga za b'abite, m'art k'og a b'egat... bva:, bve 'esti v'istinsko, n'e e pr'ikazna, što kaž'uve: starite. 'izlegla star'icata na p'lan'ina. i v'iknala t'amq. čiz g'ozica na p'lan'ina! e!: i ja ne m'ba da go kla:. čiz g'ozica na p'lan'ina. e!: p'ordni mu 'aprili na br'adina!

— m'artu! m'artoe re.

— m'artoe. i, k'e go izr'ekla voi z'b'orof t'aja... a:, izl'egome d'emek so st'okata. k'e go r'ekla b'voj zbor, k'e v'iknelo, šućur se mu n'emu, n'e sme k'adar n'i za da o f'atime, 'ena m'eca: 'ena f'ortuna, i ja napr'aila n'ea k'amen. b'fcite št 'imala t'uje k'amen'a sve, i ta t'uje je sk'amna... sve. i te b'ilo n'e ide d'eneska pak t'ije kam'enata t'uje. v'istinsko b'ilo. toj z'aš se n'al'util, toj se n'al'util z'ašto 'april. i s'ega b've... z'late v'ornit b've tri d'ena s'ega.

— 'aprike r'ile, z'ažmi m'ę tr'in'i, če ti znam za tri god'in'i! d'emek za da mu d'ait ot denbite n'egovi za da a n'aprait... ne t'a:... da a 'umrit d'emek star'icata so sve braite!

— 'aprike r'ile, z'ažmi me za tr'in'i, čea ti go znam za...

— tri god'in'i.

— tri god'in'i. da mi daiž dem'ek tri d'ena. za da... borč... za 'vaije da ja nápravam. i s'ea t'ie se tri d'ena apr'iloi što vorniit ovogoj od mart, apr'iloi, 'ama mart i z'evat.

— petn'aeset... dvan'aeset i trin'aeset.

— t'ie. t'ie obav'ezno vorniit. n'e može da ne závorniit. a t'a: 'ama z'ede tri d'ena. 'ena 'ama...

— t'a: go z'ela borč.

— tri d'ena. mu z'ela.

— tri d'ena! z'aradi toj b'orčot, zaš ot drugi'ot mesec tri d'ena!:!

— zaš mart, mart svorši. a t'a: gu 'iskara na mart. či iz g'ozica na pl'an'ina. p'ordni mu 'aprilu na br'adina.

— m'artoe.

— b'omu m'artoe. br'adina. i toj se nálući, mu v'el'it, 'aprile, r'il'e, z'ajmi me za tr'in'i, ča ti go znam za tri god'in'i. mu z'evat tri d'ena. i bvi se tri d'ena što se g'ledaet... tri. e:.

— b'vie b'abive.

— b'abive. idin'aeset, dvan'aeset i trin'aeset. b'vie se, vorniit obav'ezno.

Рамазан Садику, 1959 ī.p., Файтима Садику (Рамазаница), около 50 лет.

Подковывание коня

l'sprenvam za da mu r'eda p'loča za k'b'not. mu a m'estam. i če mu a k'b'vam na k'b'jnot. b'vie se p'inci. b'va: p'ločata, b'vie kl'ešti. b've čekičule za da i k'bam kl'incite. i t'oe e. s'ea mu redam p'loča na k'b'nceto:.

— go potkoi. [Рамазан Садику]

go potk'oame, zlašto... 'aku da n'e e potk'oano ve če k'ucat. če o p're: kam'en'ata. dob'eri mu pot'amu te. e, s'edi! go č'istam so n'b'zod da n 'ima n'ekoe k'amče. ubavo. lako da 'imat k'amče, pak če go p'erit. mu i č'istame kl'incite što se k'inati, vlaždame. f'ati o s'ea ti bvde! s'èdi č'il'e!

Acan Садику, 1953 ī.p.

Разделка туши и внутренности козленка

j'areto 'imat s'amo zd'bla, zg'bra n'em'at əz'obi. n'em'at zd'bla. a k'b'tnici, k'b'tnici i v'ikame b'vie, k'b'tnici 'imat, zd'bla zg'bra. a bvde 'imat s'amo zd'bla. vnbtre... j'bzik. b'vije e j'bzikot. a 'eve k'b'tnici zd'bla, k'b'tnici zg'bra. z'opčin'a zd'bla 'imat, a zg'bra n'em'at. ag da 'imat n'e moj da p'asit!

b'na 'esti slez'enkata. b've č'erevo, b'vie č'erevo 'esti g'ozno č'erevo. kej g'ozon što mu s'ait, i: što se... što 'esti izra... izrabbano lepluškana na gr'ebuški. 'eve go. b've 'esti se v'ikat g'oznoto č'erevo... so gr'ebuški. če

isč'istime. i bvie, s'ea m'ie bvde za bvde što sme, če i m'etkame. če m'etkame. da sme doma, če i pr'ae:me k'ukurek. če i m'iye:me, če i j'ade:me. bvie se j'adet. če i f'atime s'ea če i torn'ime.

bvia ž'ig'erot corn, toj. bvie dr'ug'iof 'esti ž'ig'erod bel. bviaje zd'bla 'esti s'orceto, d'lušata. s'orceto e bvie. bve 'esti gorčmāni'kot što 'imat gl'itano j'areto. i bve 'esti ot t'ie vn'btre, t'ie. ž'blčta ja t'orname od ž'ig'eron c'ern? ta! ž'blčta ja m'etname. i bvie se... s'ea bvie... vn'btre 'bstane b'ubrecite. b'ubrecine se p'ecet so bve j'arevo. bvde s'ea g'ore 'imad v'odata što se m'bčat.

Асан Садику, 1953 ė.p.

Ферментация молока

ot k'lasjeno ml'eko če mu tr'b:tiš m'alo. ot k'laseno. ...i go tr'btaš s'ega i če go f'br'l'iš vo pr'esnono ml'eko. ml'ekoto če go v'ariš. če go v'ariž na b'gon. i če 'bstin'it t'ee k'oko če mu dojd gradaci'not, če go pr'bu'ješ. i če mu f'br'l'iš m'ajule i če se f'atit.

Незир Османи, 1938 ė.p.

Литература

Асенова, Петя. Българо-албански интерференции в Голо Бърдо, Албания// Българите извън България. Сборник с материали от международен симпозиум Бургас – юни 1997. Велико Търново, 1997. С. 124-127.

Благоев, Горан. Традиционни празници и обичаи на българите мюсюлмани от Голо Бърдо (Източна Албания)// Българска етнология. Кн. 3-4. София, 1999. С. 100-114.

Велковска, Снежана. Студии од македонската лексикологија и лексикографија. Скопје, 2011.

Видоески, Божидар. Говорите на исламизираните Македонци во Западна Македонија// Македонски јазик. Кн. XLII-XLIV. 1991–1993. Скопје, 1998. С. 5-46.

Видоески, Божидар. Дијалектите на македонскиот јазик. Т. 1-3. Скопје, 1998-1999.

Гайдова, Убавка. (Ред.). Македонски дијалектен атлас. Пролегомена. Скопје, 2008.

Дрвошанов, Васил. Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија// Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци. Скопје, 1995. С. 37-44.

- Иванова, Юлия Владимировна.* Албанцы и их соседи. Москва, 2006.
- Лиманоски, Нијази.* Исламската религија и исламизираните Македонци. Скопје, 1989.
- Лиманоски, Нијази.* Исламизацијата и етничките промени во Македонија. Скопје, 1993.
- МДАБЯ 2003-2010.* Малый диалектологический атлас балканских языков. Под ред. А. Н. Соболева. Пробный выпуск. München, 2003. Серия лексическая. Том I. Лексика духовной культуры. München, 2005. Том II. Человек. Семья. München, 2006. Том III. Животноводство. С.-Петербург; München, 2009. Том IV. Ландшафт. Сост. М. В. Домосилецкая. С.-Петербург; München, 2010. Серия грамматическая. Том I. Категории имени существительного. München, 2005.
- Нестар, Валенѓина.* За некои лексички елементи во јазикот на Македонците во Албанија// XXVII научна конференција, Охрид. Скопје, 2001. С. 253-259.
- Новик, Александр Александрович; Соболев, Андрей Николаевич.* (Ред.). Голо Бордо / Gollobordë, Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН 2008-2010 гг. München: Otto Sagner Verlag. (рукопись).
- Новик, Александр Александрович.* Македонцы-мусульмане в Албании: этнографические материалы экспедиции 2008 г.// Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 9. Отв. ред. Е. Г. Федорова. С.-Петербург, 2009. С. 77-98.
- Новик, Александр Александрович.* Самосознание и традиционная культура македонцев-мусульман в Албании: процессы адаптации и сохранения идентичности (материалы экспедиций 2008-2009 гг.)// Традиционная культура. № 1 (41). Москва, 2011. С. 79-85.
- Свештева, Анеѓа.* (Ред.). Живот на граница. Голо Брдо: зборник трудови. Скопје, 2004.
- Стојков, Стојко.* Българска диалектология. София, 1993.
- Тончева, Веселка.* Българите от Голо Брдо, Република Албания. Традиции, музика, идентичност. Часть 1. София, 2009.
- Филиповић, Миленко С.* Голо Брдо. Белешке о насељима, пореклу становништва, народном животу и обичајима. Скопље, 1940.
- Христова, Евдокия.* Говорът на Голо Брдо, Албания, в системата на българските диалекти// Македонски преглед. Бр. 3. София, 2007. С. 43-53.

- Юллы, Джеляль; Соболев, Андрей Николаевич.* Албанский тоскский говор села Лешня (краина Скрапар). Синтаксис. Лексика. этнолингвистика. Тексты. Marburg an der Lahn, 2002.
- Юллы, Джеляль; Соболев, Андрей Николаевич.* Албанский гегский говор села Мухурр (краина Дибыр). Синтаксис. Лексика. этнолингвистика. Тексты. München, 2003.
- Beduli, Kristofor.* Ortodoksët e Gollobordës. Tiranë, 2008.
- Gjinari, Jorgji; Beci, Bahri; Shkurtaj, Gjovalin; Gosturani, Xheladin.* Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe. Vëllimi I-II. Napoli, 2007-2008.
- Jusufi, Lumnije.* Die zentralgegische Mundartengruppe in Mazedonien. Band I. München, 2009. Band II. Das Sprachkorpus. CD. München, 2009. (Dissertation).
- Mazniku, Cvetan Z.; Cfarku, Velo S.* Gollobordski folklor. 1. Posllovici i pogovorki. Tirana, 2009.
- Mazniku, Cvetan Z.; Koja, Vita B..* Gollobordski folklor. 2. Dove, kletvi, gatanki. Tirana, 2009.
- Sadikaj, Hilmi.* Gollobordasit e Dibrës. Tiranë, 1999.
- Sobolev, Andrey N.* On some Aromanian Grammatical Patterns in the Balkan Slavonic Dialects// Sikimić, Biljana; Ašić, Tijana. (Eds.). The Romance Balkans. Belgrade, 2008. P. 113-121.
- Steinke, Klaus; Ylli, Xhelal.* Die slavischen Minderheiten in Albanien (SMA). 1. Teil Prespa – Vërnik – Boboshtica. München, 2007. 2. Teil Golloborda – Herbel – Kërçishti i Epërm. München, 2008. 3. Teil Gora. München, 2010.
- Ylli, Xhelal.* Das slavische Lehngut im Albanischen. 1. Teil. Lehnwörter. München, 1997. 2. Teil. Ortsnamen. München, 2000.

Емилија Бојковска

ПОИМНА И ТЕРМИНОЛОШКА ПОДЕЛБА НА РЕЧЕНИЦИТЕ: НАДРЕЧЕНИЦА, ПОДРЕЧЕНИЦА И НАДРЕЧЕНИЧЕН ОСТАТОК

Овој труд претставува продолжение на циклусот трудови од областа на реченицата. Во првиот труд (Бојковска 2011б) беа разгледани поимите и термините *независна и зависна реченица, главна и споредна реченица*, кои се неопходни за следење на истражувањето што следува.

Хиперонимот за различните видови реченици гласи *реченична конструкција*. Тоа е група зборови што содржи (прост или сложен) прирок и реченички сегменти (реченички членови)¹. Под *реченица* се подразбира проста и самостојна реченична конструкција. Меѓутоа, овој термин обично се однесува и на синтагми што не ги исполнуваат наведените услови, па затоа, по правило, се употребува со определба. *Независнайка реченица* е самостојна реченична конструкција, додека зависната реченица е несамостојна. Главната реченица, пак, не содржи подредник или друг подредувачки збор,² додека споредната е воведена со таков елемент. Според тоа, главната реченица

¹ Овде се претпочита терминот *реченичен се^змен^т* бидејќи вообичаениот термин *реченичен член* го содржи називот на една зборовна подгрупа.

² Подредниците образуваат зборовна група што одговара на зборовната подгрупа субординантски сврзници. Од примената на дистрибуцискиот критериум при класификацијата на зборовите во македонскиот јазик произлезе дека подредниците никогаш не се јавуваат во иста околина со приредниците (координантски сврзници), така што се покажа дека е излишно да се воспоставува зборовна група што би ги опфаќала двата вида сврзници. Подредниците заедно со другите зборовни подгрупи што ги подредуваат зависните дел-реченици (релативни заменки, прашални заменски прилози итн.), го образуваат множеството подредувачки зборови (сврзувачки зборови) - в. Бојковска 2011а.

претставува всушност бесподредничка (асиндтонска), а зависната – подредничка (синдтонска) реченица. Независната реченица е обично главна (*Не дојдоа кај нас.*), а зависната е најчесто споредна (*Знаев дека нема да дојдаш кај нас.*). Но постои и независна споредна (*Само да дојдеа кај нас!*)³ и зависна главна реченица (*Знаев нема да дојдаш кај нас*). Со оглед на тоа што независната реченица е најчесто главна, а зависната е обично споредна, термините *главна* и *зависна реченица*, кои превладуваат во македонската граматичка терминологија, најчесто (но не секогаш) ја одразуваат суштината на горенаведените поими. Кај сите досега споменати конструкции, станува збор за прости реченици, кои содржат по еден прирок.

Како што е познато, речениците со повеќе од еден прирок се нарекуваат сложени, при што се разликуваат два основни случаја. Кога независната реченица се јавува заедно со друга независна, се добива **независносложен реченица**, чии дел-реченици можат да се сврзат со приредник⁴ (*Се најавија, но не дојдоа.*) или без него (*Дојдоа, се одморија, си заминаа.*). За независносложените реченици, Корубин (1976: 46) го предлага терминот *приреденосложени реченици*, кој не се однесува на присуството на приредник, туку на координацијата, т. е. паратаксата.

Освен овој вид сложени реченици, постојат и **зависносложени реченици** (*Пријателот најави дека ќе дојде.*), кои Корубин (1976: 46) ги нарекува *подреденосложени* реченици. Во врска со структурата на зависносложената реченица, обично се вели дека таа се состои од главна и од зависна дел-реченица (сп. Минова-Гуркова 2000: 254). Корубин (1976: 46 и натаму) ја нарекува главната дел-реченица *подредувачка реченица* или само *подредувачка*, а за зависната, потчинета дел-реченица го користи називот *подредена реченица* или накратко *подреденица*. Во овој труд, таа се нарекува *подреченица*. Тоа е реченична конструкција што е инкорпорирана во друга реченица. Меѓутоа, сите елементи од подредувачката дел-реченица немаат функција да ја потчинуваат подреченицата, туку таква функција, по правило, има само еден елемент од кој таа директно зависи, наречен *подредувач* (Корубин 1976: 46). Подреченицата, по правило, е зависна реченица (*Вчера*

³ Строго земено, овде станува збор за зависна споредна (подредничка) реченица, која би можела да се толкува како елипса бидејќи е изоставена „главната“ дел-реченица (в. д.). Меѓутоа, во прилог на горната класификација сведочи самостојната употреба (сп. Бојковска 211б).

⁴ Приредниците одговараат на координациските сврзници (види фуснота 2).

изјави дека следната година ќе се пресели во Америка). Меѓутоа, кај директниот говор подреченицата е независна (а во следнив пример е и главна) реченица: *Вчера изјави: „Следната година ќе се преселам во Америка.“*). Подредувач е глаголската форма *изјави*.

Според, Минова-Ѓуркова (2000: 254), „главната [дел-реченица] се одликува со тоа што може да стои и сама, а освен тоа, ако се обидеме зависносложената реченица да ја претвориме во прашална (да/не-прашање), прашалната партикула ќе се однесува на главната дел-реченица, на пример: *Ако дојдеш, ќе се видиме – Да ли ќе се видиме ако дојдеш?*“ Кон овие разлики се надоврзува и збороредот: „меѓу сврзникот и личноглаголската форма треба да се постигне најтесна врска“ (Минова-Ѓуркова 2000: 287).

Меѓутоа, во врска со самостојноста на главната дел-реченица, Минова-Ѓуркова (2000: 237) на друго место вели: „Одделните реченици од кои е составена една сложена реченица ги нарекуваме дел-реченици, зашто тие, влегувајќи во една целина од повисок ред, ја губат својата самостојност и воспоставуваат синтаксички однос меѓу себе. Тие немаат сопствена интонација, а при градењето на сложената реченица претрпираат промени во поглед на збороредот.“ Значи, несамостојноста на дел-речениците е изразена уште во самиот назив *дел-реченица*.

Подредувачката дел-реченица ќе се испита во однос на самостојноста најпрво со следниве примери, кои содржат релативна и прилошкоопределбена дел-реченица:

Нивното доаѓање, кое беше долго најавувано, е неизвесно.

Нивното доаѓање е неизвесно бидејќи аеродромот е затворен.

→ *Нивното доаѓање е неизвесно.*

Макар што подредувачката дел-реченица по изоставањето на подреченицата е самостојна и граматички правилна, таа е значенски нецелосна бидејќи недостига делот од информацијата што го изразува зависната реченица.

Анализирајќи ги рестриктивните релативни реченици (како на пример: „*Борбите што го следат нивниот пат немаат некоја повисока цел’*“)⁵, Корубин (1976: 47) констатира: „Ако се отстрани подредената релативна реченица (т. е подреденицата) од една ваква подреденосложена реченица, тогаш подредувачката не само што ќе добие подруга смисла, туку во определени случаи, ќе остане структурно незавршена. Значи, подреденицата, релативната

⁵ Курзивниот приказ потекнува од Е. Б.

реченица, е во ваквите случаи неопходна за смислата и структурата на подредувачката и на целата сложена реченица воопшто.“

Ова согледување во уште поголема мера важи за декларативните реченици:

Неизвесно е дали ќе дојдаи.

→ ?*Неизвесно е.*

Со таѓа гледавме како тоаѓа возот.

→ ?*Со таѓа гледавме.*

Сакам да знам зошто дошол.

→ ?*Сакам да знам.*


Откако ќе се изостави подреченицата, која во првиот пример има функција на подмет, а во вториот и во третиот - на директен предмет, подредувачката дел-реченица не може да стои сама. Таа не е само значенски несамостојна, туку (може да) е и граматички нецелосна.

Со оглед на тоа што изоставањето на подреченицата доведува до значенска, па дури и до граматичка нецелосност на преостанатата реченична конструкција, таа веќе не е независна, самостојна реченица. Причината е во тоа што подреченицата е или реченичен сегмент или атрибут⁶ во подредувачката дел-реченица, што значи дека е нејзин интегрален дел. Според тоа, наместо да се тврди дека зависносложената реченица се состои од главна и од зависна дел-реченица, се чини пооправдана констатацијата дека зависносложената реченица претставува реченична конструкција во која барем еден реченичен сегмент или барем еден атрибут е изразен со подреченица.

Кај зависносложената реченица, предмет на анализа се двете дел-реченици. Меѓутоа, истражувањето понекогаш е ограничено само на структурата на подредувачката дел-реченица: тогаш се констатира кој реченичен сегмент или атрибут е изразен со подреченица и се определува нејзината функција, но не се навлегува во нејзината внатрешна структура. Во вториов случај може да се користи терминот **надреченица** (сп. Енгел 1996: 180). По аналогија на Корубиновите термини *подредена реченица* и *подреденица* (в. г.), како синоним на надреченица може да се користат и термините *надредена реченица* и *надреденица*. Последниве два наведени

⁶ Под *атрибути* се подразбира елемент што зависи од секој збор што не е глагол (в. Бојковска, Е. 2004). Поимите *реченичен сегмент* и *атрибут* образуваат дихотомија.

термина и терминот надреченица се однесуваат на истиот вид реченична конструкција како терминот **зависносложена реченица**, но укажуваат на потесниот предмет на истражување. Разликата се гледа од следниов дијаграм



Нивното доаѓање е неизвесно бидејќи аеродромот е затворен.

Реченицата (т. е. простата реченица) може да премине во надреченица ако некој нејзин реченичен сегмент и атрибут се изрази со подреченица, и обратно, надреченицата може да премине во реченица ако подреченицата се преобрази во неглаголска конструкција⁷. Комутацијата е можна, на пример, меѓу глаголска

⁷ Постојат исклучоци од комутацијата меѓу подреченицата и неглаголска синтагма: прво, т. н. зависнореченичен објект се одликува по тоа што никогаш не се јавува како неглаголска конструкција, на пример, кај глаголот *мисли* со значење „смета, проценува“ (*Мислам дека ќе успееме.*) и со значење „има намера“ (*Мислам да барам работата.*), кој треба да се разликува од глаголот *мисли* со значење „ги насочува мислите“ (*Мислам на усилехош.*) – сп. ТРМЈ 2006: 142); второ, објектниот атрибут тешко се изразува со зависна (релативна) реченица: *приизворањето на крадецот* ↔ ?*приизворањето што се однесува на крадецот.* , за разлика, на пример, од

именка и зависна реченица во функција на подмет, директен и предлошки објект:

Неизвесно е нивното доаѓање.

↔ *Неизвесно е дали ќе дојда.*

Го набљудував залезото на сонцето.

↔ *Набљудував како заога сонцето.*

Се надевав на усјех.

↔ *Се надевав дека ќе усјееме.*

и меѓу развиен придавски атрибут и релативна реченица:

салаша, јолна со гости

↔ *салаша, која е јолна со гости*

Така се добиваат термините: надреченица и надреденица од една страна, и подреченица и подреденица од друга страна. Во овој труд им се дава предност на термините надреченица и подреченица бидејќи експлицитно укажуваат на тоа дека станува збор за реченична конструкција. Подреченицата претставува подмножество на надреченица, со оглед на тоа што секоја надреченица содржи barem една подреченица (в. г.).

Како што се гледа од истражувањето, термините *главна дел-реченица* и *подредувачка (дел-)реченица* имаат недостатоци. Од една страна, поради значенската (и граматичката) нецелосност, главната (под што обично се подразбира: независна, самостојна) дел-реченица не може (секогаш) да стои сама по отстранувањето на подреченицата, а од друга страна, подредувачка функција нема целата подредувачка дел-реченица, туку само еден нејзин елемент. Според тоа, преостанатиот дел од надреченицата, по отстранувањето на подреченицата, не може да се смета за реченица бидејќи претставува значенски и/или граматички дефектна структура, па затоа се нарекува *надреченичен остапок* (сп. Енгел 1996: 181). Значи, *надреченичниот остапок* (*Ме йотишникна*) заедно со подреченицата (*да најшишам труду*) ја образува надреченицата (*Ме йотишникна да најшишам труду*), која комутира со главната, независна реченица (*Ме йотишникна кон тишшување труду*). Според тоа, терминот

субјектниот атрибут: *роверката на инспекцијата* ↔ *роверката што ја изврши инспекцијата*; трето, со оглед на тоа што реченицата, по правило, има поразвиена структура од неглаголската синтагма, трансформацијата во последниов вид јазична единица не е можна или звуци изнасилено кај комплексните реченици, како во следниов пример со релативни реченици: *Вчера беше извршена кражба, во која немаше повредени и со која интензивно се занимава полицијата.*

надреченичен остаток се јавува синонимно со терминот *подредувачка реченица*, но тој појасно укажува на нецелосноста на преостанатиот дел по остраницањето на подреченицата. Ако во даден случај е важен само бројот на прироците во надреченицата, одн. сложената реченица, може да се говори едноставно за делреченици, термин, кој опфаќа надреченични остатоци и подреченици.

Надреченицата не мора секогаш да се одликува со самостојност. Нејзин суштествен белег е што инкорпорира подреченица. Тоа значи дека и подреченицата може да се јави како надреченица ако инкорпорира понискорангирана, т. е. второстепена подреченица: *Rече дека сака да гледа како заоѓа сонцето*. Конструкцијата *дека сака да гледа како заоѓа сонцето* (која е директен објект на глаголот *rече*) е надреченица бидејќи ја инкорпорира зависната реченица *како заоѓа сонцето* (како директен објект на глаголот *гледа*). Освен според (не) зависноста, надречениците можат да се поделат во однос на тоа дали содржат подредник, при што се добиваат главни (бесподреднички) и зависни (подреднички) надреченици (в. г.).


Можни се следниве комбинации: независна главна надречница, која самостојна и не содржи подредник, но содржи подреченица (во случајов како директен предмет: *Предвидоа дека ќе имало невреме при нашето патување*); независна споредна надреченица, која е самостојна, но содржи подредник и подреченица (*Да дојдеше кога ми беше најштробен!*)⁸; зависна споредна надреченица, која е несамостојна, содржи подредник и подреченица (во случајов како временски додаток: *Предвидоа дека ќе имало невреме кога ќе патуваме*); зависна главна надреченица како несамостојна бесподредничка реченица со инкорпорирана подреченица (*Предвидоа ќе имало невреме кога ќе патуваме*).

Критериумите за оваа поделба може да се однесуваат и на надреченичниот остаток. По изоставањето на односната подреченица, во примерот: *Предвидоа дека ќе имало невреме кога ќе патуваме*. би можело да се говори за **независен главен надреченичен остаток**: *предвидоа* и за **зависен спореден надреченичен остаток**: *дека ќе имало невреме*. Во примерот: *Да дојдеше кога ми беше најштробен!* изразот: *да дојдеше* е **независен спореден надреченичен остаток**, а во примерот: *Предвидоа ќе имало невреме кога ќе*

⁸ Строго земено, овде станува збор за подреднички зависни реченици, кои би можеле да се толкуваат како елипси (со изоставен надреченичен остаток). Меѓутоа, во прилог на горната класификација сведочи самостојната употреба (сп. Бојковска 211б).

їайуваме. изразот: *ќе имало невреме е зависен главен надреченичен остаток.*

Прегледот ги покажува поимните и терминолошки односи:



Во овој труд беа предложени поимите и термините што се наведени во долната табела. Во примерите е подвлечена конструкцијата што е предмет на анализа. Второстепените зависни реченици се подвлечени со две црти.

Назив	Дефиниција	Пример
Зависен главен надреченичен остаток	Остаток од зависна главна (бесподредничка) надреченица по изоставувањето на подреченицата	<i>Чув ќе заминел на одмор</i> <i>ако можел.</i> (се изостава второстепената подреченица: <i>ако можел</i>)
Зависен спореден надреченичен остаток	Остаток од зависна главна (бесподредничка) надреченица по изоставувањето на подреченицата	<i>Чув дека ќе заминел на одмор</i> <i>ако можел.</i> (се изостава второстепената подреченица: <i>ако можел</i>)
Зависносложена реченица	Реченична конструкција што содржи барем една подреченица, чија внатрешна структура е предмет на анализа	<i>Изјави дека ќе дојде.</i> <i>Не ќешаа каде одиме</i>
Надреченичен остаток	Остаток од надреченицата по изоставувањето на подреченицата	<i>Рече дека не ѝо џознава.</i> (се изостава подреченицата: <i>дека ѝо џознава</i>)

Надредена реченица (в. надреченица)		
Надредница (в. надреченица)		
Надреченица	Реченична конструкција што содржи барем една подреченица, чија внатрешна структура не е предмет на анализа	<i>Изјави дека ќе дојде. Не ѝ прашаа каде одиме.</i>
Независен главен надреченичен остаток	Остаток од независната главна (бесподредничка) надреченица по изоставањето на подреченицата	<i>Чув дека ќе заминел на одмор. (се изостава подреченицата: <i>дека ќе заминел на одмор</i>)</i>
Независен спореден надреченичен остаток	Остаток од независната споредна (подредничка) надреченица по изоставањето на подреченицата	<i>Само да ме ѝ прашаше каде одам. (се изостава подреченицата: <i>каде одам</i>)</i>
Подредена (дел-) реченица (в. подреченица)		
Подреченица (в. подреченица)		
Подредувач	Елемент содржан во надреченичниот остаток, на кој му е директно потчинета подреченицата	<i>Чув дека сакал да оди во <i>градошк</i> каде ишто си удидал.</i>
Подредувачка (дел-) реченица (в. надреченичен остаток)		
Подреченица	Реченична конструкција што е содржана во друга реченица (која се нарекува надреченица)	<i>Изјави дека ќе дојде. Чув <i>дека ќе заминел на однор</i> ако можел. Чув <i>ќе заминел на одмор</i> ако можел.</i>

Библиографија:

Единици на кирилица:

Бојковска, Емилија 2011а: „Предлог за класификација на неменли-
вите зборови во македонскиот јазик според дистрибуцискиот
критериум“, *XXXVII научна конференција на XLII меѓународен
семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид 5
и 6 јули 2010*, стр. 75-92.

Бојковска, Емилија 2011б: Поимна и терминолошка поделба на
речениците: независна и зависна, главна и споредна реченица,
Македонски јазик LXII, стр. 104-115.

Корубин, Благоја (1976): *Јазикот наши денешен. Книга втора.*
Скопје: Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература
на СРМ.

Минова-Ѓуркова, Лилјана (2000): *Синтакса на македонскиот
стандарден јазик*. Скопје: Магор.

ТРМЈ – Толковен речник на македонскиот јазик. Том III, Л-О. Скопје:
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.

Еденица на латиница:

Енгел - Engel, Ulrich (1996): *Grammatik der deutschen Sprache*. Heidelberg: Groos.

Клучни зборови: реченица, надреченица, подреченица,
надреченичен остаток.

Апстракт:

Според тоа дали содржат зависна реченица (како реченичен
сегмент или како атрибут), реченичните конструкции се делат на
реченици (чиј реченички сегменти и атрибути се неглаголски
сintагми) и надреченици (кои содржат барем една зависна
реченица). Инкорпорираната зависна реченица се нарекува
подреченица. Кај надречениците, можни се комбинациите: независна
главна надреченица (*Rече дека ќе дојдел.*), зависна споредна
надреченица (*Само да дојдеше кога ќребаше.*), зависна главна
надреченица (*Rече ќе дојдел ако можел.*) и зависна споредна
надреченица (*Rече дека ќе дојдел ако можел.*). Антонимот на
терминот **надреченица** е **подреченица**. Тоа е по правило зависна
реченица, освен, на пример, кај директниот говор (*Rече: „Ќе*

дојдам.“). И зависната реченица може да биде надреченица ако инкорпорира барем една зависна реченица (*дека ќе дојдел ако можел*). Конструкцијата што преостанува по отстранувањето на подреченицата се нарекува надреченичен остаток, кој е значенски нецелосен, а може да биде и граматички неправилен (*рече: само да дојдеше итн.*).

Schlüsselwörter: Satz, Obersatz, Untersatz, Obersatzrest.

Abstract:

Je nachdem, ob die satzartigen Konstrukte einen Nebensatz (als Satzglied oder Attribut) enthalten, zerfallen sie in Sätze (deren sämtliche Satzglieder und Attribute nicht verbale Phrasen sind) und Obersätze (in die mindestens ein Nebensatz eingeschlossen ist). Der eingebettete Nebensatz wird Untersatz genannt. Bei den Obersätzen sind folgende Kombinationen möglich: unabhängiger hauptsatzförmiger Obersatz (*Рече дека ќе дојдел.*), unabhängiger nebesatzförmiger Obersatz (*Само да дојдеше кога ѕребаше.*), abhängiger hauptsatzförmiger Obersatz (*Рече ќе дојдел ако можел.*) und abhängiger nebensatzförmiger Obersatz (*Рече дека ќе дојдел ако можел.*). Das Antonym des Terminus *Obersatz* lautet *Untersatz*. In der Regel ist er ein Nebensatz ist, mit Ausnahme z. B. der direkten Rede (*Рече: „Ќе дојдам.“*). Auch der Nebensatz kann als Obersatz erscheinen, wenn er mindestens einen Nebensatz einschließt (*дека ќе дојдел ако можел*). Das nach dem Auslassen des Untersatzes verbleibende Konstrukt wird Obersatzrest genannt. Er ist inhaltlich unvollständig und kann auch grammatisch inkorrekt sein (*рече; само да дојдеше* usw.).

811.163.3

Лилјана Митковска и Елени Бужаровска

ТИПОВИ МОДАЛНОСТ ВО НЕМЕНЛИВИТЕ ИМА ДА-КОНСТРУКЦИИ

Апстракт: Во статијата се анализираат значењата на модалните *има да*-конструкции врз база на собрани примери од современиот разговорен македонски јазик. Анализата покажува дека постојат две синтаксичко-семантички варијанти на истата конструкција: менлива со деонтичко значење и неменлива со деонтичко и епистемично значење. Целта на статијата е да се откријат семантичките својства на неменливата *има да*-конструкција. Се разгледуваат факторите што влијаат врз значењата на таа конструкција во споредба со менливата и се определуваат функционалните зони на секоја од нив. Авторите нудат теориско објаснување за причините на полисемијата на модалното *има* во македонскиот јазик користејќи ја теоријата на граматикализација. Предлагают дека развојот на модалните *има да*-конструкции бил предизвикан од реанализа на посесивното и егзистенцијалното *има* во комбинација со *да*-реченица. Се претпоставува дека паралелната граматикализација на двата извора довела до појава на деонтичко и на епистемично *има*.

Клучни зборови: модални глаголи, деонтичка модалност, епи-стемична модалност, епистемична нужност, идна сигурност, граматикализација, посесивност, егзистенцијалност, директивни говорни чинови.

Types of modality expressed by non-inflected *ima da*-constructions

Abstract: This article analyses the meanings of the modal *ima da*-constructions on the bases of examples compiled from contemporary colloquial Macedonian. The analysis shows that there are two syntactic-semantic varieties of the same construction: an inflected one, with a deontic meaning, and a non-inflected one, with deontic and epistemic meaning.

The focus of the article is the definition of the semantic properties of the uninflected *ima da*-construction. Factors which affect the meanings of this construction are discussed in comparison with the inflected one, and the functional scope of each of them is determined. The authors offer a theoretical explanation of the reasons for the polysemy of the modal *ima* in Macedonian applying the theory of grammaticalization. They suggest that the development of the modal *ima da*-constructions is a result of reanalysis of the possessive and existential *ima* in combination with the *da*-construction. It is supposed that the parallel grammaticalization of the two sources resulted in deontic and epistemic *ima*.

Key words: modal verbs, deontic modality, epistemic modality, epistemic necessity, future certainty, grammaticalization, possessive, existential, directive speech acts.

1. Излагање на проблемот и претходни истражувања

Покрај основните модални глаголи *може*, *мора* и *треба*, глаголот *има* во македонскиот јазик развиил модални значења во одредени синтаксички контексти. Таквиот контекст е субјунктивната *да*-реченица со која *има* формира еден вид состав за којшто го користиме терминот *има да*-конструкција. Претпоставуваме дека во конструкциите со ослабнато основно значење *има* покажува тенденција да се врзува со *да* во функција на модален глагол. Во македонскиот јазик постојат две модални конструкции со глаголот *има* кои се разликуваат на формално и на семантичко ниво. Заради економичност на изразот понатаму ќе ги нарекуваме тие конструкции ‘менливи’ и ‘неменливи’¹. Во менливите *има да*-конструкции глаголот *има* ги носи категоријалните експоненти на лице и број (*имам/имаш/има нешто да напишам/напишеш/напиши итн.*), додека во неменливите конструкции *има* ги нема личните флексии (*има да дојдам/дојдеш/дојде...*). И двете форми се почести во разговорниот јазик отколку во пишаниот и затоа се поретко обработувани. Менливите *има да*-конструкции ги разледувавме детално во претходната статија (Бужаровска и Митковска 2011), во која ги анализираме фазите на граматикализација. Во овој труд сакаме да ја проширимеме анализата на неменливите *има да*-конструкции. Ќе ги споредиме двете конструкции за да ги утврдиме разликите и сличностите во

¹ Терминот ‘менливи/неменливи’ поточно ја изразува суштината на овие конструкции отколку ‘лични/безлични’, кој понекојпат се користи во македонската лингвистика.

нивната семантика зависно од нивото на граматикализација. Тоа може да ни помогне да изведеме заклучоци за функционалната зона на двете модални конструкции, со посебен акцент на неменливиите.

Авторите што се занимавале со оваа тематика ја истакнуваат полисемијата на *има*. Чашуле (1989) зборува за модален глагол *има*, па така неменливиите и менливиите *има да*-конструкции претставуваат варијанти на употребата на овој модален глагол. Тој повеќе се задржува на неменливиите конструкции и забележува дека нивното значење зависи од лицето. Така во прво (и трето) лице неменливото *има* придржено со *да*-реченица изразува футурен модалитет со импликација на поголема увереност дека дејството ќе се изврши (често и покрај неповолни околности или со нијанса на закана). Во второ и трето лице *има* „искажува наложување, дебитативност поставена од зборувачот кој не е извршител“ (Чашуле 1989: 112). Тука *има* се преклопува со значењето на глаголите *мора* и *треба*, но за разлика од нив изразува поголема увереност на говорителот дека дејството ќе се изврши. Според авторот, менливатата форма искажува поблага дебитативност, но не се објаснува на што се должи тоа.

Тополињска (2000) ги разгледува и двата формални типа: менливи и неменливи *има да*-конструкции. Менливиите се градат со транзитивни глаголи во *да*-реченицата и во нив глаголот *има* истовремено поседува карактеристики на автосемантички и на синсемантички глагол. Таа смета дека на дијахрониски план менливиите се развиле во неменливиите заради ширењето на конструкцијата на нетранзитивни глаголи.

Од нашата анализа на менливиите *има да*-конструкции (Бужаровска и Митковска 2011) произлезе дека во современиот македонски јазик постојат три типа вакви конструкции со специфични синтаксички и семантички особини. Секој тип конструкцији одразува посебна фаза на граматикализација и во секоја наредна фаза постепено ослабува посесивното значење на *има*, но не исчезнува сосема во крајната фаза што сведочи за нивна непотполна граматикализација.

Граматикализацијата ја сфаќаме како дијахрониски процес на лингвистички промени во кој од лексички зборови настануваат граматички зборови или од помалку граматички елементи настануваат повеќе граматички елементи (Hopper/Traugott 1993, Heine 1993, Lehmann 2002). Таа промена се одликува со постапност и регуларност: извornата лексема или конструкција ја менува својата семантика и синтакса преку постепено зголемување на грама-

тичкото значење и намалување на лексичкото и на тој начин промените ги одразуваат фазите во процесот на граматикализацијата. Од друга страна, граматикализацијата може да се набљудува и од синхрониски аспект, „главно како синтаксички, дискурсно-прагматички феномен, кој се испитува од гледна точка на испреплетените варијанти на употреба во јазикот“ (Hopper/Traugott 1993: 2).

Сметаме дека појавата на модални значења во глаголот *има* е пример за граматикализација на еден полнозначен глагол кој во комбинација со *да*-конструкцијата претрпел семантичка промена која довела до создавање на модален глагол *има*. Како и сите други модални глаголи тој се врзува со *да*-конструкција. Регуларноста во оваа семантичко-синтаксичка промена подразбира постоење на неколку, обично три фази во промената на изворниот елемент: појдовна, преодна и финална при што секоја од нив се карактеризира со одредени процеси (Heine 1993: 53). Така во првата фаза се одвива семантичка генерализација, во втората семантичко-синтаксичка реанализа, додека во третата настанува рекатегоризација на целата конструкција. Тогаш продуктот на граматикализацијата ги губи своите морфосинтаксички особини и станува член на друга функционална категорија.² Имајќи го тоа предвид, може да претпоставиме дека конструкциите со глаголот *има* и *да*-реченицата во современиот македонски јазик кои покажуваат различни степени на фузиионираност меѓу двата конститутивни елемента се одраз на различните фази на граматикализација на *има*. Преку нив може да се дојде до некои заклучоци, како во врска со развојниот процес така и за природата на значењата на постоечките конструкции.

Како и во другите јазици така и во македонскиот граматикализацијата на *има* е поттикната од непосредната близина на нефинитна субјективна реченица (Brinton 1991). Синтаксичката комбинација на *има* со *да*-реченица (изофункционална со инфинитивот) послужила како причина за промената на *има* од посесивно во модално значење. Затоа не можеме да зборуваме за промената на глаголот *има* изолирано туку за целата конструкција. Формално *има да*-конструкцијата се состои од две компоненти: глаголот *има* и *да*-реченица. Секоја компонента како и самата конструкција има своја семантика. Во македонскиот јазик аналитичната *да*-

² Рекатегоризација на една граматикализирана конструкција може да биде пропратена со синтаксичка кохезија и фонетска редукција на нејзините конституенти (Heine/ Kuteva 2006: 43).

конструкција, како замена за старословенскиот инфинитив, главно се однесува на нефактивни дејства со идна проекција во кои се изразува нечиј субјективен став (Тополињска 1995: 138-142).

Глаголот *има* во македонскиот јазик се користи во две значења кои се и формално разграничени: менливата форма изразува предикатска посесивност во широка смисла, додека неменливата изразува егзистенција. Според Бенвинист (Benvinist 1975: 151) *има* е псевдотранзитивен глагол: не искажува процес и не постои релација на преодност меѓу субјектот и објектот.³ Под терминот ‘широка посесивност’ подразбираме дека објектот на поседување (посесум) посочува не само на предметни референти (*има кола*), туку и на лица (*има сесири*) и апстрактни поими (*има храброст*). Со врзување на *има* со нематеријални референти избледува значењето на поседување што доведува до т.н. генерализација или десемантизација на посесивното значење на *има*.⁴

За настанувањето на егзистенцијалното значење на *има* не успеавме да најдеме конкретни податоци во предметната литература. Се претпоставува дека тоа се развило од посесивното *има* со непersonален локативен посесор заради преосмислување на посесивната релација во егзистенцијална (*Собајта има голем прозор* > *Во собајта има голем прозор*). Асенова (2002: 216) го цитира Г. Р. Салта, кој смета дека таа особеност има корени во латинскиот јазик (*potet, habet, velet*). Ciconte (2011) смета дека во итало-романскиот во делата на Петрониус во 1 век од н.е. посесивните конструкции со *habere* во Зл. единина може да се интерпретираат како егзистенцијални. Во македонскиот јазик, оваа појава најверојатно е стара, но немаме податоци од кога потекнува. Од изворите се гледа дека во XVIII и XIX век таа употреба била воспоставена: сп. пример (3) од „Слово за празниците“ од Кирил Пејчиновиќ (*Озледало* 1816).

(1) И други речови таквија *имај* у молитва а таа молитва га *имај* у мал требник на лист 278. (Конески 1986: 82)

³Givon (1984: 103) истакнува дека *habere* историски потекнува од активни глаголи со значење ‘да се делува за да се поседува нешто’ (како *зема, граба*, и сл), но постепено активното значење се изгубило и останала импликацијата на резултатот на тоа дејство, односно поседување. Исто така Скок (Skok 1971: 716) наведува дека семантичкиот развој на *habere* одговара на примитивниот менталитет: да се има нешто се однесува на предмет што се држи во рака или што е одземен во битка.

⁴ И лат. *habeo*, и гр. *echein* од најстарите употреби се среќаваат со значење *има во себе* во нетранзитивна употреба (*habere dolorem, kakos echein* – да се чувствуваш лошо) и дури да се однесуваат на некој предмет (*varos echein* – нешто има тежина/тежи) (Benvinist 1975: 155).

2. Цели и методи на истражување

Во оваа статија ги разгледуваме можните врски меѓу менливите и неменливите *има да*-конструкции со цел да утврдиме дали и двете конструкции имаат паралелен развој и дали достигнале ист степен на граматикализација. Се поставува прашање дали неменливите *има да*-конструкции се карактеризираат со истите семантички и синтаксички својства кои ги одразуваат фазите на граматикализација и во каква релација се нивните модални значења кои се употребуваат во современиот македонски јазик. За да ја докажеме главната цел во нашата анализа на *има да*-конструкциите треба да одговориме на следните прашања:

- а) Дали кај неменливите *има да*-конструкции постојат истите паралелни типови како кај менливите?
- б) Кои семантички и синтаксички особини се карактеристични за секој поттип на неменливите *има да*-конструкции во споредба со менливите?
- в) Дали и двете конструкции покажуваат ист степен на граматикализација (а со тоа и степен на поврзаност меѓу глаголот *има* и *да*-конструкцијата)?

За таа цел спроведовме анализа на преку 400 примери на *има да*-конструкции што ги собравме од весници, списанија, интернет блогови и усна комуникација.⁵ Примерите ги поделивме на две формални класи, менливи и неменливи и потоа спроведовме семантичка класификација во рамките на секоја класа. Најдовме дека во секоја класа постојат повеќе поттипови со посебни синтаксичко-семантички особини. Тоа ни даде основа да ја поставиме појдовната хипотеза дека и менливите и неменливите *има да*-конструкции во секој поттип се продукт на различен степен на граматикализација. Анализата се базира на теориските поставки на функционалната лингвистика (Bybee et al. 1994) и теоријата на граматикализација (Heine 1993, Hopper/Traugott 1993, Lehmann 2002).

Во анализата на *има да*-конструкциите ја користиме традиционалната класификација која разликува два вида модалност: деонтичка и епистемична (Lyons 1977: 452).⁶ Првата ги опфаќа

⁵ Примерите што ги користиме во оваа статија за илустрација на теоретските согледувања се базираат на засведочените примери од спомнатите извори, но сметаме дека не е потребно да се наведуваат поради заштеда на простор.

⁶ Постојат повеќе класификации на модалноста покрај традиционалната дихотомна поделба на деонтичка и епистемична модалност, кои се базираат на категориите нужност и можност. Некои автори разликуваат епистемична и не-епистемична, а

јазичните средства со кои се изразува обврска или можност за дејство, додека втората го изразува ставот или вербата на говорителот во кажаното (Palmer 1998: 96). Двата вида модалност се засновани врз логичките релации на нужност (задолжителност) и можност. Нивната заемна поврзаност се гледа при негација: она што не е можно е задолжително, а она што не е задолжително е можно (Palmer 1998: 58). Ова е во согласност со тврдењата изложени во книгата на Ван дер Аувера и Плунгиан (van der Auwera / Plungian (1998). Тие предлагаат „терминот ‘модалност’ да се употребува за оние семантички домени кои ги вклучуваат можноста (possibility) и нужноста (necessity) како парадигматски варијанти, ...“ (ibid.: 80). Во доменот на ‘деонтичката модалност’ таа дихотомија се рефлектира во опозицијата ‘дозвола’ наспрема ‘обврска’, а во доменот на ‘епистемичната модалност’ несигурноста се интерпретира како ‘епистемична можност’ (epistemic possibility), а „[с]игурност и висок степен на веројатност доведуваат до ‘епистемична нужност’ (epistemic necessity)“ (ibid.: 81). На пр. во (2) модалниот глагол *мора* изразува деонтичка нужност, а *може* деонтичка можност, додека во (3) *мора* изразува епистемична нужност, а *може* епистемична можност.

(2) Петар е директор и *мора/може* да одговори на пораката.

(3) Не се јавија пак од агенцијата, Петар *мора/може* да одговорил на пораката.

3. Фази на граматикализација

Современата ситуација во македонскиот јазик дава основа да се претпостави дека менливите и неменливите *има да*-конструкции имаат паралелни патишта на граматикализација. Поради различните значења на конструкциите со менливиот и неменливиот глагол *има*, може да се претпостави дека тие имаат различно потекло:

- а) менливите *има да*-конструкции се поврзани со посесивното значење на *habere*,
- б) неменливите *има да*-конструкции се поврзани со егзистенцијалното значење на *habere*.

во скlop на втората деонтичка и динамична (за способност); кај Биби (Bybee et al. 1994) втората поделба приближно одговара на ориентирана спрема говорителот и ориентирана спрема агенсот со тоа што и двете стојат наспроти епистемичната. Исто така постои трипартична поделба во која динамичката модалност е посебна од деонтичката (Palmer 1998). Треба да се истакне дека одредени деонтички значења, на пр. директиви влегуваат и во модалноста на дискурсот (Portner 2009) каде модалните искази вршат различни функции како говорни чинови на наредба, закана, молба, и сл.

Во разгледувањето на менливите *има да*-конструкции издвоивме три степена на граматикализација на *има*. Нив подетално ги разгледавме во горенаведената статија (Бужаровска и Митковска 2011). Фокусот на сегашната анализа се неменливите конструкции чии својства ќе ги откриеме и преку споредбата со менливите. Анализата покажа дека кај неменливите се издвојуват истите степени на граматикализација. Подолу прво даваме кус контрастивен преглед на семантичката промена на *има* кај менливите и неменливите по што следи семантичко-синтаксички опис на секоја фаза.

Во првата фаза глаголот *има* е автосемантички предикат на поседување/егзистенција, а *да*-реченицата го модификува објектот на поседување/егзистенција. Но, како што покажува примерот (4), во конструкцијата се чувствуваат модалните значења на можност и идност заради бенефактивно-целната семантика на *да*-реченицата.

- (4) а. Имам деца да ме гледаат.
- б. Има ли држава да му помогне на градот?

Во втората фаза глаголот *има* го задржува своето оригинално значење: поседување (5а) или егзистенција (5б) на нешто, но модалните импликации на обврска и можност се засилуваат.

- (5) а. Имам деца да гледам.
- б. Има кој да му помогне на градот.

Во третата фаза глаголот *има* покажува јасно изразено модално значење на обврска кај менливите (6а) и на дебитативност (силна обврска од говорителот) кај неменливите (6б). Изворното значење на поседување во некои случаи може да се чувствува, но егзистенцијалното значење сосема се губи.

- (6) а. Имам да гледам деца.
- б. Премиерот: Има да му помогнете на градот.

Во дискусијата што следи подлабоко ги разработуваме фазите на граматикализација за да ги споредиме значењата на менливите и неменливите *има да*-конструкции.⁷

3.1. Прва фаза

Во првата фаза менливите конструкции ја задржуваат посесивната релација: субјектот поседува некој предмет кој учествува во идно или генерично дејство корисно за субјектот.

⁷ Види Бринтон (Brinton 1991) за развојот на модалниот глагол *have to* во английскиот јазик кој поминува низ слични фази.

Таквото манипулирање со предметот на поседување, кодирано со *да*-реченица, имплицира бенефактивност за учесникот во дејството (7). Слична релација владее и кај неменливите конструкции (8) со таа разлика што егзистенцијалното *има* нема субјект, па така бенефактивноста се однесува на субјектот на *да*-реченицата. Бидејќи објектот на поседување (пример 7) односно егзистирање (пример 8) истовремено учествува во идно-ориентираниот настан, а идноста во себе содржи импликации на можност, обврска и желба кај глаголот *има*, во различни контексти се создаваат зачетоците на модални значења.

(7) Имам сестра_i \emptyset_i да ми помага.⁸

(8) Има доволно млеко_i да извезуваме \emptyset_i .

Изворната конструкција од која почнал развојот кон модалното *има* се одликува со следниот збороред (9), во кој ИС во позиција на ДО (директен објект) на *има* содржи *да*-реченица што ја модификува конститутивната именка (на пр. во (7), *да ми йомаѓа* ја модификува именката *сестра*, а ИС *сестра да ми йомаѓа* е ДО на *има*).

(9) [*има* + ДО (И + *да*-реченица)]

Настанува семантичко-сintаксички јазол на предикацијата со *има* и *да*-реченицата што подоцна резултира во нивна интеграција. Тоа се одвива преку заеднички партиципант на двете предикации, кој учествува и во посесивната/егзистенцијалната релација и во настанот изразен во *да*-реченицата. Постоењето на заедничкиот партиципант на *има* и идно-ориентираниот настан се рефлектира во кореферентни врски на реченично ниво. Тие врски се јавуваат во три разновидности во менливата конструкција: (а) обично меѓу ДО на *има* и субјектот на *да*-реченицата како во (7) погоре, (б) меѓу субјектите на *има* и на *да*-реченицата (10), и (в) меѓу ДО на *има* и ДО на *да*-реченицата (11).

(10) Имам_i доволно гласови \emptyset_i да победам_j.

(11) Имам земја_i да ја_j обработуваш \emptyset_i .

Заради отсуство на субјект во егзистенцијалното *има* неменливата конструкција го има само последниот тип на кореферентност (пример 8 погоре). Тука кореферентноста е директна (*млеко* е ДО), но, како и кај менливите, постои и „индиректна“ кореферентност, како во (12) кога постоечкиот

⁸ Индексите $(_i / _j)$ означуваат дека постои кореферентност меѓу аргументите означени со ист индекс. Ако тие аргументи не се реализирани површински се означуваат со \emptyset .

предмет (*гласови*) не е главен партисипант тука адјункт (на пр. инструмент) во нефактивното дејство на *да-реченицата*. Иако не е површински реализиран тој се наоѓа во позиција на предлошки објект (*да ѝ победам со тие гласови*).

(12) Има доволно гласови \emptyset_i да победам (со \emptyset_i).

3.2. Втора фаза

Во втората фаза *има да*-конструкциите се преодни меѓу посесивните/ егзистенцијалните и крајните модални конструкции. Изворното значење е генерализирано: субјектот на *има* не поседува предмет туку тој е во релација со настан преку кој тој предмет ќе се реализира, т.н. фактитивен објект (пример 13). Се работи за семантичко-сintаксичка реанализа на *да-реченицата* која сега може да се сфати и како втор аргумент на *има*. Кај егзистенцијалното *има* (пример 14) појасно се гледа дека вториот аргумент е настан, а не само предмет во тој настан. Изворните значења на *има* ослабнуваат, а модалните значења на веројатност, желба или обврска се засилуваат.

(13) Имам уште некои работи да завршам.

(14) Има уште нешто да се направи.

Збороредот во овие конструкции е како во фаза 1, но сintаксичките релации се менуваат, што е прикажано во (15). Оваа сintаксичка реанализа настанува поради двосмисленоста во однос на припадноста на поседуваниот/постоечкиот објект: не е јасно дали тој учествува во релацијата со *има* или во настанот изразен со *да-реченицата*, односно, дали е ДО на *има* или на глаголот во *да-реченицата*. Ваквата сintаксичка неопределеност е резултат на можноста за варирање на комуникативниот фокус: дали говорителот го истакнува поседуваниот/постоечкиот објект или настанот во кој тој ќе учествува.

(15) *има* + [ДО + да-реч]

Во фаза 2, поради стеснувањето на сintаксичката варијабилност доаѓа до конкретизирање на референцијалните врски. Кај менливатите конструкции мора да има два заеднички партисипанта на *има* и нефактивниот настан, што се рефлектира со две определени кореферентни врски: меѓу ДО на *има* и ДО на *да-реченицата* и меѓу субјектот на *има* и субјектот на *да-реченицата* (пример 16).

(16) Имаш_i неколку работи_j да купиш_i од аптеката \emptyset_j .

Неменливатите конструкции имаат една кореферентна врска: меѓу ДО на *има* и ДО на *да-реченицата* (17). Кај рефлексивните

глаголи кореферентноста е меѓу ДО на *има* и субјектот на *да*-реченицата, кој е всушност семантички објект (18).

- (17) Има уште натпревари_i да играат Ø_i.
- (18) Има долг пат_i Ø_i да се изоди.

Поголемата референцијална интеграција предизвикува потесно врзување на двете предикации и разнишување на границата меѓу нив.⁹ Меѓутоа не можеме да зборуваме за фузија на *има со да*-реченицата бидејќи меѓу нив се наоѓа објектот на подредениот глагол.

Погоре спомнавме дека во фаза 2 се засилуваат модалните значења паралелно со зачувувањето на изворното значење на *има*. Типот на модалното значење зависи од семантиката на глаголот и контекстот во кој тој се наоѓа (види Бужаровска/Митковска 2011), додека интензитетот на модалното значење варира и зависи од следните фактори: семантиката на именката во ДО и типот на настанот кодиран со *да*-реченицата. Така, модалното значење е посилно ако (а) предметот во позиција на ДО е фактитивен, односно, „креиран“ во текот на дејството на *да*-реченицата, и (б) ако се потенцира неопределеноста на референтот на ДО. Тоа се изразува со неопределена заменка или именка (во позиција на ДО) со општо, категоријално значење: *некој, нешто, некои работи* или ако именката е модификувана со неопределени квантifikатори: *пovеќе, многу, доволно*. Примерите (19) и (20) се типични за втората фаза, во која се насетува процесот на трансформација на конструкцијата од посесивна/егзистенцијална во модална.

(19) Им давов упатства, ... и се извинив дека ***имам некаква работи да завршам***.

(20) Македонија ***има уште многу да учи*** за општествената одговорност.

Семантиката на *да*-реченица исто така влијае врз интензитетот на модалното значење. Тоа повеќе доаѓа до израз со глаголи на зборување (*вели, кажува, соопштува*) и предикати на добивка (*добива, купува, најмува*). Ова е особено истакнато кај менливатите конструкции (21).

⁹ Според Гивон (Givon 1984: 526) „референцијална интеграција/кохезија“ меѓу главната реченица и нејзиното дополнение настанува кога двете предикации делат заеднички елемент(и). Таквата кохезија го одразува степенот на интеграција на двата настани во еден.

(21) Џаци, јави ми се, **имам** многу важно нешто да ти сооѓашам.

3.3. Трећа фаза

Во третата фаза на граматикализацијата *има* станува модален глагол. Релацијата на посесивност кај *има* во комбинација со нефактивен настан предизвикува семантичка реанализа: субјектот „поседува“ некоја обврска изразена со идниот настан во *да*-реченицата. Во неменливите конструкции постои некоја обврска/нужност изразена со *да*-реченица која говорителот ја налага, обично врз субјектот на главниот глагол, кој се реанализира како субјект на модалната *има да*-конструкција.

Збороредот во двете конструкции се разликува од збороредот во фаза 2: *да*-реченицата непосредно следи по *има* и со глаголот од *да*-реченицата образува глаголска група (22) која се однесува на еден настан/релација не на два. Настанува врзување меѓу двата глагола бидејќи *има* ја губи семантичката, а со тоа и синтаксичката самостојност. Степенот на граматикализација се одразува на транзитивноста на главниот глагол: во повеќе граматикализирани структури ограничувањето за употреба на непреодните глаголи се намалува (пример 25, 26 и 27 подолу). Кај преодните глаголи тој може да стои по главниот глагол, на почетокот пред *има* (23) или да не се реализира.

(22) *има* + *да*-реч + (ДО)

(23) *Семинарска имам да пишувам. / Живи луѓе има да јадеме*
после тоа.

Во фаза 3 кај менливите конструкции динамиката на овие промени е присутна во современиот јазик: во цела една низа на преодни примери деонтичките значења на *има* се засилуваат така што се забележува доследност во семантичката промена. Се стабилизира значењето дека субјектот „поседува“ некоја обврска (во вид на иден или генеричен настан) наложена од надворешни околности (24). Иако значењето на обврска преовладува се јавуваат и други деонтички значења: можност и волиција, кои се често испреплетени (25).

(24) Имам да изработам семинарска. (треба)

(25) *Имам да изјавам дека* нејќам више во моето опкружување тинејџери. (сакам, можам, треба)

Сметаме дека граматикализацијата во менливото *има* не е потполна бидејќи во глаголот се чувствуваат трагите од посесивното

значење и употребата со непреодни глаголи во *да*-реченицата сè уште е многу ограничена (обично само со глаголот *оди*, пример 26). Почекто менливото *има* се среќава со преодни глаголи, но со нереализиран ДО, или со рефлексивен глагол; со еден збор со транзитивни глаголи во интранзитивна матрица (27).

(26) Треба порано да си легнам, *имам да одам* на пат утре.

(27) Сè уште *имам да ќишувам* за Џон Смит. (импликуван ДО)

Сосема различна слика на семантичка деривација се пројавува кај неменливите конструкции во фаза 3. Ако сметаме дека и двете конструкции имале паралелна и симетрична деривација би требало да се очекува иста таква постапност на семантичката промена и кај неменливите конструкции. Но во фаза 3 тие остро го менуваат своето однесување. Во глаголот *има* не се чувствува егзистенцијалното значење, туку се јавуваат различни нијанси на модалност кои се разграничуваат во два типа: деонтички и епистемични. Во следното поглавје ќе ги разгледаме подетално значењата на неменливите *има да*-конструкции во фаза 3.

4. Семантиката на неменливите *има да*-конструкции

Прегледот на значењата во третата фаза на граматикализација покажува дека неменливите конструкции имаат поширок функционален опсег. Овде ќе ја разгледаме подетално нивната семантика. Типот на модалноста зависи од лицето, односно, за секое значење прототипот е поврзан со определено лице:

(а) Во 1 лице *има да*-конструкцијата изразува решеност на говорителот да го изврши дејството во *да* реченицата.

(28) Има да го купам фустанот *їа што сака нека биде.*

(б) Во 2 лице конструкцијата изразува дебитативност, односно обврска силно наложена од говорителот. Тоа се потврдува и од компатибилноста на конструкцијата со изрази кои ја засилуваат категоричноста на наредбата (*и оро ќе иѓраш, и точка*).

(29) Има да го изедеш спанаќот *и оро ќе иѓраш.*

(30) Има да седиш мирно *и точка.*

Исто така во конструкцијата со 2 лице се јавуваат и зачетоците на епистемично значење или преодни значења меѓу деонтичка и епистемична модалност. *Има* изразува убеденост на говорителот во извршување на некоја обврска наложена од надворешни околности. Значи деонтичкиот извор не е говорителот, туку некоја општествена обврска чие извршување го предвидува

говорителот и покрај тоа што е спротивно на желбата на субјектот. Всушност, говорителот го убедува субјектот во неминовноста во идната обврска.

(31) И да немаш телевизија има да плаќаш такса.

(в) Во 3 лице прототипното значење на *има* е епистемична модалност (32а): врз основа на некои сознанија говорителот е силно убеден во остварувањето на некој иден настан. Покрај тоа може да се изрази и прекажана обврска со околности како деонтички извор: во (32б) говорителот изразува цврста убеденост дека субјектот ќе исполнi некоја наложена обврска (како во 2 лице). И во двета случаја може да се каже дека *има* содржи компонента на ‘идна сигурност’, што исто така претставува еден тип на епистемична модалност (Bybee et al. 1994: 247-248).¹⁰

(32) а. (Многу ќе се изненадат кога ќе го слушнат тоа.) **Има да** се фрапираат.

б. Секој има да плаќа за телевизија.

Кога субјектот на *има* го проширува својот референцијален опсег и посочува на неживи референти (33), граматикализацијата на *има* продолжува во фаза 4 и конструкцијата *има да+гл.* изразува ‘идна сигурност’ без деонтички нијанси.

(33) На оваа горештина *барака* има да гори како слама.

Од горниот приказ може да се извлече следниот заклучок. Конструкциите со неменливото *има* се јавуваат со две главни значења: (а) деонтичко со две прототипни pragматички разновидности зависно од лицето (а) ‘комисивното’ во 1 лице и ‘дебитативното’ во 2 лице; и (б) епистемично значење, чиј прототип е употребата во 3 лице.

Прототипните значења на неменливите конструкции се прошируваат и на другите лица. Во 1 и 2 лице покрај деонтичкото се јавува и епистемично значење (34).

(34) Далеку е морето. *Има да* *таткуваме/таткуваше* цел ден.

Во 3 лице со некои динамични глаголи прототипното епистемично значење содржи извесна деонтичка компонента. Така,

¹⁰ Според Биби (Bybee et al. 1994: 247-248), конструкциите кои покрај тоа што изразуваат претскажување на идни дејства во себе содржат и индикација за тоа колку е говорителот убеден дека дејството ќе се случи, претставуваат експоненти на епистемична модалност. Тие забележуваат во нивниот корпус постоење на конструкции за изразување на future certainty (идна сигурност) и future possibility (идна можност).

реченицата (35a) има две значења: ‘тврдам дека тој ќе дојде бидејќи му наредив’ и ‘тврдам дека тој ќе дојде бидејќи го знам неговиот карактер’. Со вметнување на одредени лексички средства се разјаснува двосмиленоста: епистемичниот прилог *сигурно* (35б) сигнализира епистемична интерпретација, додека изразот *или ќе види* (35в) означува деонтичка употреба на *има да*-конструкцијата во говорниот чин на закана. Во говорот интонацијата го разјаснува значењето.

- (35) а. Тој има да дојде.
- б. Тој *сигурно* има да дојде.
- в. Има да дојде *или ќе види*...

За да ги прецизирате значењата на неменливиот модален глагол *има* и да го определиме неговото место во системот на модалните глаголи во македонскиот јазик ќе разгледаме во каква релација се неговите значења со значењата на близките модални глаголи и маркери.

Во својата **деонтичка** употреба најблиските синоними на неменливото *има* се *мора* и *треба*. Неменливата *има* конструкција во примерот (36) се интерпретира како директив со нијанса на претскажување: говорителот го тера субјектот да направи нешто (бидејќи така сака) и е сигурен дека тоа ќе се случи.

- (36) Јован има да го напише извештајот.

Замената на *има* со *треба* и делумно со *мора* (37) ја дава следната интерпретација: говорителот мисли дека идната активност е обврска на Јован, но не знае дали тој ќе ја исполни.

(37) Јован треба/?мора да го напише извештајот, *ама не знам дали ќе го напиши*.

Но за разлика од *треба* и *мора* неменливото *има* во деонтичка употреба содржи епистемично значење на убеденост на говорителот во извршување на наложеното дејство. Поради тоа, извршувањето на дејството не може да се става под прашање, како што се гледа од примерот (38).

(38) Јован има да го напише извештајот (**ама не знам дали ќе го напиши*).

Во другите лица кај *има* исто така се јавува дополнителна прагматичка нијанса: во 1 лице решеност, а во 2 лице закана (сп. примери 28, 29 и 30 погоре). Интензитетот на тие нијанси е помал во *мора* и уште помал во *треба*. Во (28а) и (29а) модалниот глагол *треба* дозволува неисполнување на дејството, а кај *мора* тоа е

делумно можно. Кога задолжителноста се изразува со *има* не може во никој случај да се изрази сомневање (28б) или да се дозволи неизвршување (29б), бидејќи тоа е сосема во спротивност со значењето на неменливиот модален глагол *има* кој во себе има вградено значење на ‘идна сигурност’ (Bybee et al. 1994: 248).

(28) а. Треба/??Морам да го купам фустанот, *ама не знам дали ќе можам.*

б. *Има да го купам фустанот, *ама не знам дали ќе можам.*

(29) а. Треба/??Мораш да го изедеш спанаќот, *ама ако ти е лошо немој.*

б. *Има да го изедеш спанаќот, *ама ако ти е лошо немој.*

Оваа споредба покажува дека во своите деонтички значења глаголите *треба, мора и има* изразуваат градација на степенот на интензитет на наметнување на волјата на говорителот. Со тоа неменливиот модален глагол *има* се вклопува во системот на деонтичките модални глаголи.

Во **епистемичната** употреба говорителот уверено го претсказжува идниот настан потпирајќи се на објективни докази (пример 39). Маркерот *ќе* исто така претсказжува идно дејство, но епистемичното *има* за разлика од *ќе* содржи нијанса на задолжителност, т.н. ‘епистемична нужност’ (van der Auwera & Plungian 1998). Конструкциите со *ќе* изразуваат неутрално предвидување на идни настани, додека *има* носи епистемично значење со компонента на ‘идна сигурност’, чиј ефект треба да се пренесе и на соворникот.

(39) Јован има да го напише извештајот *бидејќи е исполнетен рабочник.*

Силата на категоричноста на предвидувањето потекнува од високиот степен на убеденост на говорителот во неизбежноста на идниот настан. Тука говорителот не допушта никаква можност дека настанот нема да се реализира што значи дека неменливото *има* не содржи семантичка компонента на она што Палмер (Palmer 1998: 101) го нарекува ‘кондиционалност’. Тоа свойство се проверува со семантичка компатибилност со епистемичниот прилог *веројатно*, кој се употребува со *ќе*-конструкциите, но не со *има* (40). Со тоа се потврдува дека *има да*-конструкцијата не остава место за сомневање во извршувањето на дејството, односно изразува сигурност на говорителот во неизбежноста на некој настан.

(40) а. Тој веројатно ќе дојде.

б. *Тој веројатно има да дојде.

Како што укажавме порано, сигурноста спаѓа во епистемична модалност (Bybee et al. 1994: 248; van der Auwera/Plungian 1998: 68). Претходното искуство и знаење за логичкиот развој на работите го „тераат“ говорителот да го претскаже настанот во *да*-реченицата, односно под притисокот на доказите во сегашноста говорителот изнесува категорично тврдење за некој иден настан, кој може да се однесува на сите лица (41). Со други зборови, говорителот мисли дека постои епистемична нужност да се случи настанот.

(41) *Со тааков таленӣ има да станам/станеш/стане голем писател.*

Од горната анализа можеме да заклучиме дека во сите лица неменливите *има да*-конструкции изразуваат сложено значење: во 1 л. означуваат решеност и намера која имплицира идност (42), во 2 л. покрај дебитативност изразуваат убеденост во идното извршување со нијанса на закана (43), во 3 л. значењето на убеденост во реализацијата на настанот со силна емотивна обоеност (44). Значи, значењето на ‘идна сигурност’ во неменливите конструкции се рефлектира во сите лица што докажува дека тоа не е контекстуална варијанта туку посебно значење вградено во неменливиот модален глагол *има*.

(42) Има да го испратам писмото (имам цврста намера и ќе го направам тоа).

(43) Има да го испратиш писмото (ти наредувам и сигурен сум дека ќе го направиш тоа, бидејќи во спротивно ќе ги сносиш последиците).

(44) Има да го испрати писмото (сигурен сум дека ќе го направи тоа, бидејќи знам дека е одговорен).

Покрај тоа, со неменливата конструкција може да се предвидат и настани во кои субјектот не е лице. Во оваа употреба повеќе доаѓа до израз футурното значење што дава основа да се смета дека граматикализацијата на неменливата конструкција стигнала во фаза 4. Таквото *има* е многу близку до идното ќе бидејќи во него отсуствува емотивната нијанса, но се разликува од ќе по степенот на убеденост на говорителот: со ќе се изразува неутрална изјава, а со *има* говорителот импликува дека има многу сигурна основа за она што го тврди (сп. 45 и 46).

(45) Има да врне утре. / Летото има да биде жешко.

(46) Ќе врне утре. / Летото ќе биде жешко.

Можеме да претпоставиме дека неменливите конструкции претреле потполна граматикализација што довела до загуба на

егзистенцијалното значење на *има* и појава на епистемично значење кое се разликува од идното *ќе* по нивото на сигурност и по екпресивност. Разликата се потврдува со можноста на неменливото *има* да се среќава со експонент за идност (47).

(47) Па замислете собир со огромен број луѓе, сигурно *ќе има да се видат* многу интересни возила и да се организираат легални трки...

5. Семантичките разлики меѓу менливите и неменливите *има да*-конструкции

Типот на модалноста во фаза 3 во двете конструкции се разликува: кај менливите обврската е послаба и е наметната од околности како деонтички извор, така што говорителот не може да инсистира (48); кај неменливите обврската е посилна бидејќи потекнува од говорителот како деонтички извор кој силно се наметнува (49).

(48) Имаш да пишуваш домашно (*и точка).

(49) Има да пишуваш домашно (и точка).

Неменливата конструкција во деонтичка употреба поседува значење на намера и нужност што е причина за појавата на епистемичната сигурност. Менливите конструкции не подразбираат сигурна реализација на идниот настан и може да се негираат (50a), за разлика од неменливите кај кои, како што покажавме во 4. погоре, тоа не е можно (50b.).

(50) а. Имам да готвам ручек, но не ми се готви.

б. *Има да готвам ручек, но не ми се готви.

Значи, на семантички и прагматички план двете конструкции се разликуваат по два параметра:

-природата на деонтичкиот извор, односно од кого или што потекнува обврската; и

-доменот на употребата на *има да*-конструкцијата, односно дали таа се употребува во директивен говорен чин.

Од претходната дискусија произлезе дека менливите изразуваат деонтичко значење на обврска наложена од околностите (51), а неменливите две испреплетени значења: (а) деонтичка обврска наложена од говорителот (52), и (б) значење на предвидување со епистемична нужност (53).

(51) Да те потсетам, имаш да пишуваш семинарска.

(52) Има да пишуваш семинарска и точка.

(53) Тe знам што влечко си, има да ја пишуваш семинарската цела недела.

Според тоа, **првата** разлика меѓу нив се должи на природата на деонтичкиот извор: менливите имаат „внатрешен“ деонтички извор бидејќи субјектот чувствува обврска заради општествените околности или норми (затоа може да се каже *имам да работам* но не **имам да сијам*). Кај неменливите, обврската е „надворешна“ бидејќи доаѓа од говорителот (во 1 лице и агенсот и говорителот се однесуваат на ист референт).¹¹

Втората разлика меѓу конструкциите е од доменот на прагматиката. Неменливите претставуваат говорни чинови во кои говорителот го присилува субјектот да ја исполнi обврската зададена од него: директиви во 2 лице и комисиви во 1 лице (говорителот налага обврска врз самиот себе).¹² Менливите конструкции не изразуваат наредба: *Имаи да ѝишуваш домашно* е тврдење со кое се потсетува субјектот на обврската, додека *Има да ѝишуваш домашно* е наредба. Веројатно присуството на илокуциската сила (убедување) е причината што неменливите конструкции се одликуваат со посилно деонтичко значење.

Покрај овие две основни разлики конструкциите се разликуваат и по степенот на субјективност. Некои типови модалност се посубјективни бидејќи говорителот покажува поголема „инволвираност“ преку модалниот израз со кој го изразува својот личен став (Palmer 1998: 103). Неменливите се посубјективни заради нивната прагматичка функција во директивни говорни чинови.

Дали формалното разграничување на менливи и неменливи *има да*-конструкции во македонскиот јазик има семантичка мотивација? Мислиме дека да. Со оглед на тенденцијата во македонскиот јазик за потранспарентна и иконична структура (а со тоа елиминирање на двосмисленоста во некои конструкции) можно е двете значења на задолжителност да се разграничуваат и формално.

¹¹ Ако ја примениме класификацијата на Биби (Bybee et al. 1994: 178), тогаш менливите спаѓаат во „агенсни“ (agent-oriented) бидејќи изразуваат должност на субјектот на (идното) дејство, додека неменливите се ориентирани кон говорителот (speaker-oriented) бидејќи должноста доаѓа од говорителот. Kaj van der Auwera /Plungian (1998: 81) тие се наречени *participant-internal* и *participant-external*.

¹² Комисивите се сметаат како подгрупа на директивите. Повеќе за класификацијата на говорни чинови во асертиви, директиви, комисиви и декларативи (перформативи) види Сирл (Searle 1969).

6. Заклучни забелешки

Споредбата меѓу менливите и неменливите *има да*-конструкции во македонскиот јазик покажува дека и двете имаат слични семантички и синтаксички својства во појдовните фази 1 и 2. Меѓутоа, менливите конструкции се одликуваат со постепен премин меѓу фаза 2 и 3, додека во неменливите конструкции постои остра разлика во значењето, што сведочи за дивергенција во последната фаза. И типот на модалноста во фаза 3 во двете конструкции се разликува. Претпоставуваме дека постоењето на две основни семантичко-прагматички варијанти кај *има да*-конструкциите (обврска наложена од околностите наспрема обврска од говорителот) е резултат на потребата за нивно формално раграницување и симетрија меѓу значењето и формата на конструкциите. Тоа е предизвикано од различната прагматичка функција на овие конструкции во дискурсот: менливите претставуваат неутрални искази наспроти неменливите кои се употребуваат во говорни чинови (директиви, убедување).

Ако ја прифатиме претпоставката дека последната фаза што ја издвоивме претставува крајниот степен на граматикализација на *има да*-конструкциите во македонскиот јазик, тогаш двета типа конструкции се разликуваат и во тој однос: менливата не е наполно граматикализирана, поради присуството на посесивното значење и неопределеноста во голем број случаи меѓу фаза 2 и 3, додека неменливата е недвосмислено реанализирана во конструкција за деонтичка и епистемична нужност. Две компоненти кои се карактеристични и за двете функции се идност и категоричност (идна сигурност). Како дополнителни докази за потполна граматикализација може да послужат следните факти: (а) неменливата конструкција е многу честа во разговорниот јазик, (б) неограничено се употребува со непреодни глаголи, (в) изразува епистемична модалност со неперсонални субјекти.

Цитирана литература

- Асенова, Петя. 2002. Балканско езикознание. В. Търново: Фабер.
Конески, Блаже. 1986. „Јоаким Крчовски. Сказание за пресвјатија богородица“. *Македонскиот XIX век*. Скопје: Култура.
Бужаровска, Елени и Митковска, Лилјана. 2011. „Личните *има да*-конструкции во македонскиот јазик“. *Македонски јазик* LVII, 120-133.

- Тополињска, Зузана. 1995. *Македонскиите дијалекти во Егејска Македонија*. Синтакса. Том I МАНУ: Скопје.
- Тополињска, Зузана. 2000. *Полски – македонски. Граматичка конфронтација*. Том 3. Студии од морфосинтаксата. МАНУ: Скопје.
- Чашуле, Илија. 1989. „Модалните глаголи во македонскиот јазик“ *Прилози*, том 14/2. МАНУ: Скопје, 89-117.
- Benvinist, Emil. 1975. *Problemi Opšte lingvistike*. Beograd: Nolit.
- Brinton, Laurel J. 1991. „The origin and development of quasimodal *have to* in English“. A paper presented to the 10th International Conference on Historical Linguistics, Amsterdam 1991. <http://faculty.arts.ubc.ca/lbrinton/>
- Bybee, Joan, Revere Perkins & William Pagliuca. 1994. *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ciccone, Francesco Maria. 2011. „The emergence and the reanalysis of the existential proform: evidence from early Italo-Romance“ *Transactions of the Philological Society*, Vol.109/3, 284-306.
- Givón, Talmy. 1984. *Syntax: Functional Introduction*. Vol. II. Amsterdam: Benjamins.
- Heine, Bernd. 1993. *Auxiliaries*. Oxford: Oxford University Press.
- Heine, Bernd & Tania Kuteva. 2006. *The changing languages of Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Hopper Paul J. & Elizabeth C. Traugott. 1993. *Grammaticalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lehmann, Christian. 2002. *Thoughts on Grammaticalization*. Erfurt: Philosophische Fakultät Universität Erfurt
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Palmer, Frank R. 1998. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Portner, Paul. 2009. *Modality*. Oxford: Oxford University Press.
- Searle, John R. 1969. *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skok, Petar. 1971. *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb: JAZU.
- van der Auwera, Johan & Plungian, Vladimir. 1998. Modality's semantic map. *Linguistic Typology* 2. 79-124.

Марија Кусевска

ДИСКУРСНИОТ МАРКЕР *АМА*: ПРАГМАТИЧКА АНАЛИЗА НА НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО ГОВОРНИТЕ ЧИНОВИ НА НЕСОГЛАСУВАЊЕ

Апстракт: Предмет на ова истражување е употребата на адверсативниот дискурсен маркер *ама* во говорниот јазик при изразување несогласување. Најголем дел од говорните чинови на несогласување беа собрани на многуте состаноци на кои лично сум присуствуvala во различни институции во период од околу две години. Еден мал дел од нив беа земени од телевизиски интервјуа. Во ваквото опкружување, *ама* се разгледува како дискурсен маркер за изразување некаква спротивност или различност, за индексирање на искази на локално и на глобално ниво во дискурсот, и за засилување на несогласувањето, но и неговото поврзување со други дискурсни маркери и јазични средства за ублажување на исказот којшто *ама* го воведува.

Клучни зборови: дискурсни маркери, *ама*, говорни чинови, загрозување на лицето, засилување, ублажување.

Вовед

Дискурсните маркери имаат значајна улога во комуникацијата. Иако често се нарекуваат и „честички“, јас го одбрав терминот „маркери“, бидејќи првиот наведува на нешто мало, неважно и случајно, на прашинка којашто просто бара да биде отстранета. Но, тие сепак имаат важна улога во градењето на значењето, за тоа како говорителите го пренесуваат тоа значење и како соговорниците го разбираат.

Својата статија „Што се дискурсните маркери?“, Фрејзер (1999) ја започнува со следните зборови: „Дискурсните маркери се изрази како оние поцрнетите во следните секвенци:

- a. A: I like him. B: **So**, you think you'll ask him out then.
- b. John can't go. **And** Mary can't go either.
- c. Will you go? **Furthermore**, will you represent the class there?
- d. Sue left very late. **But** she arrived on time.
- e. I think it will fly. **After all**, we built it right.

За потоа да заклучи дека „во последните десет години проучувањето на дискурсните маркери стана растечка гранка во лингвистиката, во која секоја година се објавуваат голем број статии со оваа содржина“. И покрај тоа лингвистите и понатаму го употребуваат овој термин со различни значења и овие јазични средства ги нарекуваат со различни термини. Во литературата тие се нарекуваат дискурсни поврзувачи, дискурсни оператори, фатички поврзувачи, прагматички маркери и сл.

Прв значаен обид за поблиско дефинирање на оваа група јазични изрази претставува делото „Дискурсни маркери“ на Дебора Шифрин (1987) во кое авторот детално ги разгледува англиските дискурсни маркери *and, because, but, I mean, now, oh, or, so, then, well, you know* (и, бидејќи, ама, мислам, сèда, Оо, или, шака, што гаш, па, знаеш), но подоцна наведува дека оваа група веројатно вклучува и многу други, како на пример *see, look, listen, here, there, gosh, boy, this is the point, what I mean is, anyway, anyhow, whatever* (гледаш, види, слушај, шука, шаму, Боже, човече, ова е идејата, Она што сакам да кажам, како и да е). Како еден од проблемите во врска со дефинирањето на дискурсните маркери, Шифрин ја наведува нивната припадност кон различни групи зборови: некои се сврзници, некои се прилози, некои се реченици, а некои не се ни потполни реченици, „на кусо, не постои согласност за тоа кон која група зборови овие маркери припаѓаат“. (Шифрин 1987: 40)

Според Фрејзер (1999) дискурсните маркери претставуваат врска помеѓу некој аспект на делот од дискурсот на кој му припаѓаат и некој аспект од некој претходен дел од дискурсот. Деловите поврзани со дискурсниот маркер не мора да се наоѓаат непосредно едно до друго. Дискурсните маркери можат да се однесуваат и на нешто што порано било кажано во дискурсот или воопшто да не се однесуваат на некој претходен лингвистички контекст.

Мирјана Н. Дедаќ и Мирјана Мишковиќ-Луковиќ ги нарекуваат дискурсните маркери „комуникативни средства *par excellence*“ (2010:1) и „лингвистички носители на значење коишто го овозможуваат процесот на разбирање на исказот не како синтаксички обединети конституенти на пропозицијата којашто се

изразува со исказот, туку како средства кои му укажуваат на соговорникот како треба да ја сфати основната пропозиција или порака“. (2010:2) Тие укажуваат на две различни гледишта за анализирање на дискурсните маркери: 1. од семантичка гледна точка, како дел од практичната примена на јазикот, при што се истражува нивното прагматичко значење или функција, и 2. од когнитивен аспект, при што се поаѓа од претпоставката дека дискурсните маркери имаат семантичко значење, но дека тоа е процедурално, и се истражува начинот на кој тие ги ограничуваат процесите на инференција коишто водат кон разбирање на исказот.

Блејкмор (2002), поддржувајќи го когнитивниот аспект, смета дека дискурсните маркери поставуваат ограничувања и дека со тоа придонесуваат за откривање на имплицитната, а не на експлицитната содржина. Тие овозможуваат постигнување на когнитивен ефект доколку овозможуваат изведување на контекстуални импликатури, засилување на постојните претпоставки (на пример, *after all* (сепак)), или доколку водат кон спротиставување и елиминирање на постојните претпоставки (на пример, *but* (ама, но)).

Монографијата „Дискурсните честички во јужнословенските јазици“ на Мирјана Н. Дедаиќ и Мирјана Мишковиќ-Луковиќ претставува раскинување со традиционалните истражувања коишто „со децении преовладуваат во словенските јазични истражувања“ (2010:7) кога се работи за овие јазични средства. Според Хансен (1998:4), во јужнословенските јазични истражувања, постои „традиционнa тенденција маркерите чие што значење не е толку очигледно да се нарекуваат „честички“, т.е. маркери коишто немаат содржинско значење и коишто изразуваат колебање“. Дедаиќ и Мишковиќ-Луковиќ истакнуваат дека во традиционалната граматика, на дискурсните маркери се гледа како на нешто „што не е неопходно“, па на нив и не се обрнува доволно внимание. „Кога се врши анализа на речници и кога сите нивни делови ќе бидат синтаксички описаны, маркерите остануваат како вишок“. (Дедаиќ и Мишковиќ-Луковиќ, 2010:8) Сепак, како што заклучуваат уредниците на монографијата, овие честички имаат значајна улога за градење на дискурсот, не само затоа што им сигнализираат на соговорниците како исказите се поврзани со јазичниот и нејазичниот контекст, туку и затоа што го овозможуваат одвивањето на когнитивните процеси за креирање и за разбирање на пораката.

Очигледно е дека дискурсните маркери имаат значајна улога во комуникацијата и пренесувањето на пораката на говорителот според норми општо прифатени во соодветното општество. Од нив

во голема мерка зависи начинот на кој соговорникот ќе го декодира значењето на исказот што го слушнал. Изборот на дискурсните маркери што го прави говорителот зависи од многу фактори: односот меѓу говорителот и неговиот соговорник, формалноста на ситуацијата, итноста на пораката, и сл. Со својата прагматичка функција, дискурсните маркери му овозможуваат на говорителот да го изрази својот став кон *лицето* на соговорникот.

Гофман (1967) го дефинира поимот *лице* како *позитивна оцештествена вредност* којашто индивидуата ја стекнала за време на определен контакт. Лицето е слика создадена за себе според прифатени општествени норми.

Браун и Левинсон (1987) ја формулираат својата теорија за учтивост токму врз концептот за *лицето* (face). При комуницирањето треба постојано да се внимава на лицето бидејќи тоа е „нешто во што емоционално се инвестира, а што може да се изгуби, оддржи или засили“ (1987:61). Бидејќи лицето може да биде повредено и лесно може да се изгуби или да му се наштети, и бидејќи секој е свесен за потребите на лицето на другиот, при меѓусебното комуницирање соговорниците се трудат да соработуваат за да не му наштетат на лицето на другиот. Концептот *лице* се состои од два аспекта: *негативно лице* и *позитивно лице*. *Негативното лице* ја изразува потребата на секој компетентен возрасен припадник неговите дејства да не бидат спречувани од другите; *позитивното лице* претставува позитивна слика која ја вклучува потребата на секој припадник да биде прифатен и почитуван од другите припадници на општеството.

Несогласувањето, во чии рамки се врши ова истражување, е непреферентен говорен чин кој говорителот го создава кога сака да изрази спротивно мислење, експлицитно или имплицитно, со нешто што претходно е кажано. Како таков, тој го загрозува лицето на соговорникот, па при неговата реализација посегнува по средства со кои би се ублажил овој говорен чин и со тоа би се заштитило и лицето на говорителот и лицето на соговорникот.

Од сите дискурсни маркери, адверсативниот дискурсен маркер *ама* веројатно е најчесто истражуван дискурсен маркер во балканските јазици. Грејс Филдер (2006, 2008a, b, c, d, и 2010) ги разгледува неговото потекло и употребата во македонскиот и во бугарскиот јазик, а Георгакопулу и Гуцос (1998) во грчкиот јазик. Според Филдер (2010:28) „постои општа согласност дека *ама* е заемка од турскиот јазик“. Таа пишува дека во бугарскиот јазик *ама* и *ами*

„имаат интерактивна функција во ситуации во кои доаѓа до несогласување или друг вид спротиставување“ (Филдер, 2008a). При тоа наведува дека *ама* се употребува во говорните чинови кои го загрозуваат лицето на соговорникот и дека „настојчивоста што ја пренесува може да се смета за агресивна или неучтива.“

Во врска со употребата на *ама* во македонскиот јазик, Филдер (2008a), цитирајќи ја Веновска-Антевска (2003), наведува дека „*ама* е поколоквијална верзија на изразување спротивност од *но*. Не содржи никакви маркирани стилистички нијанси или конотација на неучтива настојчивост, каква што има во бугарскиот јазик. Според тоа, овој дискурсен маркер е неутрален при неформално земање на збор и при изразување несогласување во говорот, па нема никаква улога во поглед на лицето“.¹

Тополињска (1997) исто така се осврнувала на *ама* (заедно со *ами* и *ам*) при разглевање на адверсативните релации во јужномакедонските говори од Корча до Драма. При тоа, таа наведува дека покрај нивната употреба како сврзнички адверсативни предикати, *ами*, *ама* и *ам* можат да се сртнат и со надоврзувачка функција во дијалог и дека „се чини дека *ама* и *ами* се разликуваат не само по фреквенција, туку и по функција“ (Тополињска, 1997:30). Таа наведува дека *ама* е пофрендентно во текстовите на Мазон од Леринско, а во леринските текстови во антологијата на Видоески се појавува само *ама*. Во мегленските текстови од Бојковска, *ама* се појавува и во двете функции (сврзничка и надоврзувачка), но преовладуваат примерите со надоврзувачка функција. Цитирајќи го Пеев, Тополињска наведува дека *ама* преовладува и во кукушкиот говор.

Тополињска (1993), при разгледување на *ама* во споредба со другите адверсативни сврзници, наведува дека „Колоквијалниот карактер на *ама*, жанровскиот тип на дискурсот во којшто тоа се

¹ Во Толковниот речник на македонскиот јазик, том 1 (2003), *ама* се дефинира како сврзник и како честичка. Како сврзник, *ама* се поврзува со *но* и се наведуваат две негови употреби: 1. за поврзување зборовни групи и реченици кои се содржински спротиставени, карактеристичен за разговорниот јазик и за уметничколитературниот стил. *Сé земи, ама не остапавј ме. Не сакав да дојдам, ама ме донесоа.* 2. за истакнување и дополнување на претходно реченото. *Модеби беше горделива, ама беше со сипил.* Како честичка, *ама* се дефинира како типична за разговорниот јазик: а) При изразување чудење, изненадување. *Ама јадење супоривме! Ама работи имало овде!* б) арно *ама*. За воведување спротиставување на претходно кажаното; *добро ама, меѓутоа. Сите си лежнале. Арно ама, по некое време некој запройнал на вратата.*

појавува прават дека можеме и да го сртнеме со само еден, вториот аргумент површински остварен, додека првиот 'се чита' од контекстот и/или од конситуацијата." (48) Како поткрепа го цитира следниот пример: *A: ... дај ми џигари, кибриш и газија, па да си одам!* *B: Ама, Сашка, биди другар ...* каде се работи за ситуација во која Б го моли А за услуга, а А одбива, па „скокнатиот“ аргумент би можел да се реконструира како 'нема да ти помогнам', и сл. Во овој и слични контексти „сите елементи ... се латентно присутни“. (49) Ваквата интерпретација на *ама* е во согласност со ставот на Блејкмор (2002) која ги разгледува дискурсните маркери од когнитивен аспект, преку извлекување когнитивни импликатури.

Анализа

Македонските говорители не се воздржуваат да го изразуваат своето несогласување со соговорниците, ниту пак покажуваат особено склоност кон негово индиректно изразување или ублажување. Она што паѓа во очи при градењето на говорните чинови на несогласување е нивното обликување со употреба на дискурсни маркери. Дискурсните маркери имаат извонредно значајна улога и како низа се редат на почетокот на исказот. Најчести се *ама, не, па, е, а, добро*, адверсативните императиви (*види, гледај, чекај*), и др. Сепак најфrekfrentен е дискурсниот маркер *ама*. Од вкупно 272 појавувања на маркери во корпусот којшто беше предмет на анализа, 174 беа на маркерот *ама*. Овој маркер најчесто се среќава на почетокот на исказот (162 појавувања), а многу поретко во средината (7 појавувања) и на крајот на исказот (5 појавувања).

Во говорните чинови на несогласување, *ама* најчесто се употребува како интеракциски маркер за изразување некаква спротивност или различност. Најчесто се јавува во вториот соседен пар како реакција на нешто што било претходно кажано. Во говорните чинови на несогласување, *ама* најчесто се употребува за директно да се изрази несогласување со претходниот исказ на соговорникот. Во примерот (1) каде што се разговара за различни видови на рекламирање, *A* ги споменува блоговите. Меѓутоа *B* знае дека блоговите не се место каде што кој било се рекламира и недвосмислено му го кажува тоа на *A*.

(1) *A: А блогови, луѓе? Тие се многу популарни. Јас не знам што се тие.*

B: Ама нема таму рекламирање.

Во продолжение на разговорот околу рекламата, станува збор за радиорекламите и колку често некои имиња се слушаат, па им влегуваат во глава на слушателите на програмите. Меѓутоа *A* покажува сомнение околу ефикасноста на рекламите, коешто го изразува на индиректен начин преку поставување прашање. Кога *B* како пример го наведува братот, *A* се спротиставува и кажува дека тој лично никогаш не бил во Анхоч, имплицирајќи дека тие реклами сепак не се толку моќни.

(2) А: И си отишла ти у Анхоч нешто да си купиш?

Б: Брат ми сè зема од Анхоч.

А: Ама брат ти ... јас не сум отишла никогаш у Анхоч.

Големата директност и настојчивост што ја имплицира *ама* доаѓа до израз и во големиот број куси изрази кои се користат за изразување директно несогласување. Овие изрази можат да содржат само два збора, најчесто *ама* + лично име, некој друг маркер како *добро* и сл., или некој збор од претходниот исказ кој е клучен во тој момент за постигнување на убедувањето.

Во примерот (3) во кој се води дискусија околу промената на насловот на проектот, *A* кажува што мора да стои во македонскиот превод на наслов. Меѓутоа, *B* мисли дека тоа е веќе кажано. Својата сигурност и спремност да го брани својот став, *B* го изразува со повторување на клучниот дел од претходниот исказ.

(3) А: Чекај сега вака да ви кажам. Прво го добивме писмото од Кембриц. Во писмото од Кембриц стои овој наслов ... Analysis of Macedonian English Interlanguage ... добро ... at proficiency levels тоа, тоа и тоа. И тоа мора да стои и во нашиот наслов.

Б: Ама стои.

Ваквите куси изрази претставуваат ефикасни средства за изразување несогласување по кои говорителите може лесно да поsegнат и брзо да ја постигнат својата цел. Несогласувањето е отворено и директно и не остава простор за некакво колебање или преговарање.

(4) А: Ние имаме и една разлика англиски возрасни и германски возрасни. Англиски возрасни се можеби класични возрасни. Германски возрасни се мешани возрасни.

Б: Ама сите се веќе мешани.

(5) А: Ако немаме внатрепартишка демократија јас се сомневам дека ...

Б: Ама немаме демократија.

Понекогаш овие изрази може да имаат и дополнителна емоционална содржина. Во примерот (6) се дискутираат одредени книги и се зборува дека секој професор треба сам да си ги купи книгите. *A* го поддржува ваквиот предлог наведувајќи дека тие не се скапи, што значи дека секој од присутните може да го поднесе тој трошок. Меѓутоа *B* не се согласува. Неговата употреба на изразот *Ама добро!* не само што изразува несогласување со предлогот, туку и дополнително го обележува како нешто што не е во ред.

(6) А: Па, не се скапи.

Б: Ама добро!

Во ваквите изрази *ама* може да им претходи на адверсативните императиви, со што на соговорникот му се свртува вниманието кон некој аргумент или некое објаснение коешто не се совпаѓа со неговиот став. Така, често може да се слушне: *Ама види/чекај/слушај.*

(7) А: Е, па втората година ќе идат па на конференции

Б: *Ама види.* Овде треба да ставиш опрема и машини, разбираш? Така што...

Многу често вториот збор во овие изрази е личното име на соговорникот. Во примерот (8) *A* има забелешка на начинот на кој се гледа на работите. Со изразот *Ама Марија*, *B* не само што изразува несогласување со ставот на својот соговорник дека работите можат да бидат поедноставни, туку внесува и емоционална содржина, сакајќи да каже: *рабоќите не можат да бидат едноставни, и тоа го знаеш бидејќи ние веќе сме разговарале на оваа тема, па според тоа не морам да ја враќам дискусијата на нешто што веќе сме го решиле.* *B* не само што не се согласува со ставот на *A*, туку и не го одобрува неговото однесување, т.е. фактот што тој воопшто ја покренува темата.

(8) А: Зашто толку многу ги комплицираме работите, нели може да биде поедноставно.

Б: Ама Марија...

Според тоа, *ама* не само што изразува несогласување со претходната пропозицијата на својот соговорник, туку и дополнително емоционално го објува.

Меѓутоа, во голем број случаи не е сосема јасно, ниту е лесно да се определи на што се однесува *ама*. Тешко може да се

претпостави дека во примерот (9) *B* не се согласува со ставот на *A*, кој се однесува на некои ученици кои бараат посебно внимание не само на втор и на трет степен туку и на петти и шести степен. Напротив, *B* се согласува дека тие ќе стигнат на петти и на шести степен, но неговата претпоставка е дека кога ќе стигнат на тие степени, тие ќе бараат дополнително внимание. Во овој случај, *B* не изразува несогласување со претходниот исказ на својот соговорник, туку со некој друг исказ некаде порано во дискурсот, можеби исказан и од некој друг говорител.

(9) А: Добро, ај на втор и на трет. Ама на петти и шести?!

Б: Ама ќе стигнат и до петти и шести.

Сличен е и следниот пример кој се јавува во продолжение на оваа дискусија. Што е она со што *B* не се согласува и на што се однесува *ама*? Се чини дека овој исказ со *ама* има поинаква функција: да одбрани некој став на *B* изнесен претходно некаде порано во дискурсот. Тој претставува предизвик на борба на мислења преку која *B* ќе ги натера своите соговорници да ја согледаат вистината и да го прифатат неговиот став. *B* покажува голема решителност и упорност во постигнување на својата цел, изразена преку употребата на *ама* и преку редупликацијата на својот исказ.

(10) А: Да, меѓутоа на петтиот, шестиот степен креваат раце они.

Јас не добив оваа година ни едно домашно.

Б: Е, па, ова не крева раце.

В: Ама и да крене раце. Ама и да крене раце.

И во овој случај, исказот со *ама* не претставува несогласување со претходниот исказ. Напротив, тој остава можност дека претходниот исказ може да биде точен. Меѓутоа го елиминира како релевантен за темата за која се разговара во моментот.

Следниот пример е земен од една телевизиска програма во која *P* (репортерот) му поставува прашање на *G* (гостинот) за неговиот став околу преговорите. *G* ја започнува својата реакција со *ама* не за да искаже несогласување само со содржината на прашањето, туку и со самиот чин на поставување на таквото прашање.

(11) Р: Која е вашата позиција околу конкретно преговорите?

Г: Ама не можам јавно да одговорам што е прифатливо, што не. Нашата позиција е таа и со неа тргнуваме во преговорите. Треба да има преговори.

Употребите на *ама* потешко се регистрираат бидејќи *ама* не се однесува секогаш на нешто кажано во соседниот пар непосредно

пред него; често тоа може да се однесува на нешто кажано порано во дискурсот, на нешто што се подразбира, или нешто слично. *Ама* може да претставува несогласување со дадената пропозиција преку наведување на различни аргументи. Во разговорот подолу се дискутира предлогот за воведување курсеви со помал број на часови. *В* не го поддржува овој предлог. Неговото несогласување не е експлицитно, туку може да се изведе преку наведените аргументи. Тој ги воведува со *ама* аргументите со кои се спротиставува на претходно дадениот предлог.

(12) А: Во едно полугодие да има два курса.

Б: Два од два и пол месеци.

В: Да, ама X ако остане без часови ништо страшно.

Б: Значи ...

В: Ама У ако остане без часови ...

Г: И на X се рачуна.

В: Ама на X се рачуна ама ...

Со *ама* се воведуваат и исказите со кои на експлицитен начин се отфрла претходниот исказ, како во примерите (13), (14), и (15)

(13) Б: Ама тоа е друго

(14) Б: Ама сега ова е друг момент што го кажа.

(15) Б: Извини, ама мене ми е поважно здравјето.

Покажувајќи упорност и решителност, говорителите го употребуваат *ама* за да ги воведат прашањата со кои или ќе го изразат своето несогласување со претходниот исказ, како во (16) или ќе го предизвикаат соговорникот подобро да ги разгледа опциите што ги нуди говорителот за на крај, сепак, да го прифати неговиот предлог, како во (17), (18) и (19):

(16) Б: Ама зарем тие две работи се споредуваат?

(17) Б: Ама зошто да не ги вклучиме и другите нивоа, бе, Марија?

(18) Б: Ама зошто ни е тоа?

(19) Б: Ама зошто да не им пишеме сега?

Во само неколку примери *ама* беше употребено во обид да се преземе обраќањето од соговорникот за да се изрази несогласување со него.

(20) А: Тоа не е решение.

Б: Да, ама ...

(21) А: Ама при тоа ...

Со самото тоа што *ама* најчесто се употребува во вториот соседен пар, како реакција на некој претходен исказ, тоа го загрозува лицето на соговорникот. Освен тоа *ама* делува решително и упорно и емоционално го објува исказот на говорителот. За да се заштити лицето на соговорникот, на *ама* често му претходи делумно согласување, со што се ублажува несогласувањето. Ова се постигнува со употреба на други дискурсни маркери кои македонскиот јазик ги користи за оваа цел, како *добро*, *зnam*, *разбирам*, и сл. Илустрација за ваквата употреба на *ама* се примерите (22) и (23).

(22) А: Дали пишувате единици кога ќе добијат на тестовите, оцената тука во графата?

Б: Да, ама јас оценките не ги ставам со бројки, ги ставам со букви.

(23) А: Ако имавме некој конкретен предлог, ќе ни беше полесно да испланираме како ќе изгледа.

Б: Знааам. Ама за тоа ќе ни треба повеќе време. Не верувам дека денеска ќе можеме да завршиме.

Освен тоа, исказите со *ама* можат да бидат ублажени и со јазични средства кои покажуваат дека дадениот исказ е само израз на говорителот и дека тој дозволува постоење и на други ставови, како *мислам*, *можеби*, и сл., како во примерите (24) и (25):

(24) Б: Види, скенер. Не знам колку ни треба скенер. Ама *можеби* не е лошо заради тоа што види ние наместо да ги фотокопираш може да ги скенираш овие задачи, разбираш?

(25) Б: Ама јас *мислам* дека ова најмногу може да биде ...

Заклучок

Како резултат на горенаведената анализа, можеме да заклучиме дека *ама* има значајна комуникациска функција при изразувањето несогласување. Обично е во вториот соседен пар на говорниот чин и навестува отворено несогласување, спротиставување, елиминирање на исказот како релевантен и сл. *Ама* го засилува несогласувањето, отсликувајќи ја сигурноста на говорителот во неговиот став, непопуштање, настојчивост, инсистирање, а во придружба на дополнителни јазични средства може да придонесе и за негова емоционална обоеност.

Ваквото значење на *ама* може да биде уште повеќе засилено со употреба на дополнителни средства за засилување како што се

повторување на дел од претходниот исказ (*Ама сїпои!*), адверсативниот императив (*види, чекај, слушај*), употреба на личното име (*Ама, Марија!*) или други дискурсни маркери (*Ама добро!*). Дека *ама* претставува едно од најсилните средства за изразување несогласување покажува и следната ранг листа на можни искази на несогласување. Истражувањето беше спроведено врз 40 испитаници родени говорители на македонскиот јазик. На овие говорители им беше дадена наведената палета на одговори коишто тие требаше да ги рангираат според нивната јачина, при што со број 1 требаше да го означат оној израз коишто им звучи најсилно. Индексот во заграда е добиен од вредноста на јачината, добиена од збирот на сите рангирања, поделена со 40.

(22) А: Ќе ни треба компјутер. Барем еден голем компјутер каде што ќе ја ставаме базата.

- Б:
1. Ама, не, каков компјутер. Лаптоп ни треба. (2,68)
 2. Ама, не, компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (4,7)
 3. А, не. Компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба (4,9)
 4. Не, не. Компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (5,1)
 5. Не, компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (5,5)
 6. Не, не, Маре. Компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (5,6)
 7. Не, бе, Маре. Компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (5,9)
 8. Не, извини, компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба (6,8)
 9. Не, Маре. Компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (7,0)
 10. Не, види, компјутер не ни треба. Лаптоп ни треба. (7,3)
 11. Па, не. Не ни треба компјутер. Лаптоп ни треба. (8,0)

Како најсilen, недвосмислено се издвојува изразот бр.1. За ваквата негова позиција веројатно придонесува и негативниот коментар *каков компјутер*. Општо земено, негативните коментари најмногу го засилуваат несогласувањето. Каква било употреба на средства за ублажување не придонесува за нивна значителна промена. Меѓутоа и другиот пример со *ама*, следи веднаш по него, па и двата можни одговори со *ама* се сместени на врвот на листата. Со тоа испитаниците, интуитивно го издвоија овој дискурсен маркер како маркер кој најмногу придонесува за засилување на несогласувањето.

Како што веќе беше прикажано, македонските говорители при продуцирањето на исказите со *ама* често поsegнуваат по средства

кои би ги ублажиле нивните искази. Но и тогаш непопуштањето и настојчивоста продолжуваат да преовладуваат.

Ама не се употребува само тогаш кога постои несогласување со претходниот исказ на говорителот. Напротив, претходниот исказ може да биде прифатен и како можен, како во примерите (2) и (9). Она со што соговорникот не се согласува често е имплицитно, изведенено со инференција.

Ама веројатно има многу поширок опсег на значења од оние прикажани во оваа статија. Некои од нив не се поврзани со неговото основно значење за изразување контраст и различност, туку со неговото функционално значење при обликувањето на конверзацијата. Но тута ние се задржавме само на говорните чинови на несогласување и ја анализираме употребата на *ама* во нив.

ЛИТЕРАТУРА

- Веновска-Антевска, Снежана. *Сврзникот 'но' во македонскиот јазик: диахронија, синхронија, џерсийективи*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003.
- Конески, К. и др. *Толковен речник на македонскиот јазик. Том 1.* Скопје:
- Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003.
- Тополињска, Зузана. *Синтакса на македонскиите дијалекти II,* МАНУ 1997, 28-34.
- Тополињска, Зузана. *Арно ама... или како се ќради текстот.* Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1993.
- Blakemore, Diane. *Relevance and Linguistic meaning: The semantics and pragmatics of discourse markers.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Dedaić, Mirjana and Mirjana Micković-Luković. *South Slavic Discourse Particles.* Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010.
- Fielder, Grace. „The Status of Discourse Markers as Balkanisms in South Slavic“ In Christina Y. Bethin, ed. *American Contributions to the 14th International Congress of Slavists, Ohrid, September 2008a. Vol. 1: Linguistics.* Bloomington, IN: Slavica, 1–19.

- Fielder, Grace. „Discourse markers in Macedonian: Balkan or Slavic?“ In *Proceedings of the Sixth North-American-Macedonian Conference*. Ohrid: University of Saints Kiril and Methodij, 2008b, 27–36.
- Fielder, Grace. „Adversative connectives in Bulgarian: Conjunctions or discourse markers?“ In Ritva Laury (ed.). *Crosslinguistic Studies of Clause Combining: The multifunctionality of conjunctions*. Amsterdam: John Benjamins, 2008c, 79–97.
- Fielder, Grace. „Macedonian Discourse Markers in the Balkan Sprachbund.“ In Topolinska, Zuzanna and Eleni Buzarovska (eds.). *Sprachtypologie und Universalienforschung* (STUF), 2008d, 61 (2): 120–127.
- Fielder, Grace. „*Ama*: a Bulgarian Conjunction.“ (Eds.) Mirjana Dedaić and Mirjana Micković-Luković. *South Slavic Discourse Particles*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010.
- Fraser, Bruce. „What are discourse markers?“ *Journal of Pragmatics* 31 (1999) 931–952.
- Georgakopoulou, A. and Dionysis G. „Conjunctions versus discourse markers in Greek: the interaction of frequency, position, and functions in context.“ *Linguistics* 36 5 (1998): 887–917
- Goffman, Erving. „On face-work: an analysis of ritual elements in social interaction.“ In Goffman, Erving. *Interactional Ritual: Essays on face-to-face behaviour*. New York: Penguin Books, Ltd, 1967.
- Hansen, Maj-Britt Mosegaard. 1998. „The semantic status of discourse markers.“ *Lingua* 104 (3–4): 235–260.
- Schiffrin, D. *Discourse Markers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

SUMMARY

This paper looks at *ама* as an adversative discourse marker in speech acts of disagreement. Placed in the second adjacency pair, it implies direct disagreement, oppositional stance, elimination of the proposition of the previous utterance as irrelevant, etc. *Ама* intensifies the disagreement and highlights the speaker's self-confidence, assertiveness and persistence. Accompanied by certain linguistic means it may contribute to the emotional build-up of the utterance.

This meaning of *ама* is further intensified by additional linguistic intensifiers such as repetition of a key word from the previous utterance (*Ама сиiou!*), an adversative imperative (*Ама види, чекај, слушај*), a personal name (*Ама, Марија!*), or another discourse marker (*Ама добро!*)

As *ама* is obviously one of the strongest intensifiers, Macedonian speakers sometimes use mitigating devices in order to soften their utterances. Even then the speaker's insistence and assertion dominate the utterance.

Ама does not always refer to the previous adjacency utterance. On the contrary, the speaker may even acknowledge the previous utterance as possible; what he or she does not agree with is often implicit, derived by inferencing.

It is obvious that the semantic and pragmatic scope of *ама* is much wider than it is presented here. Sometimes its meaning is not connected with its basic meaning of expressing contrast and difference, but is derived from its functional role in framing conversation. In this article, however, the author focuses on the use of *ама* in speech acts of disagreement only.

Биљана Мирчевска-Бошева

ЗА ФРАЗЕОСЕМАНТИЧКОТО ПОЛЕ ГНЕВ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Апстракт: Во оваа статија се дадени основните метафори и метонимији (во согласност со когнитивната теорија на метафората на Лејкоф, Џонсон, Ковечеш) кои помагаат да се проникне во суштината на една апстрактна појава како што е емоцијата гнев. Во рамките на тие метафориски модели се распоредени 138 фраземи ексцерпирани од лексикографските трудови, од литературните дела, од статиите од оваа област, од електронските ресурси и од Картотеката на лексиката на современиот македонски јазик.

клучни зборови: *фразеологија, фразема, метафора, метонимија, македонски јазик, гнев*

Гневот е многу силна емоционална реакција која се појавува во низа ситуации (физичко насилиство, нанесување штета, лишување од сопственост, закана и сл.) и подразбира севкупност од физички реакции, определена мимика, гестови, пози, карактеристични реакции на вегетативниот нервен систем. Сепак, најчесто причина за гнев е фрустрацијата и неможноста да се надминат пречките при постигнувањето на целта. **Дефиницијата прифатена од страна на Американската асоцијација на психологи, пак, додава еден важен факт во претходните толкувања односно според ова објаснување станува збор за емоционална реакција која може да биде предизвикана од објективни настани, но исто така може да биде ирационална, неразумна, предизвикана од автосугестија.**

Определувањето на основните карактеристики на концептот *гнев* е тешко поради неговата испреплетеност со други емоции, феномени и реакции, а ваквата поврзаност на гневот со други состојби е составен дел и од дефинициите за лексемата *гнев* во лингвистичките речници. Така, во РМЈБК се дефинира како *јаросӣ, срđба, луѓина*, во ТРМЈ како *силна луѓина, срђба, јаросӣ* (пр. Беши

исъолненей со гнев иоради неправдайна), а во ТРСМЈ како големо нездоволсвие или лутина кон некој или нешто (предизвика гнев, навлече нечиј гнев, истура гнев врз некој).

Близкоста на лексемата гнев со поимите лутина, бес, срdba, яросът и сл. наоѓа свој одраз и во тематските фразеолошки речници, па така во „Русская фразеология. Словарь-справочник“ на Јаранцев (1997) фраземите кои означуваат гнев се дел од комплексот ‘Негодование. Возмущение. Гнев.’, а во „Словарь-тезаурус современной русской идиоматики“ (2007) се разгледува во уште поширока конотација односно тој дел носи назив ‘Неудовольствие, недовольство, неодобрение, злоба, гнев, ярость, раздражение, возмущение, досада’. И покрај различните лексеми со кои се опишува концептот гнев, важно е дека има доволно преклопувања за да се сметаат за делови од една иста прототипна семантичка содржина на емоцијата која се именува.

Имајќи предвид дека емоциите се апстрактни, за полесно проникнување во нивната суштина, се појавува потреба од користење други, веќе познати, концепти односно ова подразбира употреба на метафората и на метонимијата како механизми за пренос на знаења од една област во друга. Ако сакаме потполно да разбереме еден апстрактен поим мора да користиме друг конкретен, физички концепт. Притоа нашите искуства од физичкиот свет ни служат како природна и логичка база за сфаќање на апстрактните, познати концепти (Баранов 2003). И Лејкоф и Ковечеш (1987) сметаат дека концептуалните метафори кои се користат за изразување на емоциите не се произволни туку се мотивирани од нашата физиологија, а за човечкото тело сметаат дека е идеален извор.

Врз основа на сево ова ќе одвоиме одреден простор и за надворешната манифестија на гневот која се карактеризира пред сè со раздразнетост, „вриење на крвта“. Ваквата состојба е придружена со поцрвенување или пребледување на лицето, напрежнатост на мускулите на вратот, лицето и рацете, стискање на длankите во тупаница. Мускулите на челото се придвижуваат навнатре и надолу и тоа на лицето му дава намуртен израз и заканувачки поглед фиксиран врз објектот на гневот. Ноздрите се шират, усните се поместуваат и се гледаат стиснатите заби кои некогаш дури и шкрипат. Со возраста лубето учат да ја сокриваат експресијата на гневот, а постојат и некои индивидуални разлики. Така, кај некои луѓе очите се широко отворени и искрат од гнев, а

кај други се полу затворени. Дишењето е зачестено. Телото е исправено, напрегнато, понекогаш наведнато во насока на објектот на гневот. Гестовите стануваат потполно бесцелни, движењата некоординирани, гласот крахира бидејќи кај човекот во состојба на гнев целиот мускулен апарат вклучувајќи ги и гласните жили и респираторниот систем се многу напрегнати што неизбежно се одразува и на карактерот на звукот. Ако човекот многу зборува, се појавува пена во устата. Малите деца врискат, се валкаат по подот, касаат и сл. (Ильин 2001).

Ова води кон заклучок дека станува збор за емоција со висок интензитет кај која разликуваме 5 етапи (Kovesces 1986):

Прва етапа: навредлив настан

- се случува настан кој е навредлив за субјектот;
- овој настан е предизвикан намерно и директно со цел да се навреди или повреди субјектот;
- навредувачот е виновен, а навредениот е во право;
- навредливото дејство во себе содржи елементи на неправда;
- се јавува гнев во субјектот.

Втора етапа: гнев

- се зголемува интензитетот на гневот и се појавуваат соодветни физиолошки симптоми: зголемена телесна температура, покачен притисок, физичка возбуденост;
- субјектот чувствува желба да се одмазди;
- субјектот е должен да го контролира својот гнев (актите на одмазда се опасни и социјално неприфатливи);
- губењето на контролата над себе влече сериозни последици за субјектот, а тоа е уште еден мотив повеќе за да се контролира.

Трета етапа: обид да се контролира

- субјектот прави обид да го контролира својот гнев.

Четврта етапа: губење на контролата

- секој човек има одреден prag на толеранција;
- интензитетот на гневот го надминува тој prag и субјектот не се контролира;
- губењето на контролата се манифестира преку гневно однесување: гневот го принудува човекот да изврши акт на одмазда;

- субјектот не се контролира и не носи одговорност за своите постапки.

Петта етапа: акт на одмазда

- субјектот извршува акт на одмазда чија цел е навредувачот;
- силата на одмаздата е приближно иста со силата на навредата;
- се постигнува определен баланс;
- интензитетот на гневот паѓа на нула.

Според ова прототипно сценарио, ги подредуваме и собраните 138 фраземи кои се однесуваат на оваа емоција.

Првата етапа односно *навредливиот настап кој предизвикува ѝојава на гнев* кај субјектот е застапена во следниве фраземи: *му и́гра на нерви́е, му ѳи кине нерви́е, му удира на нерви́е, му оди на нерви; ѩо вади од ѩаки́, ѩо исфрла од ѩаки́; му сїайнува на оїашкаїа¹; му сїайна на живеќ, ѩо йоѓоди во живеќ; ѩо доведе до ѡточка на вриенje; сїава/щура сол на рана, наleva масло на оѓної; фрли ракавица; му ѳи йоїнали گаки́е; ѩо изѓоре до срце; не му дава мир; му йуши́та коњска мува меѓу нозе, йуши́ти коњска мува (некому); ѩо касна за циѓер; му ѩолчи ѹиѓер врз ѡлава и др.*

Следната етапа од сценариото предвидува *ѝојава на гнев*. Гневот пред сè се манифестира преку следниве физиолошки реакции: покачена телесна температура, покачен крвен притисок, црвенило и последици врз нормалната перцепција. Со зголемувањето на гневот и физиолошките ефекти се зголемуваат. На ова се надоврзува и сликата за огнот како краен резултат од неможноста да се контролира жештината односно гневот. Ова надоврзување е особено очигледно во споредбата на огнот кој може долго време да тлее и на крај да пламне со гневот во човекот кој исто така може долго време да тлее, а потоа нагло да пламне. Ова може да се прошири и на опасноста од огнот за оние околу него која се доведува во врска со опасноста од гневниот човек за оние кои го опкружуваат. На крај како што нештата зафатени со оган не може да функционираат нормално, така и лубето доведени до некоја крајна граница на гневот не може да функционираат нормално.

¹во ФРМЈ како *му сїайнува на оїашкаїа* и за кој се дадени следниве толкувања: 1. му ги засегнува интересите, 2. го совладува. Имајќи го ова предвид, треба да се напомне дека овде условно ја ставаме во табелата подразбирајќи ја нејзината употреба во контекст на засегнување нечии интереси во толку голема мера што предизвикува гневна реакција кај засегнатиот. Оваа фразема се смета за делумен еквивалент поради различниот распоред на компонентите во нејзиниот состав.

Врз основа на сево ова се доаѓа до основната метафора за гневот дадена од Лејкоф и Ковечеш, а тоа е *гневот е жештина на течноста во садот*.

Ова треба да се земе условно бидејќи метафоричкиот притисок на сидовите на садот, потенцијалното отекување и на крај експлодирање може да се мотивирани како од температурата на течноста, така и од метафоричко зголемување на количината на течност т.е. гнев. Бидејќи топлината во овој случај е факултативна, подобро е да се користи *гневот е (жештина на) течност во сад* отколку *гневот е жештина на течноста во садот*.

Ова оди во прилог и на една значајна разлика која се забележува помеѓу ексцерпираниот материјал од македонскиот јазик и метафорите кои Лејкоф и Ковечеш ги регистрираат воанглискиот јазик. Така, ако во нивниот модел единствен значаен материјал за градење на концептот е човечката физиологија, во нашиот материјал наидуваме и на елементи од акумулираното знаење и искуство на колективот.

Ова може да го поткрепиме и со ставот на Петрова која смета дека „во когнитивната област каде е концентрирано знаењето за основните емоции, информацијата за духовниот свет на човекот влегува во сложена асоцијативна мрежа со фрагменти од семиотичкиот систем на бои и се опкружува со ореолот на сакралноста на органите од човечкото тело“ (Петрова 2011).

Во практичниот материјал ваквото тврдење се аргументира со низа фраземи кои формираат две субметафори со кои се концептуализира гневот: *гневот има зелена/жолта боја и живее во црниот дроб или жолчката и гневот има црвена боја и живее во срце*.

Сликовитоста на првата субметафора е многу продуктивна и ја претставува следната слика: во состојба на силен афект од жолчката или црниот дроб каде што „живее“ гневот, се лачи горчлива (кисела) жолтозелена течност која се меша со крвта и се разлева по цело тело, па, разгневениот човек позеленува (пожолтува).

Метафората *гневот е зелена течност во шело* е продолжение на древниот модел со потекло од Далечниот Исток. Врз овој модел се потпира и популарната теорија на Хипократ за „патологијата на течностите“ како причина за четири видови темпераменти (сангвиник, колерик, флегматик и меланхолик). Оваа шема имала широко влијание и на средновековното мислење. Во оваа теорија

жолтозелената боја е поврзана со колерикот и гневот. Семата „зелено“ ја поврзува претстава за гневот со жолчката, но и со црниот дроб. Семантиката на овој културен концепт помага да се објасни мотивацијата на јазичното номинирање на гневот застапено во следните примери: *му се излеа жолчкаīа, му се исīтури жолчкаīа, му йукна жолчкаīа; му се крена жолчкаīа; йозелене од ġnev; „зелени– ġушиīери болва/ブルー; му зовре циħeroī*.

Овие фраземи во фразеолошките речници се толкувани како изрази со кои се описува човек кој е многу раздразнет и кој зборува со многу бес и злоба против некого или нешто (за „зелени– ġушиīери болва) или како разгневеност до крајни граници (за *му се излеа / исīтури/крена жолчкаīа*).

Фраземата *му зовре циħeroī* може да припаѓа во оваа табела според локализацијата во црниот дроб, како и во наредната каде акцентот е ставен на црвената боја и нејзината поврзаност со жештината и огнот.

Во основа на втората субметафора лежи сликата: ‘домот’ на гневот е срцето како животен центар на човечкото суштество кој овозможува циркулација на крвта. Во состојба на гнев вегетативниот нервен систем се возбудува, во крвта доаѓа големо количество адреналин, работата на срцето се забрзува, се зголемува и притисокот, се покачува температурата на телото. Надворешен индикатор на оваа состојба станува поцрвенувањето на лицето. Сликата која се потпира на семантичката асоцијација **срце – црвено (крв, орган) – гнев** лежи во основата на следните фраземи: *крвīа му врие/зовре; му ја расīали/зайали крвīа; крвīа му иħra, крвīа не му се смирува; крвīа му удрила в ġлава; му врие душаīа, му зовре (во) душаīа; врие од ġnev; зажарен од ġnev, йламīи од ġnev; како на жар да е; црвен од ġnev, се вицви од ġnev, исīтура оħan од очiħie, блуе oħan и др.*

Овие две субметафори се дополнуваат една со друга во рамки на општата метафора *ħnevōī e (жештина на) īteħnosī vo sad*. Секако, поактивен е моделот на ‘црвениот гнев’ кој се потпира на физиологијата на гневот (на видливите симптоми – зацрвенето лице, покачена температура и др.).

Со зголемувањето на интензитетот на гневот се појавуваат соодветни физиолошки симптоми кои може да бидат забележливи или скриени. Дел од нив нашле свој одраз и во следниве фраземи: *се зайени од луħina, со йена на усītaīa; се наежи од ġnev; се накосītreiħi od ġnev; крица (крика/ скрика/ чкрика) со заби, зачкриħa*

со забићие; дамариће му скокааћи; искри фрла од очиће, фрла молњи и громови, очиће му секаа му се ђемнек/ ђемни / сјемнува/ се мрачи /смрачува ћред очиће, му се зацрнува ћред очиће, црно ми е ћред очиве, му се маћи ћред очиће, му се сиушића облак на очиће/челоћио, му надвиснува облак на очиће/челоћио, ми ћадна маћла на очи, му се маћи во ћлаваћа и др.

Во однос на симптомот *ћрејерење од гнев* може да се наведе податокот дека овој симптом не е застапен во македонските фраземи регистрирани во речниците, но истиот го среќаваме во литературата со тоа што овој симптом во македонските примери може да се ограничи и само на одредени делови од телото:

А кога таа се отвори, влезената Дивјанка се тептиса на прагот:

- кон неа со чудно протегнати раце шито ћрејереа в гнев, пристапуваше татко], со извилично од злоба лице, смилјаносаната кај огништето мајка] и пакосно насмевнатата баба Далја (Ц.Мартиновски, Луњици, 1955, стр.66).

Истото, ограничувањето на одредени делови од телото, се забележува и за симптомот *наежување од гнев* за кој во македонската литература среќаваме примери од типот:

Сè под нож, море, ова да се кладе! Семе да не остане! – му се испушти од грлото, а брадата и косата му се наежија и засуѓравија од гнев (С. Попов, Толе паша, 1956, стр. 332).

И симптомот *скаменување од гнев* не е забележан во фраземите регистрирани во фразеолошките речници, а при ексцерпијата наидовме на еден пример кај С. Јаневски:

Не верувале дека таа грлена споулавеност е на избеганиот Онисифор Мачкојад, негде скаменет од гнев или со свои нокти распарчен и расфрлен со свои раце по таинственоста на ноќната земја (С. Јаневски, Тврдоглави, 1971, стр. 73).

Ако цел на анализата е емоцијата *гнев*, а извор е течноста во сад тогаш со користење на знаењето за изворот се доаѓа до дополнителни информации за целта. Така, кога интензитетот на гневот се зголемува течноста се подига. Исто така, големата топлина предизвикува пареа и притисок во садот. Кога притисокот на садот станува преголем, садот експлодира, па така и кога гневот станува премногу интензивен личноста експлодира. Кога ќе дојде до експлозија делови од садот се разлетуваат на сите страни и кога човекот ќе експлодира она што е во него излегува надвор. Сево ова укажува дека гневот може да доведе до губење на контролата, а

тоа може да биде опасно како за оној кој ја доживува емоцијата така и за оние околу него. Затоа опасноста од губење контрола е всушеност опасност од експлозија. Од ова станува очигледно дека гневот има скала на интензитет и дека има граница до која може да се акумулира, а потоа ќе експлодира односно ќе изгуби контрола исто како што и течноста затворена во сад има граница до која може да акумулира топлина, а потоа ќе експлодира (Kovesces 1986).

Третата етапа од сценариото дефинирана како *обид да се коншролира гневоӣ* е претставена преку фраземи во чија основа стои значењето ‘се воздржа да рече нешто, може да владее со себе, покажува умереност кон некого или нешто’: *ѓо заузда гневоӣ, ѓо совладува гневоӣ, стиеѓа заби, стисна усни, има нерви, држи распојание и др.*

Четвртата етапа *ѓубење на коншролаша* го опишува моментот кога е надминат прагот на интензитетот кој човекот може да го издржи и да се контролира: *сиӣ е и йресиӣ (од некоѓо или од нешто); сиӣ е, му дојде йпреку ѓлава, му дојде на врв ѓлава, довде му дојде (обично со соодветен ѓесиӣ - йосочување до носоӣ), се йрейолни чашиаӣ на ѓриѓението, се йрелеа чашиаӣ, надвор од себе е, излезе/изледува од кожа, си избезга од кожашаӣ, како не на себе е; не е на себе (себеси); не е при себе (себеси), ѓо загуби ѓриѓението, изгуби нерви, му йукна филмоӣ, исфрли/извади од рамнотежа, ѓо исфрли/излезе од колосек, му оїкажаа кочнициите, ѓо загуби умоӣ, му се крена умоӣ, му се маӣти разумоӣ, му йаѓа мрак на очи и др.*

По губењето контрола следува *акиоӣ на одмазда* кој е насочен директно кон навредувачот. Дека целта е точно одредена однапред сведочат изразите: *ѓо има на заб (земено), ѓо зеде на заб, му има/фрла кимка* во македонскиот јазик.

Како што беше кажано и претходно, манифестирањето гнев претставува опасност за околината пред сè поради неможноста на субјектот да ја задржи самоконтролата. Ваквата ситуација се доведува во релација со тврдењето дека во секој човек се крие опасно животно кое цивилизираните луѓе треба да го чуваат во себе и под контрола. Така, однесувањето на гневен човек се споредува со однесувањето на опасно животно што нè води кон метафората *ѓневоӣ е опасно живоӣ* или *ѓневното однесување е агресивно однесување на живоӣ*. Оваа метафора е застапена во следниве изрази: *како разјарен бик, како рис, како бесно куче, како одврзано куче, како куче од синцир; бесен (луӣ) како змија, змија осојница, с'ска како змија* и др.

Во ФРМЈ регистрирани се и примери во кои гневниот човек се споредува со растение односно со пиперка: (*луј*) како *тијпер*, *луј* (*како*) *тијперка* (*феферонче*), црвен како *тијперка*. Покрај наведените фраземи во кои е присутна споредба со животни и растенија регистрирани се и следните изрази: *намуртјен* како *Галичица зиме*, *наосијрен* како *арнаутички јатаган* додека брзината на избувнување на гневниот човек стои во основата на фраземите *без да го гибнеш фијилот*, *се зајали*; *има слаби нерви* и сл.

На споредбата со диво животно се надоврзуваат и метонимиите: *агресивно вербално однесување намесито гнев и агресивно физичко однесување намесито гнев* кои се наоѓаат во основата на поголем број фраземи: *прави сцена, фрла молњи и громови, фрла со дрва и со камења, фрла кал на некојто, оди тој гаволијте, во бесијрага, тој оштера тој гаволијте, да „му – се не види, туки „и штуро – да осијане, да ти се зајре семето, гавол да го земе, црниот гавол ќе го земе, налеји да биде, налеји да е, налеји да се стпори, нека е налеји; огноји да го изгори; срце да го изеде; мајкајта, шајкајта, мајка му стапа, мајкајта нејзова; јцуе како кочијаш; замисли си „само –; немам зборови; како го тири/носи земјата, на што личи ова?, на нишијто не личи!, троклеш и нека е; аир да не види; му го најтри носоји, му одржа лекција; ~ го најправи тарамјарче, лом го најправи, пејел го стпори, пуздер го најправи, мајкајта му ја распрака; го има/зеде на заб, го зеде наоко, го зеде на нишан, се треска од земја, враќа мило за драго, му ја зајтијери/зайржи чорбата; му ја гојви/вари чорбата, враќа шило за огнило; дава шило за огнило, врати/враќа со камата, не осијане никому должен, расчистии смейки, ќе го удави во кайка вода /чаша/ леген, извади очи некому, жив ќе го одере, жив ќе го изеде, кожата ќе му ја одере, ќе му врзе една, ќе ѝ џе скрапам за глава, го исијури гневој/бесој, го излеа гневој/ го искалува гневој, си го извади автот и др.*

Оваа група доминира по својата бројност како и по емоционалниот набој кој достигнува кулминација во овој момент.

Особено важен дел од доживувањето и манифестирањето гнев е активноста на човекот. Гневните луѓе неконтролирано мавтаат со рацете, нивните движења се некоординирани, во устата им се создава pena и сл. Тоа се симптоми кои се однесуваат и на лудило, па може да се искористат како база за наредниот модел, а тоа е *гневој е лудило* односно за метонимијата: *лудото однесување намесито гнев*. Во рускиот јазик не забележавме примери градени според оваа метафора додека во македонскиот регистрирани се

следниве фраземи: *како да јал од лудојто зелје; ѓо фатија лудијте, ѓо фатија неговијте, ѓо фатија матијите, ѓо фатија мајкијте* и сл.

Неколку фраземи припаѓаат на концептуалната метафора *ѓневој е ѓавол*. Таа е мотивирана од општата метафора *емоцијата како конјоролор* при што оној кој ја поседува контролата може да биде натприродно същество, вонземјанин или сл., а во овој случај станува збор за ѓаволот кој го обзема човекот и станува објаснување за неговото гневно однесување. Во македонскиот јазик покрај лексемите *ѓаволот и врагот* застапена е и лексемата *цацко* како нивен синоним со разлики во стилската припадност. Лексемата *бес/беси* употребена во овие фраземи означува зол дух што влече корени од религиозно-митолошките претстави на Словените. По христијанизацијата покрај првобитното значење ‘лош дух’ во народните претстави станал синоним за ѓавол (Вражиновски, 2002: 54, Велковска, 2011: 69). Ова нашло свој одраз во фразмите: *влегол врагот, влегол ѓаволот во него, влегол цацко (во некојто), му влегол цацко; му влегол ѓаволот под кожа/во умот; ѓаволот не му дава мир, бес/бесот ѓо фати, беси да тие фатиат, ѓневој ѓо обзема; бесен како ѓавол и др.*

Овој кус преглед на дел од изразите кои спаѓаат во фразеосемантичкото поле *ѓнев* покажа дека станува збор за многубројна и разнообразна група фраземи која дава прекрасен визуелен приказ на секоја од фазите на доживувањето на емоцијата гнев. Имајќи предвид дека емоциите се особено сложен феномен кој е тешко достапен за истражување како поради својата природа, така и поради релативноста и индивидуалноста во доживувањето, фразеолошкиот материјал претставува одличен извор на информации. Фраземите ги впиваат во себе сите меѓукултурни и внатрекултурни, дијалектни, стилски, индивидуални и сл. варијации на определениот концептуален модел, а при метафорички пренос активни се знаењата од неколку области кои припаѓаат на различни културни пластови. Тоа го потврдува и фактот дека емоциите не може да се разгледуваат изолирано односно дека е неопходен интердисциплинарен пристап во нивната анализа.

ЛИТАРАТУРА

1. Апресян, Ю. Д. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе издание, исправленное и дополненное — Москва; Вена: языки славянской культуры: Венский славистический альманах, 2004 г.

2. Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры и типология метафорических моделей/ Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог 2003» <http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Baranov.htm>
3. Баранов, Н.А и Добровольский, Д.О. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+, 2007.
4. Велковска, С. Конески, К. Цветковски, Ж. Толковен речник на македонскиот јазик. - Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Т.1-5 (2003 -2012).
5. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001.
6. Конески, Б. Речник на македонскиот јазик. - Скопје : Институт за македонски јазик, 1961-1966.
7. Мургоски, З. Толковен речник на современиот македонски јазик. – Скопје : Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2011.
8. Петрова, А. Об эмоциях, их „доме“ и цвете (взгляд на зеленый и красный гнев в балканских языках). – Балканский спектр: от света к цвету. – Москва, 2011. (Балканские чтения 11. Тезисы и материалы). – стр. 86-93.
9. Яранцев, Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. / - Москва : Русский язык, 1997.
10. Kovecses, Z. Metaphors of Anger, Pride Ј Love. A lexical approach to the structure of concepts. Amsterdam/Philadelphia, 1986.
11. Kovecses, Z. Metaphor : a practical introduction. Oxford University press, 2010.
12. Lakoff,G. Kovecses, Z. The cognitive model of anger inherent in American English. - Cultural models in language and thought. Edited by Dorothy Holland and Naomi Quinn. Cambridge University Press, 1987.
13. Lakoff, G. Johnson, M. Metaphors we live by. Chicago : The University of Chicago Press, 2003.

SUMMARY

Emotions as a phenomenon have unusually complex structure and they are not available for direct human perception and could be understood through prototypical external manifestation. Their conceptualization in the language is throughout certain metonymic and metaphoric models, which are important instrument for understanding the structure and content of our emotional concepts.

This paper is an attempt to illustrate how important role metaphor and metonymy play in understanding a phenomenon as complex as the nature of emotion.

As material for inquire we are using Macedonian phrasemes denoting anger.

Accepting the definition for metaphor as „a cognitive mechanism whereby one experiential domain is partially ‘mapped’, i.e. projected, onto a different experiential domain, so that the second domain is partially understood in terms of the first one and for metonymy as a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, the target, within the same domain, or idealized cognitive model (ICM).“ [Kovecses : 2010, 173] this paper tries to implement them on Macedonian phraseological material and to reveal the universal and culture specific aspects of using metaphor and metonymy for better understanding of emotions.

Олгица Додевска-Михајловска

БИЕЛЕМЕНТНИТЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СО СИМЕТРИЧНИ СТРУКТУРИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Апстракт: Разгледувањето на структурно-семантичките модели на биелементните фразеологизми ја отвораат можноста за определување на нивната структура и на нивната варијантност. Карактеристиките на овој структурен тип ја олеснува лексикографската работа и отвора прашања од дијахрониски аспект.

Клучни зборови: биелементни фразеологизми, структурен тип, структурен модел, варијантност, автосемантички елемент, синсемантички елемент, именка, придавка, прилог, глагол, сврзник, предлог.

При проучувањето на фразеолошкиот состав на македонскиот јазик, покрај бројните прашања сврзани со основните признаци на фразеолошките единици, како значајно прашање се јавува и формата на фразеолошката единица, односно точното установување на нејзините граници, бидејќи е познато дека фразеологизмот има определена форма како самостојна единица во јазикот. Според внатрешната структурна организација на елементите, фразеолошката единица не се разликува од синтагматскиот или реченичиот структурен модел. Семантичката промена на елементите во фразеолошката единица (како елементи со ослабено или затемнето значење) доведува до известни ограничувања на нејзините елементи и до ослабување или формализирање, во извесен степен, на синтаксичките односи меѓу нив.

Проучувањето на особеностите на фразеолошката единица, особено на нејзината формална структура, има значајно место во откривањето на определени специфичности на фразеолошката единица како самостојна јазична единица.

При разгледувањето на формалната структура на фразеолошката единица се утврдува нејзиниот компонентен состав и нејзината организација, но истовремено се утврдуваат и разграничувањата на одделните варијации, што има практично значење во обработката на фразеолошкиот материјал во фразеолошките, толковните и двојазичните речници. Лексикографската работа бара откривање на семантичката страна на фразеолошката единица и на нејзината стилистичка функција во речта, но и правилно и објективно претставување на нејзината форма со која таа функционира во јазикот.

Две прашања се особено значајни во врска со формата на фразеолошката единица: прво, прашањето за границите на фразеолошката единица и второ, прашањето за различните видови промени во формалната структура на фразеолошката единица. При внимателна анализа на материјалниот состав на фразеолошката единица се диференцираат нејзините основни конструктивни, фиксирани елементи од контекстуалните, коишто можат да се јават меѓу компонентите или пак во иницијална или финална позиција. Во македонскиот јазик најчесто проникнуваат придавките, броевите и предлозите кај именските компоненти на фразеолошката единица, а прилозите најчесто се јавуваат како формален елемент за дополнување, дообјаснување на глаголските компоненти.

Проникнувањето на овие елементи во структурата на фразеолошката единица честопати создава тешкотија во лексикографската работа. Ова беше предизвик да го разгледаме прашањето за структурните карактеристики на фразеологизмите во македонскиот јазик.

Ќе се разгледаат фразеолошките структури во македонскиот јазик кои имаат две компоненти од аспект на значењето на фразеологизмот што е мотивирано од внатрешната форма (слика) создадена од елементите на зборовниот состав. Според Финк, расчленувањето на фразеологизмите ја открива внатрешната слика која го мотивира фразеолошкото значење, а тоа значи дека лексичкото значење на компонентите не се губи целосно, туку заедно со другите компоненти создава слика која влијае на создавањето на фразеолошкото значење. „По целосната десемантанизација на слободните зборовни врски во составот, фразеолошкото значење е мотивирано од сликата што останува во нашата свест. Таа слика, своевиден *значенски талог*, се издигнува од ниво на поединечното на ниво на општото, создавајќи фразеолошко значење“ (цит. според Turk, Opašić: 2008, 19; Fink:1994).

Основната поделба на структурта на фразеологизмите (зборовен состав и исказ) бара доуточнување, дообјаснување поради проблемите што се јавуваат во структурната класификација. Учество на глаголот се потврдува како солиден квалификациски маркер за зборовните состави, па оттука и поделбата на зборовните состави на два вида структури: *безглаголски и глаголски* (Калдиева-Захариева 2005:157), го олеснува натамошното структурно разграничување.

Примерите од експертириот корпус фразеологизми се класифицирани според структурни модели во кои фразеолошката структура се рагедува како апстракција на градбата на фразеологизмот што се потпира на автосемантичките зборови (Калдиева-Захариева 2005:157). Во зависност од учиството и бројот на *автосемантички елементи* (именки, придавки, глаголи, прилози), фразеолошките структури можат да се класифицираат во *моноелементни* (едноелементни), *биелементни* (двоелементни) и *полиелементни* (повеќелементни) структури. Учиството на *синсемантички елементи* (предпозите, сврзниците, честиците) претставува само сврзувачко средство за дополнување, доуточнување на општата семантика на фразеологизмот. Ваквата класификација дава можности за изделување на фразеолошките специфичности во даден јазик, но и за контрастивни проучувања на фразеологијата на одделни јазици.

Во врска со двокомпонентната структура на фразеологизмите постојат различни гледишта, па оттука и во лингвистичката литература се среќаваат повеќе термини: *бинарни* (Молотков, 1977), *биномни* (Ничева, 1986), *биелементни* (Калдиева-Захариева, 2005) и др. Се определивме за терминот *биелементни фразеологизми* што го употребува Калдиева-Захариева. Во структурната организација на овие фразеологизми влегуваат два *автосемантички елементи*, а *синсемантички елементи* на овој структурен модел само учествуваат како сврзувачки елементи и имаат определено место во градењето на фразеолошката шема. Во зависност од карактеристиките на позициското подредување на автосемантичките и синсемантичките елементи, фразеолошките шеми се делат во два основни типа: *асиметричен* и *симетричен*. Кај симетричниот тип фразеолошки шеми се изделуваат две карактеристики:

1. јасно разграничивање на две еднакви подредувања на автосемантичките елементи одлево и оддесно на еден синсемантички елемент и

2. повторување на еднакво структурирани делови (Калдиева-Захариева 2005:159-160).

Имено, ќе стане збор за биелементни фразеологизми со силно изразени структурни признаци каде што структурата до извесен степен го определува нивниот семантички карактер.

При разгледувањето на организацијата на фразеологизмите со биелементна структура како фразеолошко семантичко цело, на прв план се изделија две групи фразеолошки структури со симетрична организација: *симетрични структури со сврзувачки елементи предлог и симетрични структури со соспавна сврзувачка врска*.

Од биелементните безглаголски фразеологизми ја изделивме фразеолошката структура: **именка+предлог+именка** (*дрво без корен; буре без дно; врека без дно; село без кучиња; ѕрн вооко; дивеч за оиштрел; ўокрив над глава; вејтар во маѓла; бигор вгради; грушка вградо; дујка во вода; ѕравина до краина, кули во воздух, корен на злосто и др.*).

1. За овој структурен модел карактеристични се биелементните фразеологизми со адвербијална семантика што ја имаат следнава симетрична структура: *рака за рака; рамо до рамо; очи в очи; лице в лице; гради в гради; збор по збор; буква по буква; ден за ден; џеда по џеда/чекор по чекор/делче по делче; вратиа до вратиа*. Забележливо е дека симетријата кај овие фразеолошки образувања се изразува преку повторување на еден ист автосемантички збор (именка) со предлошка врска (*в/во, за, до, по*) која означува начин на некакво дејство.

Активното учество на предлогот во биелементните симетрични структури се согледува и во следнава шема: **предлог+именка+предлог+именка** (*од глава до џештици; од Ѓурѓовден до Митровден; од лулка до дујка; од илла до конец; од а до ш/од аз до ижица; од време на време*).

Како специфичност на оваа структура е симетричната поставеност на предлозите. Автосемантичките елементи можат да се јават во две разновидности: како повторени зборови (*од нок до нок; од дно до дно; од уво до уво; од ден на ден; од вратиа на вратиа*) или како зборови од едно семантичко поле (*од ѕрн на џлоз; од џоѓа до ковача; од дожд на вејтар; од јаснина до џладнина*). Синсемантичките елементи посочуваат два крајни или два последователни пункта. Во мал број примери кај овој структурен модел се среќава повторување на предлогот, а автосемантичките зборови се или

антоними (*со арно со лошо* 'на секаков начин', во примеров автосемантичкиот елемент е прилог) или припаѓаат на исто семантичко поле (*на врати на нос* - 'нагло, непромислено, многу брзо'). Поголем дел од овие биелементни симетрични структури се адвербијализирани состави со општа семантика *начин* на некакво дејство.

2.Биелементните фразеологизми се јавуваат и со составна сврзничка врска. Најкарактеристична и најчеста симетрична структура е градбата на автосемантичките елементи од иста граматичка категорија со сврзник:

именка + сврзник + именка (*ден и ноќ; веќер и маѓла; оѓин и џламен; веќар и маѓла; газ и ѓаки; џешок и сабоѓа, џлот и крв, џрсќ и џлева, кожа и коски; дрво и камен; лика и џрилика; Содома и Гомора*);

супстанивицирана придавка + сврзник + супстанивицирана придавка (*мало и џолемо; слеќо и сакайќо; живо и диво; шуќио и роѓайќо*);

придавка + сврзник + придавка (*млад и зелен* 'сосем неопитен'; *ѓол и бос* 'многу сиромав'; *жив или мрштov*);

прилог + сврзник + прилог (*штаму и штаму* 'на некое определено место'; *штука и штаму* '1. понекаде, на разни места. 2. понекогаш');

глагол + сврзник + глагол (*їали и џаси; їали и жари; коли и беси; раздели їа владеј; се чуди и се крсїи*).

Учество на сврзникот и како сврзувачко средство доминира во структурните шеми, а како најбројни се изделуваат фразеологизмите во чија структура се јавува **именката**. Фразеологизмите со оваа структурна организација имаат различна семантика.

Образувањата од супстантивизираните именки се изделуваат по општата семантика на **сеопфатност**. Со значење **сите** ги бележиме фразеологизмите *мало и џолемо; сїшаро и мало; крштено и некрштено*. Пр. ... *оѓсега се, јунак, їши џознаваш, / ами момче коѓа ќе се сїпориш, / ќе џойшресиши мало и џолемо!* (Речник на македонската народна поезија, IV, 163); *што настапанаа азбии, / џо џие села рисјански, / сїшаро и младо колеа* (Б. Конески, *Македонски народни џесни*, Скопје 1945, 24). Во приведениве примери збележливо е дека автосемантичките зборови се реализираат како поимно изразени содржини со воспоставена спротивност. Според структурната класификација на антонимите, во примерите *мало и џолемо; сїшаро и мало* станува збор за *разнокоренски* или *лексички антоними*, а во

примерот *крсїено и некрсїено* се јавува антонимски пар со еднокоренски или граматички антионим (Бандилова-Ралповска 2010:77).

Сематичкото спротивставување на автосемантичките елементи не е изразено во општата семантика на фразеологизмот. Фразеологизмите со ваквата структурно-семантичка организација Снежана Велковска ги нарекува *квазиантионими* (2002:136).

Во структурниот модел со истата фразеолошка шема се среќаваат и примерите (*слейќо и сакайќо; живо и диво; шуѓо и рогаѓо; шуреско и кауреско*). Кај сите фразеологизми од овој структурно-семантички модел сопоставувањето на автосемантичките елементи претставува различен вид контраст. Значењето на сеопфатност се изразува преку посочување на множество лица врз основа на различни признания: возраст, пол, физички белези, здравствена состојба и др. Во одделни фразеологизми значењето на сеопфатност е вградено во претставата на блиски, сродни членови на множеството, најнепредставителни за тоа множество со значење: **сите, до еден, без исклучок: Старо и младо, здраво и болно, слейќо и сакайќо** - дури имаше и шакви штито на смртно лежло беа доведувани шука... (Г. Ивановски, *Луѓе по йатоиш*, 1953, 90). Во нив доминира експресивноста како стилска одлика и затоа се изделуваат како поспецифични за разговорниот јазик и за уметничколитературниот стил: *На ороѓо бе дошло шуѓо и рогаѓо* (СбНУ 1954:376).

Во биелементната структура именка + сврзник + именка предлогот може да се вклучи во иницијална позиција: **предлог + именка + сврзник + именка** (*под дрво и камен; од срце и душа; од Адам и Ева; со сїправ и штрејт; меѓу чеканот и накованата; меѓу Сцила и Харибда; на живој и смрт*) или истиот да се повтори: **предлог + именка + сврзник + предлог + именка** (*во добро и во зло 'во секаква ситуација'*).

Карakterистика на биелементните фразеологизми со симетрична структура сврзник се и повторените сврзници: **и –и, ни–ни.**

Задржувајќи се на повторените дисјунктивни сврзници во македонскиот јазик *и –и, ни–ни*, Л. Минова-Ѓуркова истакнува дека „секој од нив има по едно свое основно значење што го внесува во елементите што ги сврзува“, а сврзаните елементи со своите значења и меѓусебни односи, кои можат да бидат најразлични, ги збогатуваат и ги нијансираат значењата на сврзниците (1970:81). Во дисјунктивните споеви со повторениот сврзник *и –и* од фразео-

лошката шема *сврзник+именка+сврзник+именка*, дисјунктивно се изнесуваат само две можности, но тие меѓусебно не се исклучуваат. Во ваквата функција сврзникот е акцентиран и служи како формално и стилско средство за одделување и посебно нагласување на зборовите.

Па, оттука и структурната варијантност на биелементните фразеологизми во случаите на испуштање на сврзникот во иницијална позиција кај структурниот модел со повторениот сврзник *и–и*: *< и > ден и ноќ; < и > слейо и сакайо; < и > старо и младо*. Полната структура на овие биелементни фразеологизми е карактеристична за јазикот на народната поезија и за уметничколитературниот стил: *Проблејала вакла овца, / вакла овца калешица, / шуку блее и ден и нош* (РМНП XX, 58). ***И слейо и чкулаво*** ѝодава рака ѹо змиско јаболко ... (С. Јаневски, *Тврдоѓлави*, 164); *Која майна ќе ѝ однесеше ако не зайнев да се ѩради фабрика...и ако не найримав во неа и криво и ѹраво, и оїулено и слейо* (Ширилов 2008:89).

Лексичката варијантност на автосемантичките елементи во последните два примера е резултат на стилско-творечка постапка за авторска преобразба на фразеологизмот со цел да се постигне посилен експресивен израз, да се побудат повеќе емоции, посилни чувства кај читателот. Секако дека авторовиот однос кон варирањето на македонското фразеолошко богатство придонесува за збогатувањето на изразните средства на јазикот.

Структурните модели од типот **дење-ноќе, лете-зиме** (*леѓо-зима* - постојано, без прекин = **и лете и зиме**) и др. во македонскиот јазик О. Јашар-Настева ги определува како семантички и структурен образец во калкирањето под влијание на турскиот јазик (Јашар-Настева 2001:147). Но таа, поради деликатноста на прашањето и во недостиг на поисцрпни паралелни истражувања на македонскиот јазик со другите балкански јазици, допушта и поинакво објаснување на овој вид калки. Нашата дијахрониска анализа на фразеологизмот *ден и ноќ* низ примерите од Картотеката на црковнословенските ракописи од македонска редакција и од Картотеката на македонската народна проза при Институтот за македонски јазик само го потврди фактот дека во фразеологијата се конзервирали отпечатоците од постарите состојби на јазикот. Имено, таму бележиме пример од библиски ракопис во формата **ден и ноќ** со значење *йосијојано, без ѹрекин*: *благодать имамъ ємоуже слѹжж ѿ прѣдѣдъ съ чистож свѣтиж юко непрѣстанъно имамъ о тебѣ паматъ въ*

м~~ко~~литења моиња **дърънъ и ношъ** 2Т1,3 Карп. Овој контекст е показателен пример за семантичката еднаквост на прилогот со адвербилизираниот зборовен состав. Во македонскиот превод на Библијата истиот фразеологизам го регистрираме со поинаква внатрешна структура: **прилог+сврзник+прилог**, што е резултат на поновата етапа од развојниот процес на македонскиот јазик: *Му благодарам на Бога, кому ушише од йародището Му служам со чиста совест додека иостојано ти съменувам во молитвите свои **дење и ноќе***. Формата на автосемантичните елементи од овој фразеологизам ја потврдуваат таа етапа во следниов пример од *Речникот на македонската народна поезија*: ... **дења и ноќа** на диван седиш... (1987:133).

Интересно е да одбележиме дека стремежот за формалното диференцирање на сврзникот се проявил уште од почетокот на 12 век, пример регистриран во Охридскиот апостол: *и разуменъ же е въвъ ковъ же ихъ са гле страждаахъ же вратъ **дърънъ ношъ** яко да огниятъ єго* А9,24.

... Но Савле дозна за нивниот заговор. Тие, так, **дење и ноќе** до чекаа на йорданата за да го убијат (Свето писмо 2007: 154).

Континуитетот на оваа појава ќе го илустрираме преку еден пример од експерсиран материјал од 19 век: ... **дење ноќе** ич раат не беа живеале (Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 1895, XIX, Прилеп, М. Цепенков, София, 205).

Анализата упатува на заклучокот дека во модифицираната прилошка структура **дење-ноќе** во македонскиот јазик е вградена сликовита претстава од христијанската религија, ден и ноќ што се спрекава во јазикот на Библијата. Еднаквоста на карактеристичните типови структурна организација во фразеолошките системи треба да се бара и во општите карактеристики кои, во многувековната јазична интерференција, го стимулирале зближувањето на спецификите.

Меѓу структурните модели со составна врска како особено интересни се јавуваат биелементните фразеологизми со синсемантичкиот елемент *ни-ни*. И кај овие образувања автосемантичките елементи припаѓаат на иста граматичка категорија. Во оваа група ги регистрираме следниве шеми:

сврзник+именка+сврзник+именка (*ни вода ни киселина; ни глас ни ѹрага; ни а ни б; ни рак ни риба/девојка; ни збор ни одговор;*

сврзник+ предлог+именка+сврзник+предлог+именка (*ни на небо ни на земја; ни на кай ни на ѹай; ни в заб ни в Ѣрло; ни во врека ни од врека*);

сврзник+придавка+сврзник+придавка (*ни крив ни должен; ни жив ни мртлов; ни варен ни ѹечен; ни црн ни бел/ни црно ни бело*);

сврзник+супстантивизирана придавка+сврзник+супстантивизирана придавка (*ни машко ни женско*);

сврзник+број+сврзник+ број (*ни две ни Ѣри; ни Ѣети ни шести*);

сврзник+прилог+сврзник+прилог (*ни вака ни Ѣака; ни ваму ни Ѣаму; ни дење ни ноке*);

сврзник + глагол+ сврзник+глагол (*ни јаде ни Ѣие; ни се води ни се Ѣера; ни сітанува ни умира; ни било ни ќе биде; ни збори ни Ѣовори*).

Кaj овие образувања главно преовладува одречната семантика. Со значење **никаков** се фразеологизмите *ни варен ни Ѣечен; ни црн ни бел; со адвербијална семантика – ни вака ни Ѣака; ни ваму ни Ѣаму; ни две ни Ѣри; ни Ѣети ни шести*; со значење на **неопределеност** или отсуство на типична форма – *ни машко ни женско; ни рак ни риба; со значење на неопределеност или нејасаност на некаква ситуација се биелементните фразеологизми: ни црно ни бело; ни сітанува ни умира; ни збори ни Ѣовори*.

Биелементните фразеологизми со симетрични структури имаат слаба варијатност. Лексичката варијатност се поврзува со историскиот развој на лексиката на македонскиот јазик. Имено, замената на лексичките елементи ја одразуваат тенденцијата во развојот на стандарднојазичната лексика - ограничување и архаизирање на одделни лексички елементи од народниот јазик: *друм Ѣод нозе : Ѣаш Ѣод нозе; ѡораво и сакаќо: слейо и сакаќо; ѡораво и ѡойаво: слейо и криво; ни се кара ни се води: ни се Ѣера ни се води; од конец до крај: од крај до крај*. Во одделни примери се откриваат синонимните врски меѓу заменетите елементи: *слейо и криво (куцо)*. Богатството од асоцијации го следиме преку еквивалентноста на биелементните фразеологизми со лексичка варијантност: *жив и здрав = здрав и Ѣправ 'сосема здрав, неповреден'*.

Одделни структурни варијации можат да го нарушаат структурниот модел на биелементните фразеологизми. До промена на структурниот модел доаѓа и при испуштање на автосемантичкиот елемент: *од срце< и душа>; со душа< и срце>*, но и од проникнувањето на нов елемент во структурата на фразеологизмот: *<само> кожа и коски*. Двата примери се илustrација на нарушувањето на бинарниот карактер на фразеолошката единица.

Формална варијантност се јавува и во структурата на биелементните фразелогизми со сврзникот **и**. Кaj полната варијанта,

автосемантичките елементи се сврзани, а кај скратената варијанта отсуствува сврзникот: *rечено и сйорено*: *речено-сйорено* 'веднаш исполнето'). Анализата на биелементните структури со два автосемантички елементи и сврзникот и покажува дека полната варијанта ја регистрираме во постарата етапа од развојот на македонскиот јазик, а скратената варијанта ѝ припаѓа на современиот македонски јазик. На овој начин доаѓа до спојување на автосемантичките елементи во една претстава, изградена од повторени, блиски по сродност или антонимни зборови, формално стегнати и смисловно високосинтетизирани фразеологизми со адвербијална семантика: *кажи-речи* 'речиси, приближно'; *кайни-замрзни* 'многу студено'; *овде-онде* 'понекаде'; *вака-онака* 'секако'; *ваму-шаму* '1. на сите страни; 2. понекаде, нерамномерно'; *дењеноке; лейте-зиме* и др.

Анализата на ексцерпираниот материјал покажа дека одделни биелементни фразеологизми со симетрична структура сè уште не се стабилизирани во совремниот стандарден јазик. Карактеристична појава е позициската варијантност што е изразена преку испуштањето на сврзникот и но и преку варирањето на повторениот сврзник и -и. Причините за формалната и лексичката варијантност се израз на две тенденции кај биелементните фразеологизми: едната тенденција води кон приспособување на структурно-семантичкиот модел во стандардниот јазик, а другата, пак, кон потслирување на експресивноста на јазичниот израз.

Формата на фразеолошката единица сфатена како лексичка градба и начин на организација на составните елементи ги проектира карактеристичните структурни и структурно-семантички модели во македонскиот јазик што е неопходен и значаен предуслов за споредбените истражувања на фразеолошките системи, особено во словенски и балкански контекст.

Направената анализа на биелементните фразеологизми со симетрични структури е само дел од разнообразната и сложена проблематика на фразеолошкиот систем на македонскиот јазик. Сопоставувањето со другите јазици ќе помогне во утврдувањето на нивната специфичност и изворност преку откривањето на разликите, но и на сличностите на структурно-семантички план.

ЛИТЕРАТУРА

- Бандиловска-Ралповска, Е., (2010) *Еднокоренската анионимија со префиксот **не-** кај описните придавки во македонскиот јазик*, Македонски јазик (LXI), Скопје, 73-85
- Велјановска, К., (2006), *Фразеолошкие изрази во македонскиот јазик (со осврт на соамискаата фразеологија)*, Скопје
- Велковска, С., (2002), *Белешки за македонската фразеологија*, Скопје
- Велковска, С., (2008) *Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник*, Скопје
- Калдиева-Захариева, С., (2005), *Проблеми на съюсавищелното изследване на българската и румънската фразеология*, Институт за български език, София
- Калдиева-Захариева, С., Крумова-Цветкова Л., редактори, (2008), *Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. д-р Кейти Анкова-Ничева)*, София
- Димитровски, Т., (1995), *Речник на литературни изрази*, Скопје
- Димитровски, Т., Ширилов, Т., (2003), *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*, I (A–S), Скопје
- Минова-Ѓуркова, Л., (1970), *Повторениите дисјунктивни сврзници*, Македонски јазик XXI (1970), Институт за македонски јазик, Скопје, 75-89
- Молотков, А.И., (1977), *Основы фразеологии русского языка*, Ленинград
- Ничева, К., (1986), *Към характеристиката на биномните фразеологизми в българския език*, Въпроси на съвременната българска лексикология и лексикография, Българска академия на науките, София, 23-47
- Ширилов, Т., (2008), *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*, II (К–П), Скопје
- Ширилов, Т., (2009), *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*, III (Р–Ш), Скопје
- Речник на македонската народна тоесија* (група автори, редакција Т.Димитровски), (1983), I (А–Г); (1987), II (Д–С); (2001), IV (Л–М), Институт за македонски јазик, Скопје
- Свешто писмо (на Староиот и на Новиот завет)*, (2007), Скопје

- Толковен речник на македонскиот јазик (група автори, редакција; С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски), (2003), I (А–Ж); (2005), II (З–К); (2006), III (Л–О); (2008), IV (П); (2011), V (Р–С), Институт за македонски јазик, Скопје
- Fink. Ž., (1994), *Adjektivni frazeologizmi u ruskom i hrvatskom jeziku* (doktorska disertacija)
- Turk, M., Opašić, M., (2008), *Supostavna raščlamba frazema*, Fluminensia, god. 20, br 1, 19-32

SUMMARY

The form of the phraseological unit, understood as lexical structure and manner of organization of the constituent elements, projects characteristic structural and structural-semantic models in the Macedonian language which is a necessary and important prerequisite for comparative research of the phraseological systems, especially in the Slavic and Balkan context.

The made analysis of the two component phrasemes with symmetrical structures is only a part of the diverse and complex issue of the phraseological system of the Macedonian language. Comparison with other languages will help in determining their specificity and authenticity through the discovery of the differences and similarities of the structural-semantic level.

Виолета Николовска

81'373.612.2

811.163.3'37

ОД СЕМАНТИКАТА НА *ФАТИ* И *ФАТАЛЕН*

Апстракт: Целта на овој труд е да покажеме дека метафората се јавува како еден од принципите на семантички развој во јазиците. При тоа нема да се трудиме да ги бараме концептите кои се поврзани по патот на метафора и начините на кои тие метафори ја структуираат нашата перцепција и разбирање, како што тоа го прават Лејкоф и Џонсон во книгата која е класика во модерната лингвистика и пошироко од неа „Метафори покрај кои живееме“. Се согласуваме со авторите на оваа книга дека живееме покрај метафори, и додаваме дека метафоризацијата е принцип на развој во лексичкиот фонд на јазиците. Метфората ја сфаќаме во нејзиното најшироко значење: како пренесување на значењето или на дел од значењето на една лексема од еден во друг семантички регуларен контекст на употреба.

Клучни зборови: метафора, значење, семантички развој, лексема, контекст.

Овој труд настана како резултат на соработката во рамките на проектот „Толковен речник на македонскиот јазик“¹ Што се работи во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Станува збор за анализа на значењата на две лексеми: *фати* и *фатален*. Особено лексемата *фатален* бараше поширока обработка која, секако, не може да влезе во еден речник.

Кај глаголот *фати* ги изделивме следниве значења:

1. **Земе нешто или некого со рака.** *Го фати дешето за рака. Фати ѝ материјалот на фустанов.*
2. **Улови нешто што е во движење со рака.** *Ја фати ѝ тојкаѓа. Фати мува. Ја фати мачкаѓа.*
3. **Улови (дивеч или риба).** *Фати неколку риби. Фати дива свиња. Ја фатија лисиџаѓа.*

¹ Проектот се работи под раководство на д-р Снежана Велковска. Досега се објавени пет тома (А-Ж, З-К, Л-О, П, Р-С).

4. **Уапси, зароби некого.** Го фатија крадеџој. Фатиле гвајца нейријашелски војници.
5. **Разоткrie некој, во некој престап** (прен. – Улови некој што прави некој престап). Го фати мажот како ја изневерува. Го фати во лаја. Ги фати конечно како бејаат од работи.
6. **Затекне некој во некоја работа.** Човек не може да тие фати на смиене. Извинејте, ве фатив на јадење.
7. **Успее да види, улови некој со поглед.** Се обсираше долж гвейте насоки на улицата и се најрејаше во сенкиите да то фати заминувањето на Ветти. Зборуваше обидувајќи се да ѝ то фати иојледој.
8. **Успее навреме да стигне и да се качи на превозно средство.** Го фатија автобусот. Не тој фати возот во 3, ке мора да то чека тој во 5 часот.
9. **Добие болест или сл.** Фати вошки. Фати трит. Дешетто фати сийаница.
10. **За човек – падне во некоја душевна или телесна состојба.** Ме фати мрза. Го фати срам. Дешетто тој фати досада. Го фати криза. Ме фати трч. Ме фати трит. Го фати дремка. Го фати сонце. Ја фати мака за тоа што тој навреди. Не тој фака сон. Ме фати виново. Го фати кашлица.
11. а) **За материја – успее да постигне состојба или ефект со посредство на човек.** Ке фати ли малтерот? Не фати бетонот. Убаво ми фати бојата. б) **За материја – успее да постигне состојба или ефект сама од себе.** Млекото фати кајмак. Раната фати коричка.
12. **Сошие, поврзе.** Фати ми тој ракавот со машина, тие молам, се распирал. Ги гадов чорайтие да ми тој фати котелцитие.
13. **За човек – затекне невреме или некоја друга природна непогода на пат.** Не фати дожд. На патот не фати ѡуста мајла. Морнариите тој фати бура. Доцна тирнаа, ке тој фати ноќ.
14. **Започне временска сезона или некоја природна непогода.** Фати сируп. Фати тролеј. Фати юлема зима. Фатија ѡорештини.
15. **Има прием на телевизиски или радиосигнал.** Факаш Канал 77 во Скопје? Факаш Телма со обична антена? Колку канали факаш со обична антена?
16. **Земе под наем, најми некој да му помага во некоја работа.** Фативме нови мајстори. Фати адвокат. Фати жена за да ѝ помага дома.

- 17. За човек – пронајде партнери/ка, започне љубовна врска со партнери/ка.** Слушам си *фати* нова девојка. Конечно то *фатила* Марко, цела година тиричаше тој нејзин.
- 18. За човек - заземе некаде место.** *Фати* две месеци најпред во автобусот. Оди порано и *фати* маса за четворица. Ќе одам порано да *фатам* паркин.
- 19. Дојде до некоја работа, позиција, материјални средства.** *Фати* добар проекти. Девојче тој *фати* добра работи. За таа работи *фати* добри пари.
- 20. Почне.** *Фати* да зборува. *Фати* да се смее. *Фати* да учи.
- 21. Тргне.** Не знам зошто, сè нешто ми вели дека тој *фати* накај Прилепец. Штом тие лево тој *фати*, јас гесно да одам.
- 22. Чини одредена сума пари, скапо или евтино.** Ме *фати* вкујно 1000 денари. Ме *фати* скайо. Ме *фати* евтино.

Фразеолошки изрази со фати: **Фати магла** – избега. **Фати цаде** – Отиде. **Фати пат** – отиде. **Фати усвит** – се изгуби. **Ми фаќа око** – ми се допаѓа. **Фати пајажина** – остане долго во одредена состојба. **Едно фати,** **друго пушти** – некој е непостојан. **Корења фатив** – се изначекав, се изнаседов.

Како што може да се види, во примерите од 1 до 8, го среќаваме основното значење на глаголот *фати* - значењето под 1, кое, во примерите од 2 до 8 е збогатено до ‘улови’. Во значењата: ‘уапси, зароби некого’, ‘разоткрие некој во некој престап’, ‘затекне некој во некоја работа’, ‘успее да види (улови некој со поглед)’, ‘успее навреме да стигне и да се качи на некое превозно средство’, според контекстите што ги имаме, се содржи, метафорично, значењето ‘улови’. Значењето ‘улови’, ‘лови’, можеме малку подалечно да го препознаеме и во примерите под 15 (‘има прием на телевизиски или радиосигнал’), а дури и без да се впуштаме во подлабоки социолошки, културолошки и родови анализи можеме да го препознаеме и во примерите под 17. Ова значење го препознаваме и во примерите под 18 и 19, со тоа што кај примерите под 18 е веќе поослабено. Во сите овие случаи се работи за активен субјект на дејството.

Меѓутоа, субјектот може да се измести од активната улога и да биде „уловен“ од нешто (болест, паразит, душевна состојба). Вакви се значењата со примерите под 9 и 10. Токму затоа и субјектот во примерите под 10 е изместен од синтаксичката позиција резервирана за активни учесници (во јазиците со падежи сигнализирана со номинативна форма) до синтаксичка позиција резервирана за поднесувач, трпител на дејството или доживувач на состојбата, како што е во случајов (во јазиците со падежи сигнализирана

со акузативна форма). Оваа семантика, малку повеќе ослабната, ја среќаваме кај примерите под **13**.

Следното значење Што може да го има овој глагол е ‘успее’: примерите под **11**. Ова значење особено е силно кај примерите под **a)**, што е сосема разбираливо, бидејќи состојбите се резултат од работата на човек.

Третото значење е значењето за почеток на некое дејство. Најочигледно, него го среќаваме во примерите со да-конструкција во реченицата, под **20**. Овде како *фати*² да е синонимен со *йочне*. Значењето ‘почне’ се содржи и во примерите под **14** и **21**.

На крај останаа значењата:

- ‘сопшие, поврзе со конец’ (*фати*, *йотифати* со конец) (значењето под **12**);

- ‘земе под наем некого’ (*фати* некојо да му *йомати* во *работата*) (значењето под **16**) и

- ‘чини одредена сума пари, скапо или ефтино’ (значењето под **22**).

Интересна е семантичката анализа и на глаголот *се фати*, особено во корелација со семантиката на глаголот *фати*:

1. Фати дел од себе, од своето тело. *Се фати за глава. Се фати за стомакот.*

2. Се придржи за нешто. *Се фати за кревето. Се фати за оградата.*

3. Некому му се одземе, парализира дел од телото. *Му се фати главата. Му се фати јазикот. Му се фатија нозете.*

4. Започне расправија околу нешто. *Пак се фатија околу извештајот. Се фатија так за таа нива.*

5. Започне љубовна врска со некого. *Јана се фати со Горан. Се фати со девојката.*

6. Успее, се оформи како резултат на природен процес. *Бојата се фати. Се фати кајмак. Се фати бешонот.*

7. Започне нешто. *Се фати со работата. Се фати да чисти. Се фати да пишува.*

8. Се затекне(себеси) во некое дејство. *Се фатија себеси во молчење. Се фати себеси дека ја живее како своја, сеја судбина на „Нана“. Се фати како тлега право во нејто.*

9. За чевли – некому му се соодветни. *Не ми се фатија новиве чевли, таје се фатија новиите?*

² Според Јашар-Настева (2001,137) калкиран значенски модел од tutmak.

10. За дрво, растение – се зафати. *Се фатија цвеќињата и тој го насадив. Се фати лимонот.*

11. За животно – се улови. *Се фати конечно ѓлужецот во стапица. Исто како животно која ќе се фати в стапица.*

12. Се наталожи, падне. *На косата му се фатил снег. Се фатил мраз на прозориците.* 12 а). (прен.) **Се наталожи, се образува.** *Битор се фатил на душава. Самојосебе ѓрч му се фатил околу усниите од окайнатост и нејадење.*

Како што може да се види од примерите, значењето под 1 е повратно значење од глаголот *фати*: субјектот дејството го врши врз дел од себеси, своето тело. Во примерите под 2, тоа значење е модифицирано: ‘фати нешто за да се придржи себеси во одредена ситуација’. Во понатамошниот семантички развој, можно е оваа компонента ‘за да се придржи себеси’ да се изгуби, како во примерот: *Го рече тоа и се фати за кваката (на вратата, со цел да излезе).*

Помеѓу *фати* и *се фати* постои аналогија во значењата (што е нормално и очекувано). И кај глаголот *се фати* ги среќаваме значенските компоненти ‘успее’, ‘олови’, ‘започне’.

Компонентата ‘започне’ ја среќаваме кај примерите под 4, 5 и 7. Семантичката компонента ‘успее’ ја среќаваме кај примерите под 6 и под 10. Разликата со глаголот *фати* е во тоа што кај глаголот *се фати* (значењето под 6), поради семантиката на повратната заменка, го имаме само значењето ‘успее без посредство на човек, само од себе’ (сп. фати 11 под 6). Семантичката компонента ‘олови’, малку модифицирана, ја среќаваме кај примерите под 8 и 11. Кај примерите под 8, таа е збогатена, поради присуството на повратната заменка *се* со значењето ‘ себеси’, а кај примерите под 11 со пасивно значење (животните се фатени, уловени од стапицата која ја поставил некој друг – човек). Во примерите под 8, значењето ‘се улови(ја) себеси’ се јавува како последица на а) освестено доживување на несвесна ситуација (*Се фати како ѓледа право во нејзина стапица*) и б) како запаѓање во некоја „стапица“ на непријатна ситуација (*Се фатија себеси во молчење.*).

И кај глаголот *се фати* среќаваме употреба со пасивно значење. И тука, доживувајќи го на сосотојбата е изместен од привилегираната позиција на (активен) субјект до позиција на индиректен објект. Во позиција на субјект е делот од телото што ја претрпел состојбата (веројатно како последица на нешто), а позицијата на директен објект е блокирана од повратната заменка.

Значењето кое е изолирано од оваа серија е врзано со конкретен предмет (чевли) ‘некому му се соодветни, точни’ и можеме да го сметаме

како еден вид на фразеолошко значење (иако и тука може да се согледа семантичка мотивација со основното значење, особено со префиксирани форми: *прифаќа*, *ойфаќа*).

Пасивно значење среќаваме и во примерите под 12.

Принципот за метафоризација можеме да го согледаме и во образувањето на фразеолошките изрази. Фразеолошкиот израз се ослободува од своето буквально значење врзано со дадена ситуација и се употребува само како симбол, знак за ситуацијата. Ќе разгледаме неколку фразеолошки изрази со глаголот *се фати*:

Се фати за глава – 1. Се зачуди многу. **2.** Не знае што да прави. **Се фатија за гуша** – влегоа во конфликт. **Се фати в костеџ со нешто или некого** – влезе во борба со нешто или со некого. **Се фати на орото (ќе си го игра)** – започна некоја работа (ќе си ја доврши). **Се фати на јадица** – наседна на нешто.

Можеме да замислим дека движењата **а)** „се фати за глава“ и **б)** „се фатија за гуша“, навистина се случувале или се случуваат кога **а)** некој многу се чуди и кога не знае што да прави и **б)** кога двајца во конфликтна ситуација почнуваат да се борат и физички, не само вербално. Потоа, соодветните изрази стануваат само знаци за соодветните значења, ситуации, осолободени од обврската да се јават со конкретните физички движења.

На половина пат кон таква фразеологизација како да е изразот *Се фати за квакача*.

Метафората е очигледна кај изразите: *Се фати на орото (ќе си то итра)* и *Се фати на јадица*.

Како што може да се види, кај лексемата *фати* полисемичноста се развива во три правци: едниот е од значењето ‘улови’, другиот од значењето ‘успее’ и третиот од значењето ‘почне’. Најголема метафоризација се јавува кај значењето ‘улови’ и тука среќаваме најмногу значења. Всушност, во развојот на полисемичноста на оваа лексема како да постојат скалила, етапи: *фати* – ‘земе нешто со рака’; *фати* - со екстензија на значењето до ‘улови’; потоа спецификација на значењето до ‘улови (само) дивеч или риба’; кога се работи за човек, модификација на значењето ‘улови’ до ‘уапси’; па по пат на метафоризација – ‘разоткрие некого во нешто, затекне некого во нешто’, ‘улови со поглед – успее да види’, ‘улови превозно средство – успее навреме да се качи на тоа средство’, ‘улови радиосигнал или ТВ сигнал – има прием на радио или ТВ сигнал’, ‘улови, пронајде партнери/ка, некаква позиција, работа, средства (најчесто материјални)’. Вториот правец во развојот на полисемичноста на оваа лексема, ‘успее’, веќе е навестен во претходните значења.

Втората лексема чија семантичка анализа ќе ја претставиме во овој труд е лексемата **фатален**. Лексемата **фатален** (**судбински**) е во врска со лексемата **судбина**. Во речниците можат да се најдат вакви дефиниции на лексемата **судбина**:

1. Според суеверните претстави – виша сила што го определува животот на человека. *Никој не може да избеѓа од судбинашта*. **2.** Животен пат. *Од тој ден тие имаа заедничка судбина*. **3.** Случајност. *Судбинашта сакаше так да се видиме*. **4.** Иднина. *Тој случај ја реши мојашта судбина* – од **РМЈ**.

1. Моќ што се верува дека ги предодредува настаните. **2.** Иднината на човек предодредена од ваква моќ, она што наводно е предодредено да му се случи на определен човек итн. *Судбинашта сакаше так да се струйнеме во Рим*. **3а.** Крај или состојба во која се нашол човек или предмет. **3б** Уништување, пропаст, смрт. *Затекашти нечија судбина*. *Уиште не се знае судбинашта на тешките планинари* - кај **З. Мургоски, 2005**.

1. Нешта, особено лоши нешта што ќе му се случат или му се имаат случено на некого или нешто. *Судбинашта на тројцата мажи е неизвестнашта*. *Судошт ќе оглущи за нашашта судбина*. *Владашта ѝ остави бешталциште на нивната судбина*. **2.** Сила за која се верува дека контролира срце што се случува, која не може да се запре или промени. *Судбинашта беше љубезна со мене тој ден*. *Со чудно превртување на судбинашта, Енди и јас бевме во исцртан авцион* – од **Oxford advanced learner's Dictionary 2005**.

Во кои контексти се употребува лексемата **судбина** во нашиот јазик? Најчест контекст во кој ја среќаваме оваа лексема е народното: *Судбина!* Со овој израз е изразено нешто, најчесто лошо, што се случило некому и тоа не може да се промени, па на крај со овој израз се исказува помирување со тој лош настан, факт. Од каде ова? Оваа употреба доаѓа од првото значење што го наоѓаме во РМЈ и кое би можеле да го земеме за примарно. Меѓутоа, и во споменатиов контекст, комуникативната вредност што ја носи лексемата **судбина**, не е верувањето во предодреденост на настаните, туку во помирувањето со нив. Значи, значењето веќе се поместило во смисла на согледување на немил настан и помирување со него. Сега, да ги погледнеме и примерите со лексемата **фатален**:

1. Судбоносен - во смисла пресвртнички, кој го менува животот или менува некоја појава. *Меѓу македонските романи инспирирани од Револуцијата е и единствениот роман на Бранко Пенковски, „Скали“, кој е свршен кон виштините на Револуцијата, која обределувањето за неа значеше и судбинско обределување на смислата за животот, која дилемата пред оглуката беше*

*фатално задр-жување на високото чекор, оштоварен од
штвар неизричен за воениот дни.* Во првиот пример ја има
лексемата *фатален*, но со значење што ќе го најдеме подолу. Овој
пример го вклучивме овде поради значењето на лексемата *субдинско*:
лексемата *субдинско* (*субдина*) е врзана со момент на личен избор
(„определувањето за Револуцијата“), што секако е сосема спротивно
од она што го дефинираме како првично значење на оваа лексема
(значењето под 1 во РМ). Значењето на *субдинско* во овој пример е
‘пресвртничко за животот на човекот’ а со самото тоа ‘и од голема
важност’. Примерите што следат со *фатален* го имаат токму ова
значење: *Фаталниот митетоминал незабележан и тие се наиле очи
в очи со затапката на која не можат да гадат задоволувачки
одговор. Во тој митет излезе пред шапка си и ја изговори таа
фатална реченица: Не одам. Пред да влезе таму, пред уште да то
пресети оној историски и фатален прат, може Антима да то
удри замла...*

2. **Непоправлив, поразителен.** Со сцената кога Хитлер си прета шеја
со балонот – глобус, видел фарсичен йочеток на нејовиот фатален
крај. Мајорот и сам во истиот митет разбра каква фатална трешка
дойушти. Така иската и трешка на арамииште то имаше за
резултат и полното нивно уништување. Отишој добиен од малишите
судирања со војската излезе фатален овој мит. Реванизамот има
фатални последици. Тоа што сеа ме исфрлатие на улица може да
биде претпоставка на моите студии и фатално за мојот живот!
Фатален абортус.
3. (мед.) **Смртен.** Во докторскиот наод стапа дека се работело за
фатална родилна преска. Радоста дека е жива не ја постисна сосем
превожнатата зајриженост пред настапувањето на тој фатален
акт – смртта.
4. **Значаен.** Револуцијата му се посветува на своето фатално дело.
5. **Страшен.** Тој ја имаше слепата сигурност на стрелата што ја
тлега само целта и што оди кон неа. Во револуцијата нема ништо
пострашно од правата линија. А Симурден, фатален, одеше право.
Лангенак беше првиот од тие профили, Симурден беше вториот:
само што јорчливатата насмевка на Лангенак беше покриена со
сенка и со мрак, а на фаталното чело на Симурден имаше еден
блесок на зората. Овие два примера од „Деведесет и третата“ на В.
Иго ни го илустрираат значење на *фатален* што се поврзува првин со
психички момент или особина кај една личност, а потоа тоа се пренесува
и во описот на неговиот изглед. Во првиот пример, ликот Симурден,

поточно неговото однесување во тој момент, се споредува со одењето право, како „стрела што ја гледа само целта“, кое во дадените околности („револуцијата“) се смета за страшно. Оттука и неговиот епитет – „фатален“. Во вториот пример, психичката карактеристика на ликот Симурден „се пренесува“ на неговиот изглед – чело (првиот пример е најден на стр. 106 во книгата, а вториот - на стр. 229). Но, во вториот пример, описот ‘страшен’, можеме да го дополниме, окарактеризираме и како ‘впечатлив’ (впечатливо чело).

6. Голем, поразителен. *Зар се лажев која мислев дека имаме заедничка врвица!? Ако е таака, тогаш сме биле обајца та во заблуда. Едно фатално неразбирање и нишшто повеќе! Па избирај!*

На крај ќе приведам примери кои може да бидат протолкувани во повеќе од споменатите значења: *Основната причина за тоа пратично финале е во модерното чување дека е сам меѓу луѓето, со едно фатално претпоставување: „ќе умрам сосем тихо / далеку / со еден отромен крик закопан глабоко во мене“.* Во времето на револуцијата во Париз и во текот на војувањето во Шпанија тој гледал многубројни смртни и несреќи, пратеши на невини живојти и фатални несреќи, но никојдай уште не видел одблизу како еден чесен човек незадржливо пропадајќи посредувајќи на настаниште. Или во значењето судбински – ‘предодреден’: Боже мој, барем еднаш да поминам без тој фатален факт, што ме следи цел животот како сенка. Грешка до грешка. Цел животот само грешки! но Ти уверувам, мајне либе, дека тоа морало да биде несвесен, ненамерен, глупавослукаен лайсус. Да само лайсус!

Како што може да се види, лексемата *фатален* има развиено поинаков тип на полисемија од лексемата *файти*. Ако полисемичноста на лексемата *файти* ја претставиме како етапна, во вид на скалила, полисемичноста на *фатален* би можеле сликовито да ја прикажме како лепеза од значења, од кои централното е ‘пресвртнички’. Пресвртничкото во животот може да донесе добро, но и лошо, па оттука и значења што ќе клонат лево и десно: со негативна и со позитивна конотација. Со позитивна: ‘голем’, ‘значаен’; а со негативна: ‘страшен’, ‘непоправлив’, ‘поразителен’ и во крајна линија – ‘смртен’. Во извесни контексти, особено во разговорниот јазик, *смртен* може да добие и позитивна конотација, каква што има и во примерот со ликот Симурден. Поголем број примери најдовме со значења со негативна конотација, па затоа сме на мислење дека семантичкиот развој на *фатален* оди кон значења со негативна конотација.

Кај лексемата *фатален* не го забележуваме принципот за метафоризација на значењата при развојот на полисемичноста кај лексемите. Тука забележуваме еден друг принцип, еден вид на дифузирање на

значенските компоненти на лексемата *судбина* (*судбински*), која веќе не се употребува во нејзиното првично значење (првите значења регистрирани во толковните речници на македонскиот јазик кои ги приведовме погоре), но се употребува за да означи нешто друго: нешто неочекувано, непредвидливо во животот на луѓето, најчесто непријатно, непосакувано... (за убавите настани се специјализирале други лексеми). Ова значење, како прво го регистрира и оксфордскиот речник на английскиот јазик (цитиран погоре во текстот).

Иако трудот го насловивме како „Метафората и семантичкиот развој“ во него ја вклучивме и анализата на *файтален*, бидејќи и тука се работи за семантички развој – развој на полисемија, но со оглед на специфичноста на лексемата за малку поспецифичен развој.

Кога се работи за семантика, секогаш може да се биде субјективен во толкувањето на значењата, токму поради ова и дистрибуционалистите од јејлската школа оваа област ја имаат оставено на страна од своите истражувања, но она што можеме да го истражуваме се принципите на развој, на систематичност (или можеби и некој друг принцип). Во овој труд, наша цел беше да покажеме дека постои еден принцип на семантички развој, а тоа е метафоризацијата, дека постои едно значење, поточно компонента од значењето, која по пат на метафоризација доведува до образување на полисемија кај некои лексеми (во нашиот случај кај глаголот *фати*). Во ова сознание не сме сами, и затоа го приведуваме и мислењето на Џефрис (Jeffries 1998), за постоењето на истиот принцип и во английскиот јазик: „For example, *foot* / a (bottom of leg) and *foot* / b (e.g. of a mountain) are polysemous. The second sense is created by metaphorical extension from the first, but is nevertheless identifiably different from it“.

Некој се занимава со компоненцијална анализа на значењата (започнувајќи од Floyd G. Lounsbury, W. H. Goodenough и особено со E. H. Bendix), некој зборува за пресупозиции (како претпоставени значења – заочнувајќи со Ch. Fillmore), а ние тука сакаме да ја посочиме улогата на метафоричното проширување на значењата како принцип на семантичкиот развој. Барајќи ги основните значења кои метафорично се прошируваат и се пренесуваат од еден контекст на употреба во друг, можеме да дојдеме до семантичките атоми „semantic primitives“ во теоријата што ја предлага А. Вјежбицка (A. Wierzbicka, 1972).

ЛИТЕРАТУРА

1. Гортан-Премк, Д., *Полисемија и организација лексичкої системе у српском језику*, Белград 1997.
2. Јашар-Настева, О., *Турскиите лексички елементи во македонскиот јазик*, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје, 2001.
3. Речник на македонскиот јазик, III Р-Ш, Детска радост, Скопје, 1994.
4. Мургоски, З., *Речник на македонскиот јазик*, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2005.
5. Hornby, A. S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 2005.
6. Jeffries, L., *Meaning in English*, Macmillan Press, LTD, 1998.
7. Lakoff, G. and Johnson, M. *Metaphors We Live By*, Chicago: University of Chicago Press, 1980.
8. Wierzbicka, A. *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum, 1972.

SUMMARY

In this paper we analyze two polysemic lexemes: *фати* / *се фати* and *фатален*, with the aim of establishing their path of polysemic development. The principle of metaphorical extension dominates the semantic development of *фати* / *се фати*, whereas the polysemy of *фатален* is a result of semantic diffusion of the lexeme *судбина*.

Елизабета Бандиловска-Ралповска

811.163.3'37

СЕМАНТИЧКИОТ СИСТЕМ НА БОИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПАРАДИГМАТСКИТЕ ОДНОСИ

Апстракт: Семантичкиот простор што го покриваат боите подлежи на конкретизација и визуелна перцепција што овозможува лесно и прецизно јазично фрагментирање на неговите лексички единици. Како носители на номинативните именувања во рамките на лексичко-семантичката група со значење *боја* најбројни се описните придавки, но сè почесто во таква функција се јавуваат и именките, односните и материјалните придавки. Анализата на групата покажува дека во развојот на семантичкото значење *боја* како основен модел се јавува метафората која станува причина за адјективизација на сè поголем број именки и за создавање описни варијанти кај исто така голем број односни и материјални придавки. Во однос на склоноста кон создавање парадигматски односи и влегување во нив, синонимијата е каракте-ристична појава за оваа група и нуди цело јазично богатство од синонимиски називи за бои и нијанси на бои, а антонимијата и хомонимијата имаат статус на маргинални парадигматски појави, нетипични и непродуктивни за боите.

Клучни зборови: боја, нијанса, прототип, доминантна сема, метафора.

Разгледувајќи го системот на боите и нивните јазични репрезенти во македонскиот јазик, лесно се забележува дека описните придавки се главниот и основниот, но не и единствениот дел од системот што ја покрива значенската димензија на боите. Значајно место во тој семантички простор заземаат и односните придавки, материјалните придавки, именките и именските синтагми. Нивното присуство ја објува оваа лексичко-семантичка група со квантитативна недефинираност која се јавува поради неограничените можности за номинација на именските синтагми и тесната заемна испрелетеност на основните и на секундарните значења на

многу именски и придавски лексеми. Имено, како резултат на сè поголемото нијансирање што го прави човекот врз светот што го опкружува, имаме постојан прилив на нови лексеми, именски или придавски, што означуваат некаква боја без разлика дали се работи за лексеми кои ова значење го остваруваат во рамките на својата основна семантичка реализација или се работи за лексеми кои значењето *боја* го остваруваат како вторично, преносно именување во процесот на секундарна номинација. Инвентарот на лексичко-семантичката група со значење *боја* изнесува околу 150 лексички единици, но оваа бројка не е конечна и не ги опфаќа синтагматските образувања од типот *со боја* на поради можноста за нивна неограничена продукција и семантичко врзување според бојата на секој обичен или необичен поим што го привлекува човечкото око доволно впечатливо и јасно за да предизвика во неговата свест процес на создавање нова номинативна ознака со хроматска вредност.

Анализирајќи ги номинативните ознаки за боја како лексички единици, не е тешко да се открие дека системот на бои го сочинуваат неколку слоеви временски маркирана лексика која потекнува од различни јазици. Оттука, големо внимание посветивме на различните поделби на лексемите со значење *боја* кои зборуваат за различните начини на создавање на оваа група и ги откриваат контактите со другите јазични средини. Така, според *єштимолошкото йоштекло*, меѓу лексемите со значење *боја* разликуваме: словенизми (бел, блед, *жолїй*, зелен, лис, модар, сив, син, рус, црн), турцизми (ал, *ѓувез*, зардечал, каки, кафеав, *їембе*, *йорїокалов*, чивиї), грцизми (окер, *йорфирен*, *сейџа*, *цинобер*), албанизми (барз и барзав), латинизми (*аквамарин*, *турпур*, резеда, розов, рубинен, *ултрамарин*, циклама) и интернационализми (беж, бордо, виолетов, индиго, кармин, *шеракота*, *ширкиз*). Според *номинативната уйотреба*, меѓу лексемите со значење *боја* разликуваме: лексеми кои се однесуваат само на човекот (*бакарлија*, барцав, блед, рус, сед); лексеми кои се однесуваат само на животните (брз, вакол, дораї, *ѓокаї*, руд); лексеми кои се однесуваат и на човекот и на животните (*барз(ав)*, вран(*есїї*), калеш, лис(*есїї*), мургав); лексеми кои претставуваат универзални номинативни ознаки (бел, зелен, кафеав, црвен, црн); лексеми кои имаат предодредена номинативна вредност (бордо, драї, лилав, *йорїокалов*, розов). Според нашето визуелно перцепирање и психичко доживување, боите можат да бидат *отворени* или *затворени*, односно *свейли* или *шемни*. Со ваквата поделба на боите се образуваат сложени придавски форми кои се

одликуваат со лексичко-семантичка ограниченост во однос на придавското врзување, но истовремено го претставуваат и првиот јазичен модел за создавање номинативни ознаки во кои е содржан признакот на интензитет на бојата, односно признакот на минимална или максимална застапеност на основната боја. Јазичната практика укажува на постоење уште еден начин за изразување на овој признак, а тоа се образувањата од типот *придавка + придавка (што означува боја) + именката боја*. Се работи за тричлени синтагми во кои првиот елемент е нова придавка која се јавува како попрецизна замена за претходно наведените елементи *отворен/затворен, светол/темен*, вториот елемент е придавка со значење *боја* (сметаме дека секоја лексема од системот на бои може да се јави во ваква позиција) и третиот елемент е именката *боја*. Од јазичен аспект, внимание привлекува првиот елемент на синтагмата кој се изразува со придавки кои се јавуваат во функција на семантички детерминатори на нијансата на новото именување во системот на бои, на пример: *ударносина боја, жешка розова боја, нежнозелена боја, валканобела боја, небесносина боја, јака розова боја, јакозелена боја, бледорозова боја, изразитожолита боја, бебешкорозова боја, парискосина боја, кралска сина боја*. Во поново време се јавуваат и образувања од типот *именка + придавка (што означува боја) + именката боја*. Во овие тричлени синтагми употребената именка ја означува точната нијанса на основната боја преку изразената споредба со бојата што ја поседува поимот именуван со именката, на пример: *јаглика жолита боја, лимон жолита боја, лист зелена боја, кобалит сина боја, вино црвена боја, кармин црвена боја, рубин црвена боја, цијан црвена боја*. Третиот начин на кој се изразува интензитетот на бојата е преку постоење посебни лексички единици, најчесто преземени од тугите јазици, како посебни номинативни ознаки за именување на отворените или светлите нијанси на основните бои (*азурен, алов, беж(ов), драј, крем, лилав, лимонов, резеда, шампањ*) и за именување на затворените или темните нијанси на основните бои (*бордо, виолетов, вишнов, индиго, килибарен, маслинесит, окер, тембе, џуртурен, циклама*). Според зборообразувачката структура, лексемите со значење *боја* се делат на прости (неизведени), изведени и сложени придавки. Кај сите изведени форми како мотивирачки зборови се јавуваат именките (во 48 деривати) и придавките (во 51 дериват). Од семантички аспект, боите ги групираме во семантички полиња или парадигми со еден главен носител т.е. една основна боја која семантички се поврзува со најчесто определен број од основни или изведени значења на други лексеми кои во својата семантичка

структура содржат сема што ги поврзува со семантичката структура на лексемата-носител на основната боја. На таков начин се издвојуваат десет парадигми или десет семантички полиња на основните бои: *бела, виолетова, жолта, зелена, кафеава, розова, сива, сина, црвена и црна*. Според семантичката структура, меѓу лексемите со значење *боја* разликуваме: 1. основни, неизведени или примарни лексеми во чија семантичка структура бојата е доминантна сема (*ал, бел, браон, вран, жолт, зелен, лис, модар, сив, син, црн*); 2. изведени или секундарни лексеми добиени по пат на внатрешна семантичка деривација како резултат на метафора (*бадемов, бакам, бакарен, бордо, златен, кафеав, лимонов, маслинески, огнен, џордански, резеда*); 3. изведени или секундарни лексеми добиени по пат на внатрешна зборообразувачка деривација кои имаат приближно иста боја со основната лексема од која се изведени (*ален, жолтеникав, жолтикав, морав, црникав, црничок, црнкавески, црнулески*).

Едно од прашањата на кое му обрнуваме посебно внимание во анализата е проучувањето на семантичката структура на описните придавки со значење *боја*, односно откривањето на компонентите што ја сочинуваат семантичката структура и на еднозначните и на повеќезначните придавки, тута пред сè мислим на основните семантички содржини на придавките што ги означуваат основните бои и се јавуваат како носители на семантичките полиња. Да ја земеме како пример лексемата *зелен = што има боја на трева, на свежи лисја*. Толкувањето има статус на обележана речничка дефиниција и претставува споредба според сличноста по боја со јасно издвоен конкретен поим од реалноста, односно со точно определен прототип кој поседува т.н. локална боја дефинирана како општа обоеност на поимот во природата, за кого бојата е доминантно и препознатливо обележје. Значи, локалната боја на тревата е прототип според кој се дефинира зелената боја во јазикот. Но локалната боја не значи дека тревата секогаш има иста зелена боја или дека небото има секогаш иста сина боја, туку внатре, во рамките на локалната боја, има богатство од најразлични нијанси на локалната боја кои исто така се наметнуваат како јасно изделени конкретни прототипови кои бараат соодветно јазично именување. Тоа го објаснува присуството на сè поголемиот број нијанси на една основна или локална боја како општа обоеност во природата и човечката потреба за јасно и прецизно јазично именување на сите нијанси што ги среќава или што самиот ги создава. Понекогаш присуството на нијансите е неодминливо и во општото дефинирање

на една боја, на пример, семантичката дефиниција на жолтата боја се врзува со три прототипови кои, всушност, претставуваат три различни нијанси: *жолт* = *што има боја на лимон, на жолчка, на злато*. Од ова може да се заклучи дека сличноста според бојата подразбира постоење на прототип со локална боја, а постоењето на нијансите во локалната боја дава одговор на прашањето дека сличноста е поим кој подлежи на градација. Во семантичкото поле на зелената боја прототип е локалната боја на тревата, а внатре во локалната боја ги издвојуваме нијансите: *зеленица* со прототип *маслинов зеленин, маслинен/маслинески* со прототип *маслина, резеда* со прототип *цветовите на расцветеното резеда*, додека формите *зеленикав, зеленичок, свеќлозелен, отворенозелен, темнозелен, заштитенозелен* се однесуваат на истиот прототип како и основната лексема зелен, но тоа се лексеми кои истовремено се јавуваат како нијанси на истиот прототип и кои ја потврдуваат градацијата на сличноста во две насоки: помало и поголемо присуство на локалната боја од прототипот трева. На ваков начин, според теоријата на прототипот (Драгиќевиќ, 2007), можат да се објаснат и другите девет семантички полиња, да се издвои локалната боја и нејзиниот прототип и да се издвојат нијансите на локалната боја и нивните прототипови.

Откривањето на компонентите што ја сочинуваат семантичката структура на еднозначните и на повеќезначните придавки може да се направи и со помош на компоненцијално-семантичката анализа. Кај сите лексеми што ја сочинуваат лексичко-семантичката група со значење *боја*, мошне лесно се издвојува архисемата која ја определува нивната припадност кон групата. Освен архисемата, во нивната основна семантичка структура бележиме присуство само на една сема, но не која било сема туку доминантната сема што ја опишува и ја претставува структурата на придавката. Всушност, кај сите придавски лексеми кои со своите основни семантички содржини номинативно ги именуваат боите како поими од реалноста, елементот *боја* е присутен и во архисемата и во единствената доминантна сема на придавката и токму тој елемент ја декодира нивната значенска реализација и ја определува нивната квалификативна лексичка вредност. Разградени на семантички компоненти, основните семантички содржини на придавките-носители на семантичките полиња презентираат ваква слика: *бел* = *вид боја* (архисема) + *што има боја на снег, на млеко* (доминантна сема); *виолетов* = *вид боја* (архисема) + *што има боја на темјанушка* (доминантна сема); *зелен* = *вид боја* (архисема) + *што има боја на*

шрева, на свежи лисја, кафеав = вид боја (архисема) + ишто има боја на кафе (доминантна сема); сив = вид боја (архисема) + ишто има боја на ѕејел (доминантна сема); црвен = вид боја (архисема) + ишто има боја на крв (доминантна сема); црн = вид боја (архисема) + ишто има боја на јајлен (доминантна сема).

Разградувањето на семантичките компоненти кај нијансите на една основна боја се врши на ист начин како и кај бојата-носител на семантичкото поле, но се разликува начинот на кој се врши дефинирањето на доминантната сема. Бидејќи нијансите на една боја го откриваат степенот на застапеност на бојата или нејзината хроматска недефинираност со потенциран премин кон основната боја во помал или во поголем степен, дефинирањето на основната семантичка содржина на лексемата-носител на таквата боја има различна семантичка интерпретација во која се бележи задолжителното присуство на еден од елементите *оѓворен/затворен/светол/шемен/блед* и на основната боја на која ѝ припаѓа изделената нијанса, на пример: *ал(ов) = вид боја (архисема) + ишто е оѓвореноцрвен; бежов = вид боја (архисема) + ишто е бледокафеав; вран(еси) = вид боја (архисема) + ишто има сјајна црна боја; џувез(ен) = вид боја (архисема) + ишто е шемноцрвен; лис(еси) = вид боја (архисема) + ишто има боја на лисица + ишто има црвеникава боја; џембе(н) = вид боја (архисема) + ишто има дречливорозова боја; џеџеи = вид боја (архисема) + ишто има џемносина боја.* Во неколку примери (*вран/вранеси, џембе/џембен*) забележуваме дека нијансираноста во однос на основната боја од семантичкото поле се постигнува со употреба на семантички детерминатори (сјајна, дречливо), додека кај лексемата *лис/лисеси* нијансата е претставена преку семата на сличност со локалната боја на определен прототип (лисица). Вака анализираните лексеми од лексичко-семантичката група со значење *боја* откриваат дека е можна заедничка примена на теоријата на прототипот и на компоненцијално-семантичката анализа во проучувањето и во дефинирањето на основните семантички содржини на лексичките единици.

Секундарните семантички реализацији на лексемите со значење *боја* претставуваат нови значења кои настануваат како резултат на полисемија и се развиваат според семантичките модели: платисемија, метонимија, синегдоха и метафора. *Платисемијата*, како способност на основните неизведените лексеми во својата основна номинативна реализација да именуваат два слични поими или референти, се среќава кај мал број придавки со значење *боја*. Притоа, треба да се споменат две работи: нагласеното издвојување на

одделни лексеми со т.н. специјализирана номинативна употреба само за живи суштества, па дури и за изразено диференцирање на референтите од типот човек : животно и изразената способност на одделни лексеми за номинативна деривација, односно платисемична реализација преку зборообразувачки средства и образувања од типот: *белец, белоглав, белогрив, белойерка, жолтиокос, жолтиолик, црвенокожец, црвенойерка, црнец*. *Мейтанимијата* сфатена како пренос на номинација од еден поим на друг заснован на соседство т.е. близкост ја среќаваме во три семантички реализацији на три придавки од лексичко-семантичката група со значење боја: кај придавката *бел*: *бел леб, бело ѓрозје, бело вино, бело лице*; кај придавката *црн*: *црн леб, црно брашно, црно вино, црно лице* и кај придавката *црвен*: *девојка/та е бела и црвена, имаше црвени очи од йлачење, црвени образи*. *Синеѓдохата* како семантичка промена индуцирана од архисемата ретко се среќава како семантички модел според кој се добиваат нови значења во рамките на лексичко-семантичката група со значење боја. Обележаноста според бојата како причина за ново секундарно значење ја среќаваме само во значенскиот систем на придавката *рус* каде што го среќаваме новото секундарно именување *рус човек*, издвоено според бледожолтата боја на косата, брадата или мустаките кои се предизвикувачи на преносот на номинација од делот на човекот во целина. За лексичко-семантичката група со значење боја *мейтрафора/та* претставува главно и основно лексичко средство преку кое се развива и се збогатува со нови лексички единици. Метафорично изразената сличност меѓу поимот и неговиот јазичен идентификатор е на границата до апсолутност, таа е толку очигледна, впечатлива и изразена во доволна мера за да предизвика апсолутна реална идентификација и прецизна јазична номинација. Метафоричните асоцијации според елементот боја создаваат: именки како називи за боја или нијанса на боја кои претставуваат примери за типична адјективизација на едно од значењата во процесот на секундарна номинација мотивиран од метафоричниот развој на семата што ја означува бојата од основната семантичка содржина (*аквамарин, бакам, бордо, кана, резеда, џиркиз*) и придавки како називи за боја или нијанса на боја кои претставуваат описни придавки или описни варијанти на материјални и односни придавки, кои секундарното метафорично значење го развиваат како резултат на вторична семантичка мотивација и вторична секундарна номинација (*косиенлив, лилав, маслинест, џелав, златен, џесочен, смараѓден, килибарен, огнен, џорфирен, чоколаден*). Бојата како доминантна

сема од основната семантичка содржина на лексемите што именуваат и означуваат бои може да послужи како основа за продуцирање нови секундарни семантички реализацији по пат на метафорични асоцијации. Притоа, забележлива е склоноста за метафоризација на секундарните значења на придавките кои означуваат темни бои, а карактеристика претставува фактот што новата секундарна номинација станува особина на човекот (*мрко лице, сур йоглед*).

Синонимијата претставува карактеристична парадигматска појава за лексичко-семантичката група со значење *боја*. Меѓу лексемите што именуваат и означуваат бои разликуваме апсолутни, идентични синоними и релативни, делумни синоними, односно лексемите со значење *боја* образуваат синонимиски низи и синонимиски редови. Апсолутните синоними доаѓаат од различни јазици и имаат паралелна употреба со помала или поголема литературнојазична, дијалектна или терминолошка застапеност или се јавуваат како креативни творби добиени со искористување на моделите на семантичко варирање. Забележавме присуство на номинативни апсолутни синоними (*браон – кафеав/каfen, виолетшов/виолешен – морав, кара – црн, кармин – крмуз, син – модар*), секундарни апсолутни синоними (*индиго – чивиј, йорфирен – йуртурен, сребрен – срмен*), номинативни апсолутни синоними меѓу истокоренските лексеми кои се реализираат како дублетни придавски форми (*ален – алов, беж – бежов, виолетшов – виолешен, вран – вранесш, кафеав – каfen, сед – седав*) или како придавки на субјективна оцена (*беликав – беличок – белузлав, зеленикав – зеленичок – зеленушкав, златесш – златникав, сребреникав – сребресш, црвеникав – црвенузлав – црвенушкав*).

Лексемите со значење *боја* многу често стапуваат во однос на релативна синонимија и образуваат синонимиски редови. Номинативните релативни синоними се јавуваат како градациски синоними (*бел – беликав – беличок – белузлав, зелен – зеленикав – зеленичок – зеленушкав, модар – модрикав, црвен – црвеникав – црвенузлав – црвенушкав*) и како синоними маркирани во однос на сферата на употреба (*блед – бледен, виолетшов – виолешен – морав – шемјанујав – шемјанужен, зеленикав – зеленичок – зеленушкав – зеленкав, лила – лилав, лис – лисесш, йембен – йембе – йембелија*). Лексемите со значење *боја* стапуваат во однос на релативна синонимија и со своите секундарни значења. Секундарната релативна синонимија се остварува меѓу секундарните значења на лексемите (*восочен – зардечал – златен – килибарен – лимонов –*

йортиокалов – сламен, маслинен – резеда – смараќден, бадемов – бронзен – косиенов – крем – махагони – йесочен – сејџа – чоколаден – шамијан) и меѓу основните, номинативни значења на едни лексеми и секундарните значења на други лексеми (*оранж – йортиокалов, йуртур – йорфирен, сив – оловен – йелав, ултрамарин – лазур – лазурен*).

Антонимијата претставува маргинална парадигматска појава за лексичко-семантичката група со значење *боја*. Меѓу лексемите што именуваат и означуваат бои откривме само еден прав антонимски пар претставен преку придаките *бел* и *црн*. Овие антоними ги дефиниравме како нестепенувани (неградациски) бидејќи антонимската врска ја воспоставуваат според признакот *присусство/оѓусство на боја*. Во семантичкиот простор на боите овие лексеми немаат апсолутна вредност иако се сфаќаат како спротивни точки на една оградена и именувана целина, во него постојат уште многу реални сродни точки кои именуваат поими што се значенски повеќе или помалку блиски до едната или до другата спротивна точка и го претставуваат спектарот на боите со сите светли и темни нијанси и премини кон белата или кон црната боја. Однос на неправа антонимија воспоставуваат сите лексеми со средна вредност сместени на оската меѓу ахроматските бои *бела* и *црна* и секундарните значења на двете посебни лексеми *светол* и *темен*. Нивното присуство во рамките на оваа група се должи на метонимиските реализацији што ги остваруваат и со кои се доближуваат до значењата на правите антоними *бел* и *црн*. Поврзувањето во неправа антонимска двојка произлегува од колективната експресија и општото сфаќање за делумна идентификација со белата и со црната боја од типот: *светла облека – темна облека; светла коса – темна коса; светло лице – темно лице; светли облаци – темни облаци*. Неправиот антонимски пар *светол – темен* преку спротивставувањето на своите семантички содржини пројавува градација и го манифестира признакот *значителна* или *максимална засиленост/незначителна* или *минимална засиленост* на својството (бојата). На тој начин значенски се оддалечува од антонимската матрица која послужила како основа за негово создавање и самиот станувајќи антонимска матрица според која во системот на боите можеме да издвоиме множество од антонимски низи во чија основа лежи сопоставувањето светла – темна нијанса, на пример: *отвореножолти/светложолти – жолти – затвореножолти/темножолти; азурен, аквамарин, тиркиз/тиркизен – син, модар – индиго, лазур/лазурен, тегеј/теген, ултрамарин, чивиј;*

*бледозелен - нежнозелен - отворенозелен/светлозелен – зелен –
затворенозелен/темнозелен.*

Хомонимијата е втората маргинална парадигматска појава што се однесува на лексичко-семантичката група со значење *боја*, несвојствена за нејзиното постоење во рамките на лексичкиот систем. Единствената хомонимска двојка ѝ припаѓа на групата делумни хомоними. Однос на хомонимија остваруваат првото основно значење на *темен*¹ (*темена коска, темена йовришина*) и второто секундарно значење на *темен*² кое претставува значење добиено по пат на метонимија (*темен фустан, темна облека, темни облаци*).

На крајот само можеме да констатираме дека спектарот на боите поседува мноштво од лексеми за именување бои и нијанси на бои и се одликува со присуство на совршена прецизност во именувањата на поимите според локалната боја на конкретно изделени прототипови од реалноста и препознатлива доминантна сема во улога на јазичен идентификатор на именуваната боја или нијанса на боја. Оваа лексичка група е речиси совршен пример за компатибилноста на двете семантички теории (теоријата на прототипот и компоненцијално-семантичката анализа) во објаснувањето и дефинирањето на значенските системи на лексемите на ниво на основната семантичка реализација.

ЛИТЕРАТУРА

- Аргировски, М. (1998). *Грцизмиите во македонскиот јазик*. Скопје:
ИМЈ „Крсте Мисирков“.
- Бандиловска-Ралповска, Е. (2008). Обид за семантичко претставување на лексичко-семантичката група со архисема „боја“ во македонскиот јазик. *Македонски јазик, LVIII-LIX*, 195-206, Скопје.
- Бандиловска-Ралповска, Е. (2011). Парадигматските односи кај описните придавки во македонскиот јазик. Докторска дисертација, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
- Велева, С. (1993). Боите како продуктивни зборообразувачки основи. *Прв научен собир на млади македонисти*, 15-22, Скопје.

- Велковска, С. (2008). Антонимијата во народната поезија. *Литературен збор*, 4-6, 9-21, Скопје.
- Гортан-Премк, Д. (1997). *Полисемија и организација лексичког система у српском језику*. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Драгићевић, Р. (2001). *Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику (творбена и семантичка анализа)*. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Драгићевић, Р. (2007). *Лексикологија српског језика*. Београд: Завод за уџбенике.
- Јашар-Настева, О. (1984). Лексичко-семантичкиот потсистем на бои во современиот македонски јазик. *Прилози*, VI/2, 59-75, Скопје: МАНУ.
- Јашар-Настева, О. (2001). *Турски јазични елементи во македонскиот јазик*. Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“.
- Конески, К. (2003). *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“.
- Марков, Б. (1988). *Образување на придавките во македонскиот јазик*. Скопје: Огледало.
- Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања P-III*. (1994). Скопје: Детска радост.
- Skok, P. (1971-1974). *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb.
- Станковска, Љ. (1970). Застанетоста на називите за боите во македонската топонимија. *Македонски јазик*, XXI, 107-122, Скопје.
- Толковен речник на македонскиот јазик, том 1-5*. (2003-2011). Скопје: ИМЈ „Крсте Мисирков“.
- Šarić, Lj. (2007). *Antonimija u hrvatskom jeziku: semantički, tvorbeni i sintaksički opis*. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
- Škaljić, A. (1965). *Turcizmi u srpskoхrvatskom jeziku*. Sarajevo: Svetlost.

RESUME

Le spectre de couleurs dispose d'une multitude de lexèmes qui permettent d'identifier les couleurs et les nuances de couleurs et se caractérise par la présence d'une précision parfaite au niveau des dénominations des notions conformément à la couleur locale de prototypes concrets qui présentent une différence par rapport à la réalité, ainsi qu'une sème dominante et reconnaissable dans le rôle d'identificateur linguistique de la couleur ou de la nuance de couleur désignée. Ce groupe lexical est un exemple presque parfait de la compatibilité des deux théories sémantiques (la théorie du prototype et l'analyse componentielle et sémantique) dans l'explication et la définition des systèmes significatifs de lexèmes qui désignent la « couleur » au niveau de la réalisation sémantique de base.

Александра Ѓуркова

811.163.1'367:[091:003.349.8]

РЕЧЕНИЦИТЕ СО ДИРЕКТЕН И ИНДИРЕКТЕН ГОВОР ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ

Апстракт: Тема на оваа статија претставува синтаксичката структура на речениците кои содржат директен, односно индиректен говор, и тоа врз материјал од македонските црковнословенски ракописи. Првенствено во фокусот се декларативните зависносложени реченици и сврзниците што се најчесто присутни во нив (иако, како и да). Освен тоа, се разгледуваат и речениците со директен говор воведен со сврзникот иако, за што во стручната литература (Večerka 2002, Grickat 1975) е изразено мислењето дека основен импулс за оваа конструкција може да се бара во употребата на грчкото *ὅτι-recitativum*. Сврзникот во ваква позиција всушност, нема вистинска сврзувачка функција. Во рамките на проучувањето на т.н. 'полудиректен говор' не треба да се занемари и факторот на билингвизам и јазичниот контакт меѓу грчкиот и (црковно) словенскиот, и тоа на книжевно и на говорно ниво, ситуација што придонела за позајмување и за калкирање на различни синтаксички конструкции.

Клучни зборови: директен говор, декларативни зависносложени реченици, црковнословенски ракописи.

Проучувањето на директниот и индиректниот говор е тесно поврзано со декларативните зависносложени реченици. Пренесувањето на туѓ говор или предвидувањето на туѓиот или на сопствениот исказ во други околности претставува оформување на вистинска декларативна зависносложена реченица со употреба на лексика на говорна дејност како воведна лексика. Со оглед на тоа дека зависната дел-реченица во рамките на декларативната реченица има именски карактер, може да се каже дека во рамките на декларативните зависносложени реченици споменатиот тип реченици имаат функција на директен објект во однос на главната дел-реченица.

Што се однесува генерално на декларативните зависносложени реченици во доменот на синтаксата од синхрониски аспект, треба да се каже дека во нивни рамки се разликуваат декларативните реченици воведени со сврзници од типот **дека, оти и како**, и оние што се воведени со сврзникот **да**, за кои е карактеристична нивната модалност по која се разликуваат од претходно споменатите. Со оглед на ова, во рамки на декларативните реченици може да се издвојат: декларативни со зависна расказна, со зависна прашална и со зависна оптативна или императивна реченица. Во врска со терминологијата за овој тип реченици, треба да се одбележи дека во стручната литература тие се именувани и како објаснувачки, содржински, интенционални (развивачки), дополнителни (комплементарни), именски, комплетивни и сл. Терминот декларативни (исказни) се употребува по традиција во македонската граматика, иако не одговара целосно на сите зависносложени реченици во коишто зависната ја развива содржината на оној дел од главната дел-реченица на кој се однесува. Некои автори во нивната анализа тргнуваат од функцијата на зависната наспрема главната реченица и ги разгледуваат во рамките на одделни типови зависносложени реченици: субјектни, објектни итн.: на пример кај П. Олтеану 1974; кај Е. Дограмациева 1993. Слабата страна на класификациите од овој тип се состои во тоа што не се добива претстава за декларативните реченици како целина, а и во рамките на одделните типови се јавуваат и одредени видови релативни реченици. Сепак, поголем број автори што се занимаваат со различни јазици ги третираат декларативните како една група реченици (Ј. Бауер 1960; В. Барнетова и др. 1979; Ј. Маслов 1981; и др.).

Во спроведувањето на анализата на вистинските декларативни реченици, кои всушност претставуваат индиректен говор, се земаат предвид речениците со сврзниците **јако** и **да**, додека во рамките на обработката на директниот говор треба да се опфати појавата на воведување директен говор со сврзник, што на пример од Вечерка (2002: 241) е именувано и како *oratio semirecta* или „**полудиректен говор**“ којшто е карактеристичен по тоа што од една страна е синтаксички зависен од главната дел-реченица и од контекстот, а од друга страна е независен со оглед на тоа што граматичкото лице и глаголското време не се менуваат. Значи, се работи за поставување на сврзникот пред реченицата која содржи директен говор: позиција во која сврзникот нема сврзувачка функција, туку е само формално употребен.

Воведувањето на директен говор со сврзник претставува појава што е прилично присутна во црковнословенските текстови. Всушност, во ваквите реченици туѓиот говор се пренесува изворно, интегрално, но покрај воведувачкиот глагол се употребува и сврзникот **иако**, во грчкиот **ὅτι**, кој би барал зависна декларативна дел-реченица, со тоа што тоа подразбира и промена на граматичкото лице и на лицето на финитната глаголска форма во зависната дел-реченица. Во литературата сврзникот во ваква функција е познат како **ὅτι/ιακό - recitativum** (Блас, Дебрунер 1959: 299; Грицкат 1975: 147), и може да се каже дека во ваква позиција тој не врши вистинска сврзувачка функција. Во врска со лексиката со која се врзуваат овие реченици, како што може и да се очекува, се работи за лексика на говорна дејност (*verba dicendi*) со оглед на семантиката што тие ја опфаќаат. Неколку примери за воведување на директен говор со сврзникот **иако**:

- (1) ρεγε εμογ ικογ^{ες} τέκο εδινη τвои живъ естъ -λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς:
ο νιός σου ζῆ J4,50 Mar
- (2) женѣ же глаголаахъ. **Τέκο** огже не за твој беседъ вѣроугемъ -τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον, "Оти оукети диа тὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν J4,42 As
- (3) ани же науатъ ротити са и клати са. **Ιακό** не вѣмъ үлօжекъка сего егоже глаголуете. -омнүеин, "Оти оук оїда тὸν ἀνθρωπὸν τοῦτον, ὃν λέγετε Mc14,71 Rad
- (4) ѿвѣшавъ рече. **Τέκο** вамъ дано есть разумѣти тайнада царствиа нееснааго. -еин аўтоїс: оти үмїн дёдотай үнѡнai Mt13,41 Rad
- (5) помколи се вогорог пауке же и рече **ιακό** да станеть слънце и аби не ста слънце 3r5Stan
- (6) написа къ цѣсаюю **ιακό** мы ради искуженистада нашеого юсмы подъ шброкомъ же вашимъ не трапимъ быти. 189r25Stan
- (7) рече драгогог своемог неархог **ιακό** видѣх христада моего прнишедша въ снѣ 108v12Stan
- (8) аггели въспоните глаголюще **ιακό** ради се христосъ шт҃емъ воже благословенъ юсы. 99d26Vtš
- (9) потомъ рече къ валаакъ **ιακό** ты прѣдстои ӡде жртвѣ твоен. - Ѿпетата еїпе тὸν Валаакъ: **ὅτι** єсн парастеку аўтоїс: тὴν θυσίαν μου 19r8Krn
- (10) тамо еш въпрашалаахъ прѣдтечю. ты ли еси пророкъ. и тъ глаголаше **ιακό** несмъ азъ. -кай аўтос еїпен: **ὅτι** дён еїмай єгѡ: 27v18Krn
- (11) нъ поутто ради глаголуетъ марфа **ιακό** аще бы былъ ӡде Господи - ами диати єлєгенъ ѷ Марфа, **ὅτι** ан һсоун էдѡ курie; 60r20Krn

(12) и εκόγου χοτέψογ искоүсити авралама аще имать любовь къз εκόγοу
ρεү^ке емоу· **ιαко** понди въз единогъ ѩ горъ горѣ, и җаколи съвна своего исаака
ради любовь мою· -εῖπε τον: **ὅτι** σύре εἰς ἔνα βουνὸν ἐπάνω, καὶ σφάξε τὸν
νίόν σου τὸν Ἰσαὰκ διὰ τὴν ἀγάπην μου: 148v25Krn

(13) сходници же речоше еи, **ιαко** намъ потребно естъ прѣти градъ съи
• тъгъю положи нѣгъто знаменіе на дамъкъ твои· да не уто постраждеши зло· -
εῖπαν τὰ παληκάρια, **ὅτι** ἡμεῖς ἀνάγκη εἶναι νὰ πάρωμεν τὸ κάστρον αὐτό:
мъновъ бѣлѣ тѣпоте ст҃пмади еис тѣ спѣтї су 31v26Krn.

Употребата на сврзникот **ὅτι** со директен говор во грчкиот доаѓа оттаму што дотогашните форми на индиректниот говор во класичниот грчки со оптатив или со конструкцијата акузатив, односно номинатив со инфинитив, станале невообичаени за народниот говор, така што не само што наместо оптатив почнува да се употребува индикативот, туку се практикува и директно надоврзување на директниот говор кон сврзникот. Ваквото надоврзување почнало да се употребува како надополнување кон глаголите на зборување и глаголите на мисловна/интелектуална дејност. Ова т.н. **ὅτι-recitativum** најчесто се среќава во евангелијата според Јован и Матеј, а помалку кај Лука и Марко (според Блас и Дебрунер, 1959: 299). Во црковнословенскиот оваа конструкција навлегла преку грчкиот и станала вообичаена, така што на некои места може да се сртне сврзникот и покрај тоа што во грчкиот не стои сврзник пред пренесениот туѓ говор, како во примерот (1). Вечерка (1993: 403) во врска со ова посочува дека непосредниот импулс за овој преоден тип го дал грчкиот, но наведува и дека непостоењето на остраграница меѓу директниот и индиректниот говор веројатно одговара на „прастровенскиот и постариот словенски начин на изразување“. Во врска со различните мислења произлезени од научните проучувања треба да се споменат и истражувањата на И. Грицкат (1975: 147) којашто истакнува дека со оглед на сличната појава кај латинското *quia*, оваа појава таа ја интерпретира како индоевропска, со тоа што **ὅτι-recitativum** се толкува како извик со кој треба да се сврти вниманието кон она што натаму се изнесува во текстот како лат. *ecce*, прсл. **сє**, фр. *voici*. Пенкова (1964: 260,261) пак, посочува дека клишираната употреба на **ιαко** во ракописите-преводи на евангелијата придонела за губење на старата семантика на морфемата, така што **ιαко** добило прозодичен белег, односно има „писмено-формална“ употреба. Во таа смисла, оваа авторка ја исклучува можноста за самостојно развивање на **ιαко** како извик во црковнословенскиот. Во секој случај, прилично е веројатно дека **ιαко** не бил издиференциран како сврзник во својата декларативна

сврзувачка функција и уште содржел траги од своето потекло како извик, како и тоа дека синтаксичката форма на директен говор како зависна реченица сè уште не била целосно оформена.

Во овој дел што се однесува на директниот говор треба да се спомене и изолираната појава на **εже** во функција на воведување на директен говор, како на пример: (14) **ιακόже πονεῖται παύειν απόφευκτον· εже βέσακε ύλοβένκε** скорь въ слышани· и **κασνει** въ **γλαγολεχъ** - **ὅρίζει** кој о **ἀπόστολος Παῦλος**: **ἔστω δὲ πᾶς ἀνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι,** **καὶ βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι.** 93гKrn

Во ваква позиција **еје** нема соодветник во грчкиот каде што има директно пренесување на тугиот говор, во кој стои императивна форма, додека во преводот глаголот е всушност испуштен, а со оглед на тоа дека се работи за императив од помошниот глагол, во преводот се чувствува како елизија на глагол-купела.

Во овие рамки треба да се направи осврт и кон декларативните реченици со сврзникот **да**, нивниот модален карактер, и нивното поврзување со лексика на говорна дејност што ги доближува до вистинските декларативни зависносложени реченици. Вечерка (1993: 401) во своите истражувања за тоа како да се третираат речениците со **да** покрај глаголите од типот- **повелѣти**, **реши**, **молити**, го изнесува заклучокот дека **да** со презентот гради една перифрастична глаголска форма со оптативно значење и во текот на јазичниот развиток кај еден дел од словенскиот свет таа почнала да се чувствува како граматички сигнал за индиректен говор. Во врска со ова интересно е да се спомене јукстапозицијата на две реченици од коишто втората е императивна во трето лице, и улогата што ја имала оваа поврзаност на речениците за развиток на зависна делреченица; на пример: (15) и **ре^{ЧЕ} в^{ОГ}ъ **да** в^{ЪДЕТЬ} св^{АТЪ} и в^{ЪСТЬ} св^{ЕТЬ}**. -кај εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. кај ἐγένετο φῶς. Gn1,3 Grig – од грчиот може да се види дека се работи за директен говор, но со оглед на тоа дека во преводот е употребена форма на трето лице единина со **да** во значење на императив, односно на оптатив, може да се каже дека во ваква позиција **да** може да добие сврзувачка функција за декларативна реченица. Како уште еден пример за воведување на директен говор со **иако** на реченица што содржи императивна *да*-форма може да се наведе следниов: (16) **разгњавав се же мајимиѧль дасѧтъ** ико^Ужденіє ико^Уко **да** оумреть мүемъ 59r12Stan.

Во овој контекст, може да се спомене уште еден пример на воведување директен говор со **иако** во којшто зависната делреченица се воведува со прашален сврзувачки збор: (17) **книжници** и

φαρισεῖς εὐτελοῦντες τὸν πόνον τούς διὰ τοῦτον τοὺς ἀποστολούς οὐδὲν οὐδὲν γέγοναν. *φαρισεῖς εὐτελοῦντες τὸν πόνον τούς διὰ τοῦτον τοὺς ἀποστολούς οὐδὲν οὐδὲν γέγοναν.*

Овие примери покажуваат дека употребата на **ιακό-recitativum** е присутна кај декларативни реченици во чиј состав се среќаваат различни зависни дел-реченици; тие може да бидат зависни исказни, зависнопрашални или зависни императивни, односно оптативни реченици.

Кога го имаме предвид директниот говор во црковнословенскиот тука треба да се разгледа и прашањето за интерпункцијата во црковнословенскиот. Познато е дека не е возможно целосно да се проучуваат интонациите линии во реченичната реализација и позициите на паузите во текстот. Од ова произлегува и дека семантичката интерпретација на реченицата може во некои ситуации да биде хипотетична затоа што нема можност да се провери функционирањето на речениците во разни контексти. Значи, непостоењето на строго утврдени интерпункциски правила придонесува да биде отежнато определувањето на типовите реченици, па затоа проверката со грчкиот оригинал на текстот, онаму каде што е можно, може да ја донесе точната информација доколку има некои сомневања. Од она што може да се види според ракописите, во Вранешничкиот апостол (Конески Бл. 1956: 14) паузата се обележува со знак составен од две точки. Всушност, од изборот на ракописи, во Крнинскиот дамаскин се употребени и запирка и точка во интерпункцијата, како и точка и запирка за обележување на прашање по примерот на грчкиот, како и во изданието на паренезисот (Paraenesis, 1984). Во врска со употребата на точката Вечерка (1996: 21,22) забележува дека нејзината употреба генерално треба да го олесни читањето на текстовите со оглед на употребата на слеано пишување, и дека таа се употребува и на места каде што треба да се обрне внимание на изговорот или да се истакне некој топоним, антропоним или некој друг елемент во текстот. Неизбежно е дека споредбата со грчките предлошки во врска со прашањето за интерпункцијата претставува важен елемент во проучувањето на т.н. зависен директен говор. Како што може да се види од наведените примери во поголем дел црковнословенскиот превод одговора на грчкиот оригинал, иако се разбира има и места каде коишто текстовите не се секогаш истоветни.

Како заклучок во врска со оваа синтаксичка форма може да се каже дека употребата на **ιακό** во ваква позиција се јавува под

влијание на грчкиот, но присутно е и таму каде што во грчкиот не стои *ὅτι-recitativum*. Како што одбележува Р. Вечерка (1993: 404) непостоењето на цврста синтаксичка структура, односно израз на пренесување туѓ говор како зависна дел-реченица давало подлога во црковнословенскиот за прифаќање на оваа конструкција од грчкиот, иако не се работи само за механичко пренесување или имитирање. Вечерка (*ibid.*) констатира дека една ваква репродукција на исказ што е извршен во друга ситуација може да се смета за пожив израз, но помалку интелектуален, значи како нешто што е особеношт на говорениот јазик. Во овој контекст, може да се направи и паралела во смисла на евентуалното потекло на самата форма на изразување – како нешто што веројатно било повеќе присутно во говорениот јазик, бидејќи е повеќе модално маркирана и неформална, а со оглед на тоа што станува збор за период во којшто билингвалноста и диглосијата биле присутни и создавале услови за јазична интерференција, би можело да се претпостави дека има и испреплетување на ваквиот начин на исказување, односно пренесување на туѓиот говор од говорениот јазик во книжевниот израз. Генерално гледано, може да се каже дека оваа појава е стилска карактеристика на говорениот јазик.

Наспрема воведувањето на директниот говор со сврзник, стојат вистинските декларативни зависносложен реченици, т.е. оние реченици кои најчесто се врзуваат за лексика на говорна дејност, зависните исказни реченици. Како примери може да се наведат следниве реченици воведени со сврзниците **ИАКО** и **КАКО**:

- (18) πωεῖδαша же ємоу **ИАКО** ксоγъсь наζарѣниъ мымохѡдитъ. -ἀπίγγειλαν δὲ αὐτῷ, **ὅτι** Τησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται L18,37 Rad
- (19) τῇ βο ιζεῖστι γλαγολъ **ИАКО** възносам се смѣреят са. -λέγων ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἐαυτὸν ταπεινωθήσεται: 77v26Zag
- (20) шедъ же въ һегипетъ и прօроѹьстъвова **ИАКО** подօбајетъ потрастъ са идоломъ их 208r6Stan
- прօроѹьстъвова ω немъ **ИАКО** хощеть ӡа х^ри^ис^тта м^кж^ук^ень быти 124r18Stan
- (21) и ты гла^гол^еши нєу^зствиваа. **ИАКО** нєс^тъ въ рѹцѣ в^ко^жин животъ үл^овѣк^ы-^каи єсн^у лёгейс,... **ὅτι** дèн εїнai εіс тò ҳерi тоu Ѹеоu һ ڇѡj тou ߳nѳѡpou; 45v12Krn
- (22) в^когъз рєу^ке и вамъ повелѣ **ИАКО** хощете да ѡживете. -օրі^зеi, **ὅτι** μέλλεте въ ߳nа^зјс^тете 107v23Krn
- (23) ю^си^фе ѹци нам **КАКО** ѩ с^кв^етих юже прѣиель юси д^кѣвъ нєпра^здноу приводиши въ виѳлееемъ 93d25Vtš

(24) *и съ мнагою наждею, исповѣда како сътвори на шного оубогаго толикие милюстине.* -ѡмойгътсє πῶς єкощев еіс єкетинов тὸν πτωчὸν тὴν τόσην єлємпосунтн: 248г1Krn

Во продолжение треба да се спомене и тоа дека се среќава употреба на двата сврзника еден до друг. Всушност, се работи за редундантна употреба на еден од сврзниците. Има и случаи кога се работи за пренесување на директен говор, но и такви каде што има вистински индиректен говор. Примери:

(25) *и пришьд въ наザареть помишиаше въ сеѓѣ үюдо оудїивлїе се яко како иже въ вишних непостижими иже ѿ дѣви раждајет се.* 75b10Vtš

(26) *и զրѣшѣ помышлѣм сеќѣ яко како полуѹшиш наслѣдие братиѧ моѧ* 125г13Stan

(27) *якоже глаголеть тамо въ єꙗг>г<елїе съвѣтымъ.* **яко како** господь повелѣ единомоѹ вѣсоѹ да изыдѣт ѿ үлкѹвѣка -лѣгет єкет еіс тὸ ἄγιον εὐαγγέλιον, **ծти πῶς** ѿ куріос єпростаչе 133г6Krn

(28) *сыреу прѣждѣ прѣвѣраженїа христоѹ глаголаше яко како* ҳошет оумрѣтвти се ѿ евреи. -прѣвѣраженїа христоѹ глаголаше яко како ҳошет вѧ фоңеѹтї ѿпѡ тѹнс євраїонс: 142v15Krn

Ова се фактички случаите кои стојат на преминот меѓу вистинските декларативни реченици со зависна исказна реченица во својот состав, и пренесувањето на директниот говор со сврзник **яко-recitativum**. Овие примери всушност уште еднаш покажуваат дека кај овој тип реченици не може децидно да се разграничи оформеноста на речениците што содржат директен, односно индиректен говор, односно тие не биле целосно оформлени во својата синтаксичка структура.

Проучувањето на оваа карактеристика на црковнословенската синтакса посочува на заклучокот дека во определени сегменти може да се утврди непотполна оформеност на синтаксичката структура и колебање во употребата на различни синтаксички форми.

ЛИТЕРАТУРА

- Грицкат Ирена, 1975: *Студије из историје српскохрватског језика*,
Народна библиотека СР Србије, Београд.
- Дограмаджиева Екатерина, 1968: *Структура на старобългарското
сложно съчинено изречение*, БАН, София.
- Маслов С., 1981: *Грамматика болгарского языка*, „Высшая школа“,
Москва.
- Минова-Ѓуркова Лилјана, 2000: *Синтакса на македонскиот
стапандарден јазик*, „Магор“, Скопје.
- Пенкова Пиринка, 1964: *Синтактични функции на старобългар-
ското яко*, во: Известия на Института за български език кн. X,
БАН, София.
- Barnetová V., Bličová-Křížková H., Leška O., Skoumalová Z., Straková V.,
1979: *Русская Грамматика*, Academia Praha.
- Bauer Jaroslav, 1972: *Syntactica slavica*, Universita J.E. Purkyně, Brno.
- Bauer Jaroslav, 1960: *Vývoj českého souvětí*, Nakladatelství Československé
akademie věd, Praha.
- Blass Friedrich, 1959: *Grammatik des neutestamentlichen Griechisch*, bearbeitet
von Dr. phil. Albert Debrunner, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- Bubenik Vit, 2001: *Morphological and Syntactic Change in Medieval Greek
and South Slavic Languages*, LINCOM Studies in Indo-European Linguistics
14, LINCOM Europa, Muenchen.
- Olteanu Pandele, 1974: *Sintaxa si stilul paleoslavei si slavonei*, Editura
Stiintifica, Bucuresti.
- Paraenesis*, Die altblгарische Übersetzung von Werken Ephraims des Syres,
1-4 Band. 1984, 1986, 1987, 1988,edd. Bojkovsky, G.R. Aitzetmüller, in:
Monumenta linguae slavicae XX, XXII (XX, 2), XXIV (XX, 3), XXVI (XX,
4), Freiburg i. Br.
- Ružička Rudolf, 1958: *Griechische Lehnsyntax im Altslavischen*, in: Zeitschrift
für Slawistik III, 2-4, Akademie-Verlag, Berlin.
- Sandfeld Kr., 1930: *Linguistique balkanique*, Librairie C. Klincksieck, Paris.
- Trösterová Zdenka, 1976: *Spojovací výraz 5ko a jazykové prostrdky
kompenzující jeho polyfunkčnost v staroruském hypotaktickém souvětí*,
in: Slavia XLV 3, Praha.
- Večerka Radoslav, *Altkirchenslavische (altblгарische) Syntax*: I. 1989 *Die
lineare Satzorganisation*, II. 1993: *Die innere Satzstruktur*, III. 1996:

Die Satztypen: Der einfach Satz, IV. 2002: *Die Satztypen: Der zusammengesetzte Satz*, in: *Monumenta Linguae Slavicae XXVII, XXXIV (XXVII,2), XXXVI (XXVII, 3), XLVI (XXVII, 4)*, Weiher - Freiburg i. Br.

Večerka Radoslav, 1997: *The Influence of Greek on Old Church Slavonic*, in: *Byzantinoslavica LVII (1997) 2*, Prague.

Vondrák Wenzel, 1912: *Altkirchenslavische Grammatik*, Weidmannische Buchhandlung, Berlin.

Речници:

Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција 1-10, 2000-2009, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје.

Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) 1994, ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благова, „Русский язык“, Москва.

Direct and indirect Speech in Old Church Slavic Manuscripts

Summary

The main purpose of this paper is to explore the syntactic structure of sentences expressing direct and indirect speech in Old Church Slavic manuscripts of the Macedonian recension. Regarding this, the compound sentences containing compleptive clauses are in focus since those are the sentences in which indirect speech is being expressed. In this type of sentences the most frequent conjunctions are **иако**, **како** and **да**. The compound sentences which contain direct speech introduced by the conjunction **иако** are being thoroughly analysed. According to the previous analyses known to us (Večerka 2002, Grickat 1975) the main impulse for this type of sentences is being registered in the use of Greek **δι-recitativum**. This syntactic feature is also named as *boratio semirecta*“ by Večerka (2002) i.e. ‘half-direct’ speech. Although the basic influence in the forming of this construction is believed to stem from the Greek language, it is also plausible to consider the importance of the bilingualism as a reality of that time and the language contact of Greek and Slavic at a colloquial level which may have contributed to the use of a conjunction to introduce direct speech. It is actually a stylistic feature of the colloquial language and is characterised by an informal tone which is being transferred to the literary language.

As opposed to these sentences, there are examples of compound sentences containing compleptive clauses with indirect speech, which are mostly being

introduced by verba dicendi according to the their semantics. There are also few interesting examples mentioned to illustrate the use of both **ИКО** and **КАКО** next to each other, as a construction which stands in between the sentences with direct speech and the sentences containing indirect speech. These examples might also suggest the fact that there is an ambiguity in the syntactic expression of these type of sentences in Old Church Slavic manuscripts.

Наталија Андријевска

811.163.1'373.422[091:003.349.8]

ОБРАЗУВАЊАТА СО $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ ОД АСПЕКТ НА АНТОНИМИЈАТА

Апстракт: Предмет на анализа претставуваат образувањата со префиксот $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - во старите македонски ракописи експертирани за проектот „Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“. Некои од овие образувања можат да воспостават антонимен однос со мотивирачкиот збор, додека во одделни деривати префиксот не претставува реализација на антонимна вредност, туку тие се само во формална врска а не во семантички сооднос со зборовите што не го содржат префиксот $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - . Посебна група претставуваат зборовите во кои префиксот $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - означува отсуство, но соодветен облик без префикс не постои. Анализата потврдува дека префиксите $\bar{n}\bar{e}$ - и $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - играат улога на синонимни зборообразувачки форманти.

Клучни зборови: антонимија, префикс $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ -, македонски црковнословенски ракописи.

Оваа статија се надоврзува на анализата на образувањата со $\bar{n}\bar{e}$ - во македонските црковнословенски ракописи разгледувани од аспект на антонимијата, при што беа утврдени повеќе различни односи на овие образувања и на соодветните мотивирачки лексеми без негацијскиот префикс $\bar{n}\bar{e}$ - (сп. „Антонимијата и образувањата со $\bar{n}\bar{e}$ - во македонските црковнословенски ракописи“, Македонски јазик LXII, Скопје 2011, стр. 65–74). Префиксот $\bar{n}\bar{e}$ - е главното зборообразувачко средство за изразување и оформување на антонимниот однос во старословенскиот и во црковнословенскиот јазик. Префиксот $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ - можел да ја има таа улога многу поретко, што всушност може да се смета и како потврда на претпоставката на Мошињски (1982: 84) за развој и распространување на синтетичките образувања со префиксот $\bar{\epsilon}\bar{\zeta}$ -, кои му биле туѓи на словенското зборообразување, најверојатно со помош и под влијание на грчкиот јазик од кој се преведувало, поточно на грчките префиксни деривати со alpha privativum. Како резултат на тоа,

префиксот *вεζ-*, иако не е така продуктивен како префиксот *не-*, сепак зема значајно учество во деривацијата на префиксните образувања, како и во префиксно-суфиксната деривација.

Од пошироката дефиниција на лексичко-семантичката категорија антонимија, која го отфрла формалното ограничување на антонимите како зборови со спротивно значење но со различен корен, т.е. без етимолошка поврзаност (Simeon I, 1969: 81), а како критериум за утврдување на антонимноста на лексичките единици го прифаќа принципот на семантичка спротивност, произлегува структурната поделба на антонимите во две групи (на пр. Новиков 1982: 251; Šipka 1998: 47–48; Драгићевић 2007: 283; Šarić 2007: 81): разнокоренски (каде што антонимниот однос се воспоставува преку различните корени на зборовите, на пр. *ȝлoбъnъ* – *дoбръ*, *кънижъnъ* – *простъ*) и истокоренски антоними (каде што антонимниот однос е резултат на употребата на различни зборообразувачки форманти – т.н. зборообразувачка антонимија, на пр. *ȝлoбъnъ* – *бeȝлoбъnъ*, *кънижъnъ* – *бeckънижъnъ*). Оваа поделба допушта одредени префиксни образувања со *вεζ-* да се разгледуваат како антоними на соодветните лексеми што не го содржат овој префикс. Секако, образувањата со овој префикс стојат на различна семантичка оддалеченост од непрефиксирани зборови, така што во многу случаи не претставуваат антоними на зборовите од основата, па за нив може да се претпостави самостојна деривација, не со префиксација на основниот збор, туку со префиксно-суфиксна деривација од предлошкиот израз со *вεζ* + генитивна форма од именката. На сите овие можности ќе биде посветено одделно внимание при анализата спроведена врз материјалот од македонските црковнословенски ракописи ексцер-тирани за проектот „Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“.

Меѓу зборообразувачките средства што овозможуваат изразување на негација на позитивната содржина на поимот, покрај масовно искористувањот префикс *не-*, се употребува и префиксот *вεζ-*. Најнапред ќе ги претставиме случаите кога се воспоставува антонимен однос помеѓу образувањето без префикс и со префиксот *вεζ-*, а потоа ќе го задржиме нашето внимание на другите различни образувања во чија деривација зема учество овој префикс.

Со оглед на тоа што контарната антонимија (контарни се оние антоними што означуваат спротивни поими, но меѓу нив има преодни степени, т.е. среден член) наоѓа место првенствено и најчесто во рамките на разнокоренската антонимија (Кодухов 1987: 183), овде среќаваме најмногу примери од комплементарната

антонимија (комплементарни антоними се поими што во целост се одрекуваат еден со друг, а меѓу нив нема среден поим). На пример: веѓвѣрънъ 'безверен, неверен' – на дрѣвѣ повѣшени бывше и ст҃рьгани бывше пакы же прѣбывши веѓъ вѣръда на гнѣвъ веѓъвѣрныжъ 311r4Stan; веѓвѣстънъ 'непознат, незнан' – веѓвѣстънаа и таиннаа прѣмѣдости ювила ми еси Ps50,8 Bon; веѓименитъ 'безимен, непознат' – прѣподохени сватијтесеље господни съвѣщени мѧжѹсеници и съ женами съвѣтими именованы и веѓименити моклите са 23r22Zag; веѓлжкавънъ 'нелукав, чесен' – въ џеѓетѣхъ веѓлжкавънъ юсъ и въ вѣдѣниихъ прости на вѣско дѣло прилеженъ и братни възлюбленъ лжкавъства не любить 165r12Les; веѓлобивъ 'безлобен, незлобив, добродушен' – тако намъ подохаетъ архиереи прѣподовенъ и веѓъзловиња Hb7,26 Karp; беѓуловѣцънъ 'лош, нечовечен' – улковѣкъ соуровекъ и веѓъулковѣчъ 214r8Krn; беѓъмрѣтънъ 'бесмртен, вечен' – понеже вогоръ ѩ науела не сътвори адама оѫмрѣти и истлѣти нъ сътвори его веѓъмрѣтнаа и нетлѣннаа 25v10Krn; со терминолошка употреба наспроти литургискиот термин сѣдѣльнъ 'садален (песнопение при кое може да се седи)', потврден во речникот на Миклошич, во анализираниот материјал се среќава поимот веѓѣдѣльнъ 'акатист, несадален (песнопение при кое не смее да се седи)' – в сакотжъ ·е· недѣла постта бываєтъ слѹжба веѓѣдѣлна сватији вогородици 53r3Hlud.

Понекогаш во јазикот може да постои и разнокоренски антоним (на пр. наспроти едно од значењата на зборот қлижънъ – 'писмен, образован' – стојат придаките веќлижънъ и прости со значењето 'неписмен, необразован'), но многу често истокоренското образување со веѓ- е единствениот израз на антонимниот однос (на пр. во литературата се потврдува значењето на вѣменинъ 'навремен, погоден' наспроти едно од значењата на веѓвѣменинъ 'ненавремен, непогоден' документирано во анализираниот материјал во примерот ѩ мрътвыхъ и нечистыхъ мыслен и веши вѣдрѣжали са и постим са вси вѣма бо есть постно всего грѣха и веѓъвѣменинъ пиш 34r11Bit; сп. Виноградова 1966: 201).

Во примерот веѓпольско 'бесполезно' – веѓ тѣхъ бо пѣти веѓполезно comPs91,4 Bon – префиксот означува само одрекување на содржината на основниот збор, само укажува на отсуство, а не претставува реализација на антонимната вредност 'штетно'.

Во низа примери, пак, значењата на префиксираното и непрефиксираното образување не соодветствуваат едно на друго, односно тие не можат да се доведат во семантичка врска; овие зборови можат да се сопостават само на формално, зборообразувачко рамниште, додека на семантичко ниво не претставуваат антоними (сп. Turk 2004: 89). Каде повеќето од нив често може да се

претпостави самостојно образување на префиксно-суфиксен зборообразувачки начин, од предлошкиот израз со предлогот *без* + генитив од основната именка, бидејќи нивната семантика може да се изведе само преку предлошкиот израз. Така, самостоен развој на значењето, независен од постојното непрефиксирano образување, следиме во повеќе примери: *безрачун* 'безобличен, грд' – *ѹви мнѣ уждо мое уто створиљ єси ҝрасна доброта па џе склонъ ѹлковѣчъ юестрокастенъ и беҙраченъ* јављајеши са и не ими видѣни ѓ доброти 76v3Zag, додека кај Миклошич е регистрирана придавката *зрачун* со значењето 'видлив, јасен'; *безличун* 'безобразен, бесрамен, непристоен' – тајко *безличенъ* и *безастапенъ* вијк прѣкланѣ срѣдьца и тѣлесе ѹшти јеже шкебрници въздахъ 48v10Dcp, за разлика од значењето на придавката *личун*, во нашиот материјал потврдена само со значењето 'сличен', а кај Миклошич како паралела на грчкиот генитив *пробоþтоу*, како и со значењата 'сопствен' и 'убав' во примерот *лично и ҝрасно отроу*; *безножун* 'безног, безножен', *безракун* 'безрак, безрачен' – тако *есть* и въ *вокга* не можеши да речеши *безржана* и *безънојна* понеже *есть*ство *божъество* не *есть* ѹлковѣколѣпното 111v7Ktp, додека беспрефиксната придавка *нојун* означува 'на/од ногата, што се однесува на ногата', а *ѹжун* го има значењето 'на/од раката, што се однесува на раката'; *бездодун* 'прост, неблагороден, кој е од долно потекло' – и *бездодна* всемој мирој и ојкорена избра *вокгу* и не сѫща да сѫща ојпраџните 1C1,28 Ohr, а придавката *родун* според примерите дадени од Миклошич го има значењето 'што е во близко крвно сродство со некого'; *безжун* 'беззабен' – подкојено и малоје отроу иматъ *есть*ство дѣиство понеже не иматъ *зжви* глаголијеши єго *безжбенъ* и немъ такови понеже врѣмкъ єше неесть да иматъ *зжви* 111r25Krn не се спротивставува семантички на беспрефиксната придавка *зжвун* што се среќава со значење 'од заби' или 'на забите, забен'; *бестрашун* 'бестрашен' – и *заблдј* и *блдј* вънездаапа юестоуденъ и *бестраченъ* и не смѣренъ и гнѣвливъ и не имѣж прѣдъ оуима ни стражъ ни сѫда хоташаго быти 5гбLes означува отсуство 'кој не чувствува страв' и не може да се поврзе со значењето на *страшун* 'кој предизвикува страв'.

Освен овие, и зборовите што добиваат специјализирана и терминолошка употреба по значењето не се спротивставуваат на образувањата без префиксот *без*: *безглавун* 'безглав, акефал (еретици, припадници кон секта, наречени така по тоа што се одрекле од својот патријарх, глава)' – ѿждисте неосторија и євтоѹха и дишкоска савелија и савириона *безглавнаго* иже заблажденија избавити са намъ 168г8Hud; *безмлѣвъство* 'незборување, молк, молчење' – ѿв' въ остави остьца и мактере а дроѹгији женж и ѿада а дроѹгији имѣнїе надеждј

Ради христојеви **БЕЗМАЛЪСТВО** приемъ 59v21Les; веѓмъздъникъ 'бесребреник (за оние што лекувале бесплатно)' – памѧтъ съвѣтъма **БЕЗМЕЗДНИКОМА** коzmѣ и дамианъ 124v15Jov; придавката веѓмажъна е регистрирана во анализираниот материјал со значењето 'без маж', меѓутоа не буквально како 'неомажена, која нема маж', туку претставува именување со специјализирана употреба само за Богородица, со развој на качествено значење 'девствена, негибната од маж' – макати въжия **БЕЗМАЖНА** раждаеши единого въгога не растлаща дѣвъства ѿистаго нѣ прѣбиваеши ѿистага иакоже прѣждѣ рождъства и 46v22Zag; со истото ова значење ја среќаваме и придавката веѓнєвѣстьна; веѓреѓъникъ сп. веѓмъздъникъ – здраскѣ болещимъ въсегда подавајте двоица **БЕСРЕГРЪНИКЪ** 186b30Vtš, памѧтъ **БЕСРЕГРЪНИКОУ** анонимъ левнтия и юврепни 41v13Stan. Кај повеќето од овие образувања е неоспорно влијанието на грчкиот јазик со оглед на тоа што се работи за терминолошка специјализирана употреба на зборот: веѓлавънъ – ἀκέφαλος, веѓреѓъникъ – ὁ ἀνάργυρος, веѓмажъна – ἄνανδρος, но сепак примерите од типот веѓмажити – ἡσυχάζειν, веѓмажъство – ἡσυχία укажуваат на проширувањето и зацврс-тувањето на употребата на овој зборообразувачки модел и на неговото прифаќање како домашен.

Одделни придавки со веѓ- укажуваат на развој на модална нијанса, неможност за извршување на действото означено со коренот на зборот: веѓпоконъ 'бесмртен, кој не може да умре' – о^тца **БЕСПОКОИНА** съина съвѣзнаулна дѹхъ сѫщъ въжстъво єдино херовимъски прославимъ 66b19Orb – семантички не може да се поврзе со придавката поконъ 'мирен; покоен'; исто така нема семантичко соодветство помеѓу придавката веѓприкладънъ 'беспримерен, неспоредлив' – да не побѣдитъ моја лѣность **БЕСПРИЛАДНАГО** твоего ѿкоуколюбии 149r6Rdm – и повеќезначната придавка прикладънъ со значењата 'погоден, згоден' и 'сличен'; придавката веѓстроудънъ не значи 'кој не е изморен', туку 'кој не може да се измори, неуморен' – не възираахъ на твоудъи плѣтъскъи нѣ на **БЕСТРОУДНАА** шествия въжия comHab3,7/Ct Bon, така што не може да се сопостави ниту со едно од значењата на придавката твоудънъ дадени во консултираните речници: 'тежок', 'кој се наоѓа во тешка ситуација', 'изморен', 'кој страда', 'тажен', 'опасен (за болест)'; веѓнєдънъ има значење 'кој не може да биде изден, неизедлив' – о вѣлеи єси гъсподи и ѿуднаа дѣла твоиа иако в рокѣ иви **БЕСНѢДНА** дреје даниль постомъ лъвова Ѹста ѳатъуе 70a19Orb – за разлика од сънѓдънъ 'за јадење, кој се јаде'. Развој на модална нијанса покажува и придавката со именски корен веѓвеѓърни 'незгаслив' – присносожнно веселїе **БЕЗВЕЧЕРНІИ** съѣть не заходимо сълънкъи 313r14Les

– што ја нема во придавката **вєчєрьнии**, која се јавува само како односна придавка со значењето 'што се однесува на вечер, вечерен'.

Модална нијанса може да се забележи уште кај неколку придавки што го привлекуваат интересот поради тоа што не означуваат отсуство на нешто, туку даваат значење на присуство на висок степен на квалитет, односно на квантитет на придржувањата именка. Според Виноградова (1966: 193) можноста за развивање на вакво значење ја создаваат именките што лежат во основата на овие придавки, а кои, сами по себе, немаат значење на качество или оценка, туку служат за мерење на разни величини. Тоа се придавките: **вєзмѣрънъ** 'неизмерен, огромен, што не може да се измери' – вжоже ... призри съ высоти **безмѣрникъ** свой и услыши плачъ грѣшнаго раба своего 153v17Dcp; **б(е)съмънънъ** 'бесценет, што не може да се процени' – продае **бесцѣнъное** миро 145r9Zag, чија семантика на овој начин се доближува и се поклопува со значењето на непрефиксираниата придавка **цѣнънъ**; **б(е)съмънънъ** 'безброен, неброен, огромен, што не може да се изброй' – в сихъ во домовѣхъ слава многа и богатство **бесчислено** comPs111,3 Bon.

Интересен случај претставуваат истозначните придавки **бесрамънъ** и **бестоудънъ** 'бесрамен, безочен', чија семантика сосема се изедначува со значењето на непрефиксираниите придавки **срамънъ** и **стоудънъ**, што исто така означуваат 'бесрамен, срамен'. Доближувањето на значењата на придавките **бестоудънъ** и **стоудънъ** Виноградова (1966: 195) го толкува преку повеќезначноста на именката **стоудъ**, која можела да има два значења: 'срам, срамота, бесчестие' и 'срамежливост, чувство на срам'. Придавката **стоудънъ** е во сооднос со првото значење на именката **стоудъ**, додека, пак, во основата на придавката **бестоудънъ** лежи второто значење на именката – 'кој нема чувство на срам, кој извршува бесрамни, непристојни дела'. Иста е причината и за изедначувањето на значењата на придавките **бесрамънъ** и **срамънъ**. Пр.: да оубоавше са **бестоудныи** и **бесрамныи** 66v26Les.

Одделно треба да се споменат образувањата кога отсуствува збор без префиксот **вєз-**. Според мислењето на Турк (2004: 88) во некои деривати тоа се должи на потребата на јазикот за образување посебни изрази за ретките, помалку веројатните поими, а оној поим што е вообичаен не се реализира. На пример: **вєздомънъ** 'бездомен' – **дајдь ми страпна сего нишаго вєз'домнаго въчера распетаго ... да ёго погрѣбъ иако самъ есТЬ** 83v23Kgn; **б(е)чадънъ** 'бесчеден, бездетен' – братъ ёго оумреть **вєз'чеднь** 100v8Kgn; **бесчадство** 'бесчедност, бездетност' –

МКОЛКИТВА КОГПНО ВЕЃДЫХАНІЕ НЕПЛОДСТВА И БЕСЧЕДСТВА юлакима и анны
богопријетніє и въ јши гохсподны вѣнде и пројеєе плодъ живоносъ 9b10Vts.

Општо е прифатено дека меѓу префиксите **не-** и **веѓ-** постои семантичка врска, така што во повеќе случаи тие играат улога на синонимни зборообразувачки форманти. За нивната семантичка еквивалентност сведочи и употребата на образувањата со **веѓ-** или со **не-** во ист контекст во различни ракописи, како на пример: **веѓдѣльнъ** и **несѓдѣльнъ** – слојжба **беѓдѣлна** склонтѣи в'когородици 53r3HludII слојжба **несѓдѣлна** 110r2Zag, **веѓистълѣниe** и **неистълѣниe** – въ **веѓзинист'лѣниe** 1C15,42 OhгII въ **неистълѣниe** Kagr; **веѓраџѹмънъ** и **не раџѹмънъ** – скрыхъ таланътъ даннъ ми иако и **беѓраџѹменъ** се въ јеми погрењохъ 85v25BisII **не раџѹменъ** 103v16Zag. Со оглед на фреквенцијата на употребата на овие образувања, најверојатно е да се претпостави дека, во многу случаи, образувањата со **веѓ-** се изведени под влијание на оние со **не-** како повообичаени. Така, на пример, во анализираниот материјал **веѓѣрънъ** се среќава само во три контексти за разлика од многу често употребуваната придавка **неѣрънъ**, именката **веѓмилосѹдниe** е документирана само во еден контекст наспрема поголемата фреквенција на **неимилоѹдниe**, исто како и придавката **веѓраџѹмънъ** наспрема вообичаената употреба на образувањето **не раџѹмънъ**, материјалот дава само една потврда на **вестьлѣниe**, додека **нестьлѣниe** се употребува во повеќе ракописи, а исто така само со по еден контекст се среќаваат **веєпорѹнъ** и **веєправьдънъ** наспрема поголемата фреквенција на паралелните образувања **не порѹнъ** и **не правьдънъ**. Сите овие дублетни форми со **не-** и со **веѓ-** не покажуваат разлики во семантиката.

На крајот би навеле неколку примери од кои се гледа улогата на образувањата со **веѓ-** во исполнувањето на стилистичките барања на текстот. Со оглед на фактот што анализираните текстови се преводни, а не оригинални, во овој поглед е неоспорно влијанието на грчкиот оригинал, меѓутоа калкирањето на моделот укажува на одличното познавање на структурата на двата јазика од страна на словенските преведувачи и препишувачи како предуслов за висококвалитетниот превод. Споредбата со грчкиот текст го потврдува успешното пренесување на стилските карактеристики од оригиналот во преводот, односно преписот. Така, во одделни контексти моделот со **веѓ-** е искористен како синонимно образување: **веѓимѣниe** 'безимотност, немаштија' и **нищета** – отъ **ѡнѫдоу** **нищета** и **веѓзимѣниe** съмѣрѣаше єг҃птѣнzi пීвіа каі ἀνυπαρ̄ضیa comps77,48 Bon; **веѓматежънъ** 'безметежен, тих' и **тихъ** – азъ тамо оупокој въ идѣје всѣ **тиха** и **веѓматежна** 312v17Les; **веќклињънъ** 'неписмен, неук' и **простъ** –

противни и ты въхочи **бесъкнижи** и прости улковици агравиатои како; идиотат 128v20Krn. Посебна стилска одлика за постигнување експресивност на изразот претставува паралелната употреба на истокоренски образувања во контекстот (со различно, спротивставено, но и со слично значење, т.н. парономазија, што во анализираниот материјал се остварува преку нижење зборови што се наоѓаат во етимолошка врска; сп. Simeon II, 1969: 24–25): беславънъ 'неславен' и бесъстънъ 'бесчесен, лишен од чест' во ист контекст со прославити и поустиити – иви се **безъустанъ** да его поустиити иви се **безъславенъ** да его прославити атимои на тон тимът ... ѕдохъи на тон дохът 10v6Krn; бесцънъ покрај многотоцънъ што се доближуваат по своето значење 'бесценет, многу ценет' – она же ѩадоваше са изликашши *многотоцънъ* миро *ѡν же[εε]* тъпаше са продати **бесцънъаго** то полутимов ... тон атимът 163b13Orb; употреба на образувањето со **без-** во контекст со именката од основата следиме во примерите: ѩадко^ухи са **недѣсто** **безнебѣстнаа** хатре нумфъ ануумфенуте 125b22Orb; иже хризмъ смъшлъ *ѹѣнъ* твѣ **бесцънънъаго** не оустраши са продати логисаменви тимън се тон атимът 124f22Saf. Овде ќе ги споменеме и примерите што потврдуваат употреба на образување со и без префиксот **без-** во ист контекст: **безгрѣшънъ** 'безгрешен' наспроти грѣшънъ – едине **безгрѣшънъне** мене ѩади грѣшънъаго и недостоинъаго смѣти прѣданъ быкътъ анатомрттои ... амартою 99г7Les; **безистълѣниe** 'неизгнивање, негниене' наспроти истълѣниe – съетъ бо са въ **истълѣниe** въстаётъ въ **безистълѣниe** єн ффора ... єн афтарсіа 1C15,42 Ohr; **безлѣтънъ** 'вонвременски, неограничен со време, вечен' наспроти лѣтънъ – ѩкко^удоу и кое ѩади вини *ѹѣса*ръ вѣунъи и **безлѣтънъи** въсхотѣ родити се подъ лѣтвмъ и да имѣноует се лѣтъи ѕхронои ... хроникои 29v5Krn.

Спроведената анализа го евидентира учеството на префиксот **без-** во зборообразувачката антонимија, при што во одредени случаи истокоренското образување со овој префикс претставува единствен израз на антонимниот однос. Антонимноста на значењето пак, од своја страна, може да се смета како потврда за префиксниот начин на деривација на тие образувања. Од друга страна, семантичките разлики и неможноста за изведување и објаснување на значењето на образувањето со префикс **без-** преку семантиката на образувањето без овој префикс упатува на самостојна деривација на префиксираниот дериват од предлошкиот израз со **без** + генитив од основната именка, односно на префиксно-суфиксен зборообразувачки начин. Споредбата со образувањата во чија деривација учествува негацискиот префикс **не-** го потврдува постоењето на аналогни, истозначни префиксни образувања со **не-** и со **без-**, што

укажува на нивната улога на синонимни зборообразувачки форманти.

ЛИТЕРАТУРА

- Андијевска Н., *Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови*, Скопје 2003.
- Апресян Ю. Д., *Лексическая семантика * Синонимические средства языка*, Москва 1974.
- Виноградова В. Н., „Образование отвлеченных существительных с приставками *не-* и *без-* в древнерусском языке XI–XIV вв.“, во: *Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка*, Москва 1964, стр. 218–244.
- Виноградова В. Н., „Прилагательные с отрицательными приставками *без-* и *не-* в древнерусском языке XI–XIV вв.“, во: *Лексикология и словообразование древнерусского языка*, Москва 1966, стр. 189–223.
- Драгићевић Р., *Лексикологија српског језика*, Београд 2007.
- Кодухов В. И., *Введение в языкознание*, Москва 1987.
- Макаријоска Л., Павлеска Б., „За антонимијата од историски аспект“, во: *Croatica et Slavica Iadertina*, III (2007), Zadar 2007, стр. 131–141.
- Мошиньски Л., „Способы перевода греческих словообразований с отрицательной *ά-* в старославянской Супрасльской рукописи“, во: *Cyrillomethodianum VI*, Thessalonique 1982, стр. 81–97.
- Новиков Л. А., *Семантика русского языка*, Москва 1982.
- Срезневский И. И., *Материалы для словаря древнерусского языка*, I–III, Санктпетербургъ 1893–1903.
- Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*, ред. Цейтлин Р. М., Вечерка Р., Благова Э., Москва 1994.
- Miklosich F., *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum*, Vindobonae 1862–1865.
- Simeon R., *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, I. A–O, II. P–Ž, Zagreb 1969.
- Slovník jazyka staroslověnského*, гл. ред. Kurz J., Hauptová Z., I–IV, Praha 1966–1997.
- Turk M., „Neka odstupanja u antonimskoj simetriji u hrvatskom jeziku“, во: *Fluminensia*, god. 16 (2004) br. 1–2, стр. 87–94.

Šarić Lj., *Antonimija u hrvatskome jeziku: Semantički, tvorbeni i sintaktički opis*, Zagreb 2007.

Šipka D., *Osnovi leksikologije i srodnih disciplina*, Novi Sad 1998.

При работата е користена картотеката на Одделението за историја на македонскиот јазик при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Скратениците и симболите се употребени според прегледот даден во „Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“, гл. уредник З. Рибарова, т. I. Вовед, **–** вждажни, Скопје 2006, стр. 208–213.

Derivatives with **εεζ-** in the Macedonian Church Slavonic manuscripts in terms of antonymy

Summary

The analysis represents derivatives with prefix **εεζ-** in the old Macedonian manuscripts included in the „Dictionary of the Macedonian Recension of Church Slavonic“. There are derivatives with prefix **εεζ-** that may establish an antonymous relationship with the motivating word. In certain derivatives, because of independent semantic development of meaning, comes to the emergence of new lexical value that is not in proportion with the word without prefix **εεζ-**. Furthermore, there are words in which the prefix **εεζ-** indicates the absence, but adequate form without this prefix does not exist. The analysis confirms synonymous meaning of the prefixes **εεζ-** and **не-**.

Key words: antonymy, prefix **εεζ-**, Macedonian Church Slavonic manuscripts.

Мери Џубалевска

811.163.1'367.625:[091:003.349(497.7)]

ГЛАГОЛСКАТА ПРЕФИКСАЦИЈА ВО ВАТАШКИОТ МИНЕЈ

Апстракт: Ваташкиот мињеј го карактеризираат индивидуални подновувања во областа на зборообразувањето што се однесуваат на преферирање, односно тенденција за поширока употреба на определени зборообразувачки форманти или на нивна паралелна употреба, како и на разновидности во однос на функцијата и на дистрибуцијата на определени префикс или суфикси. Анализата од зборообразувачки и од семантички аспект ја документира семантичката карактеристика на определени префиксии, нијансите во значењето и пројавувањето на секундарни значења, односно полифункционалноста. Во Ваташкиот мињеј особено е забележлива висока фреквенција на префиксите: съ-, на-, о-, отъ-, по-, при-, про-, прѣдъ-, што не значи дека и другите префиксии не се добро застапени. Најголем број новообразувања забележуваме со префиксите о-, прѣдъ-, съ-, оу-. Впечатлива е и употребата на бројни глаголи со два префикса. Како прв префикс најчесто се среќава прѣдъ-. Евидентираме и еден глагол со три префикса: прѣдъоусърѣтати. Добро се потврдени и глаголите со првите префиксии про-, прѣ-, съ-. Префиксот прѣ- како втор префикс најчесто служи за интензификација на значењето во согласност со барањата на химнографскиот жанр. Зачестената употреба на префиксот съ- често е мотивирана од потребата да се означи содејство со некого, а најчесто со Бога: състрадати, събогатити и др. Ова значење кај префиксот съ- не е карактеристично само за неговата употреба како втор префикс, туку пошироко.

Клучни зборови: црковнословенски текстови, историско зборообразување, глагол, глаголска префиксација.

Ваташкиот мињеј (препишан во 1453 година) припаѓа на групата празнични мињеи со служби за големите црковни празници, како и за најпочитуваните светци, а за позначајните празнични денови се додадени паримији, синаксари и сл. Коегзистирањето на состави со различна жанровска припадност го прават текстот интересен за проучување од различни аспекти, а особено од лексички и од зборообразувачки аспект.

Ракописот со своите специфични лексички и зборообразувачки особености на своевиден начин ги збогатува сознанијата за лексичкиот фонд на црковнословенските ракописи, од македонско потекло. За него се карактеристични бројни индивидуални подновувања во областа на зборообразувањето што се однесуваат на преферирање, односно тенденција за поширока употреба на определени зборообразувачки форманти или на нивна паралелна употреба, како и разновидности во однос на функцијата и на дистрибуцијата на определени префикс или суфикси. Во центарот на нашето внимание стојат зборообразувачките особености на текстот, поточно нашето внимание го насочуваме кон еден дел од зборообразувачките префикс кај глаголите, бидејќи кај оваа зборовна група среќаваме голема разновидност.

Особено продуктивен и најкарактеристичен процес во зборообразувањето на глаголите е префиксацијата. Вацлав Вондрак обрнува внимание на зачестената употреба на зборови со префикс, понекогаш и на повеќе од еден. Тој смета дека тоа е една од најкарактеристичните особености во јазикот на св. Климент Охридски, која дури би можела да се користи и како средство за атрибуција (Вондрак В., 1903:4). Потврди за глаголска префиксација евидентираме уште во најстарите текстови од македонска редакција како што е на пр. Добромировото евангелие (Десподова 1982:58), а подоцна, се следи и во поновите, на пр. во Радомировиот псалтир каде што се наведува само еден пример на двојна префиксација, а почести се примерите во кои е извршена комбинација од префикс со партикулата *не-* (Макаријоска Л., 1997:110). Споредбата со останатите псалтирни текстови (Синајскиот, Погодиновиот, Болоњскиот и Дечанскиот), сепак документира зачестена употреба на префиксите кај глаголите (Макаријоска Л., 1997:110). Иако засилената продуктивност на префиксацијата се смета за подоцнежно новообразување кое во XV век е веќе уверливо засведочено, според погоре кажаното, сепак сметаме дека оваа појава доаѓа до израз многу порано. Зденка Рибарова смета дека репрефиксацијата со лексичка функција е позната уште од најстарите старословенски текстови, а тие образувања се почести во подоцнежните ракописи (Рибарова З., 1978:109).

Засилена продуктивност кај префиксирани глаголи евидентираме во помладите црковнословенски текстови, што се изразува со употребата на префиксирани форми за предавање на грчки непрефиксирани глаголски форми. Понова црта во македонските ракописи претставува појавата на глаголи со повеќе префикси.

Зачестената употреба на префиксирани лексеми, и употребата на повеќе префикси е битна одлика и на Климентовите химнографски дела (Поп-Атанасова С., 2003:99). И во Ваташкиот мијеј е одразена засилената префиксација, уверливо засведочена во македонските ракописи.

Анализата на глаголската префиксација овозможува да се утврди фреквенцијата на одделни префикси, совпаѓањето, варирањето и отстапувањето од нивната употреба. Евидентни се случаите кога изборот на префиксот не е резултат на потребата да се изразат различни значења, туку префиксот се користи како стилистичко средство. Во Ваташкиот мијеј се употребуваат сите префикси познати од старословенскиот ракописи. Тоа се следните: **вз-**, **взг-**, **до-**, **за-**, **на-**, **надз-**, **о-**, **об-**, **отз-**, **по-**, **подз-**, **при-**, **про-**, **прѣ-**, **прѣдз-**, **раз-**, **съ-/сѫ-**, **ѹ-**. Единствено не е застапен префиксот **въ-**, кој се поврзува со моравската средина.

Во ракописот особено е забележлива висока фреквенција на префиксите: **съ-**, **на-**, **о-**, **отз-**, **по-**, **прѣ-**, **прѣдз-**, но и другите префикси се добро застапени.

Ќе наведеме примери за одделни префикси наведувајќи зборови кои спаѓаат меѓу поретките.

Префикс вз-: въмладењествовати са 93b5, *въмжитити* 88c28.

Префикс взг-/въс-: възгръдѣти 183c24, *възнегодовати* 1c3, 202b28, *въспоѹшати* 34d15, 186c22, 128a13, 138a19, 150b19, *възбакити* 151c1, *възѹчити* 74b6, *въсклеветати* 180c12, *въсписовати* 225v7.

Префикс до-: домашлѣти 112b4, *достајати* 15b24, *достигнѫти* 155d14 и др., *достижати* 216c22; 73c7.

Префикс за-: заимовати 139c21, *заклонити* 145r30, *записати* 225v4, *засмијати* 165c31.

Префикс иž-/ис-: иžећествовати 131c25, 210c4, *издрѣшити* 120d28, *излюбити* 37a3, *измѣждити* 95c9, 96c6, *изнашати* 53d17, *изнрѣти* 103b8, 74c10, *изоставити* 157b25 и др.

Префикс на-: нафрѣсти 157b17, *наперити* 206b8, *написовати* 192c31, 122d9, *нареоковати* 81a21, *нарадити* 145v32, *насиловати* 54c29, *нашьствовати* 131b3.

Префикс надз-: надзнаменовати 113d25

Префикс ниžz-: ниžзлежати 111b12, *ниžзлѣтѣти* 113a18, *ниžзпѹстити* 206b8, *ниžзоѹмѣти* 123b6.

Префикс о-: обагрѣти 69c3 и др., *обагрѣти* 87b13, *облювати* 205b22, *обожати* 93b6 и др., *обожити* 76c20 и др., *обѹгити* 169c23, *обѹгѣвати* 39d5, 59a18, *оглажнѫти* 176c 21, *огорѹчити* 42a30, *одебелѣвати* 98c16, *одебелѣти*

130b25, 87d22, одоушевити 188b8 и др., озарявати 28d3, окръзити 55b20 и др., окръжати 43c29, оладинети 56c20), 22c13, оладяти 167b16, 146b18, 169c29, омрачевати 128c12, опонти 27b28, опратати 220c28, 224a23, оросити 82d32 и др., орошати 109c25 и др., освещавати 152b24, ослаждати 27d 23, осочетити 27b22, оцвисти 118d5, охудити 93d4.

Префикс об-: ображуевати 135c22, облестенети 153c9, обеселити 223d16, 161c2, обострити 27a28, 100d4, оброшати 53b23, обръзовати 104a25, 106b11, обръжеевати 135c22, обогодати 180b27 и др.

Префикс отз-: отзложувати 97b2, отзылати 151a15, отзекнати 221c7, отзбранити 165d2.

Префикс по-: повтаряти 110c10 и др., повторити 199b18, 94c1, поведовати 168c11, пожинати 94b14 и др., попети 114a6, поражуевати 183d28, посещати 75c28, потрасовати 150b26, потръсити 32d32, поядати 104d16, 168a13.

Префикс подз-: подзкланети 170b13, подзнести 205a5, подзписати 105c 1, подзигнати 46c6, подзписовати 55a 19, подзсмивати са 165b25.

Префикс при-: придинети 207c19, приемовати 150b15, прилѣтствовати 62c5, примирити са 60d 22, приницати 90c29, 177c11, присваят 13c31, приеши 139d25, присълати 161a32, притежпти 148b33, приатовати 218d19 и др.

Префикс про-: проекдати 177b15, 17d12, 22b31, 133a12, проектити 208c10, произарити 18d9, проварити 171d6, провидѣти 73c27 и др., проекдѣти 101d19, 191c5, проказати 173a6, 173a2, прописати 182c10 и др., прописовати 79a25, 9b21, просилявати 90c27, простирати 14d23, протеши 167b2, пронитати 128a29, 94c2.

Префикс прѣ-: прѣлежати 138b31, прѣсвѣтъловати 171c27, прѣсъщати 40a12, прѣмазвати 75d5, прѣоржити 203c14, 91b15, прѣхождати 197b24, прѣурѣтати 225b24).

Префикс прѣдз-: прѣдвидѣти 212c6, прѣдзлаголати 149d10, прѣдзгости 107c14 и др., прѣдззввати 177b7, прѣдзписати 89d10, прѣдзповелѣвати 89d31, 35a8, прѣдзповелѣти 90b21, прѣдзпраздновати 89d5 и др., прѣдзпразднѣствовати 81d12, 86b10, прѣдзсниати 178a12, прѣдзсылати 216b23, прѣдзтицати 94b4, прѣдзибати 204c23.

Префикс прѣждѣ-: прѣждѣпости 67c30.

Префикс раз-/рас-: разгланиети 228a25, распитати 88b31, растѣлѣвати 201c11, растагнати 165d14, 193a9.

Префикс съз-: съборѣствовати 2b22, съвеселити са 64c23, съграяти 122b11, съдѣловати 151a28, съдѣтельствовати 36c15, съединити 102b7 и др., съживовати 127b13, съковати 192c16, съкрушити 151b22, съкрятити 108c15, 120b13, съламлѣти 68d21, съликовати 62c9 и др., съматати 137c18,

съписовати 153d1, съпослоушиствовати 113c8, съпраздъновати 66d23, съпротивити са 222c14, 138b18, съпротивлѣти са 54d4, съпрѣльстити 13d30, съражати 151b7, сърадовати са 6d30, 86d22, 174c10, състрадати 190d24, съсоушати 27b4, съсѣцати 149d18, съториуиуствовати 39a13, съцааръствовати 21c14, 149a29, съшъствовати 39a 23.

Префикс oг-: огвѣлијати 112a9, огладити 104c17, оглажбити 105c14, огдавлѣти 38c9, огдлажити 130c3, огединити 131c29, 132c27, огзаконоположити 153b23, огказовати 57b13, огкрасовати 125a20, 160a16, огкрѣмити 76d26, огкрѣповати 182b23, огкѣснѣти 117b22, оглоуиевати 182b23, огмащати 36d14, огмилѣти 37a8, огмладити са 131c25, огнѣвѣстити 108b8 и др., огпитати 89c33, ограпити¹, 117d12, ограпити² 134c1, ограпити 48b16 и др., огреши 89d27, огкорити 168c28 и др., огслышавати 152c3, огсъмотрити 79c26, 85c20, 54d23, 93b17, огспивати 35b9, огхапати 206a12, огурѣнити 164c30, огашнѣти 208c8, 72b27, 171d20.

Префиксната деривација е посебно карактеристична во процесот на зборообразувањето кај глаголите и кај глаголските форми, а особено е фреквентна кај глаголските именки, што може добро да се види и од наведените примери: въз-/възс: въспрашати-н€ въспрашающим 147d25, въспоуфати-въспоуфающ 34d15, въспѣфающе186c22, на-: наперити-наперноу 206b8, назначение -назначенанио 59c31, нарицание -нарицание 128a13, 138a19, 150b19, о-, об-: оходити - оходих 93d4, охогление -охогленіем 157b16, обрѹевати-аброѹуева 135c22, обезсѣнѣти - обезсѣнѣаше 153c9, отз: отзл҃уавати-н€ ѩлоууавајетъ 97b2, отъсилати-ѡсилающ 151a15, отъсѣкнати - ѩсѣкнѫти 221c7, при-: приединѣти-приединяющи 207c19, примирати са-примирихомъ се 60d22, проницати-приницајетъ 90c29, приниуеши 177c11, примирене-примиреніа 66b15, присвајати-присвајајетъ 13c31, про-: проповѣдати-пропѣдалъ љеси 177b15, 17d12, 22b31, провѣдајетъ 133a12, провѣтити - провѣтиль љесть 208c10, проշарити-проշары 18d9, по-: попаление -попаление 24c9, посѣчати - посѣчае 75c28, потаене -потаене 24d21, потрасовати -потрѣсовати 150b26, потржсити - потрѹсывъ 32d32, под-: подзкланѣти-н€ подкланијати се 170b13, подзнести -поднесъ љеси 205a5, подзписати-подъписавша 105c1, прѣ-: прѣлежати - прѣлежитъ 138b31, прѣсѣтъловати -прѣсѣтълованѧ 171c27, прѣсвишати -прѣсвишантѣ 40a12, раѣ-/рас-: раѣганѣти -раїганае 228a25, раїдроблене - раїдробленіа 153b18, распитати -распитающъ 88b31 и други.

Удвојувањето на префиксите претставува појава која е позната во сите словенски јазици, но во македонскиот јазик е особено продуктивна (Угринова-Сkalовска Р., 1960). Иако тенденцијата за засилена употреба на префиксираните глаголски форми и двојната префиксација се следи и во постарите ракописи, таа е особено изразена во помладите текстови од црковнословенскиот период, па

како резултат на тоа се документираат цели низи на истокоренски образувања со различни префикси.

Дека оваа продуктивност има стари корени потврдува и Ваташкиот миен. Покрај варијантноста во употребата на префиксите (Десподова В., 1982:188-193, Макаријоска Л., 1995:35-44), кај глаголите и во рамките на нашиот ракопис е евидентна употребата на нови префиксирани глаголски образувања со префиксите *о-*, *прѣдъ-*, *съ-*, *он-*: *обогрѣвати*, *огорѣти*, *прѣдъпраздновати*, *сѫжитовати*, *оѫдлѫжити* и др., непотврдени во другите анализирани ракописи, што несомнено укажува на засилената продуктивност на префиксите. Употребата на различни префикси наоѓа свој одраз и кај глаголските именки. Во рамките на нашиот ракопис нотираме бројни примери на позачестена употреба на два префикса, односно полипрефиксација како носители на експресивност како на пр: *испослати-испосли* 73a4; *прѣдъвѣзглаголати* – *прѣдъвѣзглагошал* 1есы 82a21; *прѣдъвѣзгласити-прѣдъвѣзгласим* 87a30, *прѣдъвѣззивати* – *прѣдъвѣзиваше* 89c18; *прѣдъвѣзхотѣти* – *прѣдъвѣзхотѣ* 81c14; *прѣдънѣреши* – *прѣдънѣреу* 169c7; *прѣдънѣказовати* – *прѣдънѣказоваше* 152d23; *прѣдънѣаписовати* – *прѣдънѣаписоует* 200a22; *прѣдъзогрѣйти* – *прѣдъзогрѣши* 88d5; *прѣдъзпокелѣвати* – *прѣдъзпокелѣва* 89d31, *прѣдъзпокелѣваєть* 35a8; *прѣдъзпокелѣти-прѣдъзпокелѣнно* 90b21; *прѣдъзпоказати* – *прѣдъзпоказаше* 133b9; *прѣдъзпоказовати* – *прѣдъзпоказочи* 136d21; *прѣдъзпрѣложити* – *прѣдъзпрѣложи* 51b30; *прѣдъзсвѣрѣвати* – *прѣдъзсвѣрѣшающе* 109b15; *прѣдъзсѣказовати* – *прѣдъзсѣказоваше* 213b9; *прѣдъзоѹѣти* – *прѣдъзоѹѣти* 177b11; *прѣдъзоѹгтовати* – *прѣдъзоѹгтова* 124d26; *прѣдъзоѹкрашати* – *прѣдъзкрашаше* 94a9; *прѣдъзоѹпасти* – *прѣдъзоѹпасеть* 54a28; *прѣдъзоѹсрѣтати* – *прѣдъзоѹсрѣтаеть* 83b22; *прѣнѣоѹделѣти* – *прѣнѣоѹделѣти* 24c25.

Во следниот преглед ги наведуваме сите глаголи и глаголски именки со два и повеќе префикси.

Префикс вѣ-: вѣпо-, вѣпро-: вѣповадити 115c5, *вѣпросвѣтити* 108b 18.

Префикс вѣз-/вѣс-: вѣспо-, вѣспри-, вѣспро-: вѣспоминание 213b32, 29a6, *вѣспоминати* 156d14, *вѣспоманѣти* 198b26, *вѣспривести* 162d19, 94b28, *вѣспримати* 152a22, *вѣсприрати* 184d16 и др., *вѣсприятие* 104b21 и др., *вѣсприатовати* 157c4, *вѣспрославлѣти* 171c 31.

Префикс до-: нѣдоѹ- : нѣдоѹмѣти 66c30 и др., *нѣдоѹмѣниe* 165d4 и др.

Префикс иѣ-/ис-: иѣоб-, испо-, испро-, исс-: иѣоблиути 71a5, 201a21, *иѣобнажити*, *иѣобрѣсти* 89c19 и др. *иѣобрѣтенie* 200c11, *испослати* 73a4, *исповѣданie* 29b26 и др., *исповѣдати* 16b32 и др., *исповѣдовати* 99b2 и др., *исповѣдѣти* 170b32, *испроверѣши* 96c 11, *исказати* 96c11.

*Префикс **ниž-**: **ниžпо-**: **ниžпосълати** 85b20, 75c4, 6c32, 55b12, **ниžпосълати** 219d 2, 140b4.*

*Префикс **о-**: **опо-**, **опро-**: **оповѣдати** 170b6, 173a19, 161b5, 151a25, **опровѣши** 169b 19.*

*Префикс **по-**: **пона-**, **пораž-**: **понаходити** 166a25, **пораžомѣниe** 152c23, **пораžомѣти** 152a14.*

*Префикс **при-**: **приев-**, **приов-**, **присв-**, **приоу-**, **приовѣсти** 190a26 и др., **приовѣтие** 25a31 и др., **присвѣдѣтельствовати** 210c18, **присвѣдѣтие** 180b29, **приоуготовати** 93c9, 5c18.*

*Префикс **про-**: **пров-**, **провѣз-**, **проиž-**, **прона-**, **прооб-**, **пропо-**, **прораž-**, **прооу-**: **проехснати** 88c2, **проехѣстити** 135b28 и др., **проехѣщати** 125b24 и др., **проехѣгласити** 121c18 и др., **проехѣглашати** 82a27 и др., **проехѣести** 218c10, **проехѣти** 5c28 и др., **проеходити** 26b6 и др., **проехождене** 65b26 и др., **проехисати** 106d15, **проехѣене** 153c 26, **проехѣши** 218a 17 и др., **проехѣтание** 166b10, **проехѣжити** 68c25, **проехѣдане** 129d33 и др., **проехѣдати** 87d30 и др., **проехѣдовати** 128b3, **проехѣдѣти** 197c14, 223c29, **проехѣомѣти** 133a 24, **проехѣждити** 215a26, **проехѣдѣти** 161b28 и др., **проехѣготовати** 176d 26, 177c25.*

*Префикс **прѣ-**: **прѣвз-**, **прѣиž-**, **прѣоб-**, **прѣпро-**, **прѣсв-**, **прѣоу-**, **прѣнеоу-**: **прѣвѣзити** 22c54 и др., **прѣвѣзности** 58a11 и др., **прѣвѣзносити** 105d11 и др., **прѣвѣзати** 183c 13, **прѣвѣснати** 5d2, **прѣвѣходити** 51c11 и др., **прѣисходатати** 128a19, **прѣобидѣти** 155b31, **прѣобладати** 180b23, **прѣобрѣвати** 60c11, **прѣпрокодити** 102c2, **прѣпрославити** 219d17 и др., **прѣсвѣрѣши** 87c4, **прѣоудобрити** 87b17, 163c26, **прѣоукрасити** 218a23, 56c1, **прѣоукрашениe** 64c3, **прѣнеоуделѣтие** 24c25.*

*Префикс **прѣдз-**: **прѣдзвез-**, **прѣдзвѣз-**, **прѣдзиž-**, **прѣдзна-**, **прѣдзо-**, **прѣдзоб-**, **прѣдзпо-**, **прѣдзпрѣ-**, **прѣдзсв-**, **прѣдзору-**: **прѣдзвѣздиати** 89c18, **прѣдзвѣзглаголати** 82a 21, **прѣдзвѣзгласити** 87a30, **прѣдзвѣзходѣти** 81c14, **прѣдзиžреши** 169c7, **прѣдзисказовати** 152d23, **прѣдзнаписовати** 200a22, **прѣдзнаѹчити** 222c28, **прѣдзнаѹинати** 113d26, 64c1, **прѣдзнаѹати** 87d1, **прѣдзѹистити** 121d, **прѣдзѹишати** 173d, **прѣдзօбрѣжити** 88d5, **прѣдзпокелѣвати** 89d31, 35a8, **прѣдзпокелѣти** 90b21, **прѣдзпоказати** 133b9, **прѣдзпоказовати** 136d 21, **прѣдзпосълати** 224b8, 89a4, **прѣдзпосълати** 225b3, **прѣдзпѹисти** 69c15, **прѣдзпрѣложити** 51b30, **прѣдзсвѣрѣвати** 109b15, **прѣдзсказати** 109b24, **прѣдзсказовати** 213b9, **прѣдзѹеќрити** 177b11, **прѣдзѹготовати** 124d26, **прѣдзѹготовити** 87c17, **прѣдзѹкравшати** 94a9, **прѣдзѹпости** 54a 28, **прѣдзѹсреќитати** 83b22.*

*Префикс **св-**: **свѣз-**, **свѣз-**, **свна-**, **свпо-**, **свпро-**, **свраž-**, **сзоу-** : **свѣдварѣти** 102b 22, **свѣдрѣжити** 186a19, **свѣзиграти** 80d6, **свѣзити** 211c20, **свѣкоѹпти** 38b23 и др., **свѣкоѹплениe** 197c33 и др.,*

съвърхулати 223a12 и др., съвърхути 84b 5, съвърхулати 80b6, сънаведение 112a16, сънаведеши 182a31, съпоедеши 219a 13, съподение 192c30, съпоследствовати 63a18, 63c24, съприяти 172b5, съпрославити 219b28, 4a17, съразити 165c25, съразорити 86d31, съраспинати 195ab и др., съонити 172c2, съонките 165c4.

Во овој преглед ги наведовме сите глаголи со два префикса кои се наоѓаат во Втш. Споредбата со канонските ракописи (Рибарова З., 2003) покажува дека само помал број од овие глаголи се наоѓаат во канонските ракописи, и тоа со следните префиксии:

Префикс въз-/въс-: възспо-, въспри-, въспро- (9) - 5 примери од канонот (възспо-, въспри-)

Префикс до-: недоу- (2) - 1 од канонот

Префикс из-/ис-: изоб-, испо-, испро-, исз- (11) - 7 од канонот (изоб-, испо-, испро-)

Префикс о-: опо-, опро- (2) - 1 од канонот (опро-)

Префикс по-: пона-, пораз- (3) - 1 од канонот (пораз-)

Префикс при-: привз-, приоб-, присз-, приоу- (6) - 2 од канонот (приоб-)

Префикс про-: провз-, провз-, пронз-, прона-, прооб-, пропо-, прораз-, прооу- (22) - 5 од канонот (пропо-, прооу-)

Префикс прѣ-: прѣвз-, прѣниз-, прѣоб-, прѣпро-, прѣсз-, прѣоу-, прѣноу- (17) - 7 од канонот (прѣвз-, прѣоб-, прѣпро-, прѣоу-)

И овој факт укажува на засилената продуктивност на полипрефиксацијата во македонските црковнословенски текстови.

Од прегледот се гледа дека како прв префикс најчесто се среќава прѣдз-. Тој влегува во комбинација со 10 различни префикси и во Втш вкупно има 30 потврди. Меѓу нив има и еден глагол со три префикси: прѣдоусрѣтати (прѣфрокъ во възможности христијански и сего прѣдоусрѣтати възможностно је рожденіе 83b 22).

Добро се потврдени и глаголите со првите префикси про-, прѣ-, съ-.

Префиксот прѣ- како втор префикс најчесто служи за интензификација на значењето во согласност со барањата на химнографскиот жанр, пр. прѣпрославити, прѣсврѣти, прѣоудорити, прѣвзносити прѣеснати, прѣесходити.

Зачестената употреба на префиксот съ- во Ваташкиот миенеј што исто така е карактеристична и за триодот (съвстаж, съпогрејох 210b 31 Orb, съсгрѣти 68d 16 Orb), често е мотивирана од потребата

да се означи содејство со некого, а најчесто со Бога: *състрадати* 190d 24, *съвъзиграти* 80d 6, *съвъсхвалити* 80b 6, *съпоследствовати* 63a 18, 63c 24, *съпрославити* 219b 28, 4a 17, *съоукрепляти* 165c 4 и др.

Ова значење кај префиксот *съ-* не е карактеристично само за неговата употреба како втор префикс, туку пошироко, пр. *съпословштвовати*, *съвеселити ся*, *съликовати*, *съпраздновати*.

Извршената анализа ни овозможува да заклучиме дака за Ваташкиот minej се карактеристични определени зборообразувачки иновации, а една од таквите иновации е секако префиксацијата кај глаголите, посебно честата употреба на префиксите: *съ-*, *на-*, *о-*, *отъ-*, *по-*, *при-*, *про-*, *прѣдъ-*; потоа, известни промени во фреквенцијата и дистрибуцијата на зборообразувачките форманти, што не им се својствени на ракописите од претходните векови.

SUMMARY

For the Vatashki minej there are numerous characteristic individual recoveries in the word-formation regarding preference or tendency for wider use of certain word-forming formats or their parallel use, and diversity in terms of function and distribution of certain prefixes or suffixes. The basic way of forming verbs is prefixation. Frequent usage of prefixed words, and the use of multiple prefixes is an important feature and Clement's hymnographic works.

The „Vatashki minej“ this feature of the language comes to full expression.

In prefixed verbs in „Vatashki minej“ most new forms are noticed with prefixes such as: *о-*, *прѣдъ-*, *съ-*, *оѓ-*: *обоягъвати*, *огоръчити*, *прѣдъпраздъновати*, *съжитовати*, *оѓдолжити* etc. Quite striking is the use of a numerous verbs with two prefixes. As a first prefix commonly encountered *прѣдъ-*, and well-validated and verbs as first prefixes *про-*, *прѣ-*, *съ-*.

прѣдъвъзгласити, *прѣдъоучѣрити*, *прѣдънаписовати*, *пронаписати*, *прѣоудобрити*, *съоукрѣплѣти*.

We recorded one verb with three prefix: *прѣдъоучѣратати*. The prefix *прѣ-* as a second prefix in verbs is commonly used for intensification of meaning in accordance with the requirements hymnographic genre, eg. *прѣпрославити*, *прѣоудобрити*, *прѣвъзносити* etc. Frequent use of the prefix *съ-* in the Vatashki minej is often motivated by the need to indicate interaction with someone, usually with God: *състрадати*, *съпословштвовати*, *съвеселити ся*, *съликовати*, *съвъсхвалити*, *съпоследствовати* etc.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

- 1. Вондрак В.**, Studie z oboru církevnslovanskéíí, Praha 1903.
- 2. Десподова В.**, Префиксни лексички варијанти на македонските средновековни евангелија, MJ 32-33, 1981-1982, с.188-192, Скопје 1982.
- 3. Десподова В.**, Лексиката на Добромировото евангелие, Македонистика 1, Скопје 1977.
- 4. Макаријоска Л.**, За префиксираните глаголи во македонските псалтири, XXI научна дискусија на XXVII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1995.
- 5. Макаријоска Л.**, Радомиров псалтир, Скопје 1997.
- 6. Макаријоска Л.**, Студии од историското зборообразување, Скопје 2009.
- 7. Макаријоска Л., Џубалевска М.**, Зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Научен собир Македонскиот јазик-минато-сегашност-иднина, Скопје 2008.
- 8. Поп-Атанасова С.**, Лексиката на македонската црковна поезија, Скопје 2003.
- 9. Рибарова З.**, Прилог кон карактеристиката на речничкиот фонд на македонски евангелски и апостолски текстови, MJ XXIX, Скопје 1978.
- 10. Рибарова З.**, Indexy k Staroslověnskému slovníku, Praha 2003.
- 11. Рибарова З.**, Јазикот на македонските црковнословенски текстови, Скопје 2005.
- 12. Угринова-Скаловска Р.**, Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик, Скопје 1960.
- 13. Џубалевска М.**, Ваташкиот Минеј (со посебен акцент врз лексиката), Скопје 2009.

Марија Чичева-Алексиќ	801.73:811.14
Елка Јачева-Улчар	801.73:811.163.3
	811.14:003.035=163.3
	27-23

ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА ПАВЕЛ БОЖИГРОПСКИ ВО ТЕКСТОТ НА КОНИКОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Апстракт: Во оваа статија се фокусирате врз интервенциите на Павел Божигропски во текстот на Кониковското евангелие. Неговите интервенции во статијата се распоредени на неколку рамништа: фонетско-фонолошки, морфолошки, синтаксички и лексички.

Од анализата на спроведените интервенции од страна на П. Божигропски се добива впечатокот дека тој сакал да го издигне македонскиот текст на Конниковското евангелие како над сопствениот дијалект, така и над оној на преведувачот на евангелието, иако во оваа смисла тој се покажува како доста неконзистентен. Во услови на слаба книжевна традиција и, сè уште, неиздиференциран став за изгледот на наддијалектниот јазик, каков што јасно бележиме кај К. Мисирков, неговите интервенции се сведуваат само на обид.

Клучни зборови: Кониковско евангелие, интервенции, П. Божигропски.

Оваа статија е плод од нашата заедничка работа врз текстот на Конниковското евангелие. Уште во процесот на работата ни се наметна идејата за една вака насловена студија, но поради желбата на истражувачкиот тим монографијата посветена на Конниковско евангелие да излезе до 14. меѓународен славистички конгрес кој се одржа во Охрид во 2008 година, а во недостиг од време да го направиме тоа тогаш, решивме да ја искористиме пригодава и да ви ги соопштиме накусо нашите согледувања на темата *Интервенцииите на Павел Божигропски во текстот на Конниковското евангелие*. Како што е денес веќе јасно и недвосмислено, Павел Божигропски е редактор на ракописот на Конниковско евангелие, но не и негов преведувач како што се мислеше во науката, речиси, цел еден век¹.

¹ За ова повеќе во поглавјето 3 од печатеното издание на J. Lindstedt, Lj. Spasov, J. Nuorluoto (editors) / Ј. Линдстед, Љ. Спасов, Ј. Нуорлуото (редактори), *The Konikovo Gospel/ Конниковско евангелие*, Helsinki/ Хелсинки 2008, стр. 235-237 во авторство на Ј. Линдстед и М. Волстром.

Тоа значи дека во она време Павел Божигропски го имал в рака ракописот на Кониковско евангелие, врз кој јазично интервенирал и, веројатно, го подготувал за печат. Зошто од овој ракопис се отпечатени само четири страници не е тема на нашево соопштение.

Се фокусираме врз интервенциите на Павел Божигропски, кои можеме да ги распоредиме на неколку јазични рамништа од правописни², преку фонетски, до морфолошко-зборообразувачки, синтаксички и лексички. При ексерпцијата на текстот издвоивме околу двесте суштински интервенции, од кои во оваа бројка не влегуваат оние што се повторуваат. Најголемиот дел се фонетско-фонолошки и морфолошки интервенции, а помалиот дел се однесуваат на зборообразувачките, синтаксичките и лексичките интервенции.

1. Фонетско-фонолошки интервенции

1.1. Што се однесува до фонетско-фонолошките интервенции забележливо е дека тие најчесто се однесуваат на интервенирање врз редукцијата на вокалот *o* во *u*. Имено, првата рака, речиси, постојано секое неакцентирано *o* го бележи со *u* што е одлика на долновардарските македонски говори. За разлика од него, Павел Божигропски, често, ова редицирано *o* т.е. *u* го коригира со *o*, но, сепак, недоследно. Единствена доследна корекција на *u* во *o* бележиме во членската мофема за сп. род единина *-i/o*, којашто од страна на првата рака се бележи како *-i/u*. На пример: *небуиу* по интервенцијата на П. Божигропски станало *небуио*, па така и *йисаниеиу*/ *йисаниеио*, *селеиу*/ *селоио*, *затинаиу*/ *затинаио*, *виделуиу*/ *виделуио* итн. Инаку, поголемиот број од примерите во текстот ја покажуваат непостојаноста на П. Божигропски при коригирањето на *u* во *o*, кога *u* е добиено по пат на редукција од неакцентирано *o*. Во контекст на ова го наведуваме и примерот кога лексемата *тишиките*, употребена од првата рака, П. Божигропски еднаш ја заменува со лексемата *рудиштели*, а другпат со формата *родиштели*.

1.2. Покрај ова, на фонетски план во Кониковското евангелие, често, се забележува интервенција со која финалното *u*, независно дали тоа и е етимолошко или добиено како резултат од редукција на вокалот *e* од крајниот отворен слог, П. Божигропски го коригира со *e*, што, веројатно, се должи на влијанието од неговиот роден идиом, кој се лоцира некаде во Воденско. Сп. *речи/рече, сиаси/сиасе, бери/бере, исианни/исиагне, јаги/*

² За ова повеќе во: *Идиофонски и алофонски правописни влијанија во Кониковското евангелие*, Зб. реферати од симпозиумот „Денови на Благоја Корубин“, *Јазициште во концепцији некојаш и денес*, Скопје, 2008, стр. 154-161, во авторство на Марија Чичева-Алексиек и Елка Јачева-Улчар.

jage, сфеши/сфешие, оги/оге, односно во имперфект *чудеси/ чудесе, сечеши/сечеше, носеши/носише, можеши/можишие, молиши/молишие*, односно *знаеми/знаеме, га умреми/га умриме, можехми/можехме, видохми / видохме* итн.

1.3. На планот на фонетските интервенции ја издвојуваме и следнава појава. Првата рака многу често графиски го бележи обезвучувањето на крајниот дентален консонант *g*, како во примерите (*Госүүй, ырай* и сл.), додека П. Божигропски правилно го коригира крајното *й* со *g*, но во исто време, понесен од оваа корекција во неколку примери постапува хиперкоректно, па крајното *й* го заменува со *g*, дури и во случаи кога *й* е етимолошко, а не добиено од *g* по пат на обезвучување. Имено, на неколку пати буквата *й* од членската морфема - *ой* односно -*уй* ја заменува со *g*. На пр. *хлебуг*, наместо *хлебуй*, *ырадуг* наместо *ырадуй* итн.

2. Морфолошки интервенции

2.1. На морфолошки план забележуваме една интервенција на П. Божигропски која се однесува на глаголот. Така, П. Божигропски често употребените свршени форми од глаголот, од страна на преведувачот, ги заменува со несвршени и обратно несвршените со свршени, што може да се види од примериве: *земи/ зева, ырче/ ырчение, са навидува/ са навиде* и др.

2.2. Од интервенциите на планот на морфологијата ја издвојуваме и следнава појава. Имено, првата рака најчесто на множинските форми кај именките од машки род, во членуваната форма наместо регуларната членска морфема за множина -*ие*, ја користи членската морфема за сп. род единина -*йо*, односно -*й* со редукција. Сп.: *забийу, ырофийийу, ысалмийу, синорийу, ученицийу* итн. Причината за ваквата примена на членската морфема за сп. род или се должи на тоа што во говорот на преведувачот, кој е лоциран во Солунско, постои нестабилност на категоријата род, па оттука и единственска членска морфема за среден род, наместо регуларната за множина машки и женски род -*ие*; или, пак, првата рака множината од именките од м. род ја образува со збирноможинската наставка -*e*, која воспоставува конгруентска врска со членската морфема за сп. род. Оттука, -*и* што се наоѓа пред членската морфема во горенаведените примери, не е она за образување обична множина, ами и добено од веќеспоменатата редукција на вокалот *e* во *i*. Сите вакви примери П. Божигропски ги коригира со регуларната членска морфема за множина -*ие*, па кај него се читаат формите: *забийе, ырофийийе, ысалмийе, синорийе, ученицийе* и др. Во рамките на категоријата број, кај именките бележиме дека првата рака секогаш кога имаме именска синтагма составена од број (или од некаков друг квантификатор) и именка, именката, независно од родот, ја става во

дуална форма за ж. род. Наспроти ова, П. Божигропски кој употребува избројана множина гледано од аспект на современиот македонски јазик, односно историски дуал за машки род, што може да се види од следниве двојки: *десети саате - десети саата, два браќе - два браќа, мноѓу јаје - мноѓу јаја, два юсийодаре - два юсийодара, 10 хилади таланти - 10 хилади таланти*.

2.3. На планот на морфолошките корекции ги бележиме и оние што се однесуваат на заменките, и тоа на личните, на односните и на показните. Овде ќе се задржиме само на личните заменки.

Како заменка за 1 л. еднина преведувачот почесто ги претпочита формите со деиктичка партикула, односно: *јазе/јази* кои П. Божигропски ги коригира со *јас*, освен во единствениот случај кога преведувачот ја употребил формата *ази*, а втората рака ја менува во *азе*, што е во согласност со промената секое крајно *и* од отворениот слог да го заменува со *е*. Во 3. л. еднина преведувачот ја користи заменката *тъя* која П. Божигропски ја коригира со *тоа*. Личната заменка за прво лице множина кај преведувачот гласи *ни*, додека истава ја среќаваме во коригираната форма *ниа*. Повратната заменка *се* и кратката заменска форма *ме* од личната заменка за 1 л. едн. кај преведувачот се јавуваат редовно со формите *са*, односно *ма*, додека редакторот, иако не секогаш доследно, ги поправа со формите *се*, односно *ме*.

3. Синтаксички интервенции

3.1. На планот на синтаксичките интервенции како најочигледна се издвојува интервенцијата на П. Божигропски во однос на конгруенцијата по род во рамките на именските синтагми, замената на синтетичките падежни односи со аналитичка парадигма, образување на прохихитивот, синтаксичката линеаризација, изразувањето на посвојноста, како и корекцијата на сврзникот *та*, со сврзникот *га*. Ќе се задржиме само на неколку синтаксички интервенции.

Како потврда во врска со погоре кажаното дека за говорот на преведувачот е карактеристична нестабилноста на категоријата род (в. 2.2) ги приведуваме примерите со сложените синтагми составени од заменки, односно заменските придавки од среден род и именки од женски род. Сп. *кое нарачба, никуе работа, лакрица Божие, славата Божие* итн. П. Божигропски заменките и заменските придавки ги поправа со нивните соодветни форми од ж. род, запазувајќи ја конгруенцијата по род, која е диктирана од женскиот род на именката.

3.2. Црковнословенските фрази од типот *евангелие от Луки* при што именката *Луки* е дадена во генитивна форма, *Недеља слейом* каде што

слейом претставува дативна форма за изразување посвојност, *на литургии* во локативна форма, како и *безверне* за вокатив, што се нотирани од преведувачот, П. Божигропски ги заменува со аналитичките синтагми: *Евангелие от Лука, Недеља на слейијуи, на литургијата и безверен*, од што можеме да ја забележиме редакторската намера да го одрази духот на народниот јазик во евангелскиот текст.

3.3. Во однос на прохипитивот, додека првата рака него го образува со партикулата *ним* и формите за презент за второ лице единина (сп.: *ним задеваш гидаскалуй*, *ним са боиш*), П. Божигропски овие презентски форми ги заменува со императивни, па истиве синтагми кај него стануваат: *ним задевај гидаскалуй* и *ним са бои*.

3.4. Во текстот на Кониковското евангелие, во четири примери, употребен од преведувачот го сретнавме сврзникот *та*, кој се јавува во функција на сврзникот *и*, но и на сврзникот *а*, за што наоѓаме потврда и во стандардниот превод на евангелието. Станува збор за примерите: *та кој е Господине да верувам на неј?*, *Дигаскале сеја та сакаа лјубето сос камени да ќе утешаи, та как оши траму; И му велей: Господине, ела та види; сатиа нока са мачихме, та не фатихме ништу*. Интервенцијата на П. Божигропски во овие примери се однесува на тоа дека секое употребено *та* во горниве примери го заменува со *га*, кое во долновардарските говори се јавува не само како сврзник во хипотаксата, ами и во паратаксата – во копултивните реченици со значење на *и* или на *та*, иако доста ретко³. Во врска, пак, со сврзникот *та*, се претпоставува дека тој е постар сврзник и дека бил присутен на територијата на Солунско (врз основа на анализата на Верковиќевиот материјал од втората половина на 19. век), но кој во времето на истражувањата на Малецки (во триесеттите години на 20. век) веќе не е нотиран⁴. Овој факт за присуството на сврзникот *та* во говорот на Солунско своја потврда наоѓа и во текстот на преведувачот на Кониковското евангелие, дотолку повеќе што записот на преведувачот од Солунско на истиот текст е датиран неколку децении пред редакцијата на П. Божигропски, односно кон крајот на 18 и во почетокот на 19 век.

4. Лексички интервенции

Од досегашната анализа можеме да забележиме дека во корекциите што ги прави на текстот од првата рака, Павел Божигропски се трудел колку што може повеќе да го доближи до народот текстот на Кониковското евангелие, што се гледа од интервенциите на лексички план. Па така многу

³ З. Тополињска, *Македонскиите дијалекти во Егејска Македонија*, кн. прва, Синтакса, II дел, Скопје, 1997, стр. 20-21.

⁴ Ibid. 14.

грцизми се заменети со повеќе познатите словенски лексеми или со турцизми, а некои лексеми од црковнословенскиот лексички фонд ги заменува со лексеми од турско потекло⁵.

5. Завршни согледби

Гледајќи ги сите интервенции на Павел Божигропски се добива впечатокот дека тој како да сакал да го издигне македонскиот текст на Конинковското евангелие како над сопствениот дијалект, така и над оној на преведувачот на евангелието за што ни сведочат ретките интервенции на целосно избегнување на редукцијата на вокалите *e* и *o*.

Покрај ова, тој често ги употребува заменските форми *me* и *ce*, наместо *ma* и *sa* кои редовно ги употребува преведувачот на евангелието, исто каков што е случајот и со коригирањето на заменката *πtua*, што ја употребува преведувачот, со *πtoa*.

Па, сепак, во оваа смисла П. Божигропски се покажува како доста неконзистентен. Ни се чини дека неговата недоследност не доаѓа од неговата слаба наобразба. Напротив, низ повеќе примери забележуваме дека тој многу добро го познавал црковнословенскиот текст на евангелието. Имено, на неколку пати фразата *на πtoa време* П. Божигропски ја коригира со еден меѓузапис кој бил направен со цел да се имитира црковнословенскиот лик на фразата *въ оно време*. Исто така, додека преведувачот, поведен од грчкиот оригинал, фразата *ψαράδες ἀνθρώπων* преведува како *рибари на људе*, П. Божигропски, имајќи го предвид словенскиот канонски превод на евангелието, истава синтагма ја поправа во *ловце на људетие* што одговара на стсл. *Уловъкомъ ловъца*. Па сепак, во услови на слаба книжевна традиција и, сè уште, неиздиференциран став за изгледот на наддијалектниот јазик, каков што јасно бележиме кај К. Мисирков, неговите интервенции се сведуваат само на обид.

⁵ За ова повеќе во поглавјето 5.6 од печатеното издание на J. Lindstedt, Lj. Spasov, J. Nuorluoto (editors) / Ј. Линдстед, Љ. Спасов, Ј. Нуорлуото (редактори), *The Konikovo Gospel/ Кониковско евангелие*, Helsinki/ Хелсинки 2008, стр. 363-369 во авторство на М. Чичева-Алексиќ и Е. Јачева-Улчар.

Summary

About the interventions of P. Bozhigropski in the Text of the Konikovo Gospel In this article we are focused on the interventions of Pavel Bozhigropski in the text of The Konikovo Gospel. His interventions in this article are grouped on several levels: phonetic and phonological, morphological, syntactic and lexical. From the analysis of P. Bozhigropski interventions, the impression is that his intention was to raise the Macedonian text of the Konikovo Gospel both over his own dialect and the one of the interpreter of the gospel although in this respect he appears to be very inconsistent. In conditions of poor literary tradition and still undifferentiated attitude for the final layout of the standard language, clearly notable in the works of Krste Misirkov, his interventions can be regarded only as an attempt.

Key words: Konikovo Gospel, interventions, P. Bozhigropski

Васил Дрвошанов

811.163.3'282

ИЗРАЗУВАЊЕ НА СЕМЕМАТА 'СТРМЕН' ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ

Апстракт: Во написот, врз основа на дијалектен материјал, се анализираат називите за изразување на семемата 'стрмен' во македонските говори. Авторот констатира дека на македонската јазична територија суштествуваат голем број називи во повеќе разновидности за изразување на споменатата семема: брежен (*брег*, *брегов*, *бреговиј*, *брежлив*, *брежуљав*), врл (*врлак*, *врлај*, *врлив*, *врлина*), *горнина* (*горничав*, *нагорнина*, *нагорник*, *нанаѓорен*, *уѓорен*, *уѓорнина*), *грајов*, *зavalен* (*навал*), збреден (*брдина*, *брдовиј*, *зброд*, *зброднина*), *крив*, *лош*, *риден* (*рид*, *ридина*), *срї*, *сїрана* (*настїранничав*, *настїранлив*, *стїрничав*), *стїрмен* (*стїрм*, *стїрмлив*, *стїрмношиће*, *стїрмолија*, *стїрнлив*) и *удолен* (*удолничав*). Се дава распространетоста на сите називи и разновидности и неопходните етимолошки толкувања за секоја лексема. Освен тоа, се врши проверка на дијалектниот материјал во македонските лексикографски трудови *Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања* и *Толковен речник на македонскиот јазик*.

Клучни зборови: називи за изразување на семемата 'стрмен', македонски говори, распространетост, етимолошки толкувања.

Проучувачите на народните говори при теренските истражувања, помеѓу другото, наидуваат на два термина, на термините **експлоратор и информатор**. Првиот термин, кој е понејасен, доаѓа од францускиот јазик, сп. фр. explorateur *вој.* извидник, извидувач, шпион; испитувач (Vuјаклија 1972: 274)¹, а вториот термин доаѓа од латинскиот јазик, сп. лат. *informator* 1. човек кој дава информации, известувач; 2. публикација во која се дадени известувања, податоци за нешто (Миќуновик 2005: 201). Од толкувањата на термините,

¹ Види: Литература.

коишто се однесуваат на проучувањата на народните говори, за терминот **експлоратор** соодветно е значењето ’испитувач‘, а за терминот **информатор** соодветно е значењето ’човек кој дава информации, известувач‘.

Од страна на експлораторите им било поставувано прашање на информаторите: што подразбираат под поимите ’нерамен крај, област, место‘ (Видоески 2000: 175), при што се барала основната асоцијација на поимот ’нерамен‘, односно називите за изразување на семемата ’стрмен‘. Притоа, се добиени следните информации. Лексемата *ст̄рмен* со нејзините разновидности (115 потврдувања) покрива најголем дел од македонската јазична територија². Помали ареали од македонската јазична територија во однос на лексемата *ст̄рмен* зафаќаат лексемите *брежен* со разновидностите (71 потврдување) и *врл* со разновидностите (63 потврдувања).

Мали ареали зафаќаат лексемите *збден* со разновидностите (14 потврдувања), *горнина* со разновидностите (10 потврдувања), *настранливо месиќо* со разновидностите (6 потврдувања) и *риден* со разновидностите (четири потврдувања). Другите лексеми (*граѓово месиќо*, *завален /навал месиќо/*, *крив*, *кар*, *лошо месиќо*, *срѓ месиќо*, *шумба месиќо* и *удолно*) имаат островски карактер.

Како што споменавме најголем број потврдувања на македонската јазична територија има лексемата *ст̄рмен* со значење ’што нагло се издигнува, што е речиси вертикален‘ (ТРМЈ V: 593). Лексемата *ст̄рмен* се среќава во следните говори: прилепскиот (Крушовјани, Тројаци), битолскиот (Драгош, Скочивир, Путурос, Стравина), демирхисарскиот, крушевскиот (Д. Дивјаци), кичевскиот (Букојчани, Туин), велешкиот (Црквино), смилевскиот, дебарскиот (Баниште), охридскиот (Рамне) преспанскиот (Арвати), тиквешкиот (Рожден, Конопиште), струмичкиот (Габрово, Стинек), виничкиот (Блатец). Од овој назив ги забележавме следните фонетски разновидности: *ст̄р̄мен* (Бапчор – Костурско), *ст̄армен* (Љубаништа – Струшко, Претор – Ресенско, Ресен), *шт̄р'мен* (Нивици – Долна Преспа), *ст̄р'вин* (Негован – Солунско).

Називот *ст̄рмен* во два пункта го нотираме во двокомпонентен состав, сп. *ст̄рмен брек* (Попадија – Воденско) и *ст̄рмен йај* (Лешница – Кичевско).

Многу често разгледуваниот назив го среќаваме во формата за среден род, сп. *ст̄рмно* нотиран во следните говори: прилепскиот

²Дијалектниот материјал е користен од проектот Македонски дијалектен атлас при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје.

(Тополчани, Никодин, Прилепец), битолскиот (Дихово), кичевскиот (Прострање, Попоец), велешкиот (Извор, Подлес), скопскиот (Зелениково), дополнопреспанскиот (Нивици), леринскиот (Д. Котари), костурскиот (В'мбел), тиквешкиот (Марена), струмичкиот (Ново Село, Смоларе), радовишкиот (Дукатино) и делчевскиот (Стар Истевник). Од оваа форма ги среќаваме следните фонетски разновидности, сп. *сі́рмно* (Лескоец, Речица – Охридско), *сі́рмно* (Миравци, Стојаково – Гевелиско), *сі́рмно* (Гуменце – Воденско), *сі́рвно* (Граждено – Долна Преспа, Лезово, Спанчево, Припечани – Кочанско), *сі́рено* (Радожда – Струшко) и *сі́рно* ? (Крчишта – Костурско).

Формата за среден род ја наоѓаме и во двокомпонентен состав, сп. *сі́рмно месі́то* забележан во следните говори: битолскиот (Буково, Кукуречани), кичевскиот (Вранештица), велешкиот (Градско, Праведник), скопскиот (Ракотинци, Катланово), охридскиот (Волино), тиквешкиот (Клисуре), радовишскиот градски говор, кумановскиот (Четирце) и овчеполскиот (Кнежје). Од двокомпонентниот состав ги среќаваме следните фонетски разновидности, сп. *сі́рмно ме(:)сі́то* (Башино Село – Велешко), *сі́рмно (месі́то)* (Луково – Струшко, Маврово – Гостиварско), *сі́рмно месі́то* (Крушје – Ресенско), *сі́рмно месі́то* (Амбар Ќој – Кукушко), *сі́рмно месі́то* (Езерец – Костурско), *сі́рвно месі́то* (Нерези, Белимбетово, Љубанце – Скопско, Спанчево, Соколарци – Кочанско) и *сі́рно месі́то* (Зеленич – Леринско).

Во голем број пунктови од македонската јазична територија се употребува разновидноста *сі́рм*. Оваа разновидност е нотирана во следните говори: прилепскиот (Стровија), велешкиот (Подлес, Праведник), кичевскиот (Букојчани), поречкиот (Г. Белица), скопскиот (Н. Брезница, Драчево), дебарските (Галичник, Ефловец), дополнопреспанскиот (Леска), костурскиот (Ошчима), мариовскиот (Витолиште), малешевскиот (Пехчево, Берово), пробиштипскиот (Злетово), кумановскиот (Романовце) и тетовскиот (Милетино). Од разновидноста *сі́рм* се среќаваат следните фонетски варијанти: *сі́рм* (Л’к – Долна Преспа, Печково, Куново – Гостиварско), *сі́рм* (Глобочица, Ржаново – Струшко, Царев Двор – Ресенско, Пожаране – Гостиварско, Г. Косоврасти – Дебарско, Попадија – Воденско) и *сіо:рм* (Модрич – Струшко).

Во ограничен број населби разновидноста *сі́рм* ја наоѓаме и во формата за среден род, сп. *сі́рмо* (Кнежево – Кратовско), *сі́рмо (месі́то)* (Кнежино – Кичевско, Младо Нагоричане – Кумановско).

Освен овие разновидности од лексемата *ст̄рмен* се среќаваат и следните зборообразувачки разновидности, сп. *ст̄рмолија* (Смилево, Буково – Битолско), *ст̄армомила* (Крушје – Ресенско), *ст̄рмлиф* (Драчево – Скопско), *ст̄ирнл'иво* (Павлешенци – Светиниколско) и *ст̄армнолиште* (Љубојно – Ресенско).

Лексемата *ст̄рмен* со разновидностите произлегува од општослов. и праслов. придавка *strъmъ, проширена со наставката -en (ERHSJ III: 346). Компонентата *место* од составите произлегува од општослов. и праслов. *město (БЕР IV: 446–447; ERHSJ II: 438).

Со значење 'стрмен' на македонската јазична територија се среќава и лексемата *брежен* со повеќе разновидности. Лексемата *брежен* е забележана во следните говори: прилепскиот (Тополчани, Крушовјани, Слепче, Тројаци), битолскиот (Ѓавато, Паралово), кичевскиот (Лешница, Букојчани, Туин, Светорача), поречкиот (Г. Белица, Здуње), скопскиот (Бардовци, Н. Брезница), велешкиот (Лугунци, Црквино, Извор, Богомила), охридскиот (Оровник), струшкиот (Модрич, Ржаново, Глобочица), гостиварскиот (Волковија, Пожаране, Печково), дебарските (Жернаница, Ростуше, Галичник, Г. Косоврасти, Горенци, Гари, Ефловец, Голем Папрадник, Цепиште, Држилово), тиквешкиот (Барово), костурскиот (Горенци, Ошчима), кумановскиот (Ракотинце) и тетовскиот (Челопек). Од лексемата *брежен* се нотирани следните фонетски разновидности, сп. *бреџен* (Куново – Гостиварско, Боровец – Струшко) и *брежан* (Црешево, Кучково – Скопско, Четирце – Кумановско).

Називот *брежен* во пунктот Ранковци – Кумановско го нотирајме во двокомпонентниот состав *брежен крај*.

И лексемата *брежен* се јавува во формата за среден род, сп. *брежно* (Прострање, Вранештица, Кнежино, Попоец – Кичевско, Маврово – Гостиварско, Ботун – Охридско, Дукатино – Радовишко, Ранци – Кајларско). Од формата за среден род се регистрирани фонетските разновидности: *брегно* (Црнешево – Воденско) и *брегно* (Струпино – Воденско).

Во неколку населби е зарегистриран двокомпонентниот состав *брежно место* (Марковени, Езерец – Костурско, Дедино – Радовишко, Жегњане – Кумановско).

Во населбата Стење – Ресенско е нотирана разновидноста *брек*, а во населбата Слимница – Костурско е забележана конструкцијата *на брѣг*.

Од лексемата *брежен* се забележани и следните зборообразувачки разновидности, сп. *бреговий* (Карабуниште, Извор –

Велешко), *бреѓов'иш* (Блатец – Виничко), *бреѓов'ишто* (Подареш – Радовишко), *брéгов'ишто месќто* (Конче – Радовишко, Спанчево – Кочанско), *бр'еѓ'во месќто* (П’теле – Леринско), *брежливо месќто* (Радожда – Струшко) и *брежуљаво месќто* (Младо Нагоричане – Кумановско).

Лексемата *брежен* произлегува од општослов. и праслов. назив *bergъ, без рефлекси во балтичките јазици (БЕР I: 84–85; ERHSJ I: 210).

Освен лексемите *стремен* и *брежен* со разновидностите, со поголема застапеност на македонската јазична територија се јавува и лексемата *врл* со разновидностите. Лексемата *врл* со значење ’стрмен‘ е нотирана во следните говори: скопскиот (Дивле), струмичкиот (Стинек), виничкиот (Блатец), малешевскиот (Мачево, Пехчево, Берово), пробиштипскиот (Долни Стубол) и кумановскиот (Четирце, Думановце, Орашац). Од оваа лексема се нотирани фонетските разновидности: *вárл* (Пирин–Сандаско) и *врл* (Блатец–Виничко).

Во населбата Судиќ – Светиниколско е нотиран двокомпонентниот состав *врл рид*.

И лексемата *врл* со значење ’стрмен‘ се среќава во формата за среден род, сп. *врло* (Смоларе, Нивично – Струмичко, Љуботен – Штипско, Припечани, Костин Дол – Кочанско, Киселица – Делчевско, Павлешенци, Немањици – Светиниколско, Шопско Рударе – Кратовско, Ранковци, Младо Нагоричане – Кумановско, Кркља – Кривопаланечко). Од формата за среден род се регистрирани следните фонетски разновидности: *вáрло* (Конче – Радовишко, Миравци – Гевгелиско), *вárло* (Мутулово – Кукушко) и *врло* (Костин Дол – Кочанско, Лаки – Виничко).

Почесто формата за среден род се среќава во двокомпонентен состав, сп. *врло месќто* (Клисуре – Кавадаречко, Костурино, Вельуса – Струмичко, Радовиш, Дукатино, Дедино – Радовишко, Штип, Никоман, Долни Балван – Штипско, Лезово, Спанчево, Гратче, Калиманци – Кочанско, Виница, Богословец – Светиниколско, Жегњане, Клечовце, Думановце – Кумановско, Луке – Кривопаланечко). Од овој состав среќаваме и фонетски разновидности, сп. *врло месќто* (Саса – Делчевско), *вáрло месќто* (Подареш – Радовишко, Конско – Гевгелиско), *вárло месќто* (Пирача – Валадовско, Патарос, Крецове – Кукушко).

Од лексемата *врл* се нотирани следните зборообразувачки разновидности, сп. *врл'ак* (Двориште – Беровско), *врл'ак* (Жидилово

– Кривопаланечко), *връ'ак* (Жегњане – Кумановско, Габер – Кривопаланечко), *вр'аӣ* (Габрово – Струмичко), *вр'ина* (Орашац – Кумановско) и *върл'иво месѝо* (Амбар Ќој – Кукушко).

Називот *врл* со разновидностите произлегува од стцслов. *угъдо*, *vrѣsti*. Семантичкиот развој е од *врл*: фрлен – итар – стрмен (БЕР I: 211; ERHSJ I: 698–699).

Во петнаесетина населби од македонската јазична територија со значење 'стрмен' се среќава лексемата *збрден* со разновидностите. Оваа лексема е нотирана во два пункта од тиквешкиот говор (Рожден и Конопиште). Од лексемата *збрден* се јавува и формата за среден род *збрдно* во населбите: Дуње – Прилепско, Драгош – Битолско и Д. Котари – Леринско, односно *збрарно* во пунктот Чеган – Воденско. Од формата за среден род е регистриран двокомпонентниот состав *збрдно месѝо* во населбите: Живојно – Битолско, Поп'лжани, Буф – Леринско, односно *брдно месѝо* во пунктот Луке – Кривопаланечко.

Во изолирани населби ги среќаваме следните разновидности, сп. *збрд* (Витолиште – Прилепско), *збрдн'ина* (Рожден – Кавадаречко), *брд'ина* (Поп'лжани – Леринско) и *брдув'иӣу* (Луковец – Воденско).

Називот *збрден* со разновидностите произлегува од праслов. (стслов.) назив *бръдо*, кој со значењето 'стрмен' се среќава само во јужнослов. јазици (БЕР I: 101; ERHSJ I: 204–205).

Во десетина населби на македонската јазична територија со значење 'стрмен' ги наоѓаме разновидностите од коренот *гор-*, сп. *горн'ина* (Пирава – Валандовско), *н'агурнина* // *н'агурникна* (Чеган – Воденско), *нагурн'ина* (Савек – Серско), *нанаӣ'орно* (Тработевиште – Делчевско), *уғорнина* // *уғорен ӣай* // *уғорно месѝо* (Гломбочани – Долна Преспа), *уғорно месѝо* (Виница) и *горнич'аво* (Лезово – Кочанско).

Разновидностите од коренот *гор-* произлегуваат од балтослов., општослов. и праслов. (стслов.) назив *гора* (БЕР I: 264; ERHSJ I: 589–591).

Во уште помал број населби со значење 'стрмен' е регистрирана лексемата *сірана* со разновидностите, сп. *сірана* (Љуботен – Штипско), *настір'анливо* (Киселица – Делчевско), *настір'анливо месѝо* (Калиманци – Кочанско), *настір'ял'иво месѝо* (Мутулово – Кукушко), *сірн'ичаво месѝо* (Псача – Кривопаланечко) и *настір'нич'аво* (Кркља – Кривопаланечко).

Називот *стірана* со разновидностите произлегува од општослов. и праслов. *storna (ERHSJ III: 341–342).

Другите називи со значење 'стрмен' имаат островски карактер, сп. *ѣр'аїуво месіїо* (Дојран), произлегува од општослов. и праслов. корен *horg- (БЕР I: 274; ERHSJ I: 682 – 683), *з'авален* (Банско) (БЕР III: 116), *н'авайл месії'оїїо* (Савек – Серско) произлегува од општослов. и праслов. *valiti (БЕР IV: 457; ERHSJ III: 562 – 563), *криф* (Липинци – Кајларско) произлегува од балтослов., општослов. и праслов. придавка *krīvъ (БЕР III: 5 – 7; ERHSJ II: 200 – 201), *кар* (Муртино – Струмичко), произлегува од турскиот јазик, тур. *kır* (БЕР III: 197 – 198; БТР : 359), *л'ошо месіїо* (Амбар Кoj – Кукушко), *л'ошу м'есіїо* (Градобор – Солунско), чија прва компонента *лош* произлегува од праслов. јазик *lašь, а се среќава во јужнослов. јазици (БЕР III: 481; ERHSJ II: 319–320), *риден* (Теарце – Тетовско), *р'идно м'есіїо* (Емборе – Кајларско), *ридоj* (Буф – Леринско), *ридин'a* (Кадијца – Благоевградско) (БЕР VI: 249) е веројатно од праслов. *hridъ 'скала' „ *shridъ (БЕР VI: 249; БЕР IV: 985; ERHSJ I: 687), *сарї месіїо* (Фурка – Гевелиско), произлегува од ие., балтослов., општослов. и праслов. *sъgrъ (ERHSJ III: 322), *ш'умба месіїо* (Тремно – Кајларско) е романска и балканска ономатопеја (ERHSJ III: 480) и *удоинo* (Лескоец – Охридско), односно *удоун'ичаво* (Кнежево – Светиниколско), произлегува од општослов. и праслов. *dolъ* (БЕР I: 408 – 409; ERHSJ I: 419).

Во некои пунктови при изразувањето на семемата 'стрмен' има дообјаснувања, сп. *стірмно ме(:)сїїо*: во машки род вон употреба (Башино Село – Велешко), *стірм*: малу, многу стрмно (Милетино – Тетовско); *брежен*, но: стрмно место (Богомила – Велешко); *врло месіїо*: стрмно (Штип) и *врљ'ак*: брежно место (Габер – Криво-паланечко).

Многу честа е синонимијата за изразување на семемата 'стрмен' во македонските говори, придружена понекогаш и со известни појаснувања, сп. синоними со лексемата *стірмен* или со нејзините разновидности: *стірмен // стірм // брежен* (Букојчани – Кичевско), *стірмен // стірмно месіїо* (Катланово – Скопско), *стірмен // стірмолија* (Смилево – Битолско), *стірмен // брежен* (Крушовјани, Тројаци – Прилепско, Туин – Кичевско, Црквино – Велешко), *стірмен // брегов'иш // врл* (Блатец – Виничко), *сті'рмен // врл* (Стинек – Струмичко), *стірмен // врлайї* (Габрово – Струмичко), *стірмен // збреден* (Старавина – Битолско), *сті'рмен // зб'рден*: многу е зб'рдно, *збродн'ина* (Рожден – Кавадаречко), *стірмен // збродно*: ретко (Драгош – Битолско), *стірмен брек // стірмно месіїо* (Попадија – Воденско),

сīрмен ѫаī // брежен (Лешница – Кичевско), *сīрмно месīо*: повеќе во практична употреба // *сīрм* (Подлес – Велешко), *сīрмно месīо*: во практичниот говор // *сīрм* (Праведник – Велешко), *сīрмно месīо* // *сīрмолија* (Буково – Битолско), *сīрмно*: во практичниот говор повеќе // *брежен* (Тополчани – Прилепско), *сīрмно*, стрмна: машки род нема // *брежен* // *бреговиī* (Извор – Велешко), *сīрмно // брежно* (Прострање, Попоец – Кичевско), *сī'рмно // брежно // в'рло месīо* Дукатино – Радовишко), *сīрмно // брежливо месīо* (Радожда – Струшко), *сī'рмно // врло* (Смоларе – Струмичко), *сīр "мно // в'рло* (Миравци – Гевгелиско), *сīрвно // врло* (Долни Балван – Штипско), *сī'рвно // врло м'есīо* (Спанчево – Кочанско), *сīрвно // врло месīо* // *горнич'аво* (Лезово – Кочанско), *сī'рмно // зб'рдно* (Д. Котари – Леринско), *сīрмно // удодно* (Лескоец – Охридско), *сīрмно месīо*: во практичниот говор // *сīрм* (Праведник – Велешко), *сīрмно месīо // сīрмолија* (Буково – Битолско), *сī'рмно месīо // имаī* *сīрм'олиа* (Крушје – Ресенско), *сīрмно месīо // бр'ежан // врл* (Четирце – Кумановско), *сīрмно месīо // брежно* (Вранештица – Кичевско), *сīрмно (месīо) // брежно* (Маврово – Гостиварско), *сīрмно месīо // брецен* (Боровец – Струшко), *сīрмно месīо // брежно месīо* (Езерец – Костурско), *сīрвно месīо // брежан* (Црешево – Скопско), *сī'рвно месīо // брегов'иīо месīо // врло месīо* (Соколарци – Кочанско), *сī'рмно месīо // врло месīо* (Радовиш), *срāмно месīо // в'арл'иво месīо // л'ошо месīо* (Амбар Ќој – Кукушко), *сīрм // сīрмлиф* (Драчево – Скопско), *сīрм // брежен* (Ефловец – Кичевско, Г. Белица – Бродско, Н. Брезница – Скопско, Ошчима – Костурско), *сīрм // брежен*: во жаргон – брежно, синцилила надолу (Галичник – Дебарско), *сīрм // брежен* (Пожаране – Гостиварско, Г. Косоврасти – Дебарско, Ржаново, Глобочица – Струшко), *сī'рм // брежен* (Печково – Гостиварско), *сī'рм // брецен* (Куново – Гостиварско), *сīо:рм // брежен* (Модрич – Струшко), *сīрм // врл* (Берово, Двориште – Беровско), *сīрм*: не м'ожеш да сп'аднеш // *врл*: на'угоре кāт се 'оде, в'рло е (Злетово – Пробиштипско), *сī'рмо // удоун'ичаво* (Кнежево – Кратовско), *сīрмо (месīо) // брежно* (Кнежино – Кичевско), *сīрмо (месīо) // бреж'уљаво месīо // врло* (Младо Нагоричане – Кумановско) и *сīрнл'иво // врло* (Павлешенци – Светиниколско).

Со оглед на фактот што дел од називите *брежен*, *врл*, *збрден*, *удодно*, *л'ошо месīо* или нивните разновидности и разновидностите од коренот *гор-*, влегуваат во синонимен однос со лексемата *сīрмен* или со нејзините разновидности, во продолжение ќе ги приведеме

другите синоними, сп. *брежен* // *брежина*: стрма област (Челопек – Тетовско), *бр'ежно месќто* // *в'рло месќто* (Дедино – Радовишко), *бр'ежно м'есто*: бр'ежно м'есто на брегови не мош да зам'ину // *врло м'есто* // *връл'ак* (Жегњане – Кумановско), *бреѓов'ишто* // *в'рло месќто* (Подареш – Радовишко), *бреѓов'ишто* // *в'рло*: тов'а е м'есто ногу в'рло (Конче – Радовишко); –*врл* // *врло месќто* (Думановце – Кумановско), *врл* // *врл'ина* (Орашац – Кумановско), *врло* // *стір'ана* (Љуботен – Штипско), *врло* // *настір'анливо* (Киселица – Делчевско), *в'рло* // *настір'анл'иво месќто* (Мутулово – Кукушко), *врло*: многу стрмно, не се поминува // *настір'ан'ичаво* (Кркља – Кривопаланечко), *врло месќто* // *брдно месќто* (Луке – Кривопаланечко), *врло месќто* // *'уѓорно месќто* (Виница), *в'рло месќто* // *ѓорн'ина* (Пирача – Валандовско), *в'рло месќто* // *настір'анливо месќто* (Калиманци – Кочанско); –*зб'арно* // *н'аѓурнина* // *н'аѓурнинка* (Чеган – Воденско), *зб'рдно м'есто* // *брд'ина* (Поп'лжани – Леринско), *зб'рдно м'есто* // *ридој* (Буф – Леринско); – *уѓорнина* // *уѓорен ѹай* // *уѓорно месќто* (Гломбочани – Долна Преспа) и *н'аѓурн'ина* // *н'авајл месќ'ошто* (Савек – Серско).

При јазичната анализа на разгледуваните називи за изразување на семемата 'стрмен' во македонските говори од аспект на нивното потекло може да се констатира дека најголемиот број од називите се македонски наследени зборови, сп. *брежен* (*брег*, *бреѓов*, *бреѓовишт*, *брежлив*, *брежуљав*), *врл* (*врлак*, *врлат*, *врлив*, *врлина*), *ѓорнина* (*ѓорничав*, *наѓорнина*, *наѓорнинка*, *нанаѓорен*, *уѓорен*, *уѓорнина*), *ѓрайлов*, *завален* (*навал*), *збреден* (*брдина*, *брдовишт*, *збред*, *зброднина*), *крав*, *лош*, *риден* (*рид*, *ридина*), *срї*, *стірана* (*настіранничав*, *настіранлив*, *стірничав*), *стірмен* (*стірм*, *стірмлив*, *стірмнолишиштє*, *стірмолија*, *стірнлив*) и *удолен* (*удолнничав*).

Само мал дел од разгледуваните називи за изразување на семемата 'стрмен' во македонските говори се од туѓо потекло, сп. *кар* е заемка од турскиот јазик, а *шумба* е романска и балканска ономатопеја.

За изразување на семемата 'стрмен' од разгледуваните називи со нивните зборообразувачки разновидности во *Речникот на македонскиот јазик со срѣскохрватски їтолкувања* се забележани следните лексеми со известни нијанси, сп. *врл* adj 1. *zao*, *loš*. 2. *strm* (PMJ I: 85), *врлина* f *strm*, *strmenit* (PMJ I: 85), *збреден* -дна adj *strman*; местото е збредно *mesto* je *strmno* (*strmina je*) (PMJ I: 250), *наѓорнина* i *нагорница* f v. *нагорниште* (PMJ I: 439) [*нагорниште* n *uzbrdica* (PMJ I: 439)], *стірм* adj v. *стрмен* (PMJ III: 339) [*стірмен* -мна adj *strm*, *strmen*, *strmenit*; *стрмен* брег *strma obala*; *стрмен* пат *strm put*; *стрми* скали

strmne stepenice (PMJ III: 339)], *сірмно* adv strmo, strmenito; многу е стрмно mnogo je strmo (PMJ III: 339), *угорен* -рна adj uzbrdan, uzbrdit; угорно место uzbrdica (upotrebljava se i kao imenica, само: угорно uzbrdica) (PMJ III: 427), *угорнина* i угорница f uzbrdica (PMJ III: 427) и *удолен* -лна adj nizbrdan, nizbrdit (PMJ III: 428).

Како составен дел на назив е регистрирана компонентата: *лош* adj loš, zao, rđav (PMJ I: 390).

Со несоодветно значење се регистрирани називите: *брег* m 1. obala; морски брег morska obala. 2. breg, brdo (PMJ I: 45), *бреговий* adj bregovit (PMJ I: 45), *клив* adj I (opp. прав). 1. (извиен)... 2. (навален на една страна)... 3. (виновен)... II погреšан... III hrom, čopav (PMJ I: 365), *згорнина* f 1. v. згорнина. 2. (dijal.) veter severac (PMJ I: 109) [згорнина f 1. površina. 2. v. згорниште (PMJ I: 253), згорништие n 1. lice (odela). 2. v. згорница. 3. prid, prida, dodatak pri trampi ili prodaji; ќе дадеш и малку згорниште за чојава даćeš i malo pride za čoju (PMJ I: 253), згорница f vrst gornje ženske odeće (PMJ I: 253)], *навал* m naval, tiska, gužva (PMJ I: 434), *навал* adv од навал navalice, navlaš, hotimice; пцовисала лиса од навал lija se pretvarala da je crkla (PMJ I: 434), *рид* -ови, -је, -ишта m brdo, planina; на врвот на ридот на vrhu brda; по ридови и по долови по brdima i po dolovima; по ридот угоре; uz brdo; по ридот удолу niz brdo (PMJ III: 117), *риден* adj brdovit, planina; ридно место brdovito mesto (PMJ III: 117), *срп* m (орудие за жнивење) srp; со српот на рамо sa srpom o ramenu; (fraz.) излезе срп – женска смрт smisao: čim počne žetva nastaju teški dani za ženu; срп и чекан srp i čekić (PMJ III: 313), *српесиј* adj (кој има форма на срп, v. срповиден) srpast; српеста месечина srpasti mesec (PMJ III: 313), *срповиден* -дна adj (кој има вид на срп, српест) srpast; срповидна положба srpasti položaj (PMJ III: 313), *српообразен* -зна adj v. срповиден (PMJ III: 313), *српче* n dem. od срп srpak, strpac, strpić (PMJ III: 313), *страна* f I strana. 1. (пространство, место што се наоѓа оддесно или одлево, однапред или одзади на нешто) ... 2. (правец)... 3. (една од површините на нешто)... 4. (во геометријата – права линија што заградува геом. фигура)... 5. geogr. четирите страни на светот... 6. (fig. особеност, црта)... 7. (fig. гледиште, став, становиште)... II (razg.) mera: 1/2 tovara;... (PMJ III: 336), *стораничен* -чна adj 1. bočni, pobočni; странична улица pobočna ulica. 2. (fig.) drugostepeni, uzgredni; странично прашање uzgredno pitanje (PMJ III: 336) и *тумба* f 1. uzvišenje, hum, humka; тумби и длапки uzvišenja i udubljenja. 2. испречење (PMJ III: 412).

Во PMJ воопшто не се забележани називите со разновидностите или не се нотирани само разновидностите: *брежен* (брегов, брежлив, брежуљав), *брдина* (брдовий), *врлак* (врлай), *врлив*,

горничав, граѓов, зброд (збрднина), кар, нанаѓорен, настранничав (настранлив), стрмлив (стрмнолиште, стрмолија, стрнлив) и стрничав.

Интересно е да се одбележи и тоа што во PMJ се обработени лексемите: *врловий adj strm strmenit* (PMJ I: 85), *наѓоре adv 1. nagore, naviše. 2. uzbrdo; се качуваме нагоре пенјемо се nagore. 3. по реката нагоре uz reku* (PMJ I: 438–439), *наѓорен -rna adj 1. uzbrdan. 2. uzlazan; нагорна линија uzlazna linija* (PMJ I: 439), *наѓорница f v. нагорниште (PMJ I: 439) [наѓорниште n uzbrdica (PMJ I: 439)], нанаѓорниште n v. нагорниште (PMJ I: 455), стрмница f strmina. 1. (стрмно место) штом ја минавме стрмнината, седнавме чим smo prešli strminu, сели smo, 2. (стрмна положба, наклонетост; особина на стрмен) голема беше стрмнината на брегот velika je bila strmina obale* (PMJ III: 339), *стрмниште n strmina, strmac, strmenica (PMJ III: 339), стрмност strmenitost (PMJ III: 339), уѓоре adv 1. gore; угоре високо удолу длабоко, v. горе. 2. (нагоре) u vis, gore; со рацете кренати угоре sa rukama dignutim u vis (gore); ide i sa predlogom: на угоре, v. нагоре (PMJ III: 427), уѓорница f uzbrdica (PMJ III: 427), уѓорниште n uzbrdica (PMJ III: 427) и удолница f v. удолниште (PMJ III: 428) [удолниште n nizbrdica (PMJ III: 428)], кои не се регистрирани во досега испитаните дијалектни пунктови со значењето 'стрмен'.*

Со оглед на фактот што во *Толковниот речник на македонскиот јазик „влегува најупотребуваната лексика на современиот македонски стандарден јазик“* (TPMJ I: IX), односно „според неговата намена“ има поинаква концепција од *Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања*, а, исто така, се наоѓа во завршна фаза, сепак ние ќе извршиме проверка и во тој лексикографски труд. Имено, во него се евидентирани следните називи со известни нијанси: *врл, врлиот прид. 1. Што е лош, поган, лут, завидлив. Врл човек. Врла душманка. 2. Што е стрмен, мошне кос. Врл осој, Врла планина. 3. Лут, јак вкус. Врла ракија* (TPMJ I: 312), *врлина, мн. врлини ж. (арх.) 1// Злоба, лошотија. 2. Стрмнина* (TPMJ I: 312), *збреден, збрудниот прид. Што е со нагорница; стрмен. Збреден брег. Збредна нива. Збредно место* (TPMJ II: 187), *збрднина, мн. збрудни ж. Нагорница, стрмнина. Под селото имаше страотна збреднина* (TPMJ II: 187), *наѓорина, мн. нагорини и нагорница, мн. нагорници ж. Нагорно, стрмно место на пат, на рид и др.; сп. нагорниште; спротив. надолнина. Местото е малку нагорнина. || наѓоринка, мн. нагоринки ж. дем. и хип.* (TPMJ III: 215), *стрм, стрмиот прид. сп. стрмен. || стрмо прил. Брегот стрмо се спушташе надолу* (TPMJ V: 503), *стрмен, стрмниот прид. Што нагло се издигнува, што е речиси вертикален.*

Стрмен сокак. Стромна планина. Стромни скали. Стромен терен. || *ст̄рмно* прил. Уличката стромно се искачуваше нагоре по ридот. || *ст̄рмност* ж. (TPMJ V: 593), *ст̄рмолија*, мн. стромолии ж. в. стромнина (TPMJ V: 593) и *ст̄рмолишиће*, мн. стромолишта спр. сп.. стромниште (TPMJ V: 593).

Како составен дел на друг назив е забележана компонентата: *лош*, лошиот прил. 1. а) Што не е добар (во морална смисла), зол, злобен; спротив. добар... б) Што е опасен, свиреп, креволочен... 2. Што не чини, што е неквалитетен... Што не е добар во својата работа, занимање и сл.... 4. Што е без содржинска, естетска и друга вредност... 5. Што не донесува соодветна, доволна корист... 6. Што навестува нешто непријатно, злокобен, несреќен... 7. За време – што е непријатно, опасно, тешко... 8. За болест, рана – што е тешка, опасна за живот (TPMJ III:63–64).

Со други значења се нотирани називите: *брег*, мн. брегови, избр. мн. брега, зб. мн. брежје м. 1. Гранична линија меѓу копно и вода, земјата во појасот покрај река, езеро или море. Езерото лесно го заплиснува песочниот брег. Овој мост спои два брега... 2. Помал рид. Овците исчезнаа зад бреговите. ♦ Го префрла од рид на брег – го лаже, го мами. || *бреже*, мн. брежиња спр.; *брекче*, мн. брекчиња спр. дем (TPMJ I: 179), *бреговий*, бреговитиот прил. Што има брегови. Бреговити долини. || *бреговийст* ж (TPMJ I: 179), *крив*, кривиот прил. 1. Свиткан, извиен, што не е прав; што има искривен облик... 2. Што не е исправен, што е навален на една страна... 3. Што е неправилен... 4. За човек, животно – куц... 5. Виновен... 6. Погрешен, неправилен... (TPMJ II: 637), *навал*, мн. навали м. Мешаница, множество луѓе. Немаше многу навал, па брзо наполнивме вода (TPMJ III:201), *навал* прил. Во составот: од навала – не вистински, со преправање. Се разболел од навал. Се искашла од навал (TPMJ III: 201), *рид*, мн. ридови, ридишта, избр. мн. рида, зб. мн. ридје м. Возвишение на земјата, височина, брдо. Пошумен рид. Се искачивме горе по ридот, дури до врвот. Слегува од ридот да ги пречека. Зад ридот на исток се појави сончето. ♦ Префрла некого од рид на брег – мами. || *рийче*, мн. ритчиња спр. дем.; *ридишиће*, мн. ридишта спр. аугм. || *ридски*, ридскиот прил. Ридска трка. Ридски тополи. Ридско коњче (TPMJ V: 238–239), *риден*, ридниот прил. Што се однесува на рид. Ридно место. Пошумена ридна месност (TPMJ V: 239), *срѣ*, мн. српови, избр. мн. српа м. Направа за рачно жнеене со рачка и метален остатар дел во форма на полумесечина. Остатар спр. Жетвари со српови на рамо. ♦ Излезе спр – женска смрт – со почетокот на жетвата започнуваат и најтешките работни денови на жената. Спр

и чекан – симбол на пролетеријатот и на комунистичките партии. || *срѣче*, мн. српчиња ср. дем. (TPMJ V: 545), *срѣсѣй*, српестиот прид. Што има форма на срп. Српест клун. Српеста месечина (TPMJ V: 546), *срѣовиден*, срповидност прид. сп. српест (TPMJ V: 546), *срѣообразен*, српообразниот прид. сп. српест (TPMJ V: 546), *сѣрана*, страни ж. 1. Гранично површина на некое тело или гранична линија на некоја површина... 2. Една од површините на нешто, лице и опачина на некој предмет... 3. Крај, предел, територија на една земја... 4. Дел од подножјето до врвот на рид, планина и сл.... 5. (мат.) Плоштина, линија што ограничува, заградува геометриско тело... 6. Поединец или колектив што се бори за нешто наспроти некого (на суд, во војна, полемика и др.)... 7. Линија на крвно сродство... 8. (прен.) Сфаќање, гледиште, став, становиште... 9. (прен.) Особеност, црта... 10. Секоја одделна страница во една книга, тетратка, нотес, весник и др.... 11. (арх.) Мера – половина товар... (TPMJ V: 583–584), *сѣраничен*, страничниот прид. 1. Што се однесува на страна, што се наоѓа од страна; бочен... 2. (прен.) Што е во втор план, второстепен... || *сѣранично* прил. Ветерот дуваше странично (TPMJ V: 585) и *сѣраничкум* прил. (дијал.) в. странично (TPMJ V: 585).

Во TPMJ не се забележани следните називи: *брежен* (*брѣгов*, *брежлив*, *брежуљав*), *брудина* (*брдовиѣ*), *врлак* (*врлайѣ*, *врлив*), *горничав*, *ѣрайов*, *зброд*, *кар*, *нанаѣорен*, *насѣранничав* (*насѣранлив*), *сѣрмлив* (*сѣрнлив*) и *сѣрничав*.

Интересно е да се одбележи и тоа што во TPMJ се обработени лексемите: *врлеж*, мн. врлеки м. Стремнина, остра косина. Се повлекле зад диви и непристанни врлеки. Надоаѓаа врлеки без патеки, по нив долови и пак врлеки. || *врлежинка*, мн. врлежинки ж. дем. (TPMJ I: 312), *врловиѣ*, врловитиот прид. в. врл 2 (TPMJ I: 312), *наѣорен*, нагорниот прид. 1. Што се качува нагоре, стрмен. Многу нагорни скали. Нагорно место. Нагорни патишта. 2. Што станува повисок, од пониско оди кон повисоко ниво. Нагорна линија. Нагорно движење на цените (TPMJ III: 215), *наѣорничав*, нагорничавиот прид. Што се качува нагоре, стрмен. Нагорничав пат. Нагорничаво место (TPMJ III: 215), *наѣорнишїе*, мн. нагорништа сп. сп. нагорнина; спротив. надолниште. Одвај се искачија по нагорништето (TPMJ III: 215), *нанаѣорнишїе*, мн. нанагорништа сп. в. нагорниште (TPMJ III: 260), *сѣрмина*, мн. стрмини ж. в. стрмнина (TPMJ V: 593), *сѣрмнина*, мн. стрмни ж. Стремно место, стрмна страна, стрмна положба. Се изкачи по стрмнината до црквичката. Брегот е со голема стрмнина. || *сѣрмника*, мн. стрмники ж. дем. (TPMJ V: 593),

ст̄рмништe, мн. стрмништа спр. Стрмно место, стрмнина. Паѓаме по стрмништето (TPMJ V: 593), *ст̄рмол*, мн. стрмоли м. в. стрмнина (TPMJ V: 593), иако не се регистрирани во досега испитаните дијалектни пунктови со значењето 'стрмен'.

При проверката на дијалектниот материјал во лексикографските трудови РМЈ и ТРМЈ очекувано ни прави впечаток фактот што во лексикографските трудови не се опфатени сите називи што се нотирани на македонската јазична територија. Во нив, помеѓу другото, не е забележан називот *брежен* со значење 'стрмен', иако зафаќа голем ареал од македонската јазична територија, јавувајќи се според честотата на второ место, веднаш по лексемата *ст̄рмен*. Од друга страна, пак, позитивно е тоа што во лексикографските трудови се нотирани и се обработени зборообразувачки разновидности на разгледуваните називи, кои не се регистрирани во досега испитаните дијалектни пунктови.

Треба да споменеме дека обработениот материјал од *Толковниот речник на македонскиот јазик* досега е објавен заклучно со буквата **С**, така што не можеме да имаме увид во неговата севкупност. Меѓутоа, двата лексикографски труда укажуваат на фактот дека се опфатени повеќето од називите со значење 'стрмен'. Наша задача, помеѓу другото, е и тоа да го откриеме и да го протолкуваме во границите на нашите можности македонското дијалектно богатство за да го направиме достапно на јавноста, особено на научната, за понатамошни проследувања.

ЛИТЕРАТУРА

- БЕР I–III, = Група автори: *Български етимологичен речник*, I–III,
Редактор: В. И. Георгиев, Издателство на Българската
академия на науките, София, 1971–1986.
- БЕР IV, = Група автори: *Български етимологичен речник*, IV, Научни
редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов, Академично
издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 1995.
- БЕР VI, = Група автори, *Български етимологичен речник*, VI,
Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров, Академично
издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2002.
- БТР, = Група автори: *Български юлковен речник*, Второ издание,
Държавно издателство „Наука и изкуство“, София, 1963.

- Видоески, Божидар (2000), *Прашалник за собирање материјал за Македонскиот дијалектичен атлас*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Македонски дијалектен атлас 1, Скопје.
- Вујаклија, Милан (1972), *Лексикон стараних речи и израза*, Просвета, Београд.
- Микуновиќ, Љубо (2005), *Речник на српски зборови и изрази*, Просветно дело АД, Скопје.
- РМЈ I–III, = *Речник на македонскиот јазик со српскохрватски пролкувања*, I–III, Редактор: Блаже Конески, Составувачи: Тодор Димитровски, Благоја Корубин, Трајко Стаматоски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков – Скопје, Скопје, 1961–1966.
- ТРМЈ I–V, = Група автори: *Толковен речник на македонскиот јазик*, Том I–V, Главен редактор: д-р Кирил Конески, Редакција: д-р Снежана Велковска, д-р Кирил Конески, д-р Живко Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков – Скопје, Скопје, 2003–2011.
- ERHSJ I–IV, = Petar Skok: *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I–IV, Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1971–1974.

SUMMARY

The author of this paper analyses the words for expressing the sememe ‘steep’ based upon the dialect material in the Macedonian language. Additionally, the author ascertains that many various words for expressing the mentioned sememe exist on the Macedonian language territory. Drvoshanov presents widespread of all words and variances for the sememe ‘steep’ and moreover he explains the necessary etymological interpretations of every lexeme. Besides that, by checking the dialect material within the Macedonian lexicographic papers *Dictionary of the Macedonian Language with Serbo-Croatian Interpretations* and *Monolingual Dictionary of the Macedonian Language* the author emphasizes the wealth of the Macedonian dialects.

Светлана Давкова-Горгиева

811.163.3:373.2:642.72

811.16:373.2:642.72

ОКОЛУ ЕТИМОЛОГИЈАТА НА ПОИМОТ САД/ПОСАТКА

Апстракт: Во оваа статија нашето внимание ќе го задржиме на појаснување на прашањето за содржината на поимот *сад* (стсл. *сѫдъ*) како и на семантиката на името *сад* во поблиските и во подалечните словенски јазици. Ова произлегува оттаму што лексемата *сад* уште во прасловенскиот период не била само просто кажано многузначна, туку таа имала исклучително голем семантички опфат. Имено, освен 'правна институција' (лат. *judicium*) и дејности коишто се однесуваат на неа, Словените со овој назив означувале и 'предмет со вдлабната форма во кој се држи, чува, става нешто' (лат. *vas*).

Клучни зборови: поимот сад, содржина, семантика, изведените од овој назив зборови, македонски јазик, словенските јазици, хомонимиски конфликти, етимолошки толкувања.

Низ вековите познатиот раздел означен со името *сад* ја менувал својата содржина и својата семантика, а како резултат на тоа се менувало и значењето на соодветното име, односно од дијахрониска гледна точка тоа бележи извесен развој. Токму ова создава различни усложнувања што се сврзани со содржината на поимот *сад* и на таа лексичко-семантичка група во словенските јазици, како и на определувањето на местото на односнава група и на нејзиниот однос кон другите називи (лексичко-семантички групи).

Голем дел од етимолозите претполагаат дека прасловенскиот облик на лексемата *сад* е **sqdъ* (стрсл. *сѫдъ*) и дека таа по секоја веројатност била многузначна. Имено, уште тогаш еден од поимите кои односнава лексема ги означувала било денешното лат. *judicium*. Како доказ за ове е фактот што од прасловенски до денес, во старите и новите словенски јазици прасловенското **sqdъ* // *säd* се чува со значење 'државна институција за разрешување граѓански спорови како и за разгледување криминални престапи и кривични дела', сп.: стсл. *сѫдъ*, струс. и стукр. *сѫдъ*, укр., белорус., луж. *суд* (*sud*), слов. *sud*, чеш. *soud*, словен. *sôd* и пол. *sąd*, срп. и хрв. *sud*. Разликите во фонетскиот состав на лексемите се должат на историскиот развој

на носовката од заден ред /š/ во соодветните јазици, како и на отпаѓањето на големиот ер /ъ/ на крајот на зборот. По метонимиски пат со овој назив се именувале и други поими, кои се однесувале на една сфера од односнава група. Имено, освен 'судска институција' речиси во сите словенски јазици лексемата се среќава и со значење 'зграда, просторија во која се наоѓа судската институција'. Постоењето, односно присуството на различни форманти на изведенките од **sqdъ* со значење 'судска институција', сп. во: буг. *съдилище*, рус. *судище*, укр. *судище*, луж. *sudnja*, пол. *sąd, sądu, sala sądowa* (со зн. судница), словен. *sodnija*, срп. и хрв. *sudište, sudilšte*, ги наведува етимолозите да тврдат дека се работи за подоцнежни формации (Скок III: 355-356; Фасмер III: 794; Младенов 1941: 627; Геров V: 303; Миклошич 1962: 315).

При проверка на лексикографските трудови во македонскиот јазик, Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања (понатаму PMJ) и Толковен речник на македонскиот јазик (понатаму TPMJ), ја нотираме следнава состојба. PMJ (III: 346) ја регистрира лексемата *суд* со шест значења: 1. државен орган што разгледува граѓански и кривични спорови, 2. разгледување дела од оваа институција, судење, 3. општествен орган избран од членови на некој колектив, организација и сл., 5. зградата во која се суди, судница, судилиште, 6. мислење, заклучок, оценка. Горенаведениве значења во целост се совпаѓаат со значењето на лат. *judicium*. Во TPMJ (V: 608), пак, забележана е лексемата *суд* со четири значења: 1. (лог.) еден од битните елементи на формалната логика во кој, во вид на реченичен исказ, нешто се тврди или се одрекува, 2. мислење, оцена за нешто или некого, 3. а) државен орган што решава кривични и грѓански спорови, најразлични престапи, б) зграда каде што се суди; судилиште, в) судски колектив, колегиум што води одреден судски процес и 4. орган за оценување избран од членовите на некој колектив или организација. До именувањето *судилиште* стои ознаката ретко, а односно именување се толкува како 1. државен орган што разгледува спорови и носи пресуди и 2. зградата, просторијата во која се суди; судница (V: 610).

Старословенската лексема *съдъ* во другите словенски јазици ја среќаваме и со друго значење, 'предмет со вдлабната форма, во кој се држи, чува, става нешто' (лат. *vas*). Ова укажува на фактот дека, во прасловенскиот јазик со називот **sqdъ//säd* и со изведенките од односниов назив, биле именувани и други поими. Така во словенечкиот јазик лексемата *sôd* се регистрира со значење 'сад, бочва, каца', во чеш. и во слов. јазик лексемата *sud* означува 'бочва,

каче‘, во пол. јазик лексемата *sqd*, во глуж. и длуж. *sud* значи ’бочва, каца‘, додека во буг. јазик лексемата *съд*, а во срп. и хrv. јазик лексемата *sud* се среќава со толкувањето ’куќна посатка (стаклена, глинена, дрвена, метална или од порцелан) во која може да се налее течност, да се стави јадење или да се готви‘, но и со значење ’бура, каца‘. Изведенки од односнава лексема со значењето што го има латинското *vas* регистриравме во: рус. јазик, *сосудъ* м. 1. сад, 2. биол. сад и *йосуда* 1. садови и 2. разг. (*сосуд*) сад, со истото значење во укр. јазик *судина* (PMP 1997: 784; 607), во срп. и хrv. јазик *posuda*, *posoda*, *posude*, во буг. *съсъд*, *сосуд* (Сок III:355-356; Фасмер III: 794; Младенов 1941: 627; Геров V: 303; PCXKJ VI:62, PMP 1997: 784; 607).

РМЈ (III: 135) регистрира две лексеми: лексемата *сад¹* и *сад²*. Првата е нотирана со три значења: 1. посатка; 2. (во анатомијата - орган во телото на луѓето и животните по кој се движи крвта или лимфата) крвни садови; 3. (bot. кај растенијата - трубичка од ќелии по кои се движи водата). Изведенката *йосајка* (II: 361) е забележана со истото толкување на лексемата *posude* во срп. и хrv. јазик. И во ТРМЈ се регистрирани именувањата *сад¹* и *сад²*, како и именувањето *йосајка* со гореспоменатите значења. Сп. Стаклен сад. Емајлирани садови...; Наведната над мијалникот йаа ги миеше йосајкиште. Бакарна йосајка (IV: 351; V: 272).

При проверка на етимолошките речници и на речниците на современите словенски јазици (поблиски и подалечни) може да се забележи дека поимите: 1. ’институција за разрешување на грѓански спорови и за разгледување на криминални престапи и кривични дела‘ (лат. *judicium*) и 2. ’предмет со вдлабната форма, во која се држи, чува, става нешто‘ (лат. *vas*), се означуваат со хомонимни имиња (идентични по својот звуков состав зборови), кои во речниците се обележуваат соодветно со сјдъ I /*sud* I и сјдъ II /*sud* II, ситуација наследена од старословенскиот јазик. Може да се каже дека етимолозите се единствени во нивното тврдење, дека двата збора се генетски поврзани и дека произлегуваат од ср. др-индоевропскиот збор *somdhis* (*samdhis* // *samdhä*) којшто е составен од предлогот **som* со значење ’со, заедно‘ и коренот **dhë-* што значи ’поставува, става‘. Според Преображенски, санскритската лексема *somdhis* значи ’соединување‘, додека пак според Фасмер лексема *somdhis* значи ’договор, врска, обединување‘. Со истово значење односнава лексема ја регистрираме во сргрч. *συννήκη* како и во лат. *con-d-is*. Изведенките: рус. *сосудъ*, *йосуда* со значење ’сад‘, со истото значење забележано и во украинскиот како *судина*, во срп. и хrv.

posuda, posoda, posude, исто така се изведени од **som-* и **dhe*, спр. лит. *indas* со значење 'сад, посатка'. Во сргрч. јазик присутна е лексемата *υήκη* со значење 'место за чување на нешто'. Ова според Фасмер, дава основа да се тврди дека прасловенската лексема **sqdъ* го означувала и поимот лат. *vas* 'предмет со вдлабната форма, во кој се држи, чува, става нешто' (Фасмер III: 794). Во старословенскиот јазик, напоредно со *съдъ* II (**sqdъ*) во употреба е дериватот *съсъдъ*, а двете лексеми (формации) освен поимот 'предмет со вдлабната форма' го означуваат и пошироко поимот 'орудие, инструмент', грч. *δρυανον*, лат. *instrumentum* (Миклошич 1963: 985).

Според Скок, во спр. и хрв. јазик, именувањето *svid¹* е општословенска и прасловенска лексема, сп. **sъsъqdъ* (стсл. *sqdъ*) со значење: 1. сад, посатка, 2. бочва, 3. кошница. Хомонимијата на односново именување со *svid²* 'judicium', во почетокот се отстранивала со помош на префиксот *-sъ-*: стсл. *sъ-sqdъ, sъsudy - sasud* 'стаклена ампула'. По ова, според Скок, именувањето *svid* настанало со стегање на самогласката *s-* „ *sъs-*. Со полна вокализација називов е присутен во рус. јазик како *сосуд* 'сад, посатка', а во спр. и хрв. јазик хомонимијата меѓу двете лексеми се избегнала, во почетокот, со помош на акцентот, а подоцна со употреба на префиксот *po-*: *posuda*. Тој заклучува дека лексемата *sud* всушност е префиксална сложенка составена од три елементи: префиксите *sъ-, sq-* и *dъ-* (значат 'заедно'), а самогласката *u* настанала од веларниот назал *o*, спр.: во пол. *sqd*, словен. *sôd*, буг. *сăд* (Скок III: 355-356; РСХКЈ IV: 772).

Прашањето за хомонимски конфликти во македонската филологија преку илустративен пример е поставено во *Крайкайна словенска граматика* од Григор Прличев уште во 1868 година, приредена од Димитар Пандев и Драги Стефанија издадена во Охрид 1994 година. Во делот каде што го обработува прашањето за лексикализацијата на примерите со рефлекс у зад носовката од заден ред, има едно објаснување каде што вели „*Tak в Мак. казвеиye судъ за да не йрава съзвуче съ съсктъ кое то йпроизнисяй съдъ*“ (1994: 34; 62). Прличев, имено, го објаснува примерот за разрешениот конфликт на хомонимите со форма *съдъ* како *суд* и *сад*, давајќи му на односново прашање, чисто системно решение, како влијание од спрскиот, евентуално од рускиот јазик, прашање кое и денес се смета за актуелно. Врз основа на овој и уште на неколку други примери, засновани на историската фонологија Пандев подвлеќува за можна претпоставка дека хомонимски конфликт настанува кога фонетски случајно ќе се совпаднат две форми, кои претходно не биле

хомоними, додека целосната хомонимија, од историскојазичен аспект, нужно би барала длабока етимолошка врска, односно длабока мотивираност на јазичните знаци, комуникативно обезбедени во јазичната практика и кодирано заштитени, како хомоними (Пандев 2002:16).

Несомнено е дека удвоувањето на префиксот *съ-* во *съждъ* ја игра улогата на диференцирачки семантички признак, а појавата според Барболова (1999: 17) е плод на стремежот на создавачот на јазикот да ја избегне полисемијата (многузначноста), така што преку *съждъ I* го запазува прасловенскиот облик, а *съждъ II – съсъждъ* соодветствува на буг. *съсъд, сосуд* со значење како во рускиот јазик. Истата функција ја има и префиксот *-йо* во руските и украинските варијанти *йосуда* и *йосудина*, како и во српските и хрватските *posuda, posoda* и во македонското *йосаїка*. Меѓутоа, овие изведенки, од една страна се јавуваат како синоними на *сад, суд, сад*, а од друга страна истите се јавуваат како многузначни.

Содржината на поимот *сад* и изведените од него зборови, до голем степен се открива во лексикографската дефиниција на лексемите *суда, сосуд* и *йосуда* во *Толковны́е словарь живого великорусского языка* на Даљ. Таму лексемата *суда* како именка од ж. р. и мн. форма *сóды* се толкува како 'сад, посатка, садови, прибор за домаќинство, прибор за јадење, прибор за чај и друг вид посатки што се однесуваат на јадење и пиење (V: 354); лексемата *сосуд* како именка од м.р. ја регистрираме со толкувањето 'посатка, сад прибор за чување нешто, секој предмет што собира нешто, секој изработен предмет во кој се чува храна, посебно течност; сè што содржи, собира во себе нешто; инструмент орудие; дрвена, железна или глинена направа со празна внатрешност во која нешто се чува...' (IV: 280); и лексемата *йосуда* ж. р. едн. се бележи со значење 'сад за секојдневна домашна употреба, прибор за домаќинство, посебно прибор за јадење; општо во него се чува, се готви и послужува храна; посатка за течност стакlena или дрвена; посатка за миење или перење' (III: 348).

Геров во *Речник на българския език* ги вклучува лексемите *съждъ, съждове, съсъждъ, съждина* и *съждъ* и сите ги изедначува со основното значење на руското *сосудъ* 'дрвена, железна или глинена направа со празна внатрешност во кој нешто се става, чува...'. За последната формација *съждъ* го додава и значењето 'чукнат, искршен сад, цреп'. Лексемата *съждъ*, изведена од *съждъ*, е предадена со конкретно значење 'мал сплескан, земјен сад за ракија, карта, плоска...'. Што

се однесува до лексемите *съсъдецъз* и *съсъдиѣ* ги објаснува како деминтивни форми добиени од *съсъд* (V: 303).

Во *Българскиот јазиковен речник* (2001: 944; 945) називот *съдъ*¹ е толкуван како 'предмет, прибор од домаќинството во кој се чува течност, зрнести продукти и др., на пр. бочва, чаша, грне, паница, чинија', а називот *съдина, съдинка* се толкува како сад во домаќинството (за хранење, пиење идр.)'.

Барболова во нејзината студија *Имена за съдове в българскиите диалекти* (1999) смета дека потполни сведоштва кои би помогнале во разјаснувањето на развојот на лексемата *съдъ* // *съсъдъ* и кои сè поими се означувале со неа низ различни историски периоди нема. Таа само допушта дека во почетокот со називот *съдъ* се означувала претставата за шупливо, празно тело, односно 'предмет што имал вдлабната форма'. Според Барболова останува нејасна и семантичката врска меѓу *съдъ* I и *съдъ* II, ако се земе предвид дека тие две лексеми се навистина со еднаков генетски производ.

За разлика од именувањето *съдъ* I, именувањето *съдъ* II во словенските јазици се среќава во различни форми (изведени зборови) и со различни значења. Би можеле да заклучиме дека, лексемата **sqdъ* уште во прасловенскиот период не била само просто кажано многузначна, туку таа имала исклучително голема семантичка содржина. Освен правна институција (лат. *judicium*) и дејности што се однесуваат кон неа, Словените со односнава лексема го означувале и поимот 'предмет со вдлабната форма, во кој се држи, чува, става нешто' (лат. *vas*). Изведените лексеми коишто од една страна се јавуваат како синоними на *съд*, *суд*, *сад* (*съдъ* II), а од друга страна истите се јавуваат и како многузначни, укажуваат на фактот дека на различно ниво од историскиот развој на словенските јазици во поимот *сад* се губат или се вклучуваат нови поимања и нови значења. Проблемот, секако, е тесно поврзан со претставата на соодветните народи за опфатот, односно за тоа што сè влегува во поимот *сад*.

ЛИТЕРАТУРА

- Барболова 1999, *Барболова З.*, Имена за съдове в българските диалекти, София 1999.
- БЕР, Български етимологичен речник, I–VII, 1971–2010, София.
- Геров 1978, *Геровъ Н.*, Речник на българския език, I–V, 1895–1905, Пловдив.
- Даљ 1956, *Даль В.*, Толковны словарь живого великорусского языка, I–IV, 1880–1884, Москва 1956.
- Младенов 1941, *Младенов Сї.*, Етимологически речник на българския език, София 1941.
- Миклошич 1862–65., *Miklosich F.*, Lexicon paleoslaweniko-graeco-latinum, 1862–65, repr. Wiena 1963.
- Пандев 2002, *Пандев Д.*, Хомонимиски конфликти во македонскиот јазик, Зб. Норма и речник, Скопје 2002.
- Приличев 1994, *Приличев Г.*, Кратка словенска граматика, приредиле Д. Пандев и Д. Стефанија, Охрид 1994.
- РМЈ, Речник на македонскиот јазик, I–III, 1961 – 1966, Скопје.
- РМР, Руско-македонски речник, Скопје 1997.
- РСХКЈ, Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI, 1967 – 1976, Нови Сад – Загреб.
- Скок, *Skok P.*, Etimologiski riječnik hrvatskog ili srpskog jezika, I – IV, 1971 – 1974, Zagreb.
- ТРМЈ, Толковен речник на македонскиот јазик, I – V, 2003 – 2011, Скопје.
- Фасмер, *Фасмер М.*, Ўтимологическиы словар русского языка, I – IV, 1964–1973, Москва.

SUMMARY

The author of this article analyses the question about the content and semantics of the word *container* (**sqd̥n* // *säd*). Checking the etymological interpretation and the interpretation in the modern Slavic dictionaries, can be concluded that this word has had lots of meanings and a big semantic coverage. Besides of the meaning of this word such as „court„, (latin. – *judicium*) and the activities that come along with it, Slavs also used this word for an object with hollow shape, in which can be kept something (latin. – *vas*). The etymological interpretations show that these two words (сѫдъ I / *sud* I and сѫдъ II / *sud* II) are genetically related and come from the sanscritic word **somdhis*. On the different level of the historical development of the Slavic languages, the homonymy between these two words is being avoided with the creation of derivatives. These derivatives in some cases can be found as synonyms of the word container and in others they are found as words with lots of meanings.

Гоце Цветановски

811.163.3'27

ВЛИЈАНИЕТО НА УРБАНАТА СРЕДИНА ВРЗ ЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ НА ПОЕДИНЕЦОТ И НА КОЛЕКТИВОТ

Апстракт: Човечките суштества, низ својата еволуција, имаат развиено универзална способност за определување на искуствата, односно за кодирање и комуникација со нив по пат на симболи. Разни објаснувања на поимот „култура“ рефлектираат различните теории и критериуми на оценување и разбирање на човековата активност. Во овој контекст како производ на културата се јавува градот. Градот, според зборовите на англискиот лингвист Мајкл Халидеј е место за разговор. Во идеализирана смисла, говорната заедница е група луѓе која е (1) врзана со некој вид на општествена организација, (2) во која луѓето разговараат едни со други и (3) сите зборуваат слично. Целта на овој труд е да се разгледа проблемот на јазичното изразување на поединецот во урбаната средина, како и влијанието на денешниот скопски градски говор како говор со престиг врз стандарднојазичната норма.

Клучни зборови: социолингвистика, урбана дијалектологија, антрополошка лингвистика, дијалект, говор, разговорен јазик

Човечките суштества, низ својата еволуција, развиле универзална способност за определување на искуствата, т.е. за кодирање и комуницирање со нив по пат на симболи. Кога биле научени тие системи на симболи, луѓето почнале да се развиваат независно од биолошката еволуција (со други зборови, едно човечко суштество може да се научи на верување, на вредности или на начинот на создавање на нешто, иако двете човечки суштества не се во биолошко сродство). Постојат аргументи кои оспоруваат дека таа способност за симболичко размислување и социјално учење е производ на човековата еволуција.

Луѓето кои живеат одвоено еден од друг развиваат единствена култура, но елементите на различните култури можат лесно да се шират од една група луѓе на друга.

Овде ќе се задржам на поимот култура, како и на поимите урбана средина и говорна заедница и сфаќањата за културните

разлики во определен временски и просторен контекст, применувајќи ги антрополошките теоретски поставки за културата, како и одразот на културата во сферата на јазикот како дел од културата.

Зборот *култура* доаѓа од латинскиот корен *colere* (населува, одгледува). Поимот култура се однесува на севкупната човекова активност, т.е. претставува интегрална целина на човековото знаење, верување и однесување и неговата способност за пренесување на стекнатите искуства на идните поколенија. Различните објаснувања на поимот „култура“ се одраз на различните теории и критериуми на разбирање и оценување на човековата активност. Во тој контекст како продукт на културата се јавува градот. Градот, според зборовите на англискиот лингвист Мајкл Халидеј (Halliday; 1990) „...е местото на разговор. Јазикот го создава и го одржува. Неговите жители трошат многу енергија комуницирајќи и во разговорот тие постојано ги потврдуваат и повторно ги обликуваат основните поими со кои се дефинира урбаната средина.“ Градот е говорна заедница. Но, дијалектолозите добро знаат дека поимот „говорна заедница“ е идеализирана конструкција која се состои од три основни концепти: општествени групи, комуникациски мрежи и јазично хомогено население. Во секоја од овие единици постои определена норма. Во идеализирана смисла, говорната заедница е група луѓе која е (1) врзана со некој вид на општествена организација, (2) во која луѓето разговараат едни со други и (3) сите зборуваат слично.

Но, во урбаната средина моделот на класична говорна заедница почнува да се распаѓа и повеќе тоа не е корисна форма на идеализација којашто можеме да ја поврземе со фактите.

Кога, пак, зборуваме за дијалект и за стандард повторно треба да се осврнеме на разликите меѓу дијалектот и регистарот. Дијалект е која било варијанта на некој јазик кој се дефинира со оглед на говорителот. Дијалектот што се зборува е функција на тоа што е. Регистарот, пак, е варијација дефинирана во однос на општествениот контекст – тоа е функција на она што се прави во определено време. Дијалектот е тоа што се зборува, регистарот е тоа што се зборува во определен момент. Стандардот, обично се врзува со писмениот јазик, кој се стекнува преку формалното образование.

Сето ова може да се спореди и со македонската јазична ситуација од осамостојувањето до денес.

Во продолжение ќе се задржам на две точки: 1) меѓусебното влијание на дијалектите и стандардниот јазик од кодификацијата

до денес, 2) влијанието на денешниот скопски градски говор како говор со престиж врз стандарднојазичната норма.

Познато е дека на кодификацијата се гледа како на непрекинат процес во којшто стандарднојазичната норма треба постојано да ја следи јазичната практика и во одредени услови таа не само што треба да ги задоволува нејзините потреби туку и да ги предвидува, а со самото тоа и да ги планира.

Кодификацијата на македонскиот јазик, иако официјално е завршена во 1945 година, како процес е започната многу порано. Уште во средината на 19 век и првата половина на 20 век се јавиле истакнати македонски научни работници кои ги дале основните принципи на кодификацијата на нашиот јазик: определувањето на неговата дијалектна основа, карактерот на правописот и начините на збогатување на лексичкиот фонд. Од овие, претходно наведени принципи, посебно ќе се задржат на определувањето на дијалектната основа на македонскиот стандарден јазик, не затоа што за него не е доволно пишувано или кажувано, речиси, од сите наши лингвисти, туку затоа што го поврзувам со првата наведена точка од оваа статија.

Познато е дека како основа за современиот македонски јазик послужиле централните говори, или како што ги нарекува Блаже Конески *a-говори*. Познати се и причините за таквиот избор. Но, не треба да го заборавиме и фактот дека овие говори влегуваат во една поголема говорна целина, во составот на западното македонско наречје, пошироката основа за денешниот стандарден јазик. Освен тоа, во прескриптивната норма влегоа и низа особености од нашите источни говори. Вака поставената дијалектна основа и умешната синтеза од одделни карактеристики на нашите дијалекти ѝ овозможи долговечност на кодификацијата на македонскиот стандарднојазичен израз.

Во првите години по кодификацијата, видливо е влијанието на нашите дијалекти врз стандардниот јазик, како во фонетиката, така и во морфологијата и во лексиката. Но, како што одминува времето, со оглед на функциите што ги врши стандардниот јазик, постепено доаѓа до оддалечување на стандардниот јазик од дијалектната основа и негово посилно влијание во јазичниот израз на говорителите, припадници на различни македонски дијалекти.

Овде ќе се задржат на некои општи тенденции во развојот на кодифицираниот македонски јазик, а наедно и ќе се обидам да го прикажам влијанието на денешниот скопски градски говор врз

стандардниот јазик. Со тоа, според мое размислување, ќе можеме подобро да ги согледаме јазичните процеси што се случуваат денес, а како научни работници, ќе можеме да дадеме свој придонес во јазичното планирање.

Меѓу општите тенденции во нашиот јазик, ќе ги издвојам оние што се однесуваат на гласовниот систем.

Во однос на вокалите, се забележува еден процес што води кон потесен и пократок изговор (ваквата тенденција е особено нагласена во скопската јазична средина и посебно кај младата популација), наспроти нешто поширокиот и подолг изговор на вокалите во општоприфатениот правоговорен узус, кој се смета за правилен и има општонароден, а не локален карактер. Говорителите, кои најчесто престојуваат и работат подолго време во Скопје, го прифаќаат ваквиот изговор сметајќи го за престижен, а со самото тоа и за правилен. За помладите генерации, родени во Скопје, поширокиот и подолг изговор на вокалите е неприфатлив, дури и невозможен, а ваквиот изговор кај некое лице автоматски го идентификува како говорител на некој западен (поточно речено, централен) дијалект. За ваквата тенденција придонесуваат и медиумите, односно новинарите и водителите на радио и телевизиски емисии.

Од сонантите, овде ќе се задржам на тенденцијата за изговор на полумекото /л/ како /љ/. Ова е процес спротивен на општата тенденција во македонскиот гласовен систем во кој се губи опозицијата меки : тврди консонанти. Во овој случај наместо од мека до полумека, па и кон тврда фонема, таа од полумека станува тврда како што е во северните македонски говори. Причините за ваквата тенденција се многубројни, меѓу другото, тука ги вбројувам следниве: различното потекло, разновидната дијалектна ситуација, нееднаквиот развоен процес на целата територија, туѓото влијание, како и не многу адекватната графија и ортографија за овој глас. Овде е неопходно да нагласам дека она што го нарекуваме градски скопски говор од дијалектолошка гледна точка, не претставува во класична смисла на зборот дијалект, туку тој ги има сите карактеристики на еден јазичен супстандард. Со ова, практично ние влегуваме во подрачјето на урбаната дијалектологија каде што социолингвистичкиот фактор е од пресудно значење за толкувањето на јазичните појави. Во Скопје како центар со најголема концентрација на говорители од различни краишта на Македонија се создаваат услови за најголемо приближување меѓу дијалектите, за израмнување на дијалектните разлики, а со тоа и создавање на еден

наддијалектен јазичен израз, кој во рамките на разговорниот стил има и дијалектни и туѓи елементи од стандардниот јазик. Од аспект на традиционалната дијалектолошка наука, градскиот скопски говор веќе не суштествува, од причина што родените говорители во градот Скопје се реткост. Но затоа пак, сè уште постојат скопските говори кои се делат на помали говорни целини: скопскоблатскиот и скопскоцрногорскиот говор. Од типолошки аспект скопскоблатскиот говор му припаѓа на западното, а скопскоцрногорскиот на северното македонско наречје. И еден општ преглед може да ни ги покаже разликите во поглед на гласовниот систем, поконкретно за изговорот на полумекото /л/. Во скопскоцрногорскиот говор неговиот изговор е близок до изговорот на српското меко /љ/, а во скопскоблатскиот говор имаме едно шаренило во изговорот, од полумеко /л'/ до меко /љ/. Интересен податок е тоа дека колку што сме поблиску до градот Скопје, толку повеќе доаѓа до израз мекото /љ/. И во однос на другите гласови, како што се на пример, гласовите /ќ/ и /ѓ/, па и гласовите /х/ и /ѕ/ се јавуваат различни процеси. Имено, само накусо ќе споменеме дека во стандардниот јазик, како општоприфатен узус за изговор на гласовите /ќ/ и /ѓ/ е оној на смекнатите /к/ и /г/ (пред /е/ и /и/), но за жал, состојбата со изговорот на овие два гласа е таква што тие се реализираат во повеќе факултативни варијанти, од меки експлозивни /к/ и /г/ па сè до гласови со изразена фрикација, блиски до изговорот на српските /Ћ/ и /Ђ/. Што се однесува до гласот /х/, можеме да забележиме едно рапидно зголемување на честотата на овој глас во стандардниот јазик, наспроти општата тенденција во нашите дијалекти, посебно во централните, за елиминација на овој глас. Ситуацијата со гласот /ѕ/ е исто така алармантна, особено во градот Скопје каде што се забележува една тенденција за негова замена со гласот /з/.

Посебен проблем претставува акцентирањето, односно грешењето во акцентот и акцентските целости. Некои тенденции во поглед на акцентирањето се под силно влијание на денешниот скопски градски говор, кој во седумдесеттите години стана основа за формирање на македонскиот супстандард. Препознатливи белези во областа на акцентот се: неговото поместување на пенултима (ред'овен, зад'ача, особ'ина и сл.), непоместување во членувани форми (ф'абриката, п'артијата и сл.), но и недоследност во поглед на акцентските целости како препознатлив белег на македонскиот јазик во однос на другите словенски јазици.

Урбаната говорна заедница е хетерогена единица каде што се покажуваат разлики не само меѓу поединците туку и во говорот

на самиот поединец. И како што вели Лабов, поради тоа мораме да бидеме свесни за основниот факт на урбаниот говор, а тоа е дека самиот јазик е променлив. Со други зборови, јазичниот систем е систем на варијации. Урбаниот говор не можеме да го описнеме врз основа на една инваријанта на нормата и потоа отстапувањата од таа норма. Нормите на урбаниот говор се составени од простор, а не од точки. Нема докази дека градскиот човек има некои општ интегриран говор некаде во малиот мозок. Напротив, тој го усвоил обликот кој е многу хетероген и тој реагира така што извлекува по неколку варијанти и ним им придава нормативна вредност. Во хиерархиската општествена структура како што тоа е нашата култура, вредностите коишто се придаваат на јазичните варијации се општествени вредности, а варијацијата служи како симболичен исказ на општествената структура. Тоа што за некоја група значи престиж и облик по кој треба да се тежне, макар во определени општествени контексти, за друга група може да биде извор на потсмев и општествена одбивност. Во суштина, тука нема разлика; тоа е истиот феномен виден од друг агол.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бугарски, Ранко: *Јазици*. ЕИН-СОФ: Скопје, 2001.
2. Duranti, Alessandro: *Language as Culture in U.S. Anthropology: Three Paradigms*. Current Anthropology 44(3):323-348, 2003.
3. Errington, J. Joseph: *Structure and Style in Javanese: A Semiotic View of Linguistic Etiquette*. University of Pennsylvania: Philadelphia, 1988.
4. Jakobson, Roman: *Remarques sur l'evolution phonologique du russe compare a celle des autres langues slaves*, Prague, 1929.
5. Конески, Блаже: *За македонскиот литејературен јазик*. Култура, Скопје, 1967.
6. Конески, Блаже: *Историја на македонскиот јазик*. Култура, Скопје, 1986.
7. Конески, Блаже: *Граматика на македонскиот литејературен јазик*. Култура, Скопје, 1987.
8. Конески, Блаже: *Историска фонологија на македонскиот јазик*. Култура, Скопје, 2001.
9. Labov, William: *The Study of Nonstandard English*. National Council of Teachers of English: Washington, DC, 1969.

10. Labov, William: *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972.
11. Labov, William: *Locating Language in Time and Space*. Academic Press, New York, 1980.
12. Saussure, Ferdinand de: *Écrits de linguistique générale* (edition prepared by Simon Bouquet and Rudolf Engler), Gallimard: Paris, 2002.
13. Савицка, Ирена; Спасов, Ѓудмил: *Фонологија на современиот македонски стандарден јазик*. МАНУ, Скопје, 1991.
14. Halliday, Michael: New ways of meaning: the challenge to applied linguistics, 1990. Reprinted in Fill and Mühlhäusler (2001) pp175–202.
15. Цветановски, Гоце: *Каријачкиот говор - Скотско (со посебен осврт на синтаксата)*. Институт за македонски јазик. Посебни изданија, кн. 41: Скопје, 2004.
15. Цветановски, Гоце: *Проблемот на меѓујазичните корелации при изучувањето на сродни јазици*. Литературен збор, XLVI/3-4: Скопје, 1999.

SUMMARY

Human beings, through its evolution, have developed a universal ability to determine the experiences, i.e. coding and communicating with them by symbols. Various explanations of the term „culture“ reflect different theories and criteria of evaluation and understanding of human activity. In this context as a product of culture occurs town. The city, in the words of the English linguist Michael Halliday is the place of conversation. In an idealized sense, the speech community is a group of people which is (1) connected with some kind of social organization, (2) in which people talk with each other and (3) all speak alike. The purpose of this paper is to show linguistic expression of the speakers of language environment in Skopje.

Бранислав Геразов
Зоран Ивановски

004.934.5.021:811.163.3

СИСТЕМ ЗА СИНТЕЗА НА ГОВОР НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК БАЗИРАН НА КВАЗИ-ДВОГЛАСИ

Апстракт: Вештачката синтеза на човековиот говор претставува област на интензивно истражување во светската наука. Во трудов се претставени основите на системот за синтеза на говор од текст „Зборувај македонски“. Тој се заснова на парадигмата на синтеза со надоврзување и составен е од два главни модула: Модул за анализа на текст и Модул за синтеза на звук, кои во себе вклучуваат седум различни подмодули. Дизајнираните подмодули се базираат на низа оригинални решенија и алгоритми. Системот користи база на единки од мешан тип, базирана на нов тип на единки, наречени квази-двогласи, кои овозможуваат оптимизација на големината на базата, во однос на квалитетот на синтетизираниот говор. Резултатите покажаа висок квалитет на синтетизираниот говор најдобар досега за македонскиот јазик.

Клучни зборови: синтеза на говор, говор од текст, гласови, интонација, алгоритам

1. Вовед

Вештачката синтеза на човековиот говор била инспирација за голем број на научници и пронаоѓачи низ вековите. Сепак, дури денес, науката и технологијата се на работ од исполнувањето на вековниот сон – да се синтетизира човеков говор кој нема да може да се разликува од природниот [1, 2]. Навистина, не само што модерните синтетизатори се сосема разбираливи и звучат речиси потполно

природно, тие почнуваат во синтетизираниот говор да внесуваат чувства и да го имитираат текот на природниот говор, со вметнати паузи, воздишки, насмевки и слични ефекти [3].

Синтетизаторите за говор вообичаено имаат задача да синтетизираат говор од даден влезен текст, поради што, тие се нарекуваат и системи за синтеза на говор од текст (ГОТ). Покрај високиот степен на развој на ГОТ-системите на глобално ниво, тие се направени само за дел од светските јазици. Првиот обид за синтеза на говор на македонски јазик датира од 1996 г., кога е дадено концепт-решение за ГОТ-систем за македонски јазик со база на единки од ранг на слогови [4]. Подоцнежната работа се фокусирала на развојот на модулот за анализа на влезниот текст и на генерирање на соодветната просодија [5, 6]. Тука се и авторите на *AlfaNum* кои во емулацијата на македонскиот јазик ја употребуваат српската база на единки, тврдејќи дека притоа нема поголеми загуби во квалитет [7]. Најголем придонес во ова поле дал Чунгурски, кој креира систем со македонска база на единки [8].

Сè уште постои недостиг на висококвалитетен систем за синтеза на говор на македонскиот јазик. Ова е основниот мотив на авторите зад дизајнот и реализацијата на ГОТ-системот „Зборувај македонски“. Прототип решението на ГОТ-системот, е објавено во [9], а својата финализација ја доживува со [10].

2. Основи на ГОТ-системот „Зборувај македонски“

Системот за синтеза на говор од текст „Зборувај македонски“ е базиран на парадигмата на синтеза со надоврзување [9]. Тој користи база на единки од мешан тип, базирана на единки од ранг на проширени двогласи, наречени квази-двогласи, воведени од авторите за потребите на овој систем [11]. Преку квази-двогласите е овозможена оптимизација на големината на базата во однос на квалитетот на излезниот говор. Нивното воведување, според сознанијата на авторите, претставува уникатен придонес во областа на синтезата на говор. Изработениот Модул за генерирање на просодија, [12], со алгоритамот за генерирање на интонациите криви, [13], кој е дел од системот „Зборувај македонски“, е прв потполно функционален модул од овој вид изработен за синтезата на македонскиот јазик. Тој исто така, вклучува и Модул за трансформација на гласот кој внесува разноликост во системот и


го овозможува неговото прилагодување кон корисникот [14]. Уште повеќе, воведените алгоритми и оригинални решенија во системот, во кои посебен акцент беше ставен на едноставноста, можат лесно да се прилагодат и имплементираат во било кој од ГОТ-системите кои се направени или се во фаза на развој за другите светски јазици.

При развојот на ГОТ-системот „Зборувај македонски”, се направени истражувања на гласовната и на интонациската структура на македонскиот јазик, кои се од значење не само во областа на синтезата на говор, туку и за лингвистичката наука [15 – 18]. За прв пат е изброен точниот бој на двогласи во нашиот јазик, што е од големо значење, како за процесот на дизајнирање и снимање на бази на единки за ГОТ-системите, така и за македонската фонотактика, која се занимава со законитетите на впарување на македонските гласови.

3. Архитектура

Архитектурата на ГОТ-системот „Зборувај македонски“ е дадена на Сл. 1. Таа го следи моделот на песочен часовник [1], кој го дели ГОТ-системот на два главни модули. Првиот модул е Модулот за анализа на текст и тој претставува влезен модул на ГОТ-системот. Неговата задача е да го претвори влезниот текст во внатрешна гласовна претстава, составена од фонетска транскрипција на влезниот текст и додатна информација за неговата предвидена просодија. Оваа внатрешна претстава потоа се искористува за синтезата на самиот говор во вториот модул, којшто е Модул за синтеза на звук.

На сликата е прикажана и комуникацијата помеѓу различните модули како и контролата над целиот систем од страна на Графичкиот кориснички интерфејс и делумно од Веб-интерфејсот. Може да се види дека во системот постои главен тек на податоците во кој влезниот текст од графичкиот кориснички интерфејс влегува во Модулот за анализа на текст, каде постапно поминува низ неговите три модули и станува трансформиран во Внатрешна фонетска претстава. Таа продолжува во Модулот за синтеза на звук, каде минувајќи низ неговите четири модули, постапно се заменува со аудио сигналите на единките кои се модифицираат и надоврзуваат, па соодветно се трансформираат за да се добие синтетизираниот говор.




Сл. 1 – Архитектура на ГОТ-системот „Зборувај македонски“

4. Графички кориснички интерфејс


Графичкиот кориснички интерфејс има за задача да овозможи интуитивна контрола на ГОТ-системот од страна на корисниците, Сл. 2. Преку него корисникот му го задава влезниот текст на системот, а тој за возврат му го проследува резултатниот синтетизиран говор. Исто така, тој овозможува опционално вклучување и контрола на Модулот за трансформација на глас кој го нуди системот.

5. Резултати

Резултатите од синтезата на говор можат да се видат на Сл. 3. Дадени се спектрограми на синтетизираниот говорен сигнал наспроти генерираните интонациски криви од Модулот за генерирање на просодија. На сликата се прикажани спектрограми на синтетизиран говор за реченицата „Јас зборувам македонски“ во вид на расказна (горе), прашална (средина) и извична (долу) реченица, споредени со соодветните интонациски криви. Може да се види јасна корелација меѓу движењето на интонацијата на синтетизираниот говор и генерираните интонациски криви.



Сл. 2 “Графичкиот кориснички интерфејс на ГОТ-системот „Зборувај македонски“



Сл. 3 – Резултати од синтезата на говор

6. Заклучок

Крајната цел на реализацијата на ГОТ-системот „Зборувај македонски“ е да се добие систем за синтеза на македонски јазик со висок квалитет. Резултатите добиени со употреба на системот покажаа остварување на овие амбиции. Дизајниран е систем кој е во состојба не само потполно разбираливо, туку и со соодветна просодија да изговори било каков влезен текст на македонски јазик. Прикажаниот систем претставува придонес во полето на синтезата на говор на македонски јазик, но и пошироко за развојот на

едноставни, но квалитетни ГОТ-системи со мали побарувања во поглед на ресурсите.

Конечно, при развојот на ГОТ-системот „Зборувај македонски”, се направени и лингвистички истражувања на гласовната и интонацијската структура на македонскиот јазик, кои се од значење не само во областа на синтезата на говор, туку и за пошироката македонска лингвистичка наука.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Jurafsky D., J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition*, 2 ed., Prentice Hall, May 2008.
- [2] Taylor P., *Text-to-Speech Synthesis*, Cambridge University Press, 2009
- [3] Campbell N., вDevelopments in Corpus”Based Speech Synthesis: Approaching Natural Conversational Speech,” IEICE Trans. Inf. & Syst., vol.E88-D, No.3 march 2005.
- [4] Јосифовски Љ., Синтеза на Македонски Говор врз база на текст, Магистерска работа, Електротехнички Факултет, Скопје 1996
- [5] Грчевски Н., Синтеза на Македонски Говор врз база на текст, Магистерска работа, Електротехнички Факултет, Скопје 2001
- [6] Зрмановска М., Синтеза на македонскиот говор врз база на текст со прозодија, Магистерска работа, Електротехнички Факултет, Скопје 2005
- [7] Delić V., M. Sečujski, D. Pekar, Jakovljević, Mishković, вA Review of AlfaNum Speech Technologies for Serbian, Croatian and Macedonian”, IS-LTC 06, Ljubljana, Slovenia, 9. - 10 october, 2006
- [8] Чунгурски С., Говорни синтетизатори на македонски јазик, Докторска дисертација, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, Македонија, 2009.
- [9] Gerazov B., G. Shutinoski, and G. Arsov, вA Novel Quasi-Diphone Inventory Approach to Text-To-Speech Synthesis”, MELECON ’08, Ajaccio, France, May 5 “ 7, 2008.
- [10] Геразов Б., Систем за синтеза на говор на македонски јазик базиран на квази-двогласи, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, Македонија, 2011.
- [11] Gerazov B., Z. Ivanovski, вThe Construction of a Mixed Unit Inventory for Macedonian Text-to-Speech Synthesis”, International Scientific – Professional Symposium INFOTEH, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Mar 16 – 18, 2011

- [12] Gerazov B., Z. Ivanovski, вProsody Generation Module for Macedonian Text-to-Speech Synthesis”, AES 130th Convention, London, UK, May 13 – 16, 2011
- [13] Gerazov B., Z. Ivanovski, вGeneration of Pitch Curves for Macedonian Text-to-Speech Synthesis”, 6th Forum Acusticum, Aalborg, Denmark, Jun 26 – Jul 01, 2011.
- [14] Gerazov B., S. Bogdanova, Z. Ivanovski, вLinear predictive based voice transformation module for Macedonian TTS”, TELFOR 2009, Belgrade, Serbia, Nov 24 – 26, 2009
- [15] Геразов Б., З. Ивановски, „Анализа на интонацијата на ниво на интонацијски фрази во македонскиот јазик”, XLIV Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, XXXVIII Научна конференција, Охрид, 14 – 15 јули 2011
- [16] Gerazov B., Z. Ivanovski, R. Bilibajkić, вModeling Macedonian Intonation for Text-to-Speech Synthesis”, DOGS 2010, Iriski Venac, Serbia, Dec 16 – 18, 2010
- [17] Gerazov B., Z. Ivanovski, вAnalysis of Intonation Dynamics in Macedonian for the Purpose of Text to Speech Synthesis”, TELFOR 2010, Belgrade, Serbia, Nov 23 – 25, 2010
- [18] Gerazov B., Z. Ivanovski, вAnalysis of Intonation in the Macedonian Language for the Purpose of Text-to-Speech Synthesis”, EAA EUROREGIO 2010, Ljubljana, Slovenia, Sep 15 – 18, 2010

A Speech Synthesis for Macedonian Based on Quasi-diphones

Summary

The artificial synthesis of human speech is an area of intense scientific research. The paper presents the basics of the speech synthesis system вSpeak Macedonian”. It is based on the concatenative synthesis paradigm and comprises two main modules: the Text Analysis Module and the Sound Synthesis Module, which themselves are made up from seven different submodules. The designed submodules are based on a sum of original solutions and algorithms. The system uses a mixed rank Unit Inventory, based on a new unit type named quasi-diphones. This new type of units allows for the optimization of the inventory size in respect to the synthesized speech quality. The results have shown high-quality of the synthesized speech, the best yet for the Macedonian language.

Наташа Стојановска-Илиевска

811.163.3'367.633

МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕДЛОЗИ-ИНДИКАТОРИ НА ПРИЧИНСКАТА РЕЛАЦИЈА И НИВНИТЕ АНГЛИСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Апстракт: Врз основа на корпус од литературни дела, овој труд ги анализира карактеристиките на македонските предлози кои се користат како индикатори на каузалноста и ги евидентира нивните англиски преводни еквиваленти. Споредувајќи ги со нивните англиски парници, овој труд испитува широк спектар на македонски предлози покажувајќи ја нивната употреба во разни реченични позиции и во различни структури, сигнализирајќи или чисто каузално значење или овозможувајќи покомплексна (причинска и временска) интерпретација.

Клучни зборови: предлози, причинска релација, каузалност

Во овој труд се анализираат македонските предлози со кои се изразува причинската релација на ниво на (дел-)реченици со едно предикативно јадро и се посочуваат нивните англиски преводни еквиваленти.

При споредбата на ваквите реченици со едно предикативно јадро кои содржат предлошка група како прилошка определба за причина со паралелните причински зависносложени реченици, Минова-Ѓуркова констатира дека станува збор за семантичка еквиваленција на две конструкции кои синтаксички се реализираат со различни структури.

Бидејќи живеат некои родители заедно со своите возрасни деца, тие постепено примаат одделни погледи на младите.

Поради заедничкиот живот со своите возрасни деца, некои родители постепено примаат одделни погледи на младите¹.

¹ Минова-Ѓуркова (1997: 21)

Врз основа на примерите, таа укажува и на тоа дека во последнава реченица е извршена номинализација (живеат заедно - заеднички живот), а наместо зависната причинска дел-реченица имаме зависна именска група конституирана од предлог и именска група која функционира како прилошка определба за причина.

Во овој контекст Тополињска го спомнува терминот *синтаксичка деривација*, под што таа подразбира „поминување од поексплицитен кон постегнат, покондензиран синтаксички модел со иста појмовна содржина“². Поконкретно, за ова истражување најважна е онаа синтаксичка деривација при која од дел-реченица зависна од сврзнички предикат се изведува именска група (или во терминологијата на Тополињска: именска синтагма) која е функционално еквивалентна на неа. Притоа, под сврзнички предикати се подразбираат сврзниците на паратаксата и на екstenционално сложените реченици³.

Како резултат на ваквата деривација доаѓа до демоција на еден од двата аргументи. Како што констатира Тополињска, „овој процес на демоција го засегнува не само аргументот подложен на номинализација, туку и конститутивниот за појдовната ПАС сврзнички предикат, чиј површински показател од зборовната група сврзници преминува во зборовната група предлози“⁴.

Тополињска сврзничките предикати ги дели на асоцијативни, темпорални и каузални, а ги илустрира резултатите на синтаксичката деривација во последната група со следниов пример.

Човекот се навреди ... зашто ти се однесуваше непристојно...
/ **поради** твоето непристојно однесување...⁵

Во горенаведениот пример номинализацијата води до појава на глаголска именка. Токму во ваквите случаи најлесно се реконструира зависната причинска дел-реченица која соодветствува на предлошката група воведена со предлог што сигнализира причинско значење. Тоа е евидентно од следниот пример:

Поради зголемувањето на температурите, не се препорачува долготрајно изложување на сонце.
Бидејќи температурите се зголемија, не се препорачува долготрајно изложување на сонце.

Меѓутоа, освен (од)глаголски именки како дополнување на предлозите се јавуваат и заменски форми или именски форми од поинакво

² Тополињска (2003: 8)

³ Тополињска (2003: 75)

⁴ Тополињска (2003: 75-76)

⁵ Тополињска (2003: 82)

потекло. Притоа во предлошката група не се пројавува никаков глаголски облик, поради што реконструкцијата на зависната причинска дел-реченица зависи од лексичкото окружување во контекстот. Од следните примери станува јасно дека една ваква предлошка група, извадена од контекст, може да доживее бројни причински интерпретации, а долунаведените три секако не ги исцрпуваат сите можности.

Двајцата пријатели се скараа поради парите.

Двајцата пријатели се скараа зашто едниот му должеше пари на другиот.

Двајцата пријатели се скараа зашто едниот му ги украде парите на другиот.

Двајцата пријатели се скараа зашто не можеа да ги поделат парите меѓу себе.

Тие настрадаа поради него.

Тие настрадаа зашто тој невнимателно возеше.

Тие настрадаа зашто тој ги издаде.

Тие настрадаа зашто тој реагираше брзоплето.

Во македонскиот јазик, причината заради која настапува извесна последица најчесто ја воведуваат следниве предлози: *поради*, *заради* и *од*.

Поради

Предлогот поради е индикатор единствено на причинската релација. Поради неговата семантичка еднозначност, примерите во кои се јавува недвосмислено упатуваат на каузалната поврзаност помеѓу дејството изразено со глагол во личноглаголска форма, од една страна, и именската група, од друга страна.

Врз основа на примерите од корпусот, може да се заклучи дека предлошката група воведена со поради може, но и не мора да се јави на почетокот на реченицата, а и дека неговиот најчест преводен еквивалент е *because of*. Во случаите кога се разгледуваат две можни причини за дејството изразено со личноглаголска форма, забележана е конструкцијата на алтернативна негација *не (само) поради ... штуку поради ...*, која е предадена на англиски со *not (so much) because of... but because of...*

Евидентирана е и неговата употреба и во конструкцијата на алтернативни прашања (*дали*) *поради...или поради...*, на која ѝ одговара (*whether*) *because of ... or because of...* во преводот.

Поради законот на местото, оптимизмот значи подобар избор од пессимизмот.

Because of the law of place, optimism is a more favorable choice than pessimism. (ЦР/ТП)

Таа се сети како поминува по нејзиното теме студот од неговата сенка, иако сонцето не влегуваше во собата **поради** богатото зеленило на лозата.

She felt the chill of his shadow passing over her head, though the sun did not enter the room **because of** the rich greenery of the vines. (МКР/ССТЉ)

...сиот се сметуваше, него дури го возбудуваше страшно и белината на хартијата, и тоа **не** беше **само поради** бојата, таа да може да се смени со жолтина, на пример, **туку поради** празнината што ја содржеше таа.

He was deeply distressed. Even the whiteness of the paper disturbed him, **not so much because of** the color - that could be easily changed - to yellow, for example - **but because of** the emptiness of the sheet. (МКР/МЗП)

Татко ми умре во една ноќ кога, **дали поради** долгото ноќно читање, **или поради** однапред определената осуденост на човекот да биде сам - длабоко спиев.

My father died one night as I, **whether because of** a long night reading, **or because of** some predetermined fate of a person to be alone – slept deeply. (ЦР/И)

Според Чашуле, специфика на конструкциите со предлогот поради е можноста тие да означуваат посредна, поопшта состојба на каузалност, односно „причина која се јавува надвор од потесната сфера на агенсот на сооднесената реченична предикација, т.е. како еден вид посредно влијание т.е. индиректна причина“, како во примерот:

Состанокот е одложен **поради немање кворум**.⁶

Тој додава дека во ваквите случаи, предлогот *поради* не може да се замени со другите предлози кои функционираат како носители на каузално значење во македонскиот јазик, како што се *од*, *за* и *со*.

Истиот автор наведува дека конструкциите со *поради* во периодот „непосредно по кодифицирањето на македонскиот јазик биле невообичаени и неприемливи, но имено поради ваквото специфично означување на посредна каузалност, се пробиле во јазичниот стандард“⁷.

⁶ Чашуле (1989: 98)

⁷ Чашуле (1989: 99)

Заради

Во македонскиот јазик, освен *йоради*, како причински сврзник може да се јави и *заради*. Тоа е пример за полифункционален предлог бидејќи може да биде употребен и со целно и со причинско значење. Во своето истражување на показателите на причинската релација во македонските дијалекти, Геговски наведува дека „*заради*-трансформите во дијалектниот јазик се почести од *йоради*-трансформите“⁸. Интересно е што и моето истражување, базирано на дела напишани на стандарден македонски јазик, ја бележи поголемата застапеност на предлошките групи со *заради* (во каузална употреба), отколку на предлошките групи со *йоради*. Ова особено привлекува внимание и поради ставот на Геговски дека во македонскиот стандарден јазик има тенденција за „поголема специјализација - *йоради* го фиксира своето основно предиктивно значење на сигнализатор на каузалност, а *заради* - основното значење на интенционалност“⁹. Резултатите од мојата анализа укажуваат на фактот дека во стандардниот јазик предпозите *заради* и *йоради* функционираат паралелно како индикатори на каузално значење.

Како што се гледа од примерите што следат, предлошките групи воведени со предлогот *заради* се појавуваат во иницијална, медијална и финална позиција.

Се јавуваат и во комбинација со сврзникот *или*, во конструкцијата *заради... или заради...*, која како англиски еквивалент ја има *because of ... or because of...*

Предлошка група воведена со *заради* може да се јави и како одговор на прашање поставено со *зошто*.

Беше регистриран и случај на комбинацијата *заради некој сіправ* (преведена како *out of certain fear*) иако именката *сіправ*, како впрочем и други именки кои означуваат психолошки состојби, најчесто се јавува со предлогот *од*.

Заради мала навреда пред сведоци, предизвикал големи несреки.

Because_of a slight insult in front of witnesses, he caused great unhappiness. (Ч)

Виното, **заради** човечки гревови, се скиселило.

The wine turned sour **because_of** human sins. (ДКВ)

⁸ Геговски (2000: 78)

⁹ Геговски (2000: 83)

Сопственикот беше во пензија **заради** инвалидност, Мустаклијата беше стар ерген, а Брадестиот вдовец.

Owner had retired **because of** a disability, Moustache was a confirmed bachelor, and Beard a widower. (А/ТДЗ)

„**Заради** миразот си одиш **или заради** мене?“ прашала тетка Љуба.

„Are you leaving **because of** the dowry **or because of** me?“ Aunt Ljuba asked. (МКР/ССТЉ)

Зафир - добро. Но зошто Ут? Веројатно **заради** некоја сличност со таа птица.

Zafir - fine. But why Owl? Probably **because of** some resemblance to this bird. (Ч)

Заради нешто, можеби **заради** некој страв во самата природа, шумите долго поттреперувале.

There was something **because of which**, perhaps **out of** a certain fear which existed in nature itself, the forests trembled for a long time. (ДКВ)

Од

Со каузално значење се употребуваат и предлошките групи со *од*. Како што се гледа од примерите, слично на предлозите *for*, *of*, *out of* во англискиот јазик, предлошките групи воведени со *од* можат да означуваат физиолошки состојби¹⁰. За нив Тополињска вели дека тие претставуваат „најстар тип на каузална реченична трансформа“¹¹ во македонскиот јазик. Како преводни еквиваленти на *од* се јавуваат: *of*, *out of*, *because of*, *from*. Предлошките групи воведени со *од* се јавуваат и во иницијална и во финална позиција.

Во мугрите двете срнчиња ги најдов мртви - умреле **од страв**. In the dawn the two does were found dead – they died **of fear**. (ЦР/ОИА)

Од здодевност и заради обложување, двапати џвакал неодран гуштер.

Out of boredom, and for a bet, he twice chewed up unskinned lizards. (Ч)

Од нивната врева, непресушна како благословен извор, не се слуша ни телефонот, ни домофонот, ни грамофонот, ни касетофонот, ни радиото, ни телевизорот - сè додека не ги седнат на вечера и не ги легнат в кревет, кога пак почнуваат плачките.

Because of their racket, perpetual as a blessed spring, neither the telephone, nor the speakerphone, nor the gramophone, nor the tape-recorder can be

¹⁰ Тополињска (2003:83)

¹¹ Тополињска (2003:83)

heard – until they are taken to dinner and put to bed, when they start crying again. (ЦР/НДБР)

Од напор телото почнуваше да му се подвива.
His body began to bend **from** the strain. (А/П)

Според Чашуле, конструкцијата од+ГИ „означува директна каузалност, најчесто во опфатот на агенсот на сооднесената реченична предикација“¹². Тој констатира нејзина голема распространетост во македонскиот литературен јазик, но ја забележува и продуктивноста на овој модел и во народниот јазик.

Други предлози

Освен поради, заради и од, Според Чашуле, можни се и следните предлошки конструкции со глаголска именка коишто имаат можна причинска интерпретација: *без+ГИ, во+ГИ, до+ГИ, за+ГИ, зад+ГИ, на+ГИ, по+ГИ, пред+ГИ, при+ГИ, со+ГИ, преку+ГИ, и сиоред+ГИ*¹³.

Од сите нив, во *Граматика на македонскиот литеатарен јазик* се спомнува единствено дека полифункционалните предлози *за* и *по* наоѓаат примена во искажувањето на каузалната релација, во примери од типот: „не дошол по болест, станало *по* грешка“¹⁴.

Интересно е што дел од предлошките групи (на пр. оние воведени со предлозите: *со, на, преку, при* и сл.) добиваат различна интерпретација во зависност од контекстот. Кое конкретно значење ќе се актуелизира зависи од контекстот. Таа семантичка варијабилност тие ја споделуваат со глаголските прилози. Како поткрепа на тврдењето дека и именски групи воведени од гореднаведените предлози можат да добијат причинско толкување, ги цитирам долунаведените примери од корпусот.

Според Чашуле, заедно со конструкциите со предлогот *од*, конструкциите со предлогот *со* се основните начини за реализација на каузално значење во народниот јазик¹⁵. Освен темпорално и кондиционално значење, предлошката конструкција со *со* може да изрази и каузално значење, кое е во тесна врска со значењето на постериорност. Во одредени примери е впечатлива и начинската компонента која укажува на начинот на кој се извршува дејството.

¹² Чашуле (1989: 99)

¹³ Чашуле (1989: 95)

¹⁴ Конески (1966: 324, 333)

¹⁵ Чашуле (1989: 99)

Со своето организирање Македонците станаа главниот фактор во решавањето на македонското прашање како во своите очи, така и во очите на Европа.

Through this organization it was the Macedonians themselves who became the chief factor in settling the Macedonian question, not only in their own eyes but also in the eyes of all Europe. (ЗМР)

Што се однесува на конструкциите со предлогот **во**, Чашуле нив ги карактеризира како маргинални во современиот македонски литературен јазик, и додава дека кај нив честопати каузалноста се јавува како надополнување кон други значења, на пример темпоралното¹⁶.

Во желбата што побрзо да си заминат им направила голема услуга.

Wanting them to leave as soon as possible, she'd done them a great favour. (А/ТДЗ)

Иташе речиси наслепо, понекогаш помислуваше дека **во брзањето** не видел некоја оаза, но се тешеше дека ќе ја види следната.

He rushed almost blindly, occasionally thinking that **in his haste** he had not noticed some oasis, but he consoled himself that he would see the next one. (ПЧ/ХТ)

Уште една маргинална конструкција за изразување на каузално значење е предлошката група со *þrek*, која е карактеристична за формалниот регистар, и чие основно значење е означување на средство. Во тој контекст, Тополињска го наведува и следниов пример на конструкција составена од *þrek* + ГИ чие каузално толкување е експлицирано во соодветната причинска дел-реченица:

Зашиþо сисиþемайски ðо þодиðнувавме нивото на образованите ... / *Преку сисиþемайско þодиðнување* на нивото на образованите ... ја подобривме ситуацијата¹⁷.

Во конструкциите со предлогот **за** најчесто станува збор за глаголи кои бараат предлошки објект како комплемент, како што се: *þросиþува за, се извинува за, казнува за* итн.

Навестуваше некои скорешни промени што сигурно ќе го довеле во положба да може послободно да ја планира својата иднина и иднината на тетка Љуба, **се извинуваше за** својата несреденост, а често од неговите писма бликаа тешки

¹⁶ Чашуле (1989: 106)

¹⁷ Тополињска (2003: 84)

самообвинувања од кои тетка Љуба речиси по правило никогаш не беше во состојба да извлече некаков заклучок.

He hinted at some imminent changes that would surely place him in a position to more freely plan his future and that of Aunt Ljuba, he apologized for his being unsettled, and often his letters were full of heavy self-recriminations that Aunt Ljuba could never really understand. (МКР/ССТЉ)

Во средината на селото Р. се запреа пред колонијалната продавница, селанецот слезе, откако најпрвин посака да им плати за превезувањето...

They pulled up in the middle of the village of R., in front of the grocer's, the villager got out, first offering to pay for the ride... (А/ТДЗ)

Предлошките групи со *при* се карактеризираат како формални, а во нив како примарно се восприема темпоралното значење, додека каузалната интерпретација се развива секундарно.

При таквата национална раздвоеност и **при** полното економско разорување бесмислени ќе станат секакви конференции, замешувања и реформи, зашто сите ќе водат кон еден дележ на Македонија.

As long as there exists this kind of national dividedness, together with utter economic powerlessness, nothing can be achieved by any conferences, reforms or attempts at intervention because everything will lead to the inevitable partition of Macedonia. (ЗМР)

Во врска со предлошките групи воведени од предлогот *на*, би можело да се каже дека каузалноста во нив е тесно поврзана со темпоралното значење (како симултанситет или непосредна антериорност).

Во отсуство на пример од корпусот, го наведувам следниот пример од Тополињска за конструкција составена од *на* + ГИ чие каузално толкување е експлицирано во соодветната причинска прилошко-пределбена реченица:

Зашило мнозу инсисиправ ... / На мое инсисиранье... тој на крај ми ја објасни работата...

Во овој контекст, Чашуле ја спомнува и конструкцијата *благодарение (благодарејќи) на*¹⁸. Како за илustrација, го приведувам следниот пример од ретките примери пронајдени во корпусот.

Благодарејќи на условите, сега ние си го избираме за општи литературен јазик централното македонско, т.е. велешко-прилепско-битолско-охридското наречје.

¹⁸ Чашуле (1989: 117)

Now, however, **thanks to** circumstances, we are taking the dialect of central Macedonia (Veles-Prilep-Bitola-Ohrid) as our general literary language. (ЗМР)

Како носители на каузално значење се јавуваат и неколку конструкции со структура предлог + ИГ + предлог, како што се: *како резултат на...*, *како последица на...*¹⁹ и сл. Во корпусот се забележува нивно ретко присуство, а во сите случаи преводниот еквивалент е *as a/the result of*.

... српскиот шовинизам, **како резултат на** основно изучените народни интереси, стои многу повисоко, и многу погоре од бугарскиот национален индиферентизам....

... Serbian chauvinism, **as the result of** a fundamental knowledge of national interests, stands far higher than Bulgarian national indifference... (ЗМР)

Ако сега нашите противници го допуштаат образувањето на помали етнографски целини од поголема, **како последица на** историска неопходност... тогаш зошто сега тие не можат и не сакаат да го допуштат образувањето од таа голема етнографска целина што ја викале сите, па и тие, бугарски народ, две помалечки целини - бугарска и македонска?

If our opponents now admit that smaller ethnographic units have been formed from larger groups **as a result of** historical necessity ... why is it that they cannot and will not agree that from this larger ethnographic unit, which everybody including themselves describes as the Bulgarian nation, two smaller units might be formed: a Bulgarian and a Macedonian one? (ЗМР)

Од прегледот на предлошките групи со кои се изразува каузалното значење во македонскиот јазик и нивните преводни еквиваленти би можеле да заклучиме дека во случаите каде што недвосмислено се упатува на каузално толкување, одбран е и соодветен преводен еквивалент во англискиот јазик (како што е случајот со *as a result of* како преводен еквивалент на *како резултат на/како последица на*). Од друга страна, во случаите каде што се чувствува присуството и на некоја друга релација, истата наоѓа одраз и во англискиот превод (*as long as* како преводен еквивалент на *при*). Во други случаи, пак, навестувањето на каузална поврзаност, но неинсистирањето на неа доведува до употреба на преводни еквиваленти во вид на парципни форми, со нивната семантичка неопределеност (*wanting* како преводен еквивалент на *во желбата*).

¹⁹ Тополињска (2003: 87)

Како начини за изразување на посредна каузалност кои се карактеристични за формалните функционални стилови, особено за новинарско-публицистичкиот, Чашуле ги наведува и: *во врска со + ГИ, по йоловод (на) + ГИ, врз основа на + ГИ и со оглед на + ГИ.* Поради карактеристичното поле на употреба на овие изрази, истите не беа евидентирани во делата од корпусот.

Оштени завршни забелешки

Во споредба со зависните причински реченици, забележлива е поретката употреба на предлошките групи како прилошки определби за причина и во двата јазика. Тоа би можело да е резултат на неколку фактори. Имено, за разлика од глаголот во личноглаголска форма употребен во зависните причински реченици, именската група во составот на предлошката група го згуснува и кондензира изразот. Поради тоа, на предлошките групи им се дава приоритет кога е јасно дека намерата на авторот е да постигне постегнат израз.

Исто така, некои од разгледаните предлози се покарактеристични за формалниот регистар, што дополнително го стеснува нивното поле на дисперзија. Во тесна врска со нивото на формалност е и поголемата вообичаеност на некои предлошки конструкции во стручно-научниот и новинарскиот функционален стил. На сметка на тоа, тие не се толку својствени за белетристиката и оттука произлегува и нивната поретка застапеност во корпусот.

ДЕЛА ОД КОРПУСОТ ОДКОИ СЕ ЕКСЦЕРПИРАНИ ПРИМЕРИТЕ:

Крсте Мисирков - *За македонскиот работи.* Избор, редакција, предговор, забелешки и превод д-р Блаже Ристовски. Скопје: Мисла 1985. (Kreste P. Misirkov - *On Macedonian Matters.* Skopje: MANU, 2003. Превод: Alan McConnell; јазична редакција: Graham W. Reid) (ЗМР)

Славко Јаневски - *Чудојворци.* Скопје: Македонска книга, 1988 (Slavko Janevski - *Miracle Workers.* Skopje: Detska Radost, 1997. Превод: Zoran Ančevski and David Bowen) (Ч)

Славко Јаневски - *Девети Керубинови векови.* Скопје: Македонска книга, 1989 (Slavko Janevski - *The Nine Centuries of Kerubin.* Skopje: Detska Radost, 1997. Превод: Snežana Nikolovska-Nečovska) (ДКВ)

Игор Исаковски – *Хаикот на танчарката* од Игор Исаковски - *Песочен часовник.* Скопје: Магор, 2002 (Igor Isakovski – *Sandglass* од Babylonia CD-Rom, Скопје: Blesok, 2004. The Dancer's Haik (Превод: Richard Gaughran) (ПЧ/ХТ)

Трајче Крстевски - *Теѓање див зајак од Антологија на македонскиот постмодернистички расказ*. Избор, редакција и предговор: Саво Цветановски. Скопје: Наша книга, 1990 (Trajče Krstevski: *Killing a Wild Rabbit* od *Anthology of the Macedonian postmodern short story - Selected, edited and introduced by Savo Cvetanovski*. Skopje: Naša kniga, 1990. Превод: Milena Mitrovska and Michael Black) (А/ТДЗ)

Ефтим Тakovски - *Пцовка од Антологија на македонскиот постмодернистички расказ*. Избор, редакција и предговор: Саво Цветановски. Скопје: Наша книга, 1990 (Eftim Takovski: *The Curse* од *Anthology of the Macedonian postmodern short story - Selected, edited and introduced by Savo Cvetanovski*. Skopje: Naša kniga, 1990. Превод: Milena Mitrovska and Michael Black) (А/П)

Блаже Миневски *Орелот и Агнија* од *Тајна одаја: Антологија на македонскиот расказ на XX век*. Скопје: Три, 2000 (ЦР/ОИА)

Блаже Конески: Таблица перваја од *Тајна одаја: Антологија на македонскиот расказ на XX век*. Скопје: Три, 2000 (ЦР/ТП)

Димитар Солев: *Ни ден без ред* (од Разгледи, година XXXVII, бр.7-10, септември-декември 1994, стр. 452-465). (ЦР/НДБР)

Јадранка Владова: *Истио* (од Владова, Јадранка. *Воден знак*. Скопје: Култура, 1990). (ЦР/И)

Преводите се објавени во: *Caesarean Cut - Macedonian short stories* (Selected by: Kata Škulavkova). Skopje: Macedonian P.E.N. Centre, 2001

Blazhe Minevski: *The Eagle and Agnija* (Превод: Elizabeta Bakovska)

Blazhe Koneski: *Primer* (Превод: Ljubica Arsovska and Margaret Reid)

Dimitar Solev: *Not a Day without Order* (Превод: Elizabeta Bakovska)

Jadranka Vladova: *The Same*. Превод: Elizabeta Bakovska.

Богомил Гузел: *Машина за пишување* од *Македонски раскази: антологија*. Скопје: Култура, 1979 (Bogomil Gjuzel: *The Typewriter* од *Prose Selection '98-'99*. Skopje: Macedonian P.E.N. Centre, 1999. Превод: Alan McConnell) (МКР/МЗП)

Србо Ивановски: *Сите свешувачки на јајетка Љуба* од *Тајна одаја: Антологија на македонскиот расказ на XX век*. Скопје: Три, 2000 (Srbo Ivanovski: *All Aunt Ljuba's Engagements* во *Balkan Literatures*. Skopje: Macedonian P.E.N. Centre, 2001. Превод: Elizabeta Bakovska) (МКР/ССТЉ)

ЛИТЕРАТУРА

- Геговски, Д. (2000) *Изразување јазичинска врска меѓу настаниште во македонскиот дијалекти (магистерски труд – необјавен)*, Скопје: Филолошки факултет.
- Конески, Б. (1966) *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје: Просветно дело.
- Минова-Ѓуркова, Л. (1997) *Сврзувачки средсивица во македонскиот јазик*. Скопје: Детска радост.
- Тополињска, З. (2003) *Полски – Македонски: Граматичка Конфронација. 6. Синтаксичка деривација*. Скопје: МАНУ.
- Хашуле, И. (1989) *Синтакса на македонската јазолска именка*. Скопје: НИО Студентски збор.

Macedonian Prepositions Used as Indicators of Causality and Their English Translation Equivalents

Summary

Based on a corpus of literary works, this paper analyzes the features of the Macedonian prepositions used as indicators of causality and records their English translation equivalents. Comparing them to their English counterparts, this paper surveys a wide range of Macedonian prepositions demonstrating their use in various sentence positions and in a variety of structures, signalling either a purely causal meaning or triggering a more complex (causal and temporal) interpretation.

Јасминка Делова-Силјанова

811.162.3'373.72:811.163.3'255

ЧЕШКИТЕ ФРАЗЕМИ СО КОМПОНЕНТА *ПЕТИЦА* ВО ПРЕВОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Апстракт: Во трудов се задржуваме на чешките фраземи со соматска клучна компонента *ଶେଷିତ୍ରା*, што ги експеририраме од дела на чешки јазик преведени на македонски. Во нашата анализа поаѓаме од когнитивистичката теорија, телесноста и јазичната слика на светот. Правиме семантичка поделба на фраземите и ги споредуваме со македонските преводи.

Клучни зборови: соматска фразеологија, телесност, когнитивистика „Околниот свет е партнер во разговорот којшто нашето тело го води со негог (Хогенова, 2001: 41).

1. Темата за телесноста во современата феноменолошки ориентирана филозофија е силно експонирана. И не само таму – телото и телесноста во заемност со мислата, субјективноста и интерсубјективноста поинаку се проучува и во природните науки. Да ја споменеме и медицината и пристапите што на човекот гледаат како на психосоматско суштество. Но, когнитивната лингвистика ја интересира, пред сè, тоа дека основно место на телесноста во нашиот когнитивизам и однос кон светот воопшто може да се интерпретира токму од секојдневно употребуваниот јазик. Така, на пример, во рамките на фразеологијата прво место (квантитативно и квалитативно) зазема т.н. соматска фразеологија – во фраземите мошне често се јавуваат глава, око и очи, рака, срце, но и влакно или нокт. Називите на деловите на човечкото тело секојдневно (врз основа на метафориско или метонимиско пренесување) се употребуваат за означување на големо мноштво предмети/нешта, телото служи за бројење (прстите) и како помагало за определување на квантитет и мерка (мерки за далечина, како стапка, палец, лакот, чекор, грст, голтка, залак). Глаголите што примарно се однесуваат на телесноста, движењето, сетилната перцепција, манипулација со предмети во просторот и сл.

добиваат низа пренесени значења, упатуваат на емоции, когнитивни процеси, социјални односи, комуникации и др. (оди понатаму, притиска на некого, влече некого, виси на некого, носи одговорност, цврсто стои на земја). Во телесноста и во доживувањето на телото во однос на просторот има потекло на постепено конституирање на лицата што зборуваат и на заменките, но и на предлозите или на некои прилози, како што укажува во големиот број примери од етнолошките истражувања уште Касирер (1996: 154н).

М. Џонсон и Ц. Лејкоф заеднички ги формулирале тезите за концептуалните метафори во својата книга „Метафорите со кои живееме“. Книгата ја започнуваат со тврдењето дека „метафората е присутна целиот наш секојдневен живот, и тоа не само во јазикот, туку и во мислењето и во дејството. Нашиот обичен поимен систем во чии рамки мислиме, како се однесуваме, во суштина има метафоричен карактерг.“

За принципот на телесност, она што нас нè интересира, централна метафора е ориентиската. Ваквата метафора го организира целиот систем на поими, и тоа сите заемно во однос на себе. Ориентиска – бидејќи повеќето од нив имаат нешто заедничко со ориентацијата во просторот: горе-долу, внатре-надвор, напред-назад, кон-од, длабок-плиток, централен-периферен. Овие просторни ориентации произлегуваат од околноста дека имаме тело од определен специфичен тип и дека во нашата физичка средина овие тела функционираат на определен специфичен начин.

2. Предмет на интерес во овој труд се фраземите со клучна соматска компонента ПЕТИЦА во делата на чешки јазик преведени на македонски.

Петиците се задниот дел на стапалата. (за мак ј. – се среќаваат во множинска форма, со исклучок на познатиот израз од грчката митологија *Ахилова петица* со значење ‘ранливо место, слаба точка’) (Велјановска, 1998).

Петицата/стапалото ја претставува слободата на движење; дружењето на драга волја; чедноста. Бакнувањето или миењето на нозете означува целосна понизност и почитување, трагите од стапалото го претставуваат патот што го поминал човекот. Да се биде без стапала, како во случајот на боговите на огнот, укажува на нестабилноста на пламенот. Замена на нозете со други мускули, на пример телото-риба на Еа-Оан, укажува на елемент што е под управа на даденото божество, односно на неговата дуална природа. Во кинеската симболика табанот/стапалото го означува мерењето

на времето или на дел од времето. Божествата што под нозете ги гмечат лубето го прикажуваат газењето на страстите и постоењето на овој свет. Удирањето со ногата по подот укажува на немоќна разлутеност (Миловановиќ, 1994: 450).

Колку повеќе се оди кон земјата, толку повеќе се интензивира симболичкото значење на најдолу или крајно долу. Во таа смисла, долните делови на телото се означени и како периферни. Оттука произлегуваат некои од митските и магиско-обредните кодови на петиците, како и на деловите на облеката поврзани со нив – чорапите, чевлите и сл. Овие делови на човечкото тело се во директен контакт со земјата, и тоа во пригоди кога е дозволено тоа, но и во моменти кога тоа не е дозволено за лубето.

Постојат и низа обредни активности за евентуална заштита на интегритетот на човечкиот ентитет во ситуации кога не е пожелно човекот да биде во директен контакт со земјата (Ристески, 2003).

3. Од материјалот што го ексцерпираме извлековме вкупно 13 фраземи. Од нив, различни фраземи се 6.

3.1. Семантичката анализа потврдува дека човечкото тело и неговото физичко искуство за нашето размислување и за нашиот јазик претставува значително важен фактор. Од една страна, има фраземи што рефлектираат чисто сензомоторично искуство на нашето тело, како *mit hlavu jako koleno*, од друга страна доаѓаме до апстрактно размислување за информации од недопирлив карактер (на пример, емоциите) кое се поврзува со физичките чувства или со изгледот на определени делови на телото кои ги следат овие аспекти на размислување (на пример: *s odchozími starostmi mu spadl kámen ze srdce*).

Фраземите ги анализираме врз основа на принципот на телесноста, шемите ги разгледуваме според поделбата на Млејнкова, според концептуалните метафори на Лејкоф и Џонсон.

Секоја шема е анализирана од аспект на особеностите и карактеристиките што можеме да ги најдеме во фраземите и од аспект на реалноста што тие ја интерпретираат и ја вреднуваат.

Семантичката поделба на фраземите со компонента ПЕТИЦА тргнува од аспект на когнитивистичката семантичка поделба на телото и телесноста, и тоа:

1. Телото како единство на своите делови.
2. Телото како средство за броење. – Телото како мерка.
3. Ориентација на телото во просторот.
4. Изгледот на телото – споредба врз основа на визуелната сличност.
5. Деловите на телото и нивната специфика.

6. Телото како жртва/гаранција.
7. Човечко тело = човек. / Човечко тело = живот.
8. Телото претставува карактер – дадена особеност.
9. Човечкото тело и изразувањето емоции и човечки односи.
10. Телото како комуникативно средство. / Телото како сигнал за договор/согласување/несогласување.

Секоја шема е анализирана од аспект на особеностите и карактеристиките што може да се најдат во фраземите, од аспект на реалноста што ја интерпретираат и ја оценуваат фраземите. Шемата од десет карактеристики го одразува чисто сензомо-торичкото искуство на човекот (2, 3, ...), но исто така и човечките емоции и односи што човекот ги концептуализира со помош на деловите на своето тело (љубов, тага, задоволство, но и одмазда, лутина, казна и др.).

Во продолжение ќе ја разгледаме семантиката на секоја фразема одделно и во тие рамки ќе видиме дали за овие фраземи е избран соодветен превод.

4. Ориентација на телото во просторот

Нашето тело секој ден работи со просторот во кој се движиме, ја восприемаме нашата положба и просторната ориентација. Главата го раководи нашето тело, затоа е неопходна нејзина ориентација во просторот. Ако главата примарно е поврзана со ориентацијата нагоре, ногата примарно е сместена долу, петиците имаат контакт со земјата, значи се сместени најдолу.

Оттаму произлегува дека најизразената ориентација е спротивставеноста горе-долу, како и напред-назад.

4.1. Петицата го означува крајниот дел од телото (Pata znamená koncovou část těla)

Нешто може, но и не мора да има глава и петици, но главата и петиците симболизираат почеток и крај, целосност, заокруженост, хомогеност.

4.1.1. Чешката фразема *od hlavy až k patě* во нашиот материјал ексцерпирани од чешките дела преведени на македонски јазик ја сретнавме во три варијанти. Во сите варијанти, во чешкиот јазик има исто значење и тоа се однесува на целото тело, на целиот надворешен изглед на човекот.

Во македонскиот јазик означува целосна опфатеност, целосност, потполност. Исто така, ја сретнавме во три варијанти: *од глава до џелшици*, *од врв глава до нозе* и *од џелшица до глава*, односно *од џелшици до под глава*.

Во секој случај, оваа чешка фразема во македонскиот јазик има соодветна фразема која и структурно одговара на чешката.

Во првиот облик *od hlavy až k patě* ја има во еден пример и е соодветно преведена: *од глава до петици*.

Cítila jeho užasly a žárlivý pohled, který ji obléval od hlavy k páte... (str. 194 KČ205CZ)	Celá postava (E.M.); (při hodnocení, posuzování zevnějšku někoho) zdůraznuje okolnost, že jde o celý, celkový zvenějšek, (při jeho prohlížení) že jde též po prohlídce pozornou, zevrubnou. (SČFI) nesl.
Го чувствуваше неговиот вчудовиден и љубоморен поглед, поглед што ја облеваше од глава до петици... (str. 147 KČ205MK)	Од глава до петици – целосна опфатеност (К.В.); целосно, потполно; Од врв глава до нозе – целосно, сиот, од глава до нозе; (Сн.В.); Од петица до глава (теме)/ Од петици до под гуша: Сиот, целосно (ФРМЈ)

4.1.2. Во втората варијанта, во чешкиот јазик се разликува само предлогот и соодветно на него и падежот во кој се наоѓа именката *петица*. На македонски јазик станува збор за основната варијанта *од глава до петици*.

Во нашиот материјал ја сретнавме двапати. За илустрација ќе наведеме само еден пример:

...ropsal dceru od hlavy do paty , ale nikdo podobné neviděl. (BN1212CZ)	Celá postava (E.M.) (při hodnocení, posuzování zevnějšku někoho) zdůraznuje okolnost, že jde o celý, celkový zvenějšek, (při jeho prohlížení) že jde též po prohlídce pozornou, zevrubnou. (SČFI) nesl.
...ja opisal čerka си од глава до петици , но никој слична не видел. (стр. 65 BN1212MK)	Од глава до петици – целосна опфатеност (К.В.); целосно, потполно; Од врв глава до нозе – целосно, сиот, од глава до нозе; (Сн.В.); Од петица до глава (теме) / Од петици до под гуша: Сиот, целосно (ФРМЈ); Го измери од глава до петици – го опфати со поглед целосно (Сн.В.)

4.1.3. Во третиот облик, *od pat až k šíji*, втората компонента, која исто така означува дел од човечкото тело, наместо глава е употребена именката *vrať/šijsa*, но на македонски е преведена со основната варијанта *од глава до њешици*, значи изменет е редоследот на компонентите, но има и различна соматска компонента. Сепак, сметаме дека преводот е соодветен, без разлика што во Фразеолошкиот речник на македонскиот јазик е засведочено постоење на варијанта на фраземата која и структурно сосема ќе одговара на чешката фразема: *од љешици до йод гуша*:

<p>...konvulzivní záhvěvy probíhaly souběžně jejich těly od pat až k šíji. (str. 175 KČ171CZ)</p>	<p>Celá postava (E.M.) (při hodnocení, posuzování zevnějšku někoho) zdůraznuje okolnost, že jde o celý, celkový zveněšek, (při jeho prohlížení) že jde též p prohlídku pozornou, zvrubnou. (SČFI) nesl.</p>
<p>...конвулзивни грчови ги зафатија истовремено нивните тела од петиците до главата. (str. 132 КЧ171МК)</p>	<p>Од глава до петици – целосна опфатеност (К.В.); целосно, потполно; Од врв глава до нозе – целосно, сиот, од глава до нозе; (Сн.В.); Од петица до глава (теме) / Од петици до под гуша: Сиот, целосно (ФРМЈ).</p>

4.2. Кога сакаме да изразиме дека некоја работа, излагање е комплетно и дека има логична низа на настаните, во чешкиот јазик велиме дека *má to hlavi a patu*. И спротивно, кога нешто е сосема измешано, така што никој не може во тоа да се снајде, тогаш тоа значење може да се изрази со фраземата *nemá to hlavi ani patu*.

Оваа фразема во нашиот материјал ја сретнавме еднаш и е преведена со македонската *нема нийту глава нийту ойашка*, што значи дека е нешто неразбираливо, нејасно и глупаво.

Чешката фразема, пак, има значење дека нешто сосема е исплеткано, дека нема логика и дека се работи за нешто што нема никаква смисла.

Ако ги споредиме значењата на овие фраземи во чешкиот и во македонскиот јазик, би можеле да заклучиме дека чешката и македонската фразема имаат истото значење.

<p>Štábní šikovatel blábolil něco, co nemělo ani hlavy, ani paty. (str. 483 JH2293CZ)</p>	<p>Je to celé popletené, nelze se v tom vyznat; nemá to logiku (E.M.); bez hlavy a bez paty: takový (projev, text ap.), který nemá, nedává smysl; takovým způsobem (se vyjadřovat) (SČFI) nesl.</p>
<p>Штабниот наредник и натаму мрмореше нешто што нemаше ниту глава ниту опашка. (стр. 443 JH2293MK)</p>	<p>Нема ни глава ни опашка: неразбирливо е, нејасно е, глупаво е (ФРМЈ).</p>

4.3. Петицата, исто како и ногата, во општа смисла на зборот симболизира движење, но во онаа „побрзаг смисла на зборот. Се вели дека *někdo utíká, jako by mu za patami hořelo* или *žárča kako da mu žgori zad řečiště.* Paty *někomi ukázat* значи на некого да му се заврти грбот, односно да му ја откажеме/одбиеме нашата помош или нашето внимание, да се замине.

4.3.1. *Být někomi stále v patách*, односно *mít někoho pořád v patách / za patami* значи да се биде некому постојано зад петиците, да се следи на секој чекор или да се прогонува.

Во македонскиот јазик оваа фразема ја има во неколку варијанти, па кога *некој е некому зад řečiště* значи дека брзо ќе го стигне, дека го следи на секој чекор или дека го прогонува.

Во нашиот материјал оваа фразема ја сретнавме двапати и овие фраземи се сосема еквивалентни.

За илустрација ќе прикажеме еден пример:

<p>A když už je jí zase v patách, upustí stuhu, která se za ní rozvíne jako široká řeka. (str. 241 MK2438CZ)</p>	<p>Někoho sledovat, pronásledovat, už?? už dohánět (E.M.).</p>
<p>А кога ? е повторно зад петиците, ја пушта панделката, која зад неа се разлева како широка река. (стр. 291 MK2438MK)</p>	<p>Му е зад/по петиците – брзо ќе го стигне, ќе го фати, го следи (К.В.); Му дојде зад петиците: многу му се приближи; Зад петиците му е: 1. го следи на секој чекор, го прогонува 2. сосем близку му е; My се наоѓа зад петиците / По петиците му е: Го следи највнимателно, го прогонува на секој чекор (ФРМЈ).</p>

4.3.2. Кога некој сака да си замине, тогаш – се употребува *-eč k a t a f r a z e m a otočil se na patě a jel pryč. Се сврїе на йейшица и замина* е буквalen превод на чешката фразема, како што е направено во трите примери ексцерпирани од делата на чешки јазик преведени на македонски.

...i otočil se Prokop na patě a ubíral se podle ostatného plotu dál. (str. 136 KČ114CZ)	= udělat čelem vzad a jít pryč: rázně se otočit o sto stupňů a odejít; otočit se na podpatky a jít pryč (E.M.).
...и Прокоп се сврте на петицата и продолжи понатаму крај бодликовата ограда. (str. 100 KČ114MK)	Се свртува налево круг – за 180 степени (ФРМЈ).

Во македонските речници не пронајдовме таква фразема, па можеме да ја сместиме меѓу оние што немаат соодветен еквивалент со истата соматска компонента. Би можело да се преведе со *се сврїе налево круг*, што можеби звучи војнички со оглед на тоа што е војнички термин, или, како што е направено во едниот пример, кога во македонскиот превод е употребен само истиот глагол – *се сврїе*:

... otočil se na patě a loundal se zpátky k zámku. (str. 137 KČ115CZ)	= udělat čelem vzad a jít pryč: rázně se otočit a sto stupňů a odejít; otočit se na podpatky a jít pryč (E.M.).
... се сврте и се влечеше понатаму во замокот. (str. 101 KČ115MK)	Се свртува налево круг – за 180 степени (ФРМЈ).

5. Телото претставува карактер – дадена особеност

Со посредство на човечкото тело ги изразуваме и ги вреднуваме човековите особини.

Слабоста е изразена со митската фразема *Aхилова йейшица* или *Achillova pata*.

5.1. Во материјалот ексцерпиран од делата на чешки јазик преведени на македонски јазик оваа фразема се појави трипати. Со оглед на тоа што ја има и во чешкиот јазик и во македонскиот јазик, преводот на оваа фразема не претставувал особена тешкотија и тука се работи за целосни еквиваленти. Единствено во македонскиот јазик, во зависност од тоа кој е преведувачот, се јавува во два облика, како *Aхилова йейшица* и *Aхилеева йейшица*. Оваа фразема ја најдовме и во македонските фразеолошки речници и во Толковниот речник на македонскиот јазик во формата *Aхилова йейшица*.

...začali slídit po méém soukromém životě, to byla moje Achillova pata ... (str. 24 MK608CZ)	Zranitelné místo (E.M.); určitá jednotlivá, dilčí vada, nedostatek, slabina někoho n. něčeho, která může negativně ovlivnit, ohrozit celek (SČFI).
...почнаа да го проследуваат мојот приватен живот, тоа беше моја ахилова петица ... (str. 34); ...почнаа да душкаат по мојот приватен живот, тој ми беше Ахилеева петица ... (str. 30 MK608MK).	Ахилова петица – ранливо место, слаба точка (К.В.); слаба точка (Сн.В.); (книж.) најслабото, најранливото место на некого или на нешто (ФРМЈ).

6. Заклучок

Во материјалот што е експериран од делата на чешки јазик преведени на македонски јазик сретнавме 6 фраземи со клучна компонента *петица/pata*.

Фраземата од глава до петици има 3 појавувања. Варијантата од *петици до врати* се појавува еднаш, а сличната на неа, *нема ни* *глава ни* *петица* – еднаш. *Некому му е во петици* – двапати, се *свртне* на *петица* – трипати и три појавувања на *Ахилова петица*.

Сето тоа може да се види од следнава табела:

Бр.	Соматска компонента	Број на појавувањ а на чешката фразема	Број на македонски еквиваленти					
			■	◆	●	○	□	◊
1.	<i>od hlavy až k patě / od hlavy do paty</i>	3	3					
2.	<i>od pat až k šíji</i>	1				1		
3.	<i>nemá to hlavu ani patu</i>	1				1		
4.	<i>Být někomu stále v patách</i>	2	2					
5.	<i>otocit se na patě a jít pryč</i>	3					3	3
6.	<i>Achillova pata</i>	3	3					

Легенда:

■ целосен еквивалент (чешкиот израз е ист со македонскиот)

◆ делумен еквивалент (граматичка промена во изразот)

● релативен еквивалент (промена на компонентата)

○ аналог (целосно различна фразема)

□ безеквивалентни (нема македонски еквивалент или не бил
најден)

◊ буквально или неточно преведена фразема

6.1. Од аспект на структурата на чешките фраземи, 3 фраземи се безглаголски, а една од нив (*Achillova pata*, 3.1.) е составена од придавка + именка, додека другите две во форма предлог + именка + предлог + именка (на пр., *od hlavy až k patě*, 2.1.1., 2.1.2.).

Другите три фраземи се глаголски. На две фраземи формата им е: глагол + именка (со клучна соматска компонента) (2.3.1., 2.3.2.), додека третата фразема е составена од глагол + именка (клучна соматска компонента) + именка (друга соматска компонента) (2.2.).

6.2. Соодветните преводни еквиваленти на македонски јазик – што се однесува на чешките именски и глаголски фраземи – и на македонски јазик исто така станува збор за фраземи со иста структура.

6.3. Од аспект на задржување на соодветната клучна соматска компонента, во овој случај *pata*, односно *пейшица*, како што можеме да видиме и од приложената табела, кај 3 фраземи е сочувана клучната компонента (*od hlavy až k patě / od hlavy do paty : од главата до пешициите; Být někomi stále v patách : му е зад/по пешициите; Achillova pata : Ахилова пешица*), додека во другите три имаме различни случаи.

6.3.1. Имено, во една фразема во преводниот еквивалент соматската компонента на фраземата е заменета со друга, соматска (*od pat až k šíji : од пешициите до главата*), па така наместо *šijs* (односно *vraž*) е употребена именката глава.

Во вториот случај соматската клучна компонента *пейшица* е заменета со друга несоматска компонента – *ошашка* (*nemá to hlavu ani patu : нема низку глава низку ошашка*).

6.3.2. Во третиот случај имаме безеквивалентна фразема во македонскиот јазик. Во два случаи преведувачот изbral да направи буквalen превод (*otočit se na patě a jít pryč : се сврти на пешициите*), додека во третиот случај направил избор да преведе без фразема, односно значењето на фраземата да го преведе само со глагол (*otočit se na patě a jít pryč : се свртие*).

7. Јазичната слика на светот во лингвистиката како предмет за јазично проучување ја има поврзаноста на јазикот, културата и секојдневниот живот. Се претпоставува дека секој јазик заедно со својата култура и со својата историска основа создава специфично искуство на даденото општество, учествува во создавањето на специфична слика на светот за тоа општество. Таа слика има влијание врз тоа на каков начин говорителот на дадениот јазик го

разбира светот во кој живее, како го вреднува тој свет, на кој начин говорителот ја доживува својата егзистенција во тој свет, а притоа не смееме да заборавиме ни на тоа на кој начин ги споделува своите доживувања со другите членови на своето јазично културно општество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Vaňková, Irena. 2007. *Nádoba plná řeči: (Člověk, řeč a přirozený svět)*. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007.
2. Vaňková, Irena. 2003. O těle, smyslech, citech a prožitcích. *Čeština doma a ve světě*. 2003, roč. 11, č.1/2, s. 7-9.
3. Mrhačová, Eva. 2000. *Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice: Tematický frazeologický slovník II*. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava - Filozofická fakulta, 2000.
4. Lakoff, George; JOHNSON, Mark. 2002. *Metafory, kterými žijeme*. 1.vyd. Brno: Host, 2002.
5. Čermák, František. 2007. *Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology*. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007.
6. Велjanовска, Катерина. 1998. *Фразеолошки и зрази во македонскиот јазик (со посебен осврт на соматиската фразеологија)* докторска дисертација
7. Миловановиќ, Крсто. 1994. *Речник симбола*. Народно дело. Крагујевац,
8. Ристески, Љупчо С. 2003. *Културна штоиграфија на човечкото тело*: ЕтноАнтропоЖум, ПМФ, Институт за географија, Завод за Етнологија, Скопје

РЕЧНИЦИ

1. Čermák, František; Hronek, Jiří et al. 1983. *Slovník české frazeologie a idiomatiky: Přirovnání*. Praha: Academia, 1983.
2. Čermák, František; Hronek, Jiří et al. 1988. *Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy neslovesné*. Praha: Academia, 1988.
3. Čermák, František; Hronek, Jiří et al. 1994a. *Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy slovesné A-P*. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0347-9 (1.díl). ISBN 80-200-0503-X (soubor).
4. Čermák, František; Hronek, Jiří et al. 1994b. *Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy slovesné R-Ž*. Praha:
5. Велковска, Снежана. 2008. *Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник*. Скопје

6. Димитровски, Тодор; Ширилов, Ташко. 2003. *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*. Том Први А-Ј. Огледало Скопје
7. Ширилов, Ташко. 2008. *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*. Том Втори К-П. Огледало Скопје
8. Ширилов, Ташко. 2009. *Фразеолошки речник на македонскиот јазик*. Том Трети Р-Ш. Огледало Скопје

ИЗВОРИ

1. Karel Čapek, *Krakatit*, Československý spisovatel, Praha 1989.
2. Карел Чапек: *Кракатиц*, Детска радост, Скопје 1990.
3. Jaroslav Hašek: *Osudy dobrého vojáka Švejka*, Československý spisovatel, Praha 1984.
4. Ярослав Хашек: *Доживувања на добриот војник Швејк*, т. 1 и 2. Наша книга, Скопје 1988.
5. Božena Němcová, *Babička*, Academia, Praha 2008.
6. Божена Њемцова, *Бабичка*, Македонска реч, Скопје 2010.
7. Milan Kundera, *Žert*, Atlantis, Brno 2007.
8. Милан Кундера, *Шеѓа*, Нова Македонија, Скопје 1969.
9. Милан Кундера, *Шеѓа*, Табернакул, Скопје 2007.
10. Milan Kundera, *Nesmrtelnost*, Atlantis, Brno 2006.
11. Милан Кундера, *Бесмртност*, Табернакул, Скопје 2009.
12. Milan Kundera, *Nesnesitelná lehkost bytí*, Atlantis, Brno 2006.
13. Милан Кундера, *Нейодносливајта лесношија на живеењето*, Табернакул, Скопје 2009.

CZECH PHRASES WITH THE COMPONENT *HEEL*
IN THE TRANSLATION INTO MACEDONIAN LANGUAGE

Summary

The terms for the parts of the human body (based on the methaphoric or metonimic meaning) are used everyday to express of great number of things, while the body is used for counting (fingers) and as a means to determine a quantity or measure (measures of distance as foot, thumb, elbow, step, handful, sip, bite).

The subject of interest in this paper is the phrases with a key somatic component *HEEL* in the Czech works translated into Macedonian language.

We analyse the phrases on the basis of the body principle, while we analyse the schemes according to the division of Mlejnková and according to the conceptual metaphors of Lakoff and Johnson.

Each scheme is analysed from the aspect of specifics and characteristics which can be found in the phrases, as well as from the aspect of the reality which they interpret and value.

The HEELS are the rear part of the feet, and they symbolise the freedom of movement; friendship of good will; chastity.

In the material which is excerpted from the Czech works translated into Macedonian language, we have come across 6 phrase having as a key component heel/pata. Three of them are noun and three of them are verb phrases. In three phrases within the Macedonian translation the key somatic component *heel* has been preserved, while the other three phrases have different translations: change of the key somatic component with another somatic component, change with another non somatic component and nonequivalent translation.

Елена Јованова-Грујовска

811.163.3'367.622.22/:23'371

ИЗРАЗУВАЊЕ СУБЈЕКТИВНОСТ ПРИ ИМЕНУВАЊЕТО НА ХРАНАТА

Апстракт: Анализата на лексемите со кои се именува храна во македонскиот јазик покажува дека односот на лубето кон храната е исклучително позитивен до хипокористичен. Во ретки ситуации тој став е погрден т.е. пејоративен. Субјективниот став за храната го среќаваме во колоквијалниот јазик, во кругот на семејството и при обраќањето кон дете. Употребата на деминутивно-хипокористичните форми во кулинарските рецепти има извесна дистинктивна функција.

Клучни зборови: Лексика со субјективна оценка, деминутив, хипокористик, аугментатив, пејоратив, лексема, лексичко значење.

Лексичкото значење е индивидуално за секоја лексема засебно. По дефинирањето на основното (конкретното) значење, долготрајната и честа употреба води кон понатамошен семантички развој на лексемата во еден јазик што постепено го дава секундарното значење (кое понекогаш може да се наметне како основно). Стекнувањето ново значење е долготраен процес. Освен полисемијата, што се дефинира како способност на лексемата да се реализира во повеќе значења т.е. во повеќе семантички реализацији (Гортан-Премк, 1997:38), чести се синонимните образувања од различен корен, но и од ист корен со различни зборообразувачки форманти. Ова особено се однесува на лексиката со субјективна оценка од тематското подрачје **храна**. Именките со субјективна оценка (деминутиви, хипокористици, аугментативи и пејоративи), вообичаено и најчесто, егзистираат во рамките на основното значење на лексемите.

Прва и основна грижа на човекот низ историјата му била да најде и да приготви храна за себе и за својата заедница. Исхраната на еден народ е условена не само од изобилството и разновидноста на прехранбените продукти што ги дава природната средина, туку

и од економските, социјалните, верските и културните навики. Во приготвувањето и послужувањето јадење за секојдневните потреби, за постите и за празничната трпеза се отсликуваат обичаите и културата на живеење на македонскиот народ. Се разбира, субјективниот став кон храната, очекувано, е позитивистички и галовен. Ги среќаваме следниве деминутивно-хипокористични лексеми во врска со исхраната:

алвица, бонбонче, бонче ‘1. детски изговор за бонбонче 2. мал бон ‘паричен знак’, брашненце, брашненице; буле ‘погача (печена во пепел)’, буленце; варилице, векничка, вечерница, вечеричка, ӯравче, ӯравченце, ӯраше, ӯрашец, ӯрашуле; ӯрозјенце, дињче, дробенче, дуњичка, дуњка, дуњче; ӯеврече, ӯувече, залаче, залче; зејшинче, зелјенце, зелкичка, зелниче, зелче, јаѓненице дем. хип. од јагне, јаѓоишче, јајценце, јајче, јајченце, јаренце, јариче од јаврија ‘млада кокошка која сè уште не носи јајца’, јаричка; кавурмица, калинчица, канелка, карамелка, касајче, кашица, кашичка, киселинка од киселина ‘оцет’, киселинче, кифличка, колаче, колаченце; колбавче, комайиче од комат ‘1. пита со зелје 2. големо парче леб, сирење и сл.’, койанче, корица, коричка, корче; кравајче, краешиниче, крајче, крајченце, крајчец; кромишиче, лайанице, лебец, лебинка; леблебишкејче, лейче, лижавче, лижалче, лизајче, лизарче; лимонче, лоец, лојца ‘1. дем. од лој 2. дијал. лајца, лажица’; локумче, лукче, мавџа, мавче; мазниче, манџичка, масленце, маслинче, масолице, масуле, масчичка од маст, мавџа; мевџе, меденце од мед ‘слатка, густа течност што ја произведуваат пчелите’, медец; мезенце, месоле, месце, месчинка; мештче, мливце од мливо ‘1.жито што се носи во мелница за да се сомеле 2.веќе сомелено жито; брашно’, моме дем. од мома ‘1. девојка 2. тенко парче леб’, мрвичка, мрвка, мрвулка, мрвче; оризвче, орисче; пастармица хип. од пастрма ‘солено и сушено месо’, ӯечурче, ӯиштарче ‘мал тркалезен леб одозгора шарен, питар’, ӯогаче, ӯогачица, ӯогачка; ӯогарица, ӯогарка, ӯриличе; ӯченичка, ӯуканичка, рибанче, ронче; салице, симишче, сиренце, сирушче, сланиница, сланинка; солца, сомунче, сомче, сушица, сушичка; тишаничка од тиганица ‘вид питулица, мекица’, ӯровче, ӯронче, ӯрошичка, ӯукче, ӯулумбиче, ӯебайче, ӯофенце, чорбица, чорбичка; шеќерче.

По дијалектите, во народната терминологија чести се лексикализираните деминтиви и лексеми со значење ‘дел од...’ т.е. ‘единка од множеството’: квасец, пршка, ронка, скрупца, соленка, трошка, циронка. Оваа тенденција има своја развојна линија и на современ план.

Позитивниот субјективен став што преминува во галовност го среќаваме и во називите на напивки и пијалаци. При ваквото именување ретко станува збор за мало количество од некоја течност (наколку голтки, чашка), а многу почесто за хипокористичност. Во верска со напивките и пијалацит ги изделуваме следните лексеми: *биричка* од дијал. бира ‘пиво’, *бозица, винце, водица, водичка, војца;* *жолтичка* ‘1. болест на црниот дроб; жолтица 2. златна монета; дукат, 3. разг. жолта ракија’ (се разбира ние го земаме предвид значењето под бр.3), *кафенце, киселичка, коњаче, млекце, јивце, ракиица, ракииче, ракиичка.*

Дел од називите на растенија, животни, птици и риби се однесуваат на храната што е или што може да биде приготвена од нив: пржена *белвичка*, печено *биш/брасенце*, манџичка *бораничка*, печено *бутиче*, чорба од јагнешко *главче*, тавче-*ѓравче*¹ ‘вид потпечено јадење во тава од варен грав и зачини’, манџа *ѓраше/ѓрашец*, суво *ѓрозјенце*, вкусно *динче*, варено *зелјенце*, *зелче/зелкичка* салата, печено *јаѓненце*, варено *јајце* (лексикализиран деминтив, в. Митева, 1982:132) */јајценце/јајче/јајченце*, печено *јаѓуле*, мелени *каранфилчиња*, варено *клавче*, *коковче* со ориз, вкусни *кос/тенчиња*, кисело *крас/тавиче*, салата *крас/тавички*, *крилца* на жар, потпечено *кромийче*, посна *лекичка*, *чајче* со лимонче, сочна *лубеничка*, салата од *марулка/марулче*, мевце со *шечурчиња*, рендано морско *оревче*, ребренца на скара, пржено *рийче*, чадена *сланинка/сланиница*, полнети *тиковички*, потпечени јагнешки *цревца, цигерче* на жар.

Во примерите како *јаѓнешки тиквички* и *јаѓнешки цревца*, деминтивно-хипокористичните форманти имаат дистинктивна функција. Полнетите (или пржените) тиквички се подготвуваат од посебен вид ‘мали издолжени плодови во форма на тиква со тенка кора и ситни семки’. Јагнешките цревца се поситни од говедските и свинските црева што се користат во исхраната за полнење колбаси.

Субјективниот став за вкусот и примамливоста на храната го среќаваме во колоквијалниот јазик во кругот на семејството и со пријателите. Убедувањето на помалите деца да ја јадат домашната храна започнува со галовно-умалилтелно именување на конкретното јадење. Понекогаш и во кулинарските рецепти објавени во печатот или во специјализирани книги и брошури може да се сртнат хипокористични форми. Често пати, оваа појава има и извесна

¹ Станува збор за висококалорично печиво што иако обично се подготвува во помала тава е обилен оброк за семејството. Познато е и како *шавче-ѓрав*, а само за верски слави се печат *шави ѓрав*.

дистинктивна функција; сп. Секоја *шортица* премачкајте ја со шлаг-пена и посипете ја со рендана чоколада. Врз крушите рендаме *морско оревче* и наросуваме со мелени *каранфилчиња* и цимет².

Мелените *каранфилчиња* се ‘исушени цветни пупки од вид суптропско дрво што се употребуваат како зачин, *Myristica fragrans*’, за разлика од *каранфилчето*, дем. од каранфил ‘диво или градинарско цвеќе со мирисливи, тркалезни цветови со многу цветни ливчиња; *Dianthus carzophyllus*’. *Морското оревче* е синоним за мускатно оревче, како ‘зачин од плодот од мускатово дрво’³. Додека, под *шортица* се подразбира ‘ситен сладок колач од брашно, путер, јајца, шеќер итн. со прелив и разни декорации’. Како синоним може да се јави *шортичка* што може да се однесува и на ‘дем. од торта’.

Во деривацијата на деминутивно-хипокористичните лексеми од тематското подрачје храна се вклучени повеќе форманти: -ка, -е, -че, -ичка, -ица, -ца, -це, -енце, -ец, -ле, -уле, -инка. Анализата покажува дека тие имаат влијание на стилски маркираните значења на дериватите.

Ретки се ситуациите во кои храната се нарекува со погрдни зборови. Ги бележиме следниве аугментативно-пејоративни лексеми од лексичко-семантичката група храна и пијалаци:

водешина, водишиће, водурина ‘водникаво јадење’; *зеленишиће* ‘1. зеленчук, зарзават 2. зелена билка 3. зелена боја’, *колачишиће, колбасишиће, кремишиће, лошиће, поскуринка* од поскура ‘пченичен леб што се употребува во православното богослужение’, *сомунишиће, чорбишиће*.

Вкусот и мирисот на јадењето понекогаш не ги задоволува критериумите за свежа и вкусна храна, па поради тоа може да биде погрдно окарактеризирана. Ова особено се одразува во колоквијалниот јазик, пред сè во жаргонот на младите, каде што се почести аугментативно-пејоративните лексеми:

горчило ‘1. горчина 2. прен. огорченост, душевна мака, беда’, *горчовина*⁴; *киселишиће, кисловина; солишиће*.

На пример: Мајка ми направила туршија. Кој ќе] ги јаде тие кисловини?/ Загорел ручекот... *горчовина*!

² Примерите се од списанието *Храна и вино*, број 29 и од книгата *Македонска кујна* (Скопје 1990).

³ Лексемата *оревче* може да се однесува на ‘1. дем. од орев 2. зачин од плодот на мускатово дрво 3. вид мала песнопојна птица; Троглодутес парвулус’.

⁴ Станува збор за потсилување на погрдноста со формантот –ови–.

Со аугментативно-пејоративните форми ретко се именуваат растенија, животни, риби и птици приготвени како јадења: <Старо беше тоа зајачиштето, требаше да стои во саламура со оцет!“ Како исклучоци низ примерите ги среќаваме и следниве лексеми:

ѓоведиштие ‘1. место каде што се собираат говедата пред да пасат 2. аугм. од говедо’, *зајачиштие, јаболчиштие, јаѓништие, јарчиштие, јуништие, комириштие, косишеништие, кравиштие, овциштие, овчуринка; йрчовина* ‘1. непријатен мирис, сличен на мирис на коза, јарец и сл. 2. месо од јарец 3. прен. месо слично на месо од јарец’, *штичиштие, рибиштие* ‘аугм. од риба’, *свињештина, сомиштие, шиквиштие*.

Во рамките на аугментативно-пејоративните деривати со најголема продуктивност се изделува полифункционалниот формант –иште, а потоа следи –ина/-инка.

Од направениот преглед на лексемите со кои се именува храна, заклучуваме дека:

- тенденциите на повеќезначност што се карактеристични за основниот лексички слој ги забележуваме и во именувањето на храната;
- односот на луѓето кон храната е исклучително позитивен до хипокористичен. Ретки се ситуацииите кога тој став е погрден т.е. пејоративен;
- лексиката во себе ја крие старата традиција пренесувана низ генерации и збогатувана од искуствата добиени преку заедничкото живеење со другите балкански народи и современата светска медиумска интеракција;
- колоквијалниот јазик ја поддржува полисемијата, а деминутивно-хипокористичните и аугментативно-пејоративните форманти во соодветен контекст ја потенцираат динстинкцијата во однос на примарното значење на мотивирачкиот збор.

ЛИТЕРАТУРА

- Велева С. 2006, *Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик*, Скопје.
- Гортан-Премк Д. 1997, *Полисемија и организација лексичкото система у српском језику*, Београд.
- Гортан-Премк Д. 2000, *О семантици и структури деривата*, Słotwórstwo a inne sposoby nominacji, Katowice, 40-45.
- Драгијевић Р. 2007, *Лексикологија српског језика*, Београд.
- Конески К. 1995, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје.
- Иванова О. 1970, *Кон значења на посесивата*, Литературен збор, XVI бр.1, Скопје, 24-28.
- Киш М. 2000, *Називите синко и браќко во конверзација (ареален аспект)*, Македонскиот јазик во јавното општење, Скопје, 343-349.
- Марков Б. 1969, *Образување на македонскиите галовни имиња*, Годишен зборник на Филолошкиот факултет, кн.20, Скопје, 339-382.
- Марков Б. 1969, *Насловки со експресивно значење кај именките*, Годишен зборник на Филолошкиот факултет, кн.21, Скопје, 245-300.
- Митева Д. 1982, *Неутрализација на деминутивноста кај некои зборови од групата именки во македонскиот јазик*, Лексикографија и лексикологија, Београд - Нови Сад, 131-136.
- Паноска Р. 1973, *Стилистиичката улога на деминутивно-хидокористичката лексика во македонската народна поезија*, Македонски јазик, XXIV, Скопје, 63-75.
- Угринова-Скаловска Р. 1960-61, *Две стилски особености на нашиот говорен јазик*, Македонски јазик, XI-XII, 1-2, Скопје, 105-112.

SUMMARY

The overview of lexemes that name foods leads to a conclusion that the attitude of people towards food is extremely positive to hypocoristic. There are rare situations when that attitude is pejorative. Lexicon itself hides the old tradition passed across generations and enriched by the experience gained through living together with other Balkan nations and through contemporary global media interaction. The use of the diminutive-hypocoristic forms in culinary recipes has some distinctive function.

811.163.3'374.3(038)(049.3)

ПРОМОЦИЈА НА ТОЛКОВЕН РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Р-С, ТОМ V

(„Толковен речник на македонскиот јазик, том V, Р-С, Раководител на проектот: д-р Снежана Велковска, главен редактор: д-р Кирил Конески, редакција: д-р Кирил Конески, д-р Живко Цветковски, д-р Снежана Велковска, составувачи: д-р Елизабета Бандиловска-Ралповска, д-р Олгица Додевска-Михајловска, д-р Снежана Велковска, д-р Снежана Веновска-Антевска, м-р Фани Стефановска-Ристевска, м-р Катица Топлиска-Евроска, д-р Живко Цвертковски, Институт за македонски јазик, Скопје 2011“)

Петтиот том од Толковниот речник на македонскиот јазик опфаќа две букви со изразита честота во почетна позиција во македонскиот јазик.

Буквата Р е претставена на 250 страници во речникот, од кои дури 110 страници отпаѓаат на зборови што почнуваат на раз-/рас- (од нив, пак, 150 - на ра). Сепак во Речникот е позастапена буквата **с**, бездруго, поради нејзината способност за комбинација со други гласови особено во почетна позиција (иако, истото се однесува и за финална позиција. Само да истакнеме, според бројот на страниците на буквa **С** (околу 350 што ги вклучува и зборовите и толкувањата) - над 60 страници т.е речиси 20 проценти припаѓаат на карактеристичната согласна група за македонскиот јазик ст-. Да потсетам, таа е ретка група што може да се јави и на почетокот и на средината и на крајот на зборот и во определена мера ја определува фонолошката структура на македонскиот јазик.

Тоа секако укажува дека составувачите и редакцијата имале пред себе огромен јазичен корпус т.е да употребам зборови од овој том, огромна **работка за селекција** на примерите.

Го користам исто така зборот **составувач**, затоа што со тој збор се опфатени учествувачите во овој проект, и затоа што и овој збор го има во речникот, и е илустриран со примерите: *Составувач на знаменитиот манифесит и Составувачи на македонската азбука*

И да дополнам во прилог на илустрациите. И манифестот и азбуката се чинови на државноста на еден народ, впрочем исто како и Речникот. И да продолжам, речникот не е (како што истакнува еден од татковците на современите речници од крајот на 19 век, Хуго Шухард), само индекс кон граматиката, која, продолжувам од аспект на современата лингвистика, обично ја разбираат само поупатените во модерната лингвистика, особено ако се работи за определен лингвистички пристап. Речниците од аспект на современите, пред сè социолингвистички теории, како да го решаваат дури и познатиот општолингвистички парадокс за односот меѓу синхронијата и дијахронијата. Имено, сè е на едно место, во една ризница и јазикот на минатото и на современоста, па се насетуваат и тенденциите во развојот на јазикот на иднината. Тука се кријат смисловните тајни и на сите текстови кога и да е напишани на еден јазик и се отвораат видиците за сите дискурсни можности на јазикот. Оттаму, семиотички погледнато, составувачите на речниците се и автори во вистинската смисла на зборот. Во овој речник тие не само што ја вградиле способноста за составување и толкување зборови во речнички статии, врз основа на претходна експертица, како и јазичното чувство на родени зборувачи на македонскиот јазик, туку и го вградиле своето лингвистичко знаење и не само од областите на кои им припаѓаат, туку и му дале белег на современата состојба на македонската наука за јазикот.

Впрочем, прифаќајќи ја улогата на промотор на овој том, не случајно народски кажано „нападно“ (да не речам, реторички, со соодветна говорна стратегија и тактика) го користам изразот **не само што - туку и**, го користам, имено, во овој дух и во онаа смисла во која е претставен и е толкуван во самиот том, и го вградувам, како што е толкувано во речникот - во градација! Имено, овој речник јасно става на знаење, дека во оформувањето и на текстот и на дискурсот се користат сите расположливи средства на јазикот, сето јазично богатство, во онаа смисла во која лингвокултурологијата отвора простор за јазичен менаџмент, за употреба на јазичните богатства, или да употребам збор од речникот, што го користи и спомнатата дисциплина - ресурси, и ги толкува како природни богатства. А јазикот е токму тоа, природно богатство, и како такво живее во речникот како индекс. Толковите речници, всушност, во голема мера ја опфаќаат културната димензија на речникот. Па, ако структурната лингвистика на својот заод особено место ѝ давала на синтаксата, тогаш лингвистиката

земала замав насочувајќи го својот интерес кон односот меѓу јазикот и културата, па особено се интересира за градацијата како прв очовечен поглед на свет. Изразите од типот *не само што - туку и* можат да се разгледуваат од аспект на различни лингвистички теории. И тоа е направено во овој том на Речникот.

И тука ја согледуваме не само неговата научна и стручна страна, туку и јазичната теорија и јазичната практика.

Имајќи го предвид тоа, сепак сакам да нагласам:

Според современите лингвистички теории, речникот е научно дело.

Не е тоа само став само на когнитивистите и специјално на културологите. Имено, лингвокултурологијата го сфаќа јазикот пред сè како ризница на зборови во кои се огледа врската меѓу јазикот и културата на еден народ или како сокровиште (арх., книж.) во преносно значење: духовно богатство, но и вредности на духовната и на материјалната култура. Ова толкување, секако, го презедов од овој петти том на Толковниот речник што ги опфаќа буквите Р и С, па како што би рекле некои, па дури и од составувачите, „Веќе му се гледа крајот на речникот“, имено, како што велат старите составувачи на текстови и на речници. Без друго претпоставувате, го имам пример писецот на Битолскиот триод, оној што меѓу првите запеа за ладните манастирски ќелии, *што ми мрзней рончицама*, а составувачите го доживеале исто како нивниот претходник и тоа во просториите на самиот Институт за македонски јазик. Но, да ги имаме рецептите на старите добри мајстори на текстови во кои вклопуваа општествени дискурси и оставаа семиотички клучеви, оние што спојуваа и *покој и рци и јад*. Имено, во овој том на Речникот се содржи семиотичкиот клуч на овој проект, зборот Речник, односно на 232/234 страница разгрането се толкувани двете основни значења на зборот речник, при што е дадена описно содржината и на овој „Толковен речник на македонскиот јазик“, но и на претходниот „Речник на македонскиот јазик“, чиј прв том излезе пред половина век и наиде на одличен прием во славистиката, како и други заложби на македонистиката: во таа смисла ја цитирам илустрацијата: *Интенцијален речник на македонскиот глаголи*.

И да дополнам: овој Толковен речник има беспрекорна историска поддршка во македонистиката и претставува перспективна поддршка за натамошните проучувања во сите сфери на општеството, на културата, на науката.

Имено, во овој речник се вградени и достигнувањата во безмалку сите лингвистички дисциплини и интердисциплинарни науки:

Би навел само некои:

И би започнал од областа на функционалната стилистика, која се развивала, би рекол, речиси, паралелно со растежот на Институтот за македонски јазик, независно дали во научен или во практичен поглед, во смисла на негување на културата на говорот. Така, во речникот особено доаѓа до израз разгранетоста на функционалните стилови (и потстилови) во македонскиот јазик, како и употребата на зборовите според стилска обоеност. Се разбира, во толкувањето на зборовите притоа доаѓа до израз лексичката синонимија во јазикот, како и припадноста на зборовите кон определени стилови. Ова особено доаѓа до израз при одбележувањето на разговорното во јазикот, сп. : раат, радо. Притоа следиме дека повеќето од нив се јавуваат само со по едно значење. Ќе го наведат примерот: речникар. Во Толковниот исто така доаѓа до израз и диференцијацијата на научниот стил и научната терминологија. Ќе наведам пример што особено ги мачи лекторите: *развиток* 4 значења (во науката) - *развој* - 2 значења.

Во речников соодветно место има и потеклото на зборовите: одбележани се дијалектизмите, а архаизмите се специфицирани на архаизми/книжна лексика, архаизми/дијалектизми): ради.

Од научната терминологија особено превладува ботаничката која е претставена и според потекло и според припадност. Само ќе посочам ботаничката лексика е едно клучно прашање на дијалектологијата. Соодветно место во Речникот има и стручната терминологија: (зборови со пошироко, но и со одделно значење математичка: равенка, хемиска: радиум).

Речникот дава значаен придонес и за функционална граматика, со што се надминува ставот дека речникот е само индекс на граматиката. Имено, во Толковниот прецизно е претставена граматичката хомонимија, едно клучно прашање не само на традиционалната структурална граматика, туку и на актуелната функционална граматика, имено на изделивањето на неменливите зборови и на нивна значенска диференција, со што се отвора простор за проучувања во повеќе лингвистички дисциплини, во прагматиката, во реториката и сл. Го издвојувам примерот со диференцијацијата меѓу: *само* како прилог - 4 значења, како сврзник - 3, како честица - 5. Во прилог на ова, да истакнам, речникот ја опфаќа и стилската

употреба, т.е стилските вредности на службените зборови (прашање што е од особен интерес за современата лингвистика). Имено, со употреба на службените зборови во зацврстени состави, се отвора простор за нивната стилска употреба во текстот, а во разни контексти, прагматичната употреба во дискурсот.

Толковниот дава значаен придонес и за структурна лингвистика: на рамниште на фонетиката, особено на акцентот ги наведува примерите на акцент кај зборови што отстапуваат од трисложно акцентирање, зборовите со двоен акцент. Со што се отвораат прашања од правоговорот. За двоен акцент ќе го наведам примерот *ресурс* кој обично се јавува во множина. Голем број примери со акцент на последниот слог или претпоследниот слог се сложенки. Одбележувајќи ги зборовите со отстапка од трисложното акцентирање, речникот ги дава примерите со стабилизиран трисложен акцент кај тугите зборови.

Речникот вклучува и правописни прашања: па има и елементи на правописен речник во примери интересни од аспект на нормата, но и на морфемиката: разбелее, разбере, прашање што секако бара суптилно познавање на структурата на зборот во македонскиот јазик, засновано бездруго врз јазично чувство.

Од аспект на морфологија во речникот прецизно се претставени сите зборовни групи според прифатените класификации. Во оваа пригода, надминувајќи ги стандардите, треба да се одбележи дека особено внимание ѝ се посветува на глаголската придавка, клучна разликувачка особеност на македонската морфологија во однос на другите словенски јазици: глаголска придавка: разбранет - разбрануван (кои се посебни речнички единици).

На планот на лексикологијата, што е и подлога за лексикографијата, особено доаѓа до израз повеќезначноста на зборовите. Збор со најмногу значења (во овој том) е **работа**. Има десет значења; Ако го толкуваме културолошки, тоа би значело дека имаме развиен когнитивен концепт за работа, т.е смисла за работа. Од глаголите ќе го спомнам глаголот **сака** кој, според Речникот, има 7 значења, Од аспект на когнитивната лингвистика интерес претставува повеќезначноста на разбере: $5 + 5$, разбира $2 + 2$ наспроти сфати - само 2 значења, сфаќа; Кај глаголот со речиси најмногу значења се јавува развие (апстрактни значења).

Интерес секако претставуваат и зборовите кај кои е изделено само едно значење: **разговара**; **разговор** (чији значења доаѓаат на меѓурамништа, т.е на фразеолошко).

Морам да истакнам: кај придавките со најмногу значења се јавува: слободен. Без друго, слободата ни е вградена во народниот дух,

Кај некои придавки, пак, доловена е хомонимијата на формите, како на пример, кај **руд**.

Во речникот има теми што биле предмет на литературната стилистика, а денес и на дискурсната лингвистика: иронија (Страшна работа!) и реториката: фигуративен говор: метафората: рабушлија пиперка; хиперболата. Дел од овие примери заслужуваат особено внимание, особено, когнитивната или јазичната метафора, како и едноставни (прости) форми: пословици.

Речникот дава значаен придонес и за лингвистичката прагматика: поздрави и честитки: Аирлија работа!

Ако се направи, пак, споредбена анализа меѓу Речникот на македонскиот јазик (со српскохрватски толкувања) и Толковниот речник на македонскиот јазик, тогаш ќе може да се проследи и развојот на јазикот, особено на планот на семантиката, во интервал од 60 години. Во тој поглед особено е интерес примерот **саксија**: РМЈ: сад од глина за одгледување цвеќе; ТМРЈ: Длабок сад од глина, пластика итн. во кој се одгледуваат цвеќиња. Според когнитивната граматика, не е толку разликата во пластиката, колку во цвеќињата.

Димитар Пандев

811.163.3(076)(049.3)

УЧЕБНИК ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ЗА МАКЕДОНИЈА

(Christina E. Kramer / Liljana Mitkovska, Macedonian, Makedonski jazik, A Course for Beginning and Intermediate Students, 3rd Edition, The University of Wisconsin Press)

Истакнатата македонистка Кристина Крамер, автор на голем број трудови за македонскиот јазик, веќе преку дваесет години држи настава по македонски јазик на Универзитетот во Торонто (Канада). Поради потребите на оваа настава, Крамер се нафати да пишува учебник по македонски јазик кој во 2011 година го доживеа своето трето издание. Третото издание е во коавторство со Лилјана Митковска, која и претходно се има докажано во ваков вид работа учествувајќи како коавтор во учебници по македонски јазик за страници издадени во Македонија.

Претходните изданија на учебникот имаа голема популарност кај сите што сакаа да го изучуваат македонскиот јазик преку англискиот – оние оданглиското говорно подрачје, како и оние странци, најчесто од несловенските земји, кои при изучувањето на македонскиот јазик како јазик-посредник го користат англискиот. Овој извонредно корисен учебник им послужи на многумина успешно да го совладаат македонскиот јазик и за него беа исказани многу позитивни мислења. Второто издание на оваа книга во 2006 година ја доби наградата АТСЕЕЛ за најголем придонес во јазичната педагогија. Претходните изданија, како и најновото, беа прудружени со компактен диск, а Крамер има поставено и корисни вежби за учење македонски преку интернет на адресата www.utoronto.ca-slavic-macedonian. Сите овие елементи ја надополнуваат програмата за учење на македонскиот јазик.

Последното издание, трето по ред, на учебникот што го претставуваме е значително дополнето и актуализирано во однос на претходните. На 542 страници формат А4 претставени се следниве содржини: воведен дел, 16 лекции, речник на основната граматичка терминологија, граматички таблици,

вовед во речниците, македонско-англиски речник, англиско-македонски речник, клуч со одговори на вежбите, индекс.

Во овој учебник се дава пристап кон сите вештини во учење на јазикот како: учење јазик поврзано со литературата, историјата и културата, сите основни карактеристики на македонската граматика и речник од 3000 збора, речник на зборовите употребени во учебникот и тоа двонасочен, дијалози што раскажуваат приказна за македонски семејства во Канада и во Македонија, вежби за читање, пишување, зборување и слушање.

Преку оваа книга се даваат основите на македонскиот јазик, но и целосната структура на јазикот. Книгата ќе им овозможи на корисниците да зборуваат, читаат, пишуваат и да разбираат македонски, како и да се запознаат со македонската историја, култура, литература, фолклор и традиција.

Во секоја лекција има по неколку раздели, на почетокот има текст, потоа прашања што произлегуваат од текстот, на кои студентот треба да одговори за да покаже дека го разбрал, следува граматичка тема или теми, потоа вежби поврзани со граматичката тема, нови зборови и изрази, белешки кон лексиката воведена во таа лекција, вежби, дијалози, вежби за работа во групи и сл. Потоа се даваат реченици за превод од англиски на македонски јазик. Така, на пример, во првата лекција се дадени следниве точки: изговор на гласовите во македонскиот јазик и македонска азбука, акцент, сродни зборови, азбучен редослед, пишување македонски, а во последната лекција лексичката тема е посветена на спомениците на културата во Македонија, потоа се дава предминатото време, конструкции со глаголот *има* + глаголска придавка, деминутиви, преглед на предлогите, збирна множина, суфикс и зборообразување.

Граматичките теми во книгата се обработени така што авторките се задржуваат не само на формалниот туку и на значенскиот аспект на одделни подрачја. Со посебно внимание се третирани подрачјата што се потешки за усвојување, како определениот член, удвојувањето на објектот, употребата на предлогите, глаголските времиња. Посложените граматички теми се даваат разложено во повеќе лекции, прво со вовед и елементарни објаснувања, а потоа се оди кон повисоко рамниште во употребата. Така, на пример, глаголската л форма е разгледувана во неколку лекции. Прво се објаснува начинот на образување на л формата при што се даваат и низа важни исклучоци во образувањето на оваа форма. Потоа се преминува на објаснување на формирањето на минатото неопределено време и се објаснува неговата употреба како засведочено/незасведочено време. Следува објаснување на адмиративната и дубитативната употреба на л формата со белешка дека ова е само за пасивно знаење и дека искуството

ќе ги научи оние што учат македонски како да ја употребуваат л формата во вакви ситуации.

Темите што се обработени за дискусија се умешно одбрани и покриваат подрачја што се однесуваат на секојдневниот живот како: семејство, работа, рекреација, музика, храна, здравје, домаќинство, патување и други подрачја. Богато се застапени теми од македонската култура, обичаи, историја и рецепти за македонски специјалитети. Така, оној што ќе го користи овој учебник ќе се запознае со езерата, планините, реките, градовите, селата во Македонија, со културно историските споменици, со дел од македонската историја, со културните манифестации и сл. Во учебникот се дадени и илустративни текстови од истакнати македонски писатели како Блаже Конески, Ѓорѓи Абациев, Оливера Николова и др., придружени со белешки за авторите. Извадокот од романот *Пиреј* на Петре М. Андреевски е искористен и за да им се претстави на читателите дел од македонската историја. Корисниците на овој учебник ќе се запознаат и со други познати личности од Македонија како Гоце Делчев, Карпош, Пеце Атанасовски, Симон Трпчевски, Тоше Проески и др.

Во последно време при изработката на стратегии за усвојување на втор/странски јазик се води сметка за поширокиот контекст на усвојување на јазикот. Додека во класичните учебници главно внимание му се посветува на усвојувањето на јазичната компетенција, односно на совладувањето на јазичните структури, и тоа само од стандардниот јазик, современите пристапи укажуваат на тоа дека, за да се стекне способност за служење со јазикот, потребно е да се усвои речникот и јазичните структури што се употребуваат во секојдневното комуницирање, односно и некоја пониска варијанта од стандардот. Ова произлегува и од фактот дека лингвистиката не се занимава само со пропишување, туку и со опишување на јазикот во сите негови манифестации, бидејќи сите јазични варијанти се еднакво вредни, а стандардниот јазик е само една од тие јазични варијанти. Во таа смисла, оваа книга дава и одговор на прашањето што во последно време често го поставува јазичната глотовидактика во подрачјето за наставата по јазик за другојазични говорители – дали другојазичните говорители треба да го усвојуваат само стандардниот јазик или треба да им се приближи и разговорната варијанта на јазикот што го учат? Во оваа книга се води сметка за тоа дека комуникациската компетенција се состои од јазична, социолингвистичка и прагматичка компетенција. Токму во ваквиот пристап ова издание се разликува од претходните изданија на овој учебник. Новините се внесени главно преку две рубрики и тоа: *Белешки кон речникот* и *Културолошки белешки*.

Во *Белешкиите кон речникот* авторките се потрудиле да дадат разговорни соодветници за многу стандардни форми, како на пр.: *сосед* и

комишија, *точак* и *велосипед*. Во овие забелешки се објаснува и повеќезначната употреба на одделни зборови, како, на пр., на зборот *пријатено* кој се употребува за да се каже догледање или кога ќе се заврши телефонски разговор или пред да се почне со јадење. Или, пак, се укажува на промената на јазичниот знак низ времето преку значењето на зборот *групар* кој во времето на комунизмот во Македонија не означувал само пријател од детството, туку бил и форма на обраќање (*comrade*).

Во *Културолошкиите белешки* се даваат објаснувања преку кои на корисниците на оваа книга им се приближуваат одделни аспекти на културата во Македонија. Во учебникот многу внимание им се посветува на културолошките теми, односно на запознавање со спецификите на животот на Македонците, на пример, како се прославуваат празниците во Македонија (с. 143), кога се прославува Коледе, Василица, Божик, и какви обичаи се прават на овие денови; обичаи за раѓање на дете, прославување на роденден и именден, смрт и погреб; како се пие турско кафе, како се прави ајвар и сл.

Во книгата е користен споредбен пристап со англискиот јазик и се објаснуваат основните формални, но и суптилните значенски разлики меѓу македонскиот и англискиот. Така, на пример, зборувајќи за членот авторките ја објаснуваат неговата формална разлика со англискиот: препозитивен наспрема постпозитивен, а потоа се задржуваат и на тоа дека, иако во двата јазика постои определен член, тој не секогаш се употребува на истото место, што е илустрирано со примерот: *Љубовта е слеја* наспрема *Love is blind*, при што се објаснува дека во македонскиот, за разлика од англискиот, определениот член се употребува за да се опише генерална идеја кога таа е подмет во реченицата. Во однос на употребата на глаголските времиња, на пр., се истакнува дека македонскиот јазик нема специфични форми што му одговараат на англискиот present progressive, туку дека на примерите од типот *He is working*, *He works* им соодветствува само една форма во македонскиот: *Toj работи*. Во споредба со англискиот, не се одбележуваат само разликите, туку и сличностите, како, на пример, еден заеднички лексички слој на сродни зборови, се разбира различно адаптирани во двата јазика.

На крајот е приложен клуч со решенија на вежбите, што овозможува користење на оваа книга и за оние што сакаат самостојно, без наставник, да го учат јазикот.

Книгата е илустрирана со обмислено одбрани фотографии кои даваат и визуелна слика за културните и за природните богатства на Македонија: фреска од манастирот Св. Јован Бигорски, мозаик од Хераклеа, културно-историски споменици, патокази, инструменти, носии. Илустрациите се честопати духовито одбрани (графити, натписи, реклами) и имаат своя функција во текстот.

Текстовите и дијалозите што се користени во книгата се сосем актуелни и даваат вистинска слика за животот во Македонија, како, на пример, текстот *Како се забавуваат младите во Скопје* (с. 171). Оваа книга може да биде дури и прирачник за сите што патуваат во Македонија. Па така, учебникот на Крамер и Митковска е книга за македонскиот јазик, но и книга за Македонија.

Во учебникот на Крамер и Митковска се користени и некои графички ознаки што го олеснуваат учењето: отстапувањето од третосложното акцентирање е означенено со задебелување (болдирање) на вокалот врз којшто паѓа акцентот: турист, октомври, Александрач. На истиот начин се бележат и формаобразувачките и зборообразувачките форманти: договоривме, херојски; навестувањето на непостојаниот вокал во одделни форми се бележи со негово подвлекување: Македонец – Македонци, а на ист начин се бележи и редувањето на консонантите: маж - маџки. Музичката нота на левата маргина означува дека определен текст е достапен и во аудио верзија на компактен диск што е изработен како додаток на книгата.

Авторките Кристина Крамер и Лилјана Митковска направиле вредно дело што ќе им помогне на сите што ќе сакаат да го научат македонскиот јазик и преку учењето на јазикот да се запознаат со Македонија. Ова книга има вистинска вредност за промоција на македонскиот јазик и на Македонија во светот.

Емилија Џрвенковска

811.163.3(062)(049.3)

**СОВРЕМЕНИТЕ ЛИНГВИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО
МАКЕДОНИСТИКАТА И ПРИДОНЕСОТ НА
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИНГВИСТИ ВО СТАБИЛИЗАЦИЈАТА И
ВО СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА НА ЈАЗИЧНАТА НОРМА НА
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК**

(Зборник на трудови од 15. научен собир, 21. книга од
едицијата *Јазикот наш денесен*)

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ја продолжува традицијата секоја година да организира научен собир посветен на познатиот македонски лингвист Благоја Корубин. Минатогодишниот научен собир се одржа на 11 и 12 мај 2011 година, а пријавените и прочитани реферати соодветствуваа на еден од понудените наслови: *Современиите лингвистички истражувања во македонистиката и Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик*. Зборникот на трудови од овој научен собир претставува 21 издание во рамките на едицијата *Јазикот наш денесен*. Во продолжение, ќе се обидеме да дадеме еден краток содржински приказ на трудовите кои се застапени во Зборникот, потврдувајќи го неговиот статус на мошне значајна и ценета стручно-научна литература во македонистичките кругови во земјава и во странство.

Зборникот содржи 25 научни трудови кои тематски ги покриваат сите области на македонистиката, откривајќи ни во кој правец се движат современите лингвистички истражувања кај нас, а две статии се посветени на истакнати македонски лингвисти и нивниот придонес во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиот јазик. И токму со нив го започнуваме претставувањето на Зборникот. Првиот труд е посветен на познатиот македонски лингвист Благоја Корубин и на

90-годишнината од неговото раѓање. Во него авторката, Снежана Велковска, накратко се задржува на животниот пат и професионалниот развој на Благоја Корубин, како и на неговите најзначајни достигнувања како лингвист, лексикограф и јазичен практичар, кои му го донесоа епитетот на еден од најдобрите познавачи на македонскиот јазик и признанието на најпознатиот лингвист меѓу народот. Втората статија се однесува на Оливера Јашар-Настева и на нејзината компаративна работа преку проучувањето на турцизмите во македонскиот стандарден и нестандарден јазик. Авторката Марија Леонтиќ се осврнува на животниот пат и делото на Оливера Јашар-Настева, особено задржувајќи се на нејзиното влијание во збогатувањето, стабилизацијата и стандардизацијата на турските лексички елементи во македонскиот јазик.

Посебно место во Зборникот заслужуваат двата труда посветени на едно од најзначајните лексикографски изданија кај нас, особено во почетниот период од развојот на македонската наука, а тоа е Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Првиот труд од Олгица Додевска-Михајловска е посветен на 50-годишнината од излегувањето на првиот том од овој Речник. Во него авторката се осврнува на периодот пред излегувањето на Речникот и на сета научна дејност која му претходеше на изработка на првиот том од Речникот, потенцирајќи ја неговата значајна улога во развојот на стандардниот јазик и затврдувањето на неговата норма, како и во утврдувањето и усвојувањето на стандарднојазичната лексика. Во втората статија посветена на истово лексикографско издание, авторката Лидија Тантурорска го следи развојот на македонската лексикографија од нејзините почетоци до денес, особено потенцирајќи ја улогата на овој Речник во изработката на другите специјализирани речници кои произлегоа како научни проекти токму од Институтот за македонски јазик, како што се: Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи, Речникот на презимињата кај Македонците, Толковниот речник на македонскиот јазик итн.

Другите дваесетина трудови донесуваат теми од современата македонска лингвистика, покривајќи ги речиси сите научни области, методиката и практиката на македонскиот јазик. Радува фактот што и во нашата јазична средина се прават сериозни обиди да се следат современите светски и европски лингвистички истражувања. Ваков позитивен пример претставува статијата на Еленка Стоевска-Денчова која, осврнувајќи се на развојот на етнолингвистиката во словенските јазични центри, ја нагласува потребата од

едно вакво сериозно етнолингвистичко истражување и кај нас, со цел да се направи согледување на македонската културно-јазична традиција и да се проследат специфичните елементи што го градат етничкиот идентитет на Македонците.

Нови, современи истражувачки пристапи во историјата на македонскиот јазик откриваме во две статии. Во првата, авторот Димитар Пандев се навраќа на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик и ја разгледува низ призмата на когнитивистиката и општата културологија, потенцирајќи го фактот дека средновековната парадигма на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик не е ниту за пренебрегнување ниту за историско потклекнување, што ни дава за право да кажеме дека денес македонскиот јазик не е најмладиот словенски литературен јазик. Вториот труд од авторките Лилјана Макаријоска и Бисера Павлеска укажува на една актуелна појава денес - а тоа е проширувањето на сферата на употреба на религиската лексика во текстови со различна и секојдневна содржина, па дури и замена на современи македонски лексеми со лексеми што му припаѓаат на религискиот стил. Овде, првенствено, се мисли на сè почестата употреба на имињата на религиозните празници предадени преку глаголските именки на *-ние*, како на пример: Богојавление, Сретение, Преображение, Воскресение Христово, но и на други црковнословенски лексеми од типот: крштение, спасение, бдение, страдание, покаяние, водосвет, литургија, собеседник, сожители итн.

Посебно внимание заслужува и статијата на авторките Јаворка и Драгана Маринковиќ кои накратко се осврнуваат на развојот на една од најмладите лингвистички дисциплини - урбаната дијалектологија и потребата од едно вакво истражување во рамките на јужнословенските јазици кое би ги следело процесот и резултатот од вкрстувањето на стандардниот јазик, дијалектите и говорот на урбаниите средини. Ономастиката во овој Зборник е представена преку трудот на Мери Момировска која се задржува на законодавството во ономастиката, стандардизацијата во антропонимијата и стандардизацијата во топонимијата истакнувајќи го фактот дека изборот, функционирањето и употребата на онимите во Република Македонија имаат неограничени слободи.

Широкиот спектар на лексичко-лексиколошки теми е претставен преку два труда. Во првиот, авторката Катица Топлиска-Евроска ја разгледува глаголската лексика во тематското подрачје храна и подготвување храна од три аспекти: семантичкиот,

зборообразувачкиот и во однос на потеклото т.е. домашни наспроти туѓи глаголи. Во вториот, авторката Елизабета Бандиловска-Ралповска ја разгледува антонимијата во семантичкиот систем на боите и доаѓа до заклучок дека иако антонимијата е типична придавска категорија, таа не ги опфаќа подеднакво сите описни придавки т.е. е маргинална парадигматска појава за придавките со значење *боја*.

Темите од областа на морфологијата се застапени со три наслови. Во првиот, авторот Живко Цветковски се осврнува на старо-новите проблеми на конгруенцијата преку примери од дневните весници кои се однесуваат на погрешно, неграматичко несогласување по број, по род, по близост итн., особено задржувајќи се на бројните изрази што завршуваат на *еден*. Во вториот, авторката Снежана Петрова-Цамбазова ги разгледува модалните глаголи и нивната употреба во електронските и во печатените медиуми, исклучиво од аспект на грешењето во формите при употребата, и сето тоа го поткрепува со илустративни примери од преводните текстови, уметничката литература и титтувани ТВ-емисии и серии. Третиот труд од Снежана Веновска-Антевска се однесува на тавтолошките деминутивни образувања во македонскиот стандарден јазик и притоа авторката, користејќи ги именските групи составени од центар и определба, како модели за анализа, го актуализира прашањето за разграничување и дефинирање на тавтолошките деминутивни образувања како стилска диференцијација или како потреба во јазикот. Морфосинтаксата во Зборникот е претставена со два труда. Во првиот, авторката Фани Стефановска-Ристеска се задржува на линеаризацијата на именските групи зависни од глаголска придавка, различните комбинации и нивната застапеност во македонскиот јазик, додека втората морфосинтаксичка тема од авторките Катерина Сековска-Анѓеловиќ и Кристина Нушевска претставува компаративен пристап за употребата на определен член пред присвојна придавка кај именки што означуваат близко сродство во македонскиот и во италијанскиот јазик.

Напоредното, компаративно и контрастивно проучување претставува одлика и на двете синтаксички теми во Зборникот. Во првата статија, авторката Наташа Воиновска ја разгледува локативната инверзија како фактор за постглаголскиот субјект во дескриптивните реченици во италијанскиот и во македонскиот јазик, доаѓајќи до заклучок дека овој тип на конструкцији претставува еквивалентна појава застапена и во двата јазика, додека во втората

статаја, авторката Емилија Бојковска ги разгледува граничните случаи на македонските и на германските релативни реченици.

Јазичната практика и наставата по македонски јазик во Зборникот се претставени со три статии. Во првата, авторката Благица Петковска дава осврт на состојбите во наставата по предметот Македонски јазик во низите одделенија, потенцирајќи дека од она што теоретски е предвидено учениците усвојуваат и поседуваат слаба јазичнофункционална писменост и укажувајќи на недоволниот квалитет на новите учебници и учебни помагала кои се користат во наставата. Втората статија претставува истражување за употребата на предлозите во македонскиот јазик во писменото изразување кај учениците во раната училишна возраст во кое авторката Билјана Маленко дава преглед на застапеноста на предлозите во писмените работи на учениците од второ, трето и четврто одделение. Во третата статија авторката Мирјана Т. Русевска се осврнува на улогата на советникот во обезбедувањето на квалитет во образованието, кои се неговите функции и компетенции, а особено ја нагласува потребата од прецизирање на улогата и влијанието на советникот во изработката на наставните програми и учебникарството. Во тесна врска со јазичната практика е и статијата на Симона Груевска-Мацоска која ја разгледува употребата на латиницата во кирилични текстови, укажувајќи на проблемите што произлегуваат од таквата употреба но и на можните решенија за надминување на ваквата алармантна состојба, истовремено пренесувајќи ни како со овој проблем се справуваат нашите соседи во Бугарија.

Последните две статии се од областа на лингвокултурологијата. Јане Јованов во својата статија се задржува на прецедентните феномени како феномени во јазикот, свеста и културата, претставувајќи ги како нови единици во лингвистиката особено интересни и корисни во изучувањето на странските јазици. Во последната статија, авторката Наташа Алексоска се осврнува на вербалната утивост изразена според модерните pragmalingвистички теории, потенцирајќи дека утивоста е тесно поврзана со одредени граматички и комуникативни категории и засега голем дел од нивоата во јазикот.

Се надеваме дека ова кратко претставување на рефератите од минатогодишниот научен собир ќе го предизвика вашето внимание и научен интерес да го имате Зборникот во свои раце како корисно и практично помагало во вашата стручна, практична и творечка работа и ќе ви даде одговор на одделни јазични прашања

или дилеми. Исто така, веруваме дека и во наредните години Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ ќе продолжи со успешната организација на нови научни собири во рамките на традиционалната манифестација *Денови на Блаѓоја Корубин* и, на тој начин, позитивно ќе влијае кон натамошниот развој на македонската научна мисла.

Елизабета Бандиловска-Ралповска

811.163.3'367.335“18/“19(049.3)

СИНТАКСИЧКА МОНОГРАФИЈА ОД ПРИМАРНО ЗНАЧЕЊЕ

(Лилјана Минова-Ѓуркова, „Релативната реченица во македонскиот јазик во XIX и XX век“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2011)

Текстот на книгата „Релативната реченица во македонскиот јазик во XIX и XX век“ од Лилјана Минова-Ѓуркова е, како што истакнува Анета Дучевска во предговорот, докторската дисертација на авторката, одбранета во 1976 година. Предмет на нејзиниот интерес е најкомплексната хипотаксичка операција, а традицијата на тие проучувања во македонската средина е поврзана со еден куриозитет - проблемот на релативните реченици ја предизвика првата сериозна синтаксичка дискусија по кодификацијата на македонскиот јазик (токму во првите броеви на списанието „Македонски јазик“). Станува збор за мошне обемна монографија. Преку неа читателот има можност да стекне комплетна претстава за проучувањата на предметниот проблем од авторката, во кои претходно сме имале увид со посредство на нејзината „Синтакса“ и на периодиката.

Книгата е структурирана во пет главни дела – *Општи дел, Крајпок преглед на карактеристиките на релативната реченица во народниот јазик, Релативната реченица во текстовите на македонскиот писатели од XIX век, Релативната реченица во македонскиот литературен јазик во XX век и Заклучок*, кон кои се додадени уште четири – *Забелешки, Список на скратениците од ексциртираниите текстови, Ексциртирани текстови и Литература*.

Како што е сугерирано уште во насловот, проблемот не се разгледува само на синхрониски туку и на дијахрониски план, при што се зема предвид состојбата од почетокот на XIX век до моментот на разработката. Пристапот и методологијата се утврдени во

општиот дел, каде што, откако се рекапитулирани проучувањата на проблемот во општ и во македонистички контекст, се пристапува кон класификација на релативните реченици. Како што согледува авторката, „специфичноста на овој проблем се состои главно во тоа што почесто како релативни се третираат главно зависносложените реченици со релативните заменки, додека оние со релативните прилози како сврзувачки средства се вклучуваат во други групи и тоа врз основа на семантички критериум“. Во прашање се конструкциите што, формално (со оглед на сврзувачките зборови), треба да се третираат како релативни, а семантички – како прилошкоопределбени. Поради карактерот на трудот, Минова-Гуркова проценува дека е оправдано да ги земе предвид речениците со сите релативни сврзувачки зборови, по што, со оглед на третманот на релативните конструкции кај повеќе автори, пристапува кон неколку класификации.

Според првичната, се изделуваат експанзивни и супститутивни релативни реченици. Во експанзивните антецедентот е експлицитен, зависната дел-реченица функционира како негова определба, а релативниот сврзувачки збор едновремено укажува на него и го заменува во релативната дел-реченица, вршејќи ги неговите функции во неа (*Познаши ми се местата што ќе ги посетишите*). Во супститутивните, пак, антецедентот не е експлицитен, зависната дел-реченица може да го застапува и да ја врши неговата функција во конструкцијата, а може да се јави и со корелат во главната (*Кој работи, има/Тој што работи има*).

Со оглед на релацијата меѓу дел-речениците, авторката диференцира рестриктивни и нерестриктивни релативни реченици, за кои се употребуваат повеќе термини: *дистинктивни и наративни* (Завадовски), *атрибутивни и апозитивни* (Полањски), *висшински релативни/атрибутивни и квазирелативни/предикативни/наративни/апозитивни* (Тополињска), *неоходни/действителни/придружни/експликативни* (Корубин) итн. Во студијата за која станува збор, како најшироко прифатени, се употребуваат термините *рестриктивни и нерестриктивни*, со кои, од авторите што се имаат предвид, оперираат Тополињска, Шеракова, Кшишкова, Ницолова, Голомб и Фридман.

Како и да е, за разлика од рестриктивните, кои функционираат атрибутивно, нерестриктивните се еквивалентни на апозиција во однос на антецедентот. Во рестриктивните изделувањето на релативизираниот предмет на мислата имплицира карактеризација со зависната дел-реченица, која е во функција на аргумент со кој се

врши изделувањето (*Toj/onoj сtуденt/студентот ишто го запозна вчера ке дојде и денес; Tue имат ШтаквиК книgi ишто се многу реtки*). Во нерестриктивните релативизираниот предмет на мислата е идентификуван (анафорски, ситуациски, ономазиолошки итн.) или неопределен без интенција за определување, а зависната делреченица упатува на него преку сврзувачкиот збор и му припишува дополнителна карактеристика (*Тако му, кога го познавам товеке од 20 години, е чесен човек*).

Во зависност од тоа дали се во функција на изделување елемент или подмножество од множеството, од една страна, или само на припишување својство на релативизираниот предмет на мислата, од друга, се изделуваат индивидуализирачки (*Книгиtе ишто ги купи ги имам и jас*) и квалификативни рестриктивни релативни реченици (*Не сакам месата во кои е гласно*). Како што е посочено во студијата, според некои автори (на пример, според Шеракова), оваа класификација се однесува и на нерестриктивните релативни конструкции.

Издвоени се и релативните конструкции во кои зависната делреченица се однесува на главната во целост, а не на еден нејзин елемент (*Сите се присути, ишто е добро*). Овие реченици, за кои, како што наведува Минова-Гуркова, Полањски го употребува терминот *просенденцијални*, а Голомб – *псевдорелативни*, се проблематични во поглед на тоа дали] припаѓаат на паратаксата или на хипотаксата. Во трудот се посочува семантички аргумент во полза на нивниот хипотаксички карактер – кај нив може да се најдат елементи по кои се блиски со последичните, па и со причинските.

Посебно внимание му се посветува и на проблемот на корелатите и на антецедентите. Како корелати се третираат членските морфеми, демонстративните заменки, заменски придавки и приложи што функционираат како семантички испразнети оператори, катафорски, сигнализирајќи реплика во форма на релативна дел-реченица. Од друга страна, во функција на антецеденти се полнозначните зборови во главната дел-реченица што се однесуваат на предметот на релативизацијата. Со оглед на тоа, авторката посочува дека во главната дел-реченица во рестриктивните релативни конструкции може да се јават експоненти што, иако примарно функционираат определувачки, само го изделуваат антецедентот, а определувањето се комплетира дури со зависната дел-реченица, која во тие случаи е задолжителна. Од друга страна, кога се употребени во примарната функција, антеце-

дентот е определен, зависната дел-реченица му припишува дополнителна карактеристика, а релативизацијата е нерестриктивна.

Во индивидуализирачките рестриктивни релативни реченици како корелати функционираат демонстративните заменки (пред сè, од *-тъ-* и од *-н-*коренот) и членските морфеми (од *-тъ-*коренот), а во квалификативните – демонстративната заменска придавка за квалитет (од *-тъ-*коренот: *таков*). Во трудот се посочуваат и помошните корелати во индивидуализирачките релативни реченици – општите заменки, заменски придавки и прилози, и во квалификативните – неопределените заменки, заменски придавки и прилози и бројот *еден*. Што се однесува на одречните заменки, авторката остава простор да функционираат како помошни корелати и во индивидуализирачките и во квалификативните релативни конструкции. Во врска со корелатите и со антецедентите, посебно се разгледува релацијата меѓу типот на релативизацијата и формалните карактеристики на релативизираната именска синтагма, при што се посочуваат условите под кои една релативна конструкција е од индивидуализирачки или од квалификативен карактер, од една страна, и од рестриктивен или од нерестриктивен, од друга. Се забележува дека формалните карактеристики на релативизираната именска синтагма се во целосна корелација само со разграничувањето меѓу индивидуализирачките и квалификативните релативни реченици, а не и меѓу рестриктивните и нерестриктивните, чии релативизирани именски синтагми се одликуваат со речиси еднакви површински структури. Според тоа, причината за разликата меѓу рестриктивните и нерестриктивните релативни конструкции се состои во длабинската структура на релативизираната именска синтагма, т.е. во семантичките карактеристики на нејзините елементи.

Пред да пристапи кон анализа на корпусот, Минова-Гуркова се задржува на релативните сврзувачки зборови во македонскиот јазик, при што како основни се посочуваат *шипо* и *кој(шипо)*, а како специјализирани - *каков шипо*, *колкав шипо*, *чиј(шипо)*, *каде (шипо)*, *коѓа*, *како (шипо)* и *колку шипо*. Што се однесува на нивните особености, упадливо е дека *шипо*, кој најчесто функционира како апсолутен релатив (*relativum generale*), е окарактеризиран како најшироко употребуван.

Посочената апаратура е применета прво на народниот јазик, по што интересот се сосредоточува на релативната реченица во текстови од македонските автори од XIX век: Јоаким Крчовски,

Кирил Пејчиновиќ, Теодосиј Синайтски, Јордан Хаџи Константинов - Цинот, Ѓорѓи Самуркаш, Натанаил Стојанович, Димитар Миладинов, Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор Прличев, Партиени Зографски, Кузман Шапкарев, Ѓорѓи Пулевски, Димитар Македонски и Темко Попов. Експанзијата на *кој(што)* во нивните текстови е суштинската разлика во однос на народните говори, каде што доминацијата на *што* е апсолутна. Сепак, проширувањето на сферата на овој сврзувачки збор не е рамномерно застапено, а варира дури и во текстови од еден автор. Така, кај Крчовски, Пејчиновиќ и Македонски надвладува *што*, Шапкарев и Попов ги употребуваат двата, а другите, под влијание на словенските јазици што ги познавале, му даваат предност на *кој(што)*.

Проблемот на релативната реченица во XX век е разработен, исто така, врз мошне обемен материјал, ексцервиран од текстови од повеќе автори (Крсте П. Мисирков, Кочо Рацин, Коле Неделковски, Антон Панов и други), од публикации и од документи од периодот на НОБ и од оригиналните и преводните дела меѓу 1945 и 1953 г. По анализата на тој корпус следува осврт на современата состојба, кој ги опфаќа карактеристиките на релативната реченица во прозата и во поезијата на современите македонски автори, во научниот и во публицистичкиот функционален стил, како и во преводната проза.

Тоа што ѝ дава општ, суштински белег на релативната реченица во посочениот период е дистрибуцијата на основните релативни сврзувачки зборови - *што* и *кој(што)*. *Што*, кој се јавува во сите типови релативно сврзување, особено во супститутивните рестриктивни индивидуализирачки, функционира како апсолутен релатив, без способност за врзување со предлози. За разлика од него, кој најчесто е во функција на субјект или на директен објект, *кој(што)* може да се јави и со предлози. Се забележува дека сферата на супститутивните рестриктивни индивидуализирачки релативни реченици е резервирана, пред сè, за *што*, особено кога се во прашање функциите на субјект и на директен објект во зависната делреченица. Од друга страна, од сите специјализирани релативни сврзувачки зборови - *каде (што)* се изделува со развиеноста на релативизацијата и се среќава и со корелати и антецеденти што се карактеристични, пред сè, за *кој(што)*.

„Релативната реченица во македонскиот јазик во XIX и XX век“ изнесува доследна класификација на предметните конструкции и исцрпна инвентаризација на средствата за релативизација во ма-

кедонскиот јазик, пристапувајќи им на проблемите во зависност од аспектот што го наметнуваат. Поставките се поткрепени со многубројни примери, кои му обезбедуваат посебна тежина на извлекувањето „колку што е можно поопшти заклучоци за структурата на релативната реченица“, како што е експлицирана целта на трудот во заклучниот дел. Во предговорот на Дучевска неговото значење е атрибуирано како капитално, што е аргументирано токму со повеќеаспектноста на пристапот и со обемноста на корпусот (30.000 примери). Достапноста на оваа студија, најисцрпна кога е во прашање предметната проблематика во македонската лингвистичка средина, е фундаментална предност за идните проучувања.

Бојан Петревски

811.163.3·282·2(497.731)(049.3)

**УШТЕ ЕДЕН ТРУД ВО ПРИЛОГ НА КОМПЛЕТИРАЊЕТО НА
ДИЈАЛЕКТНИОТ МОЗАИК НА МАКЕДОНСКАТА ЈАЗИЧНА
КАРТА: „ШТИПСКИОТ ГОВОР“ ОД БИЛЈАНА МАЛЕНКО**

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ продолжува со објавувањето на трудовите од областа на македонската дијалектолошка наука. Овој пат, во рамките на едицијата „Посебни изданија“ како 72 книга излезе од печат монографијата „Штипскиот говор“ од Билјана Маленко, долгогодишен соработник во ИМЈ, сега редовен професор на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје.

Трудот на д-р Билјана Маленко е од областа на македонската дијалектологија и претставува дел од обидите на македонската дијалектолошка наука за комплетирање на монографските описи на македонските дијалекти. Ваквите трудови се од посебна важност од повеќе причини. Прво, затоа што опфаќаат определен географски простор каде што живее автохтоно население кое и ден-денес зборува на тој говор. Второ, затоа што преку собирањето на дијалектниот материјал на македонистиката и на славистиката им се нудат потенцијални извори за специјалистички компаративни истражувања во сите области од науката за јазикот. Трето, преку лексичкиот материјал од конкретниов говор се збогатува општиот лексички фонд на македонскиот стандарден јазик.

„Штипскиот говор“ од д-р Билјана Маленко е труд во кој е даден попис и опис на еден македонски говор кој е дел од една поголема говорна целина од југоисточното македонско наречје. Поконкретно, станува збор за говорите расположени на територијата во правецот Штип – Радовиш – Струмица, познати како штипско-струмички говори.

Концепцијата на трудот е направена според утврдените критериуми во досегашната дијалектолошка наука, а распределена

е во три главни целини: фонологија со фонетика, граматика и лексика. Делото содржи и опширен вовед, богат корпус на текстови, речник и друг илustrативен материјал. Целокупниот обем на трудот е компјутерски обработен, технички среден со вкупно 323 страници.

Воведниот дел на трудот ги опфаќа белешките за географската поставеност на односниов говор, ономастичките белешки поврзани со Штип и Штипско, како и историските белешки за овој крај.

Во воведните белешки д-р Маленко се задржува и на демографските промени на населението, како клучен фактор при утврдувањето на редица јазични промени во овој крај.

Во делот посветен на фонологијата и фонетиката авторката го разгледува фонолошкиот систем на штипскиот говор на два плана: синхрониски и дијахрониски. Во претставувањето на фонолошкиот систем таа тргнува од современата состојба. Во поглед на вокалниот систем на овој говор авторката констатира дека се работи за шестчлен вокален систем, без оглед на позицијата на акцентот. Во поглед на редукцијата, како што нагласува авторката, квантитативната редукција е во помала мера застапена од крајните јужни македонски говори. Како специфична појава е наведена елизијата која ги засега самогласките во сите позиции, освен во финалната. Таа доаѓа до израз во состави со клитички зборови, сп. *чиштир' години, к' идам* и сл.

Во рамките на сонантите, авторката забележува отсуство на фонемата /љ/, а како посебност во некои селски говори ја истакнува лабијализацијата на тврдото /л/ во финална позиција.

Како специфика во консонатскиот систем на штипскиот говор, Маленко наведува дека „има еден вид лабијализирано *л* (ў) како: *беў циш'er Суд, вид'еў ден, воў Суд, дуб'еў/дѣб'еў, доў, д'оўче Суд, еаў Суд, изл'еѓа"ў, исїришти"иў Суд, к'уїшев Суд, облек'а"ў, и'еїшев Суд, Разд'оўчи Суд, юсистир'и"а"ў, юбесн'еў, ра'шишти"иў Суд, с'оў, соўшиа Суд, сїюј'аў Суд, сїр'и"а"ў Суд, смеј'аў Суд“ и дека тој глас, главно, се јавува во североисточниот дел од селските говори, а во градот Штип не се јавува, па оваа карактеристика се зема и за социолингвистички критериум за диференцијација на жителите од овој крај.*

Посебно внимание во овој труд авторката му посветила на акцентот, односно акцентските модели во штипскиот говор, при што наведува дека постојат два акцентски типа: а) со акцент на коренската морфема и б) со акцент на суфиксната морфема. Маленко нагласува: „Акцентскиот тип на штипскиот говор е следен: тој е слободен, разносложен, т.е. може да се наоѓа на секој слог од

збороформите, сп. *бочв'ар*, *браїшуч'еїш*, *домаз'еїш*, *вид'e*, *едн'o* (на првиот слог од крајот – отворена и затворена ултима), *браїшанец*, *ої'инок* (на вториот слог од крајот – пенултима), *'умник*, *језавеџ* (на третиот слог од крајот – антепенултима), *їєредушки*, *фєалбациа* (на четвртиот слог од крајот) итн.; потоа, тој е неподвижен, т.е. морфолошки фиксиран, парадигматски. Ова значи дека тој го задржува своето место во парадигмата на збороформите, сп. *бочвеар* – *бочвеаро* – *бочвеари*, *'умник* – *'умнико* – *'умници*.“

Најголем простор во трудот зазема граматичката структура на говорот. Морфолошкиот дел е поделен на именски и на глаголски. Прегледот на именскиот дел авторката го започнува со претставување на категоријалните признания кај именките, придаките, заменките и броевите, а потоа се разгледани и прилозите и предлогите. Во рамките на глаголската флексија, применет е формалниот пристап, при што авторката се задржува на глаголските форми според нивните граматички категории.

Кај именките Маленко посебно се задржува на образувањето на именките што означуваат вршители на дејства, при што кај именките од машки род ги изделува суфиксите *-ник* („-ик), -ар, -ач, -ак, -ец, -ин, -їтел и -ци(j)a (-чи(j)a) / -и(j)a. Кај именките од женски род се изделуваат суфиксите *-ка*, *-ица*, *-ина* (-иња), *-иа* и *-уша*. Авторката се задржува и на образувањата со деминутивно-хипокористично значење, при што ги наведува суфиксите *-е*, *-че/-иче*, *-енце*, *-це*, *-ка*, *-инка*, *-ичка*, *-ца*. Во натамошната анализа, Маленко ги разгледува формите на именките, при што таа забележува: „Една група се именките што означуваат живо суштество, т.н. одушевени именки. Во единина тие имаат три форми: номинативна, општа и вокативна. Втора група се неодушевените именки кои немаат формална разлика во номинативната и во општата форма, а вокативна немаат, освен во специјална употреба.“

Во групата придаки, исто така, се дава преглед на образувањето на придаките, а потоа се прикажуваат и формите на придаките.

Кај заменките се дава целосен увид во парадигмата. Маленко ги изделува сите форми за единина:

1. *ј'ас, ј'a, ј'азе, ј'азека*
акуз. *м'ене ме / м'енека ме // на м'ене ме*
дат. *на м'ене ми / на м'енека*
2. *її'u, її'изе, її'изека, її'ис*

акуз. *тѣбѣ тѣ* / *тѣбека тѣ*
дат. *на тѣбѣ тѣ* / *на тѣбека*

3. `он, `оно

акуз. *н'его ё*
дат. *на н'его му*

За. `она

акуз. *н'ea ja* / *н'ea a* / *н'еја ja*
дат. *на н'ea и*

Потоа дава преглед и на множинските форми:

1. *н'ia / н'u(j)a / н'ie*

акуз. *н'ac, н'ac не, не*
дат. *на н'ac ни*

2. *в'ia / в'u(j)a / в'ieka*

акуз. *в'ac, вe / в'aska ve*
дат. *на в'ac vi / в'am vi*

3. `они

акуз. *н'i, ёи / н'u^x, ёи*
дат. *на н'i и / на ни им / на ни^x им*

Според истиот модел, авторката ги разгледува и броевите, а потоа дава целосен преглед на предлогите.

Посебно внимание авторката посветува на глаголскиот систем. Во овој раздел Маленко дава преглед на суфиксните глаголски образувања, при што вели: „Суфикси со кои се образуваат деноминативни глаголи се: -e, -ee, -ува / -уа / -уе, -са, -а, -ева и -ира.... Најзастапени префикси со кои се образуваат префиксирани глаголи се: до-, за-, из-, на-, о-, ио-, под-, пре-, при-, про-, раз-, с-, у-.“ Посебно место во овој раздел авторката посветува на перфектацијата и имперфектацијата во штипскиот говор. Во продолжение, даден е целосен преглед на глаголските форми и нивното образување според категоријата време.

Во рамките на синтаксичкиот дел повторно е применет формалниот пристап и тута авторката се задржува на реченичните членови, линеаризацијата во рамките на реченицата, при што забележува дека збороредот во реченицата е релативно слободен.

Лексичкиот дел е посебно интересен, од причина што авторката се обидела да издели повеќе семантички гнезда, засегајќи го и процесот на зборообразување. Големо внимание посветено е

на синонимијата, но и на туѓата лексика, пред сè на зборовите од турско и од грчко потекло.

Трудот завршува со концириран заклучок во кој се дадени најважните особености на штипскиот говор.

Од исклучително значење се и текстовите кои авторката ги дава како додаток на трудот. На повеќе од 60 страници се дадени прозни текстови што авторката сама ги собирала на терен, од речиси сите пунктови на односниов говор. Значењето на текстовите е многузначно, пред сè, поради нивната лингвистичка и фолклорна вредност.

Трудот завршува со речник во кој, по азбучен ред, е подредена дијалектната лексика на штипскиот говор.

Сосема на крајот, како составен дел од овој монографски труд дадени се инвентарот на скратениците и консултираната литература.

Македонската наука за јазикот со трудот на д-р Билјана Маленко се збогати со нови научни сознанија, а македонската дијалектологија пополни уште еден важен пункт од македонската дијалектна карта. Севкупната апаратура при обработката на материјалот, исцрпната анализа и синтеза што д-р Билјана Маленко ја направи во овој труд, ни овозможи да им го препорачаме на сите македонисти, дијалектолози како задолжителна литература.

Гоце Цветановски

091.003.349.2(497.7)“12(049.3)

НОВ ПРИЛОГ КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНА ТРАДИЦИЈА

(Емилија Црвенковска, Лилјана Макаријоска, *Орбелски триод*,
Стари текстови X, Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, Скопје 2010, 392 стр.)

Уште еден црковнословенски ракопис од македонска редакција го доживеа своето издание, благодарение на заложбите на приредувачите на овој труд Емилија Црвенковска и Лилјана Макаријоска. За Орбелскиот триод досега пројавувале интерес повеќе странски и домашни истражувачи, но овој труд содржи опсежна анализа на ракописот од сите аспекти: историски, содржински, јазични, стилски и др. Освен широката и темелна анализа на трудот, се разбира, фокусирана главно на јазичните карактеристики, даден е и обемен индекс на зборовите од химнографскиот дел, како и преглед на содржината, а особено значаен го прави целосно расчитаниот текст на овој триод.

Овој споменик претставува извонредно значаен ракопис за историјата на словенската писменост во Македонија и е еден од најобемните ракописи на македонското црковнословенско книжевно наследство – има 241 пергаментен лист. На самиот почеток на трудот, во заглавието **За ракописот** (7), се изнесени основните сознанија за Орбелскиот триод (натаму *Orb*), претставени низ неколку поднаслови, почнувајќи од податоците за словенскиот превод на Триодот. Понатаму се зборува за историјата на овој ракопис и за неговото проучување. *Orb* е црковнословенски ракопис од македонска редакција од втората половина на XIII век. Се чува во збирката на Верковиќ во Државната публична библиотека во Санкт Петербург, под сигнатурата F.п. I. 102. Ракописот го добил своето име по селото Орбеле, Дебарско, каде што е најден.

Авторките истакнуваат дека според својата содржина *Orb* е доста интересен, бидејќи, освен триодниот дел, содржи паримии и

делови од уставот, како и апокрифниот текст *Acta Pilati*. Според структурата, претставува полн триод, без делење на посен и цветен дел.

Во почетниот дел се посветува внимание и на надворешниот изглед и на орнаментиката на *Orb*, па се укажува дека овој ракопис со својата раскошна орнаментика влегува во групата на најбогато украсените црковнословенски ракописи. *Orb* изобилува со заставки и иницијали во тератолошки, геометриско-плетеничен и геометриско-растителен стил. Кај записите најдени на ракописот се издвојуваат два вида – записи оставени од пишувачот на текстот и записи оставени подоцна.

По општите податоци за ракописот следува подробна јазична анализа низ неколку поглавја. Првото е посветено на **Фонетските и правописните особености** (20-37) каде што се дава детален опис на вокалниот и на консонантскиот систем на *Orb*.

При истражувањето на **вокалниот систем** авторките доаѓаат до заклучок дека *Orb* покажува особености на вокалниот систем што се присутни во македонските црковнословенски текстови: вокализација на еровите, конзервативност во однос на чувањето на назалите, како и појава на мешање на назалите во извесни позиции.

Се истакнува дека *Orb* е едноеров ракопис, го употребува само малиот ер, додека големиот ер се употребува ретко. Се истакнува дека еровите во слаба позиција се испуштаат, но се бележат и случаите во кои се чуваат, што укажува на доследното спроведување на правописната традиција. Потврда за изгубеното чувство за правилна употреба на еровите е и појавата на секундарните ерови во определени позиции, појава што е забележана и во *Orb*. Како показател за македонското потекло на текстот е вокализацијата на еровите во силна позиција, и тоа ѕ > ε, а ъ > ο.

Авторките утврдуваат дека *Orb* е тројусов ракопис, ги чува двата назала (ж и а) и прејотираниот ж, а и не се среќава, што е карактеристично за повеќето македонски текстови. Иако е потврдено дека назалите добро се чуваат, се среќаваат и примери со извршена деназализација. Назалот од заден ред ж најчесто се деназализира во а. Особено интересни сведоци за чувањето на назализмот се два невообичаени примера: *сарждапорски* и *алењадрова*.

Во *Orb* е одразена појавата на мешање на назалите, како една од главните одлики на црковнословенските текстови од македонска редакција. Авторките забележуваат дека во *Orb* оваа појава е одразена со извесни разлики во зависност од позицијата на назалите

во рамките на зборот, па така во иницијална позиција почесто се врши замена на **а** со **ж**: **жъик**, зад вокал: **въпнашжа, завнестна, кланѣашнѫ** **са**, **пнтѣаше, рыздаашн;** кога ќе се најдат двета назала еден до друг, обично во флексијата на сложената промена на придавките и на партиципите, доаѓа до разедначување на вокалите со тоа што вториот е **а: бл<а>гошердзинжа красотж**, **пншж вѣунжа, сжшжа**, но и кај именки: **вселенжжа** (акуз.), и еден обратен случај на пишување **-аж:** **внѣшинаж красотж** итн.

Во однос на правописот на ё забележуваат дека речиси редовно во почетокот на зборот се јавува **иа:иако, иаӡда, иаӡдаща, иаremннуда**, но ретко се среќава и **ѣко**, додека во поствокална позиција регуларна е употребата на **иа:** **патрнїаржъ, ўес<т>наиа цр<ъ>кви, достоianн быisc<ть>, оадѣianна.**

Во врска со изразените особености на **консонантскиот систем** на *Orб* се разгледува употребата на епентетското **л'**, па се констатира дека во *Orб* е одразена состојба на расколебана норма, што е обична ситуација и во други македонски црковнословенски текстови. Се забележува чување на мекоста на консонантите преку употребата на **ю** зад **л, р, н**. Од промените што го засегнале консонантскиот систем, обратно е внимание на асимилативните промени на консонантските групи, упростувањето на консонантските групи, промените во старите консонантски групи, вметнувањето консонанти во групите, метатезата и др. Укажано е на чувањето на групата **-ст-** во: **жалостно, тѣченне постное**, а и дека се чува групата **-здр-** : **раздрави** итн. Внимание се посветува и на вокалните и консонантските промени при адаптацијата на туѓите зборови.

Потоа следува делот за **Морфолошките особености** (38-47) на ракописот посветен главно на отклонувањето од старословенската норма. Се дава преглед на морфолошките особености кај одделни зборовни групи, па кај именките во *Orб* се бележи изразена појава на мешање на основите, односно промени во однос на отстранувањето на разликите меѓу деклинациските типови, на разликите меѓу тврдата и меката промена, односно прераспределба на морфемите кај именките со основа на **-о-, -jo-, -ja-, -й-**. Авторките ги бележат и примерите на колебање во родовата припадност на именките, на пр. **врѣднаго змња.**

Се укажува на тенденцијата за премин кон аналитизам кај именките и сведување кон една падежна форма. Често е изедначувањето на акузатив со номинатив, а номинативно-акузативната форма станува општа падежна форма во *Orб* која во голем број примери ги истиснува другите падежи од предлошките и од

беспредлошките конструкции. Во врска со употребата на одделни падежи се укажува на тоа дека посесивноста повеќе се исказува со датив отколку со генитив и приложуваат голем број примери со посесивен датив, но и примери со посесивен генитив.

Понатаму, се разгледуваат и некои особености на промената на придавките: сложената заменска промена каде што се среќаваат контрахирани форми: *горкаго*, *сладкаго*, употребата на синтетички компаратив, а регистрирани се и примери на употреба на суперлативот. Голем број иновации се согледуваат во системот на личните заменки, а посебно се истакнува употребата на формата *тон* од заменката *тъ* којашто укажува на поврзаноста на ракописот со македонската јазична територија. Авторките укажуваат на споредба со други ракописи од македонска редакција, во кои се среќава истата форма. Се укажува и на особеностите на броевите, прилозите, употребата на двоината кај именските зборови и членот.

Во врска со особеностите на глаголскиот систем во *Орб*, Црвенковска и Макаријоска се задржуваат на некои карактеристични личноглаголски наставки, па бележат дека во 3 л. едн. презент главно се чува наставката *-тъ*, со ретки примери на изоставување, во 1 л. мн. презент обична е наставката *-мъ*, но се среќава и *-м€* што е уште една потврда за македонскиот произлез на ракописот. Во однос на употребата на аористот во ракописот е регистрирана наставка *-шж* за 3 л. мн., додека во имперфект во 3 л. мн. се чува наставката *-жж*, а притоа најчесто формите се контрахирани. Во натамошната анализа се разгледува употребата на двоината, како и изместувањата во употребата на партиципите, т.е. тенденцијата тие да се употребуваат наместо лични глаголски форми: *другъ дрѓоу покорш€ са н дрѓъ другъ нозѣ омъсважщ€*.

Во следното поглавје се разгледани **Синтаксичките особености** (48-50) при што се истакнува дека главна одлика на синтаксата на триодот е повторувањето. Како причини за ваквата појава се посочуваат потребата од задоволување на одредени ритмичко-стилистички модели, што се постигнува со синтаксичкиот паралелизам во чија основа е повторувањето, но исто така и преминот кон аналитизам којшто доаѓа до израз во македонските црковнословенски ракописи, при што преку повторувањето на одделни делови на речта може да се постигне поголема изразност на формите. Се издвојуваат низа примери со повторување на предлозите, најчесто *съ*, како и со повторување на заменките.

Во анализата се разгледува редоследот на клитиките во реченицата, при што се укажува на некои карактеристики што прет-

ставуваат стилско-жанров белег на определен тип химнографски творби, а се укажува и на техниката на преводот при што преведувачите се труделе да постигнат максимална адекватност во однос на грчкиот оригинал во ритмосинтаксичката структура. Авторките забележуваат и примери на удвоување на објектот во *Orb*, но во ограничен обем.

Посебно се разгледува и обопштувањето на релативната заменка во функција на релативен сврзник и притоа се прави споредба и со состојбата во други ракописи. Се укажува на примерите на изместување на инфинитивот и на супинот со даконструкцијата, појава што се смета за балкански во синтаксата, а се бележат и неколку примери со конструкцијата на апсолутен датив.

Следува делот посветен на **Лексичките особености** на *Orb* (51-65), при што лексиката се разгледува и од аспект на хронологијата, односно се изделува слој на архаична и на понова лексика. Во архаичниот слој е изделена онаа лексика што го поврзува *Orb* со лексиката на канонските ракописи или со онаа на ракописите од Охридската книжевна школа. Во *Orb* е присутен еден слој од поновата лексика заедничка со лексиката на Преславскиот центар.

На лексички план, како посебно интересни, Црвенковска и Макаријоска ги изделуваат преосмислувањата на одредени лексеми, што најчесто се должи на семантичко заемање од територијално близиските несловенски јазици.

Во анализата на лексиката е даден преглед на грцизмите, при што авторките истакнуваат дека тие се присутни, пред сè, во сферата на црковната терминологија, а опфаќаат и голем дел од апстрактната лексика. Утврдено е дека заменувањето на грчката со словенска лексика одело постапно, што значи дека во ракописите егзистираат истовремено и позајмената и преведената форма. Оттаму и во *Orb* се забележува дека дел од грцизмите се наоѓаат во паралелна употреба со еден или повеќе словенски соодветници. Тоа, пак, укажува на богатата синонимија што се среќава во ракописот, па се бележат двочлени и повеќечлени синонимни низи: **т^елонъ – м^ытаръ – м^ытоемъцъ, ароматъ – вонъ, лабанда – свѣща** итн. Се издвојуваат и низа непреведени грцизми: **змурна, кедръ, кринъ, купарнъ, органъ, т^елонъ** и др., а особено впечатлива е употребата на некои грцизми што се среќаваат во паримејниот дел на *Orb*, а се непознати во други паримејници: **смндалъ, стнлъ и врахонъ**.

Во натамошната анализа на лексиката се изделуваат извесен број протобугарски заемки: **бѣлуоугъ, бнсьръ, коумнръ, санъ** итн.

Во архаичниот слој се изделуваат лексемите: **въна, вълајатн са,** **гъгъннеъ, къзнь, лобъзатн, пеуаль, урътогъ,** а се укажува и на присуството на еден слој од поновата лексика: сложенките со прв дел **єдно-:** **єднономенитн, єднонауалн, єднонауален, єдноуадна, заоушнтн, заоушене,** **калъ, небрѣшн, прижнти, съборъ.**

Понатаму, дадени се и огромен број примери на лексички варијанти во *Orb*: **боун – беузъоумъ – беузъоумънъ – nemждръ – неразоумнвъ – неразоумнънъ – неразоумънъ – несмыслинъ – жродъ, враъ – исцѣлнтель – цѣлнтель, жновотъ – жнзнь, исконн – испръва, кладаъ – истоуъннкъ, одежда – одѣянне, дверъ – врати и др.**

Црвенковска и Макаријоска забележуваат дека во деловите од црковниот устав се употребува специфична лексика. Притоа доаѓаат до заклучок дека, со оглед на тоа што црковниот устав не подлежи на строгите црковни канони, во него полесно навлегува народната лексика од говорот на препишувачите, па лексемите како **юхъ, сланитковъ, синва, кроуша, варнво,** претставуваат *haraх legomenon*.

Посебно поглавје е посветено на **Зборообразувачките особености** (66-74), во кое се изделени примери коишто не се регистрирани во канонските ракописи, ниту во црковнословенските текстови од македонска редакција. Кај одделни зборовни групи се изделуваат специфични продуктивни суфикси и префиксии, се даваат нивните семантички интерпретации. Се укажува и на некои единствени форми изведени со одредени суфиксии на пр. именките од м.р. на -ннкъ: **богопеѣдъннкъ, възбраиыннкъ, нзъвѣстыннкъ, клатвиинкъ, огненоржжъннкъ, събесѣдъннкъ, съобжданннкъ.** Изразеното присуство на суфиксот **-тель**, како едно од зборообразувачките средства што го карактеризираат Климентовото творештво, авторките го поврзуваат со Климентовиот придонес во преведувањето на оваа богослужбена книга.

Во однос на префиксацијата се изделуваат покарактеристични образувања, па дури и такви образувани со два префиксса: **првъзвѣстънца.** Префиксацијата е најчестиот начин на образување кај глаголите.

Во однос на застапеноста на сложенките, се укажува на тоа дека таа се должи и на жанровите карактеристики на текстот, а калкирањето е еден од главните начини за создавањето на неопходната терминолошка лексика. Кај анализата на сложенките во *Orb* се издвојуваат примери со оние компоненти коишто се среќаваат најчесто како прва компонента во сложенката, на пр. **благо-, бого-, добро-** и др.

На крајот авторките констатираат дека анализата на зборообразувачките карактеристики во триодните ракописи овозможува и изделување на одделни зборообразувачки форманти, определување на нивната продуктивност и нивната улога на лексички и на стилистички план. При споредбата на *Orb* со канонските, односно со црковнословенските текстови од македонска редакција, се заклучува дека постојат многу нови образувања со одредени форманти, што укажува на продуктивноста на одделни префикс и суфикс. Се потврдува сличноста на *Orb* со ракописите од Охридската книжевна школа, а и со канонските ракописи коишто ја потврдуваат архаичната предлошка.

По овој дел следува **Заклучокот** (75-78), каде што се сумираат заклучните согледувања од темелната анализа на *Orb*. Тука се истакнува дека Орбелскиот триод е значаен црковнословенски ракопис од македонска редакција од XIII век, со низа архаични црти, но и подновувања на сите јазични рамништа што го поврзуваат со македонската јазична територија, поконкретно во него е одразен западномакедонски говор. Текстот се приклонува кон другите ракописи настанати во Охридската книжевна школа.

На крајот на овој дел од трудот е даден преглед на **Користена литература** (81-90), список на изворите и нивните кратенки, а особено значаен е **Индексот на зборовите од химнографскиот дел** (93-119) којшто содржи над 5000 лексеми.

Следува **Прегледот на содржината** на ракописот (121-129), каде што се дава табеларен прецизен преглед на содржината на ракописот, од што може да се видат читањата по недели, со сите песни од канонот застапени во одреден ден. Овој преглед овозможува лесен увид во самиот текст на триодот и овозможува споредба со други триоди. Во прегледот, покрај химнографскиот дел во *Orb*, дадени се и библииските места во ракописот, како и деловите што се однесуваат на црковниот устав.

Како посебен прилог кон овој труд е целиот **Текст на Орбелскиот триод** (133-377), расчитан од Лилјана Макаријоска, Стоја Поп-Атанасова и Емилија Црвенковска. На крајот е даден прилог од **Снимки** од ракописот (379-392), со што се добива претстава за оригиналниот текст.

Со објавувањето на трудот *Орбелски триод* од Емилија Црвенковска и Лилјана Макаријоска, се збогати едицијата *Старите текстови* на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. *Orb* е обемен ракопис, па со неговата анализа се добива појасна

слика за состојбата на македонската писменост во средновековието. Поради жанровската разнообразност на текстовите што ги содржи *Orb*, односно освен химнографскиот, тој содржи и делови од паримејникот, евангелски и апостолски делови, рубрики од црковниот устав, како и апокрифниот текст *Acta Pilati*, тој е значаен за расветлувањето на историјата на секој од овие текстови. Авторките при истражувањето заклучиле дека несомнено се работи за текст кој припаѓа кон македонската редакција на црковнословенскиот јазик. Лексичкиот материјал од триодите не е лексикографски обработуван сè до почетокот на излегувањето на *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција* на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Во него е вклучен материјалот од пет значајни средновековни триоди, меѓу кои и *Orb*, а темелната лексичка анализа направена од Макаријоска и Црвенковска потврдува дека неговиот влог во збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд е огромен. Особено важно е тоа што при споредбата со други црковнословенски текстови, авторките утврдуваат присуство на голем број незасведочени лексеми, што, пак, поблиску ни ја прикажува состојбата на јазикот во тој период. Исто така, со споредбата на сите карактеристики на *Orb* со другите црковнословенски ракописи од македонска редакција се добива јасна слика за местото на ракописот во историјата на македонската писмена традиција. И како дополнение на сета подробна анализа на *Orb* изнесена во ова дело е прилогот на расчитаниот текст, што ја овозможува на славистичката научна јавност полесно натамошно проучување на овој македонски ракопис, значаен за историјата на словенската писменост воопшто, а посебно за историјата на македонската редакција на црковнословенскиот јазик.

Бисера Павлеска

811.163.1·367.622·366.2:[091:003.349(497.7)(049.3)

**„ДЕКЛИНАЦИЈА НА ИМЕНКИТЕ ВО
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ ОД
МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА“ ОД МАРИЈА ПАУНОВА**

Во 2011 година во издание на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје излезе од печат книгата *Деклинација на именките во црковнословенскиите ракописи од македонска редакција* од Марија Паунова. Овој монографски труд, во кој се обработени „деклинациските особености на именките во црковнословенските ракописи од македонска редакција и движењето на македонскиот јазик од синтетизам кон аналитизам“, е мошне значаен обемен труд од областа на историската морфологија на македонскиот јазик.

Книгата е конципирана во следниве глави: *Вовед, Особености на деклинацијата на именките, Употреба на јадежијата, Фактори што влијаеле на преодот од синтетичка во аналитичка деклинација, Заклучок, Заклучок на англиски јазик, Список на посочена и консултирани литеатура, Кратенки на користени извори, Речници, Индекс на настапки и Прилози.*

Воведот (11-13) ги содржи основните информации поврзани со обработуваната тема. Имено, изборот на темата е поврзан со фактот дека досега оваа проблематика не е целосно проучена, а нејзиното систематското проучување „е нужен предуслов за понатамошна комплетна, а воедно и комплексна анализа која ќе даде опис на историскиот развој на целиот морфолошки систем одразен во црковнословенските ракописи од македонска редакција“. Корпусот на ракописи за анализа на односната проблематика е составен од тринаесет црковнословенски текстови со различна жанровска и територијална припадност, временски датирани од 12 до 14 век. Кај промените што се наследени од старословенскиот период се користени и потврди од канонските споменици (Асеманово евангелие, Зографско евангелие и Мариинско евангелие).

Делот насловен како *Особености на деклинацијата на именките во старословенскиот јазик (19-73)* содржи три раздели. Во првиот раздел

се опфатени особеностите на деклинацијата на именките во старословенскиот јазик. Имено, кај именките во старословенскиот јазик, се разликуваат единаесет деклинациски основи, со седмочлен падежен систем во единица, шестчлен во множина и тричлен во двоина. Поголем број именки припаѓале кон продуктивните -о-/јо- и -а-/ја- основи. Меѓутоа, како резултат на заемното дејство на различните деклинациски типови, мошне рано доаѓа до мешање на различните основи и мешање на различните наставки за ист падеж, што довело до постепено намалување на бројот на деклинациски типови, ширење на наставките од продуктивните деклинациски типови, проширување на падежните наставки за сите типови, вкрстување на наставките и отстранување на разликата меѓу меката и тврдата промена. Овие промени ја нарушиле синтетичката деклинација, што значи дека се јавува позасилена употреба на падежните форми со предлози, заменување на една падежна форма со друга, позачестена употреба на општа падежна форма (најчесто акузативна) и др. Во вториот раздел се разгледани особеностите на деклинацијата на именките во црковнословенскиот јазик. Овде е нагласено дека вниманието ќе биде насочено кон документирање на поновите јазични својства карактеристични за именскиот систем во македонските црковнословенски ракописи. Анализата најпрво е започната со процесот на мешање на основите. Во досегашните славистички проучувања е утврдено дека мешањето на основите е стара појава засведочена уште во старословенските ракописи, а во црковнословенските е прилично рашириена. Во таа насока, интересот на авторката е насочен само кон отстапувањата од старословенската норма. Имено, таа се задржува на „промените во деклинациските типови во рамките на каласификацијата според родот“, водејќи се од современата состојба на деклинации по родови. Преку анализата „се следат промените во деклинациските основи во кои може да се јави секој од трите рода, притоа задржувајќи се на отстапувањата по падежи во согласност со нивниот редослед во промената“. Понатаму, во трудот е дадена одделна анализа на именките од машки, женски и среден род. За именките од машки род Паунова констатира дека во обработуваните ракописи е документирано мешање на -о- основата со -й- основата, а поради раното совпаѓање на некои падежни наставки кај именките од -јо- , -ї- и -ен- основа и поради постепеното депалатализирање на меките консонанти се воочуваат „заемни дејства меѓу овие три основи“. Кај именките од женски род се следи чување на старите форми кај продуктивните именски основи; именките со основа на -й- почесто имаат форми близки со оние со основа на -а- и -ї-. Во промената на именките **матн** и **дъщн**, кои припаѓаат на консонантската -ер- основа, повлијаеле именките од -ја- и -ї- основа. Кај именките од среден род, според извршената анализа, се потврдуваат промени главно кај -ен- основата, додека именките од -ен- и -ат- основа процесот на

асимилација ги зафаќа во по slab степен. Во третиот раздел е разгледано отстранувањето на разликите меѓу меката и тврдата промена на именките, тенденција што е карактеристична уште од канонските споменици. Од анализата се воочува дека и во обработуваните ракописи се потврдува оваа појава, односно се следи наложување на морфемите од тврдата кај именките со мека промена, особено кај именките од машки и од женски род.

Во делот *Употреба на йадежите* (75–117), Паунова се задржува на прашањата од падежната синтакса, односно на оние јазични појави „кои во најголем степен придонеле за побрз премин и за поголемо распространување на аналитичкото изразување на односите меѓу зборовите“ како на пр.: мешање на падежите – појава карактеристична за номинативот и акузативот, акузативот и генитивот (со партитивен или со словенски генитив), употреба на датив со посесивно значење наместо генитив, истиинување на локативот и инструменталот од страна на акузативот, особено по предлози со локално значење, кај категориите на движење и мирување, употреба на акузативот (со или без предлог) кај некои глаголи што бараат дополнувања во генитив или во датив, употреба на акузативот место датив со целно значење и место посесивен датив; востановување на општата падежна форма (акузативната) и нејзино проширување за сметка на другите падежи; зачестена употреба на предлошки, аналитички наспрема беспредлошки конструкции; отсуство на согласување меѓу именката и нејзините определби и повторување на предлозите.

Фактори што влијаеле на преодот од синтетичка во аналитичка деклинација е четвртата глава од истражувањата на посочената проблематика. Во овој дел се анализирани сите неопходни фактори што повлијаеле за нарушување на старите деклинациски форми. Еден од факторите е фонетско-фонолошкиот, кој заедно со аналогните влијанија и мешањата на различни деклинациски типови и падежни наставки, довел до хомонимија на повеќе падежни наставки; потоа влијанието на соседните балкански јазици придонело за поинаков историски развој на деклинацијата на именките од оној во другите словенски јазици. Овде авторката ги наведува и влијанието на народниот говор во писмениот јазик, влијанието на писарите и нивното (не)придржување до книжевните норми, потоа влијанието на литерарните центри, дијалектната основа на текстовите, влијанието на можните предлошки и меѓуредакциските контакти.

Во *Заклучокот* (147–150) се сублимирани сите сознанија добиени од анализата. Во сите анализирани ракописи, иако во различен степен и обем, сепак се одразени основните тенденции во историскиот развој на деклинацијата на именките од синтетизам кон аналитизам, односно како што заклучува авторката: „анализата на материјалот од македонските црковнословенски ракописи потврдува дека најголем дел од појавите во

деклинацијата на именките доведуваат до значително упростување на синтетичката деклинација наследена од прасловенскиот јазик, преку востановување и затврднување на една општа падежна форма во македонската средина“.

Во продолжение се поместени *Резиме* на англиски јазик (151–153), *Список на посочена и консултирана литература* (155–165), *Кратенки на користени извори*, *Индекс на наставки*. На крајот на монографијата се дадени шест *Прилози* каде што преку табеларен приказ кај именките од сите три рода е документирана фонетско-фонолошката хомонимија во падежните наставки, во првите три прилога, додека во следните три прилога табеларно е прикажана хомонимијата со дејство на факторот од аналошка природа.

На крајот можеме да истакнеме дека книгата „Деклинација на именките во црковнословенските ракописи од македонска редакција“ од Марија Паунова е всушност неодминлив труд од историјата на македонскиот јазик со оглед на фактот што во неа е содржана сериозна и продлабочена систематска анализа на едно мошне комплексно прашање од историската морфологија. Се надеваме дека книгата ќе биде поттик за македонските слависти за понатамошни проучувања на историската морфосинтакса.

Катица Трајкова

821.163.3:821.162.4].091(049.3)

821.162.4:821.163.3].091(049.3)

**ЗВОНКО ТАНЕСКИ, МАКЕДОНСКО СЛОВАЧКИ
КОМПАРАТИВНИ СОГЛЕДБИ (СТУДИИ И
ИНТЕРПРЕТАЦИИ), ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА
ЛИТЕРАТУРА, СКОПЈЕ 2012, 366 СТР.**

Со цел за претставување на една заемна комуникација заснована врз културни, јазични и пред сè, литературни темели, авторот Звонко Танески реализирал една практична идеја нагледно и систематски да ги прикаже културолошките вредности настанати од претставници на двата центра на создавање – македонскиот и словачкиот, преку слевање на своите досегашни најразлични трудови објавени во Словачка, во Македонија и на други места, претежно во познатите центри на славистичката наука. Таквата реализација и не би била толку успешна, доколку авторот во сето тоа не го вложил и својот животен пат и определба – млад автор со големо искуство за темите коишто ги приложил во ова издание. Според професорот Иван Доровски, анализите на делата на ваквите автори со право може да ја потврдат тезата и реалноста дека се работи за дводомни автори. Почитувајќи ја таквата дефиниција, би биле сосема во право во оваа група автори да го сместиме и Звонко Танески. Потврда за тоа е и книгава што денес ја претставуваме овде.

Во *Соѓледбите* забележително надвладуваат литературнокомпаративни теми, тематски групирани во два дела: 1. Творечки рефлексии и 2. Критички проникнувања. Во првиот дел се приложени 17 труда на Танески посветени на компаративен преглед на словачката и на македонската литература. За лингвистите македонисти и словакисти особен интерес предизвикува првиот прилог: **Како јазикот да стигне дома**. Авторовата судбина да живее, да учи и да создава во две средини несомнено го води до конечното признавање: „Постепено, а во мојот случај и неизбежно, јазикот почна да создава и да отелотворува и друг, условно наречен – втор дом“.

Во следните статии од првиот дел на делото, авторот се задржува на некои аспекти од двете литератури – македонската и словачката, притоа

наведувајќи ги компаративно методолошките параметри, приложувајќи и антологии на современата македонска и словачка поезија, споредувајќи ги дијахориниски словачката и македонската литература, давајќи преглед на познати дела на македонски и словачки автори, меѓу нив на: Владимир Рейсел, Кочо Рацин, Блаже Конески, Матеја Матевски, Милан Руфус, Милан Рихтер, Јордан Плевнеш, Павел Великовски, Рудолф Слобода, Томаж Шаламун, како и за некои преводи и сл.

Вториот дел насловен **Критички проникнувања** е исполнет со литературнонаучни прикази на определени дела и автори. Овде се опфатени различни прегледи и критики на литературни дела од: Ева Малити-Фрањова, Коле Чашуле, Петар Јарош, Оливера Николова, Мирослав Демак, Винцент Шикула, Дана Подрацка, Лидија Вадкерти Гаворникова, Јан Шимонович, Феро Липка, Мирослав Валек, Јан Одруш, Јозеф Лајкерт, Мила Хаугова, Лидија Димковска, Горан Стефановски, Јордан Плевнеш, Диониз Ѓуришин, Јан Јанкович, Маја Јакимовска Тошиќ, Соња Стојменска Елзесер и Рената Хлавата.

На крајот е приложено резиме на англиски јазик, по што следува авторска белешка за текстовите, Регистар на имиња, извадок од рецензиите и Био библиографска белешка (на македонски и на словачки јазик).

Она што лингвистот може да го забележи и да го заинтересира од оваа книга, секако е статијата „Блаже Конески и македонскиот јазик во словачката славистичка наука“. Во неа авторот дава целосен преглед на врските на македонските лингвисти, особено на Блаже Конески, со словакистиката. Не се заборавени да се споменат ниту моментите на нивното приближување или оддалечување и на факторите што влијаеле за тоа.

На почетокот на оваа статија, авторот дава податок за личноста и делото на Конески, притоа издвојувајќи и истакнувајќи го неговото јазично учество во македонистиката, а, секако, и неговиот литературен досег. Особено се задржува на неговиот интерес и на неговото познавање на словакистичката литературана и јазична наука. Тоа ќе го забележиме читајќи го поднасловот *1. Тезитie на Блаже Конески за словачкиот јазик*, каде што Блаже Конески прави паралела во развојот и на двата јазика, особено на нивната кодификација. Притоа, авторот Танески ги дава и согледувањата на Конески за околностите и за борбата на двата народа за свој литературен и кодификуван јазик во слични средини, со доминација на соседните, секако, словенски јазици и народи. Очигледна е желбата на Танески да претстави поголем дел од заложбите на Конески за прашањето за потребата од приближување на овие две култури и „за потребата од диференцирање и афирмирање на македонскиот јазичен идиом на територијата на денешна Словачка“. Сепак, на крајот од првиот дел од статијата, авторот Танески

заклучува дека словакистичката наука „е добро запознаена со неговото творештво, па затоа и на неговиот лик и дело им ја изразуваше својата восхитеност и искрена почит“.

Во вториот дел од оваа статија, насловен како *Словачкиите слависти за ликот и делото на Блаже Конески*, авторот се задржува на темата на прифатеноста на тврдењата на Конески. Притоа, авторот дава прецизен преглед на словачките слависти кои се појавуваат како афирматори на делото на Конески, не пропуштајќи овде да го спомене Емил Хорак како еден од најголемите познавачи на опусот на Конески. Во истиот дел од статијата, Танески продолжува со податоци за преводите на дела на Бл. Конески на словачки јазик и притоа констатира дека „претставувањето на Блаже Конески во словачкиот културен контекст е направено мошне прецизно и методолошки доследно“.

Третиот дел од оваа статија, *Македонскиот јазик на универзитетите во Словачка*, содржи преглед на состојбата со македонскиот јазик на универзитетите во Словачка. Танески со право констатира дека симпатиите за македонскиот јазик и за македонстиката воопшто на овие универзитети бил отсекогаш присутен, но сè уште нема официјализирано лекторат по македонски јазик. Причината за тоа лежи во образложението на поранешната официјална Чехословачка дека веќе има два лекторати по македонски јазик (во Прага и во Брно) и дека нема потреба од отворање на трет лекторат. Авторот понатаму ги прикажува своите заложби и својот успех да востанови предмет Македонски јазик и да биде прв лектор по македонски јазик на овие простори. Во натамошниот текст Танески ја опишува својата осумгодишна дејност во словачките универзитетски кругови, на планот на своето научно, стручно и педагошко дело, кое е крунисано со докторирање на Универзитетот и секако, на планот на афирмација на македонскиот јазик и култура во словачките академски кругови.

Во последниот, четврти дел на оваа статија, *Словачкиите слависти за македонскиот јазик*, Танески се занимава со историјата на контактите на словачката академска средина, претежно исполнета со прашањето за јазикот. Во текот на овој опис авторот ги дели трудовите на словачките слависти на три групи: 1. трудови со стручен (историско лингвистички) аспект на македонскиот јазик; 2. рецензии и 3. текстови осврти.

Во текот на читањето на *Соіледбите*, авторот Танески приложува и опширни и прецизни соопштенија, информации и литература во врска со темите што ги обработува.

На крајот, слободно можеме да се изразиме дека книгата на професорот Зvonko Танески претставува сублимат на контактите, врските

и делата поврзани воопшто со македонската и словачката култура. За сите заинтересирани и за оние кои би сакале во иднина да ги продлабочуваат овие контакти и да создаваат какви и да било дела поврзани со културата на нашите два народа, книгава претставува основна и појдовна точка со заокружен материјал на таа тема.

Љупчо Митревски

174.4(075.8)(049.3)
005.57((075.8)(049.3)

ДЕЛОВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ЕТИКА НИЗ ПРИЗМАТА НА НОВИТЕ НАУЧНИ И АКАДЕМСКИ ИСТРАЖУВАЊА

(Марија Зарезанкова-Потевска, Ангелина Танева-Вешоска:
Деловно комуницирање и етика. Штип, 2-ри Август С, 2012, 414 стр.)

Публикацијата која е предмет на наша елаборација претставува прв учебник по истоимениот предмет на Економскиот факултет при Универзитетот ФОН во Скопје, каде што и авторките веќе подолг период го остваруваат својот професионален ангажман. Излегувањето од печат на оваа по многу нешта актуелна и значајна книга пополни несомено една празнина не само во македонската економска литература, туку и во други многу пошироки подрачја, какви што се, на пример, науката за деловната етика или комуникологијата, сфатена во нејзината сеопфатност. Денес во ерата на комуникациите е, впрочем, мошне важно и тоа, во прв ред, за идните академски граѓани – студентите – без разлика на нивните првични студиски определби, да се стекнат со богати знаења од оваа привлечна научна и практична област на која не можеме да останеме имуни, бидејќи комуникацијата е стара колку и самото човештво, а воедно е и нешто што сите секојдневно нР опкружува и ни ги трасира патиштата во животот. И од тој аспект, значи, книгата *Деловно комуницирање и етика* ја сметаме за добредојден, модерено напишан, важен и читлив учебничарски потфат во кој достојно место им е отстапено и на јазичните комуниколошки шеми и модели што ќе рече дека делото, имплицитно, уште на самиот почеток го раширува кругот на свои реципиенти и од сферата на лингвистиката, филологијата и културологијата воопшто.

Книгата-учебник *Деловно комуницирање и етика* од Марија Зарезанкова-Потевска и Ангелина Танева-Вешовска, чиј голем придонес во конкретното научноистражувачко и академско поле

неодамна отворено го истакнаа и нејзините рецензенти – професорите Мирко Трипуноски и Љубомир Дракулевски, е поделена на тринаесет поголеми поглавја, и тоа: 1. Деловна етика, 2. Комуникација во организацијата, 3. Вербална комуникација, 4. Невербална комуникација, 5. Интеркултурна комуникација, 6. Преговарање, 7. Водење состаноци, 8. Презентација, 9. Деловен бонтон, 10. Водење интервју, 11. Стресот и деловното работење, 12. Раководење со времето и 13. Организациска култура. Како што му доликува, всушност, на секое сериозно дело од ваков вид, сите посебни наведени глави во него се детално, објективно, прегледно и аналитички разработени и мошне прецизно ги определуваат целите на учењето на материјалот од конкретната област кој треба студентите успешно да го совладаат. И обемната секундарна користена литература, наведена на крајот на книгата, сведочи недвосмислено за тоа дека авторките посегнале по бројни репрезентативни извори (претежно од странска провениенција) од истражувачката област и го потврдиле така уште еднаш својот огромен преглед и посветеност во предметната материја.

Поглавјата во книгата во кои централно место зазема разработката, формите и содржината на самиот јазик сфатен, според класичните дефиниции, како систем од знаци и како средство за комуникација (а тоа се третото, четвртото и петтото поглавје) зборуваат првенствено за теориите и за техниките на јазична (вербална, невербална и интеркултурна) комуникација присутни и применети најчесто во ситуациите кои имаат или можат да имаат барем некаква допирна врска со деловното работење на поединецот и на групите при извршувањето и исполнувањето на нивните различни професионални предизвици што им ги наметнува секојдневното живеење. Во тој домен, многу значаен е и фактот што се обрнува посебно внимание и на динамиката на јазично-зборовните процеси при таквите видови комуникација, бидејќи постојаната продукција на жанровски раширените комуникати, а потоа и благодарение на можностите на нивниот прилично лесен пристап кон нивните примачи – е добар доказ за тоа дека тие имаат веќе и доминантна поставеност и во редот на другите сфери на комуникацијата.

Тематизацијата на ваквите општојазични феномени им овозможува на авторките да ги реферираат во текстот и појавите кога, на пример, во центарот или во јадрото на комуникатот влегува едната страна од реалноста, а другата страна или се замолчува или, пак, во извесни случаи се поместува на периферијата како

второстепена и сл. Во таа смисла, можат да се издвојат понатаму и двата основни модални типа на презентации и(ли) вербални пројави на субјектот: индикативен тип (со намера да информира) наспроти неиндикативниот или вербален чин кој е во основа предизвикувачки (апелативен) и чија цел е да го повика, да го поттикне или да го предизвика адресатот на некаква активност (се мисли на вербалната и на невербалната реакција). Притоа, се разбира, важен е и општествениот контекст на учесниците во таквиот комуникацискиот акт, т.е. јазичната и креативната компетенција на испраќачот на пораките, како и рецепциската комуникациска компетенција на примачот, но исто така и степенот на заедничкото познавање на општествениот фонд на информации итн.

Книгата на Марија Зарезанкова-Потевска и Ангелина Танева-Вешоска е особено корисна денес и во македонски контекст затоа што, меѓу другото, и коректно и стручно нР предупредува, ни дава до знаење и оправдано нР потсетува дека во процесот на широките промени што се одвиваат во новото општество – успешните ефекти од предвидената трансформација, треба неминовно да се забележат и во јазикот, а и во етиката на јазичното општење и затоа е нужно да се посочат и култивирачките чекори за тоа како да се достигне посакуваното за на крајот – нашата трансформација да биде и јазично-културно умешна и да претставува добар влез во новата етапа од развојот на деловното и професионалното работење. Од тие причини, секако, треба да се нагласи и комплексниот склоп на егзогените (надворешни) фактори на динамиката на јазикот како појдовно исходиште за локализација на медиумот (што доаѓа особено до израз, да речеме, и при погоре наведените усни презентации на деловните менаџери и рекламири) во рамките на тековните динамични процеси. Ваквите презентации на кои им е заслужено посветено и едно цело поглавје во учебникот ја карактеризираат најдобро динамиката на современата медиумска комуникациска сфера, зборуваат и за суштинскиот и за длабинскиот однос меѓу учесниците во комуникацијата во професионалниот и во деловниот живот, за промената на квантитетот на продуцираните комуникати, но и за синкрезата од медиумски жанрови, која треба да ја апсолвираат менаџерите за да остават позитивен впечаток кај своите поблиски и подалечни соработници, но и кај целиот аудиториум. Со анализата и на таквите постулати се укажува дополнително и на тесната поврзаност на споменатата медиумска комуникациска сфера, како и на аспектите на нејзината динамика кои имаат превладувачки тенденции во користењето на стандардните јазични

компоненти во поеднинечните типови на денешните медиумски продукти.

Книгата завршува, имено, со главите за водење интервју, за појавата на стресот во деловното работење, за раководењето со времето и за управувањето со организиската култура. Сето тоа ја означува на некој начин и крајната поента од широкиот хоризонт на професионални интереси на професорките Зарезанкова-Потевска и Танева-Вешовска, а го потврдува и нескриениот интердисциплинарен карактер на делото. Убедени сме дека универзитетскиот учебник *Деловно комуницирање и етика* ќе почне да претставува прекрасен ориентир и тоа не само за студентите, туку и за многу пошироката публика во Македонија, која професионалниот успех и деловниот етички раст ги сметаат за едни од своите клучни приоритети и предизвици во иднина.

Звонко Танески

929 Митков М.

М-Р МАРИНКО МИТКОВ

(1941 – 2012)

На 22 јануари 2012 година нè напушти м-р Маринко Митков, долгогодишен соработник на Институтот за македонски јазик, истакнат научен работник, лингвист со широко поле на интерес, добар колега и искрен пријател, одличен поет.

Роден е на 3. IX 1941 год. во с. Соколарци, Кочанско. Основно образование завршува во Соколарци и Облешево, а учителска школа во Штип. Студира на Филозофскиот факултет во Скопје на групата *Македонски јазик со руски јазик* како втор главен предмет и дипломира во 1964 год. По завршувањето на воената обврска во 1965 год., работи една година (1965/1966) како директор во централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Соколарци. Во 1966 год. се вработува во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје во Одделението за македонска ономастика. Во учебната 1967/69 год. е на специјализација пет месеци во Krakow (Полска), а во учебната 1975/76 год. е на едномесечен научен престој во Krakow. На Филозофскиот факултет во Загреб (1969-1972) ги завршува постдипломските студии на групата по *Оиштаа лингвистика*, а специјализира ономастика во Полска.

Во 1972 год. ја одбранува магистерската теза *Лингвистичкиот модел на македонскиите топономастички имиња на -јани/-ени (-јане/-ене) и нивната ономастичка дефиниција*. Со тезата постигнува посебна стручност во лингвистичката струка и стекнува академски степен „магистер од подрачјето на лингвистиката со особено внимание на ономастика“. Уште позначајно е што станува првиот магистер по општа лингвистика со одбрана во Загреб, а вработен во Институтот.

Во 1979 год. престојува во Кина како професор по македонски јазик. Во 1991 год., пак, е лектор по македонски јазик на Југословенскиот семинар за странски слависти во Задар.

Долги години работи и истражува на докторската дисертација *Тојономастичката лексика во македонскиот јазик и категоријата на оределеноста*.

Главна преокупација во научноистражувачката работа на м-р Ма-ринко Митков се проблемите на македонската ономастика (топонимијата и антропонимијата) и општата лингвистика. Особено е важно неговото постојано следење и разработување, како и разгледување на теоретските аспекти на статусот на сопствените имиња во науката за јазикот.

Маринко Митков беше еден од ретките во нашата земја што кон проучувањето на сопственото име пристапуваше од овој аспект. Во оваа материја се движеше слободно, благодарејќи на својата солидна општолингвистичка подготовка и верзираност во соодветната литература, посебно во руската и полската. На своето теоретско образование работеше постојано и беше во тек со најновите струења во лингвистиката.

Маринко Митков има учествувано на бројни *Научни собири* во земјата и странство, на бројни меѓународни *Научни симпозиуми*, меѓународни *Славистички конгреси*, на меѓународен *Ономастички конгрес*, на југословенски *Славистички конгреси*, на првата полско-југословенска *Социономастичка конференција*, на *Научни дискуси* во Охрид во рамките на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Забележително беше неговото учество и на југословенските *Ономастички конференции* што се одржуваа од 70-тите до 90-тите години во бивша Југославија.

Во македонската наука за јазикот, освен рефератите од научните собири, симпозиуми, конгреси, свои прилози – статии и прикази Маринко Митков има објавувано и во списанијата *Македонски јазик и Литературен збор*. Од многубројните реферати, статии и прикази може да се заклучи дека зад нивната обработка стои сериозно проучена литература поврзана со соодветната проблематика и дека авторот има заземено свој став за одделни актуелни прашања.

Маринко Митков има свој придонес и во оформувањето на ономастичката картотека како и во обработката на теренскиот материјал и теренските истражувања. Тој учествувал во топонимски и антропонимски испитувања на територијата на Македонија низ повеќе села во Охридско, Струшко, Ресенско, Кривопаланечко, Кратовско, Кумановско, Кичевско.

Неговата неуморна работата е преточена во двата големи и долгорочни проекти: *Речник на имињата на населението месета во Р*

Македонија и Речник на јазимињата кај Македонциите, том I (А-Д), II (М-Ш).

Во Речникот на имињата на населението месец во Р Македонија, м-р Маринко Митков има изработено поголем дел од активностите од сите фази на обработка: попис на општините и населбите од статистичкиот преглед на „Заводот за статистика на СРМ“ од 1972 год., приведување на дијалектичната форма на името со етничките и кийешките (според теренските испитувања), давање прецизна локација за секој ојконим – оддалеченост и правец од општинскиот центар, дополнување со хронолошки историски појави и на крај етимологија на името.

Во Прилози, вториот дел од книгата на м-р Маринко Митков *Јази-кот како езистенцијален модел*, е отпечатена од него обработената буква Г од Речникот на ојкономиите во Р Македонија.

За проектот Речникот на јазимињата кај Македонциите, м-р Маринко Митков е ангажиран со собирање на материјал, негово средување и картотекирање (од терен и од историски извори) и обработка на презимињата со почетните букви В, Д, З (од почетокот до Замбели), Ј, К (од Кљаик до крајот) од првиот том на Речникот, и обработка на презимињата со почетните букви М, С, Ш од вториот том на Речникот.

Овие два темелни ономастички речници се резултат на долгогодишната истражна работа на Маринко Митков врз македонската ономастика и врз проучувањето на ова ономастички интересно и важно подрачје.

Маринко Митков се јавува и како автор на *монографииите: Јазикот на имињата* (во коавторство со Т. Стаматоски, Скопје 2000), *Проспорот како семантички јазик* (Скопје 2002) и *Јазикот како езистенцијален модел* (Скопје 2007).

М-р Маринко Митков беше активен и на литературно поле. Тој ги издаде следните книги поезија: *Срце во росата* (Скопје 1992), *Гласните теми на Миле и Еми* (Скопје 1993), *Каква боја има животот* (Скопје 1995), *Убаво, џубаво, најубаво* (Скопје 2001), *Песни за Машеј* (Скопје 2003) – книги за деца и младинци и *Дно на небото* (Скопје 1997) – книга за возрасни.

Своите поетски љубопитства м-р Маринко Митков ги разгрануваше и кон децата и кон возрасните подеднакво успешно, со многу усет за трепетот на детската душа и со многу опит за постојаните патувања на возрасниот човек од родната грутка кон „дното на небото“ и обратно.

М-р Маринко Митков активно се пројавуваше и на општествено-политичко поле. Тој заземаше важни функции во и надвор од просториите на Институтот. Беше *секре^{тар}* на Македонскиот славистички комитет, на Сојузот на славистичките друштва на СФРЈ, на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература, *секре^{тар}* на Основната организација на СК во Институтот, *председател* на Советот на Институтот и *заменик-председател* на Научниот совет, *член* на Комисијата за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите и народностите на Собранието на СФРЈ, *член* на редакцијата на сп. Македонски јазик, *член* на Издавачкиот совет на сп. Литературен збор, *член* на управата на Лингвистичкиот кружок. Учествуваше и во работата на комисиите за изготвување на Статутот и критериумите за стекнување на повисоки звања. Во 2001 год. замина во пензија.

Целокупната активност во исполнувањето на задачите на Одделението за ономастика, во пишаниот израз на своите научни преокупации и во општествено-политичкиот живот го открива м-р Маринко Митков како трудолубив, упорен и совесен научен работник. Со солидна општолингвистичка и ономастичка подготовка, тој се трудеше да ги следи најновите струења во лингвистиката. Неговиот благороден и светол лик ќе живее во сеќавањата на неговите колеги и соработници, а него-вото име и дело ќе бидат запишани со големи букви во македонската наука за јазикот. Нека му е вечно слава!

Весна Миовска

929 Ристујчин П.

М-Р ПЕТРЕ РИСТУЈЧИН (15.3.1937-19.8.2011)

Може ли отсъството на еден библиотекар или картотекар од научната средина како што е Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирковг да е толку видливо и болно? Помина една година од ненадејната и трагична смрт на Петре Ристујчин, нашиот библиотекар, картотекар, преведувач, соработник и соговорник. Иако беше во пензија веќе десет години (од 1.2.2001), тој доаѓаше на работа – на почетокот катадневно, последниве години по неколку пати во неделата. Така, остана дел од колективот, остана наше семејство. Се надеваме дека и тој така нè чувствуваше нас, со сите наши човечки мани и слабости.

Судбината на Петре Ристујчин е една од судбините на децата-бегалци од Егејска Македонија. Потекнува од селото Нерет, леринско, од многучлено сиромашно, но револуционерно семејство. На единаесетгодишна возраст останува сирац зашто татко му загинува како партизан во борбите на Грамос. Сепак, за да ја исполни последната таткова желба, заедно со помалата сестра, на почетокот на 1948 година заминува да се школува во Битола. Судбината си поигрува со него и, наместо во Битола, завршува во гратчето Калиманешти во Романија, а по шест месеци пристигнува во Полска. Тука учи основно и средно образование, како најдобар студент завршува славистика на Јагелонскиот универзитет во Краков и магистрира. Магистерскиот труд го пишува под научното раководство на професорите Алфред Заремба и Франчишек Славски и во него подробно го опишува родниот неретски говор. Трудот е многу позитивно оценет, со што Петре Ристујчин се стекнува со титулата **магистер по словенска филологија со специјализација во областа на македонската дијалектологија**. Во следните тринаесет години успешно работи како професор во повеќе училишта во Полска, за во 1977 година, по речиси три децении од заминувањето од родното место, конечно да пристигне во Македонија. Или, како

што самиот вели во автобиографијата: „Со тоа ја постигнав мојата најважна цел во животот – се вратив во Татковината.

Работниот ангажман во Институтот за македонски јазик вКрсте Мисирковг му започнува во 1979 година. На почетокот е ангажиран како стручен соработник, а подоцна станува картотекар во Одделението за лексикологија и лексикографија. Активниот работен век го завршува како библиотекар.

Петре Ристујчин не е обичен административен работник. Тој доаѓа во Македонија подготвен за научна работа, што е видливо до крајот на неговиот живот. Неретскиот говор останува негова научна преокупација и е дел од сериозните македонски дијалектолошки проучувања. Се пројавува со статии и хроники во македонските лингвистички списанија. За потребите на Толковниот речник изработува библиографија на експертизата литература и на списанијата „Македонски јазик“ и „Литературен зборог. Со филигранска прецизност ги пополнува картотеките на трите национални проекти: Толковен речник на македонскиот јазик, Речник на народната поезија, Речник на народната проза. На почетокот зема учество во обработката на Речникот на народната поезија.

Неговите одлични познавања на полскиот и на рускиот јазик ги искористија колегите од Институтот, меѓу кои и авторот на овие редови, за професионален превод на стручна литература.

Петре Ристујчин беше исклучително ценет меѓу домашните и странските лингвисти. Сите полски и источнословенски лингвисти што гостуваа во Институтот, инсистираа на средба со Ристујчин. Тој беше смирен, сериозен и темелен проучувач на јазикот. Неговите размислувања беа од исклучителна важност не само за помладите соработници, туку и за поискусните.

Срцето му беше растргнато по двете ќерки во Полска и синот Јурек и ќерката Јана во Македонија. Можеби затоа татковски ги прифаќаше сите помлади колеги. Колку што животот беше строг и суров кон него, толку тој беше мек и сочувствителен кон другите. Во знак на сеќавање на пријателството и соработката со овој скромен и тивок човек, одговорен работник и проучувач на македонскиот јазик, по повод годишнината од неговото заминување, ја изразуваме нашата благодарност и искрено почитување.

Елена Јованова-Грујовска